

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
Год. 2018 бр.8
31 Август 2018

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потекло од производитите

Лиценци

Застапување

Скопје

Год. 2018 бр.8


31 Август 2018

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	KZ - Казакстан	RS - Србија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LA - Лаос	RU - Руска Федерација
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LB - Либан	RW - Руанда
AG - Антика и Барбуда	ER - Еритреја	LC - Света Луција	SA - Саудиска Арабија
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LI - Лихтенштајн	SB - Соломонски Острови
AL - Албанија	ET - Етиопија	LK - Шри Ланка	SC - Сејшелски Острови
AM - Ерменија	FI - Финска	LR - Либериа	SD - Судан
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LS - Лесото	SE - Шведска
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LT - Литванија	SG - Сингапур
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LU - Луксембург	SH - Света Елена
AT - Австрија	FR - Франција	LV - Латвија	SI - Словенија
AU - Австралија	GA - Габон	LY - Либија	SK - Словачка
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MA - Мароко	SL - Сиера Леоне
AZ - Азербејџан	GD - Гранада	MC - Монако	SM - Сан Марино
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MD - Молдавија	SN - Сенегал
BB - Барбадос	GH - Гана	ME - Црна Гора	SO - Сомлија
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	MG - Мадагаскар	SR - Суринам
BE - Белгија	GL - Гренланд	MK - Македонија	ST - Сао Томе и Принципе
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	ML - Мали	SV - Салвадор
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MM - Бурма	SY - Сирија
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MN - Монголија	SZ - Свазиланд
BI - Бурунди	GR - Грција	MO - Макао	TC - Турки
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни	MP - Северни Маријански Острови	TD - Чад
BM - Бермуди	Сендвич	MR - Мавританија	TG - Того
BN - Брунеј Даресалам	GT - Гватемала	MS - Монсерато	TH - Тајланд
BO - Боливија	GW - Гвинеа Бисао	MT - Малта	TJ - Таџикистан
BR - Бразил	GY - Гвајана	MU - Маурициус	TM - Туркменија
BS - Бахами	HK - Хонг Конг	MV - Малдиви	TN - Тунис
BT - Бутан	HN - Хондурас	MW - Малави	TO - Тонга
BV - Островот на Буве	HR - Хрватска	MX - Мексико	TP - Источни Тимор
BW - Боцвана	HT - Хаити	MY - Малезија	TR - Турција
BY - Белорусија	HU - Унгарија	MZ - Мозамбик	TT - Тринидад и Тобаго
CF - Централноафриканска Република	ID - Индонезија	NA - Намибија	TV - Тувалу
CG - Конго	IE - Ирска	NE - Нигер	TW - Тајван
CH - Швајцарија	IL - Израел	NG - Нигерија	TZ - Танзанија
CI - Брегот на слоновата коска	IN - Индија	NI - Никарагва	UA - Украина
CK - Острови на Кук	IQ - Ирак	NL - Холандија	UG - Уганда
CL - Чиле	IR - Иран	NO - Норвешка	US - Соединети Американски Држави
CM - Камерун	IS - Исланд	NP - Непал	UY - Уругвај
CN - Кина	IT - Италија	NR - Неру	UZ - Узбекистан
CO - Колумбија	JM - Јамајка	NZ - Нов Зеланд	VA - Ватикан
CR - Костарика	JO - Јордан	OM - Оман	VC - Св. Винсент и Гренадин
CU - Куба	JP - Јапонија	PA - Панама	VE - Венецуела
CV - Капе Верде	KE - Кенија	PE - Перу	VG - Британски Девствени Острови
CY - Кипар	KG - Киргизија	PG - Нова Гвинеа	VN - Виетнам
CZ - Чешка	KH - Камбоџа	PH - Филипини	VU - Вануату
DE - Германија	KI - Кирибати	PK - Пакистан	WS - Самоа
DJ - Џибути	KM - Коморски Острови	PL - Полска	YE - Јемен
DK - Данска	KN - Св. Китис и Невис	PR - Порторико	YU - Југославија
DM - Доминика	KP - Демократска Република Кореја	PT - Португалија	ZA - Јужноафричка Република
DO - Доминиканска Република	KR - Република Кореја	PY - Парагвај	ZM - Замбија
DZ - Алжир	KW - Кувajt	QA - Катар	ZR - Заир
EC - Еквадор	KY - Кајмански Острови	RO - Романија	ZW - Зимбабве

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е РСТ приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

Год. 2018 бр.8, 31 Август 2018

©2018

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

месечник

за издавачот

САФЕТ ЕМРУЛИ, директор

уредувачки одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

компјутерска и графичка обработка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

адреса на издавачот

11 Октомври бр.25, Скопје

тел: +389 2 3103 601 (641)

факс: +389 2 3137 149

e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна: www.ippo.gov.mk

Гласник

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.



СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост

..... 1

ПАТЕНТИ

..... 2 – 50

Национални патенти

..... 4

ПРЕГЛЕДИ

..... 5

Промени, Пренос

..... 5 – 6

Меѓународни патенти

..... 7 – 45

ПРЕГЛЕДИ

..... 46 – 50

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... 51 – 202

Пријави на Трговски Марки

..... 51 – 103

ПРЕГЛЕДИ

..... 104 – 108

Решенија на Трговски Марки

..... 109 – 193

ПРЕГЛЕДИ

..... 194 – 198

Промени, Пренос, обновувања

..... 198 – 202

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... 203 – 209

Решенија на Индустриски дизајн

..... 203 – 208

ПРЕГЛЕДИ

..... 209

Обновувања

..... 209

ЗАСТАПНИЦИ

..... 210 – 217

ИСПРАВКИ

..... 218 – 222



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-стриската сопственост ("Службен весник на Република Македонија" бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност.

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

A-патент A1-патент со доказ

A2-дополнителен патент

T1-превод на патентни барања за признаен европски патент

T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање



- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - SU број на пријавата година ех - YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data

(51)

(11) **8467**

(13) A

(21) **2014/375**

(22) 29/08/2014

(45) 31/08/2018

(73) **ДОКСАУТ ДОО**
Маркс и Енгелс 1/5-17, 1000 Скопје, МК

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Глигор Дачевски; Ѓорѓи Ќосев.; Кирил


Јакимовски; Златко Андоновски; Раде

Десподовски and Александар Ристов

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА
ЗАДАЧИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТ**

(57) Постапка за соработка помеѓу две лица
кои работат на еден документ која вклучува

корисник (1) кој на документ (2) прилагоден за приказ (3) кој овозможува селектирање на негови делови да изврши селекција (4) и можност за коментар, преку активирање на модул за колаборација (5) во кој постои можност за назначување на селектираниот дел пришто внесувањето на контактите и задолженијата кои ги имаат поврзани со определен дел од документот се генерира листа на која автоматски се препраќа датотека која го содржи документот и внесените коментари.





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
		8467	A

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
ДОКСАУТ ДОО		8467	A

ПРОМЕНИ

(11) 6677
 (73) EngMab Sàrl
 route de Perreux 1, 2017 Boudry, CH

ПРЕНОС

(11) 2128
 (73) R.P.S. MECCANICA S.R.L.
 Via L.Menarini, 41 40054
 BUDRIO(BOLOGNA), IT

(11) 4173
 (73) Eli Lilly and Company

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN
 46285, US

(11) 5707
 (73) Synbra Propor B.V.
 Zeedijk 25 (4871 NM) Etten-Leur,, NL

СПОЈУВАЊЕ

(11) 1193
(73) VESUVIUS USA CORPORATION
1404 Newton Drive Champaign, IL 61822,
US

ПРЕСТАНОК

(11) 952
(73) Boehringer Ingelheim International
GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim, DE

(11) 988
(73) Norgine BV
Hogehilweg 7, 1011 CA Amsterdam ZO, NL

(11) 1020
(73) Sanofi - Aventis
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(11) 1414
(73) Boehringer Ingelheim International
GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim, DE

(11) 1532
(73) Wyeth Holdings Corporation
Five Giralda Farms / Madison, NJ 07940-
0784, US

(11) 1512
(73) Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton, Connecticut
06340, US

(11) 1809

(73) Girbaud, Francois and Bachellerie,
Marie-Therese
2 Ennismore Gardens, London SW7 1NL,
GB and 2 Ennismore Gardens, London
SW7 1NL, GB

(11) 1939
(73) MERCK SANTE
37 rue Saint-Romain F-69379 Lyon Cedex,
FR

(11) 2255
(73) Pfizer Products Incorporated
Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US

(11) 2429
(73) Max-Planck-Gesellschaft zur
Forderung der Wissenschaften e.V
Hofgartenstrasse 8, 80539 Munchen, DE

(11) 2568
(73) BASF Aktiengesellschaft
67056 Ludwigshafen, DE

(11) 3197
(73) Sanofi - Aventis
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(11) 3357
(73) YEDA RESEARCH AND
DEVELOPMENT CO., LTD.
The Weizmann Institute of Science,
P.O.Box 95 76100 Rehovot, IL



(51) **C 07J 75/00**

(11) **8497**

(13) T1

(21) **2016/739**

(22) 26/10/2016

(45) 31/08/2018

(30) EPA11174509 19/07/2011 -- and

USP201161509168 19/07/2011 US

(96) 18/07/2012 EP12742968.6

(97) 28/09/2016 EP2734536

(73) **Donesta Bioscience B.V.**

Boslaan 11

3701 CH Zeist, NL

(74) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(72) **PLATTEEUW, Johannes Jan; COELINGH**

BENNINK, Herman Jan Tijmen; DAMEN,

Franciscus Wilhelmus Petrus and VAN VLIET,

Michiel Christian Alexander

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕСТЕТРОЛ**

(57) , има уште патентни барања

(51) **C 07K 16/18, C 07K 16/40, A 61P 29/00, A
61P 37/06**

(11) **8496**

(13) T1

(21) **2016/740**

(22) 27/10/2016

(45) 31/08/2018

(30) US201461949932P 07/03/2014 US

(96) 06/03/2015 EP15710396.1

(97) 17/08/2016 EP2970455

(73) **Alexion Pharmaceuticals, Inc.**

352 Knotter Drive

Cheshire, CT 06410, US

(74) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА**

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) **ANDRIEN, Bruce, A., Jr.; SHERIDAN,**

Douglas, L. and TAMBURINI, Paul, P.

(54) **АНТИ-С5 АНТИТЕЛА СО ПОДОБРЕНА
ФАРМАКОКИНЕТИКА**

(57) 1 Изолирано антители или негов

фрагмент кој се врзува за антиген, назначен со


тоа што:

(а) се врзува за комплемент на човекова
компонента C5;

(Б) го инхибира расцепувањето на C5 во
фрагменти C5a и C5b; и

(В) се состои од: (i) тежок ланец CDR1 кој
содржи секвенца на аминокиселина опишана
во SEQ ID NO: 23, (ii) со тежок ланец CDR2 кој
содржи аминокиселинска секвенца опишана во
SEQ ID NO: 19, (iii) со тежок ланец CDR3 ја
содржи секвенцата на аминокиселина
прикажана во SEQ ID NO: 3, (iv) лесен ланец
CDR1 што содржи аминокиселинска секвенца
наведена во SEQ ID NO: 4, (v) со лесен ланец
CDR2 што содржи секвенцата на аминокиселина
опишана во SEQ ID NO: 5, и (vi) лесен
ланец CDR3 што содржи секвенцата на аминокиселина
е опишана во SEQ ID NO: 6.

, има уште 14 патентни барања



(51) **G 06F 1/16**

(11) **8483**

(13) T1

(21) **2017/797**

(22) 18/10/2017

(45) 31/08/2018

(30) US201161453375P 16/03/2011 US and
US201213403729 23/02/2012 US

(96) 14/03/2012 EP12716127.1

(97) 23/08/2017 EP2686751

(73) **PopSockets LLC**

3033 Sterling Circle

Boulder CO 80301, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BARNETT, David B. and CARLSON,
Lawrence E.

(54) **ПРОДОЛЖЕН ПРИКЛУЧОК ЗА
ПРЕНОСЛИВ МЕДИА ПЛЕЕР**


(57) 1 Куќиште за пренослив медиa плеер

(100, 101) за сместување на преносниот медиa
плеер (200), кое што содржи:


тело на куќиштето (4) за сместување на
преносниот медиa плеер; и продолжен
приклучок (24) прицврстен за куќиштето,
приклучокот вклучува:

хармоника (2) којашто формира конусен облик и
може да се проширува кон надворешноста на
телото на куќиштето и да се вовлекува наназад
кон телото на куќиштето,
подножје кое е поставено на периферниот
завршеток на хармониката, кадешто
хармониката содржи зидови (8, 10, 11, 12) низ
кои поминуваат флексибилни зглобови (9),
зидовите се цврсти во однос на зглобовите, и е
конструираан и поставен (29) така што зидовите
остануваат во основа паралелни на оската на
хармониката кога хармониката е преклопена.

, има уште 10 патентни барања



Слика 15



Слика 1А

(51) A 61K 38/26, A 61K 9/20, A 61P 3/04, A 61P 3/10

(11) 8470

(13) T1

(21) 2017/977

(22) 19/12/2017

(45) 31/08/2018

(30) EP10195285 16/12/2010 -- and

US201061425087P 20/12/2010 US

(96) 16/12/2011 EP11805824.7

(97) 13/12/2017 EP2651398

(73) Novo Nordisk A/S

Novo Allé 2880 Bagsværd, DK

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SAUERBERG, Per; BJERREGAARD, Simon and NIELSEN, Flemming Seier

(54) ЦВРСТИ СОСТАВИ КОИ ШТО СОДРЖАТ GLP-1 АГОНИСТ И СОЛ НА N-(8-(2-ХИДРОКСИБЕНЗОИЛ)АМИНО)КАПРИЛНА КИСЕЛИНА

(57) 1 Цврст состав за орална примена кој што содржи GLP-1 агонист и сол на N-(8-(2-хидроксибензо-ил)амино)каприлна киселина, каде што количината на споменатата сол на N-(8-(2-хидроксибензоил)амино)каприлната киселина е најмалку 0.6 mmol; и каде што споменатиот GLP-1 агонист е семаглутид.

, има уште 12 патентни барања

(51)

(11) **8481**

(13) T1

(21) **2018/35**

(22) 16/01/2018

(45) 31/08/2018

(30) DE201110107302 06/07/2011 DE

(96) 29/06/2012 EP12174351.2

(97) 20/12/2017 EP2544246

(73) **INOTECH Kunststofftechnik GmbH**
Boschstraße 3 92507 Nabburg, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Gleixner, Josef

(54) **Комбиниран соларен модул**

(57) 1 Комбиниран соларен модул со рамна, во облик на плоча или суштинска основа во облик на плоча или елемент за потпирање (1.1), со најмалку еден проточен канал (4.1), формиран во основата или елементот за подршка (1.1), за медиум кој транспортира топлина и најмалку еден фотоволтаичен модул (8, 8.1) на горната страна на основата или елементот за

потпирање (1.1), каде што основата или елементот за потпирање (1.1) е произведен од пластика и се состои од потпора (2) добиена како лиен дел од пластика и елемент за затворање кој го формира горниот дел на основата или елементот за потпирање (1.1), каде што најмалку еден проточен канал (4.1) е формиран помеѓу потпората (2) и елементот за затворање, се карактеризира со тоа што елементот за затворање е еластичен пластичен филм (9), каде што пластичниот филм кои што го формира елементот за затворање е поврзан со потпората (2) барем по должината на најмалку еден проточен канал (4.1), каде што проточните канали (4.1) се излиени како жлебови во потпората (2) добиена како лиен дел од пластика и формираат целосен канал или множество на индивидуални канали е се запечатени на горната страна од потпората (2) со помош на еластичен пластичен филм (9), има уште 5 патентни барања


(51) **F 23J 15/06, F 23L 7/00**

(11) **8480**

(13) T1

(21) **2018/69**

(22) 25/01/2018

(45) 31/08/2018

(30)

(96) 22/01/2010 EP10151481.8

(97) 29/11/2017 EP2348254

(73) **RV Lizenz AG**
Alte Steinhäuserstrasse 1 6330 Cham, CH

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) Rüdinger, Mikael

(54) **Систем за наполнување на мобилна машина**

(57) 1 Инсталација за гориво (41) за наполнување на мобилна машина (3) со гасни или течни горива (20), при што мобилната машина содржи уред за изведување на механичка работа и/или за производство на електрична енергија од што се добива потребната енергија за работа од оксидација на карбонски горива (20) во продуктен газ (21) кој се состои првенствено од јаглерод диоксид (24) и вода (23), карактеризирано од средствата за



отстранување на компресирани гасови (21),
особено јаглерод диоксид (24), од средство за , има уште 1 патентни барања
складирање (15) на мобилната машина (3).

(51) **E 05B 67/22, E 05B 47/00**

(11) **8487** (13) T1
(21) **2018/100** (22) 05/02/2018
(45) 31/08/2018

(30) IL23249814 07/05/2014 IL

(96) 29/04/2015 EP15728612.1

(97) 24/01/2018 EP3140478

(73) **Mul-T-Lock Technologies Ltd.**

P.O. Box 637 8110400 Yavne, IL

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) МАТУКО, Adalbert


(54) **ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА БРАВА ЗА
ЗАКЛУЧУВАЊЕ**

(57) 1 Брава за заклучување (10) која што се
состои од:

прв член (12) и втор член (14) кои што имаат
една или повеќе комплементарно оформени
испакнатини (13) и вдлабнатини (15) кои што
одговараат едни на други; и
брава за заклучување сместена во споменатиот
прв член (12), при што споменатата брава за
заклучување има електромеханички активатор
(18) со осовина (20) и елемент за заклучување
(22) поставен така да се движи долж

споменатата осовина (20) помеѓу заклучена
позиција и незаклучена позиција, при што
споменатиот елемент за заклучување (22) е
формиран со вдлабнатина (24);
резе (26); и
чивија за заклучување (16) формирана со жлеб
(28), каде што во заклучена позиција,
споменатата чивија за заклучување (16)
поминува низ двата споменати прв и втор член
(12, 14), а споменатото резе (26) влегува во
споменатиот жлеб (28) но не влегува во
вдлабнатината (24) на елементот за
заклучување (22) така што споменатиот
елемент за заклучување (22) го спречува
движењето на резето (26) и на споменатата
чивија за заклучување (16), а во незаклучена
позиција, споменатото резе (26) влегува во
споменатата вдлабнатина (24) на елементот
за заклучување (22), со што се овозможува
движење на споменатата чивија за
заклучување (16),
каде што споменатиот прв член (12) и
споменатата чивија за заклучување (16) се
формирани со отвор за резето (41) и отвор за
чивијата (43).

, има уште 5 патентни барања



(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 37/00, A 61P 29/00, A 61P 31/12

(11) 8468

(13) T1

(21) 2018/405

(22) 18/05/2018

(45) 31/08/2018

(30) EP12187994 10/10/2012 --

(96) 09/10/2013 EP13779766.8

(97) 28/02/2018 EP2906563

(73) Janssen Sciences Ireland UC
Eastgate Village, Eastgate Little Island, County
Cork, IE


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard;
JONCKERS, Tim Hugo Maria; EMBRECHTS,
Werner; MC GOWAN, David Craig; LAST, Stefaan
Julien and PIETERS, Serge Maria Aloysius

(54) ПИРОЛО[3,2-D]ПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ
ЗА ТРЕТМАНОТ НА ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ И
ДРУГИ БОЛЕСТИ

(57) 1 Соединение со формулата (I)



и негова фармацевтски прифатлива сол, солват или полиморф назначено со тоа, што

R1 е H, флуор или метил;

R2 е H, халоген или C1-3 алкил;

R3 е C1-6 алкил опционално супституиран од арил опционално дополнително супституиран од еден или повеќе супституенти независно одбрани од арилокси, халоген, арил, алкиламино, диалкиламино, C1-6 алкил, карбоксилна киселина, карбоксилен естер, карбоксилен амид, нитрил, или C1-6 алкокси; или

R3 е C1-6 алкил опционално супституиран од C1-6 алкен, C3-7 циклоалкил или C3-7 хетероциклоалкил; или

R3 е C1-6 алкил опционално супституиран од C1-6 алкокси опционално дополнително

супституиран од арил;
R4 е C1-8 алкил опционално супституиран од еден или повеќе супституенти независно одбрани од хидроксил, C1-6 алкокси, C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, C2-6 алкенил, арил, хетероарил опционално дополнително супституиран од C1-6 алкил, и C3-7 циклоалкил

опционално дополнително супституиран од C1-6 алкил;
под услов да е исклучен 2-амино, 4-(N-бутиламино)-5-(алфаметилбензил)пироло[3,2-d]пиримидин.

, има уште 5 патентни барања

(51) **C 07K 14/55, C 07K 14/715, C 12N 15/62**

(11) **8458**

(13) T1

(21) **2018/414**

(22) 21/05/2018

(45) 31/08/2018

(30) US201261657264P 08/06/2012 US;

US201261657285P 08/06/2012 US;

US201261657378P 08/06/2012 US;

US201261723081P 06/11/2012 US;

US201361778575P 13/03/2013 US and

US201361778812P 13/03/2013 US

(96) 06/06/2013 EP13801437.8

(97) 21/03/2018 EP2859015

(73) **Alkermes, Inc.**

Waltham, MA 02451, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) ALVAREZ, Juan and CHAMOUN, Jean

(54) **ЛИГАНДИ МОДИФИЦИРАНИ СО ЦИРКУЛАРНА ПЕРМУТАЦИЈА КАКО АГОНИСТИ И АНТАГОНИСТИ**

(57) 1 Фузиониран полипептид кој што содржи аминокиселини од 1 до 303 од НИЗА ИД БР: 26, или ами-нокиселинска низа хомологна на нив со најмалку 70% идентичност на низата на аминокиселинско ниво кое што содржи циркуларно пермутиран IL-2 и има подобрена селективност за IL-2R $\beta\gamma$ над IL-2R $\alpha\beta\gamma$ во однос на дивиот тип IL-2. , има уште 6 патентни барања



(51) C 07D 498/14, A 61K 31/519, A 61P 35/00

(11) 8459

(13) T1

(21) 2018/415

(22) 21/05/2018

(45) 31/08/2018

(30) EP13382089 15/03/2013 --

(96) 14/03/2014 EP14716910.6

(97) 28/02/2018 EP2970332

(73) **Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III**
C/ Melchor Fernandez Almagro 3 28029 Madrid, ES


(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) PASTOR FERNÁNDEZ, Joaquín;
FERNÁNDEZ-CAPETILLO RUIZ, Oscar;
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Sonia; BLANCO APARICIO, Carmen; RICO FERREIRA, María del Rosario; TOLEDO LÁZARO, Luis Ignacio; RODRÍGUEZ ARÍSTEGUÍ, Sonsoles; MURGA COSTA, Matilde; VARELA BUSTO, Carmen; LOPEZ CONTRERAS, Andrés Joaquín; RENNEN, Oliver; NIETO SOLER, María and CEBRIÁN MUÑOZ, David Alvaro

(54) **ХЕМИСКИ ВИДОВИ**

(57) 1 Хемиски вид избран помеѓу соединение на формула (I)



кадешто

R1 претставува бицикличен хетероарил избран од група која ја сочинуваат индазолил, индолил, бензимидазолил и пиролопиридинил; R2 е избран помеѓу NR₃SO₂R₃, алкил и


циклоалкил;

кадешто R₃ е независно избран при секое јавување помеѓу H, алкил опционо заменет со 1, 2 или 3 хало атоми, циклоалкил опционо заменет со 1, 2 или 3 хало атоми; и m е1 или 2; алкил е линеарно заситен јаглеродород кој има до 10 јаглеродни атоми (C1-C10) или разгранат заситен јаглеродород помеѓу 3 и 10 јаглеродни атоми (C3-C10); циклоалкил е моно- или би- цикличен заситен C3-C10 јаглеродород, кој може опциони да биде споен со арил група; или цикло алкил е адамантил; хетероциклоалкил е C-врзан или N-врзан 3-10 член заситен моно или –би цикличен прстен кој содржи 1,2 3 или 4 прстени на хетеро атоми независно избрани помеѓу N, S и O, кадешто N или S атом во прстенот може да биде заменете со кислород за да се создаде N-оксид, сулфоксид или сулфонска група; арил е фенил, бифенил или нафтил; и хетероарил е 5, 6, 9 или 10, 12, 13 или 14 член моно, би- или три- цикличен ароматичен прстен, кој може да асодржи 1, 2, 3 или 4 хетеро атоми на прстен независно избрани помеѓу N, S и O; кадешто кога R₂ претставува алкил или циклоалкил, споменатиот алкил или циклоалкил е заменет со барем еден супституент избран помеѓу (NR₄)SO₂R₄, кадешто n е 0 или 1, OH и CN; и споменатиот алкил или циклоалкил е понатаму опционо заменет со 1 или 2 супституенти независно избрани помеѓу хало, CN, COOR₄, CF₃, (C1-C6) алкил опционо заменет со 1, 2 или 3 халот атоми или со 2 супституенти на поединечен атом кој е земен заедно со атом за кој се врзани создаваат циклична структура избрана помеѓу циклоалкил или хетеро циклоалкил опционо заменет со 1, 2 или 3 групи избрани помеѓу хало, C1-C4 алкил, C(O)C1-C4 алкил и C(O)O-C1-C4 алкил; кога R₃ е избран помеѓу алкил, циклоалкил и

хетероциклоалкил, потоа споменатиот алкил, хетероциклоалкил и циклоалкил може опционо да бидат заменети при секое јавување со 1, 2, 3, 4 или 5 супституенти, каде што супституенти се независно избрани помеѓу хало, OH, CN, COOR₄, CF₃, NR₄R₄, NR₄COR₄, (NR₄)SO₂R₄, каде што n е 0 или 1, алкил опционо заменет со 1, 2, или 3 хало атоми, циклоалкил опционо заменет со 1,2 или 3 хало атоми, О-алкил опционо заменет со 1,2 или 3 хало атоми, и каде што два супституенти на поединечни атоми може да бидат земени заедно со атом за кој се врзани за да создадат циклична структура избрана помеѓу циклоалкил и хетероциклоалкил опционо заменет со 1, 2 или 3 групи избрани помеѓу хало, C(O)C₁-C₄ алкил, C(O)O-(C₁-C₄ алкил) и C₁-C₄ алкил опционо заменети со 1, 2, или 3 хало атоми; секоја бициклична хетероарил група претставена со R₁ може да биде опционо заменета при секое јавување со 1, 2, 3, 4 или 5 супституенти независно избрани помеѓу хало, OH, CN, COOR₄, CF₃, NR₄R₄, NR₄COR₄, (NR₄)nSO₂R₄, каде што n е 0 или 1, NHR₅, алкил опционо заменет со 1, 2, или 3 хало атоми, О-алкил опционо заменет со 1, 2 или 3

хало атоми, циклоалкил опционо заменет со 1, 2, или 3 хало атоми, и хетероциклоалкил опционо заменет со 1, 2, или 3 хало атоми; R₄ е независно избран при секое јавување помеѓу H, алкил, арил, хетероарил, циклоалкил и хетероциклоалкил, каде што алкил, арил, хетероарил, циклоалкил и хетероциклоалкил е опционо заменет со 1, 2, или 3 супституенти избрани помеѓу хало, алкил, О-алкил, N(C₁-C₄алкил)₂, N(C₁-C₄алкил)COC₁-C₄алкил, или R₄ група земени заедно со атом (и) за кој(и) се врзани и создаваат хетероциклоалкил, опционо заменет со 1, 2, или 3 хало атоми или, каде што супституент кој содржи R₄ група е присутен на алкил, циклоалкил или хетероциклоалкил, R₄ група може да биде земена заедно со супституент на алкил, циклоалкил или хетероциклоалкил за создаде хетероциклоалкил опционо заменет со 1, 2, или 3 хало атоми; и R₅ е независно избран помеѓу CO алкил, CO арил или CO хетероарил; И нивни фармацевтски прифатливи соли, солвати и стереоизомери.

, има уште 14 патентни барања



(51) **C 07D 207/34, A 61K 31/40, A 61P 31/00**

(11) **8469**

(13) T1

(21) **2018/416**

(22) 21/05/2018

(45) 31/08/2018

(30) EP13177926 25/07/2013 -- and

EP14171062 04/06/2014 --

(96) 25/07/2014 EP14745111.6

(97) 21/02/2018 EP3024819

(73) **Janssen Sciences Ireland UC**

Eastgate Village, Eastgate Little Island, County Cork, IE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) KESTELEYN, Bart, Rudolf, Romanie;

RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard;

PIETERS, Serge, Maria, Aloysius; VANDYCK,

Koen; ROMBOUTS, Geert and VERSCHUEREN,

Wim, Gaston


(54) **ГЛУОКСАМИД СУПСТИТУИРАНИ**

ПИРОЛАМИД ДЕРИВАТИ И НИВНАТА

УПОТРЕБА КАКО МЕДИКАМЕНТИ ЗА

ТРЕТМАНОТ НА ХЕПАТИТИС Б

(57) 1 Соединение со формулата (IA)



или негов стереоизомерна или

таутомерна форма, назначено со тоа, што:

Секое X независно претставува CR7;

R1, R2 и R3 се независно одбрани од групата составена од Водород, Флуоро, Хлоро, Бром, -CHF2, -CH2F, -cF3, -CN, C1-C3алкил или C3-C4циклоалкил;

R4 е Водород C1-C3алкил или C3-

C4циклоалкил;

R5 е Водород;

R6 е одбрано од групата составена од C1-

C6алкил и 3-7 член заситен прстен што

опционално содржи еден или повеќе

хетероатоми секој независно одбран од групата

составена од O, S и N, таков C1-C6алкил или 3-

7 член заситен прстен опционално

супституиран со еден или повеќе супституенти

одбрани од групата составена од Флуоро, C3-

C4циклоалкил, -OR8, оксо, -CN, -C(=O)-OR8, -

C(=O)-N(R8)2 или C1-C3алкил опционално

супституиран со еден или повеќе Флуоро;

Секое R7 независно претставува водород, C3-

C4циклоалкил, -CN, Флуоро, Хлоро, Бром или

C1-C3алкил опционално супституиран со еден

или повеќе Флуоро;

R8 претставува водород или C1-C3алкил;

или негова фармацевтски прифатлива сол или

солват.

, има уште 10 патентни барања

(51) **E 03F 5/04, A 47K 3/40**

(11) **8460**

(13) T1

(21) **2018/418**

(22) 21/05/2018

(45) 31/08/2018

(30) DE20131001234 25/01/2013 DE

(96) 24/01/2014 EP14152444.7

(97) 18/04/2018 EP2759646

(73) **Dallmer GmbH & Co. KG**

Wiebelsheidestrasse 25 59757 Arnsberg, DE

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Dallmer, Johannes

(54) **Уред за поден сливник сместен во близина на сидот**

(57) 1 Уредот (1) за поден сливник сместен во близина на сидот, кој опфаќа

- отвор (8) за премин на вода во поден сливник, при што уредот (1) е во прва насока (X)


поиздолжена од во другата и третата насока (Y, Z), кој што се управни со првата насока (X) и меѓусебно, при што првата насока (X) е во вградена состојба во уредот (1) паралелно со линија на спојување на подот и сидот во близина на на сливникот, а третата насока (Z) одговара на вертикалата, при што отворот (8) се протега во првата насока (X), а во насоката (X) е поиздолжена него во другата насока (Y),

- најмалку една наклонета плоча (15, 20), која што е во вградена состојба на уредот (1) горната плоча и која е наклонета по хоризонталата, така да водата може да тече низ најмалку една наклонета горна плоча (15, 20) кон отворот (8),
- еден прв, во вградена состојба, во суштина вертикален крак (4),
- еден друг, во вградена состојба во суштина хоризонтален крак (5), при што најмалку една е наклонета, во употребната положба, горната плоча (15, 20) сместена на другиот крак (5) и при што отворот (8) е изведен на другиот крак (5),
- капакот (19), кој делумно го прекрива отворот

(8),

назначен со тоа, што уредот (1) на другиот крак (5) понатаму ја опфаќа горната плоча (14), која што нема наклон и која што преминува по должина на челните рабови и долж на предниот раб на другиот крак (5), што наклонетата горна плоча (15, 20) опфаќа две горни плочи (15), кои што се во првата насока (x) наклонети кон отворот (8) и кои што се протегаат ограничено кон првиот крак (4) од челните рабови на не наклонетата горна плоча (14) кон отворот (8), и што наклонетата горна плоча (15, 20) понатаму опфаќа две други горни плочи (20), каде што секоја од нив се протега помеѓу не наклонетата горна плоча (14) и плоча (15) соседни на првиот крак (4) во насоката на капакот (19), при што двете горни плочи (20) кои што се протегаат помеѓу не наклонетата горна плоча (14) и плоча (15) соседни на првиот крак (4), имаат во употребната положба наклон кон хоризонталата во првата и другата насока (X, Y).

, има уште 7 патентни барања



(51) C 07D 213/70, C 07D 405/04, C 07D 403/04, C 07D 401/04, C 07D 241/18, C 07D 239/38, C 07D 417/04, A 61K 31/4965, A 61K 31/444, A 61K 31/44, A 61P 9/12, A 61P 9/00, A 61P 19/06

(11) 8461

(13) T1

(21) 2018/419

(22) 21/05/2018

(45) 31/08/2018

(30) US20100355491P 16/06/2010 US

(96) 15/06/2011 EP15166826.6

(97) 04/04/2018 EP2975025

(73) Ardea Biosciences, Inc.

9390 Towne Centre Drive San Diego CA 92121, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Ouk, Samedy; Gunic, Esmir and Vernier, Jean-Michel

(54) ТИОАЦЕТАТНИ СОЕДИНЕНИЈА, СОСТАВИ И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА

(57) 1 Соединение со формула (I):



кадешто:

Ra и Rb се избрани од H, халоген, C1 до C6 алкил; или Ra и Rb, заедно со јаглородниот

атом кон којшто тие се сврзани, формираат 3-, 4-, 5- или 6-член прстен, опционално содржат еден или два хетероатоми избрани од O, N и S;

M е H, C1-3 алкил или фармацевтски прифатлив катјон;

X1 е N, CH, C(халоген) или C(C1-C4 алкил);

X2 е N или CH;

X3 е N, CH, C(халоген) или C(C1-C4 алкил);

X4 е N или CH; кадешто еден од X1, X2, X3 или X4 е N;

Y1 е N или CR1;

Y2 е N или CR2;

R1 е H, CF3, CH3, OCH3, F или Cl;

R2 е H, метил, етил, пропил, изопропил, tert-

бутил, циклопропил, циклобутил, CF3, OH,

OCH3, етокси, SH, SCH3, SCH2CH3, CH2OH,

C(CH3)2OH, Cl, F, CN, COOH, COOR2', CONH2,

CONHR2' или SO2NH2; кадешто R2' е H или

C1-3 алкил;

R3 е H, халоген, -CN, C1 до C6 алкил, C1 до C6 алкокси;

R4 е H, халоген, -CN, C1 до C6 алкил, C1 до C6 алкокси; или

R3 и R4 заедно со јаглородниот атом кон којшто тие се сврзани формираат опционално супституиран 5- или 6-член прстен, опционално којшто содржат еден или два хетероатоми избрани од O, N и S, кадешто споменатиот 5- или 6-член прстен е заситен, незаситен или ароматичен прстен;

под услов кога соединението со формула (I) не е 1-(3-(4-цијанофенил)пиридин-4-илтио)циклопропанкарбоксилна киселина.

, има уште 11 патентни барања

(51) **B 02C 17/18, B 02C 25/00, B 02C 17/24**(11) **8462**

(13) T1

(21) **2018/420**

(22) 21/05/2018

(45) 31/08/2018

(30) EP14161257 24/03/2014 --

(96) 12/03/2015 EP15711688.0

(97) 07/03/2018 EP3094409


(73) **Siemens Aktiengesellschaft****Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München, DE**(74) Адвокатско друштво Величковски Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје(72) BÖHNLEIN, Rudolf; MENSING, Dirk;
THUILOT, Jürgen and WACKER, Bernd(54) **Ослободување на адхезивно полнење
од внатрешен сид на брусна цевка**(57) 1 Метод за ослободување на адхезивно
полнење (22) од внатрешен сид (20) на брусна

цевка (6), кој се карактеризира со тоа што,
- Од претходно детерминирана ротациона положба (28) претходно усвоена, брусната цевка се ротира наназад, без погон, поради силата на тежината (30) на адхезивното полнење (22), при што се детектира најмалку една променлива односно варијабла на состојбата на придвижување (40) на брусната цевка,

и
- Во текот на ротацијата наназад, брусната цевка (6) се закочува, како функција на детектираната најмалку една променлива на состојбата на придвижување (40) со цел ослободување на адхезивно полнење (22) од внатрешниот сид (20) на брусната цевка.

, има уште 14 патентни барања

FIG 1



(51) **A 61K 9/08, A 61K 47/02, A 61K 31/4174, A 61P 29/00, A 61P 25/22, A 61P 9/12, A 61P 23/02**

(11) **8463** (13) T1
(21) **2018/422** (22) 22/05/2018
(45) 31/08/2018

(30) US201213343672 04/01/2012 US

(96) 18/06/2012 EP12823234.5

(97) 11/04/2018 EP2648520

(73) **Hospira, Inc.**

275 North Field Drive Lake Forest, Illinois 60045, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **ROYCHOWDHURY, Priyanka and CEDERGREN, Robert, A.**

(54) **ДЕКСМЕДЕТОМИДИН ПРЕДХОДНО ИЗМЕШАНА ФОРМУЛАЦИЈА**

(57) 1 Производ којшто содржи спремен за употреба течен фармацевтски состав за парентерална администрација кај субјект, составот којшто содржи дексмететомидин или негова фармацевтска прифатлива сол со концентрација од околу 4 mg/ml и натриум хлорид со концентрација од околу 0.90 тежински проценти, производот е добиен со: распоредување и запечатување на составот во рамките на стаклен контејнер и завршна стерилизација на составот во автоклав, кадешто спремниот за употреба течен фармацевтски состав е администриран кај субјект без дилуција.

, има уште 3 патентни барања

(51) **A 61K 31/517, A 61K 31/5377, A 61K 45/06, A 61P 35/00**

(11) **8464** (13) T1
(21) **2018/423** (22) 23/05/2018
(45) 31/08/2018

(30) FR20150057412 31/07/2015 FR

(96) 29/07/2016 EP16181821.6

(97) 28/02/2018 EP3124025

(73) **Les Laboratoires Servier**

35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR

(74) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА**


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) **BURBRIDGE, Michaël, Frank; CATTAN, Valérie and JACQUET-BESCOND, Anne**


(54) **КОМБИНАЦИЈА ПОМЕЃУ 3-[(3-[[4-(4-МОРФОЛИНИЛМЕТИЛ)-1Н-ПИРОЛ-2-ИЛ]МЕТИЛЕН]-2-ОКСО-2,3-ДИХИДРО-1Н-ИНДОЛ-5-ИЛ)МЕТИЛ]-1,3-ТИАЗОЛИДИН-2,4-ДИОН И EGFR ИНХИБИТОР НА ТИР-КИНАЗА**

(57) 1 Комбинација помеѓу 3-[(3-[[4-(4-морфолинилметил)-1Н-пирол-2-ил] метил)-2-оксо-2,3-дихидро-1Н-индол-5-ил)метил]-1,3-тиазолидин-2,4-дион со формулата (I):



и неговите Z или E изомери и/или додатни соли со фармацевтски прифатлива киселина или база и човечки епидермален рецептор на факторот на раст (EGFR) тирозин киназа инхибитор.

, има уште 9 патентни барања



(51) F 24J 2/20, F 24J 2/52, F 24J 2/50, F 24J 2/46

(11) 8465 (13) T1
(21) 2018/424 (22) 23/05/2018
(45) 31/08/2018

(30) CH20100070210 07/05/2010 CH

(96) 09/05/2011 EP11720369.5

(97) 28/02/2018 EP2567410

(73) Bluesolar AG

Dufourstrasse 31 8008 Zürich, CH

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Ramani, Ditrani

(54) ХИБРИДЕН КОЛЕКТОР

(57) 1 Хибриден колектор со


- најмалку една фотоволтаична ќелија (2) која
се става помеѓу две носачки плочи направени
од стакло или пластика така што е дефинирана
подлогата на носачот (1)

- оддалечен заден сид (3) поставен на задната
страна од подлогата на носачот (1),
- најмалку една заптивка (15) по можност на
работ што е спроведен помеѓу подлогата на
носачот (1) и задниот сид (3) со цел за да се
формира простор за разменување на топлина
(4) преку кој може да тече топлотен пренос на
медиум
и

- мноштво средства за фиксирање (21, 23, 57)
што го држат задниот сид (3) и подлогата на
носачот (1) заедно,

се карактеризира со тоа што
средствата за фиксирање се завртки (21, 23,
57) што се водат низ соодветно наредени пар
отвори за премин (5) обезбедени на подлогата
на носачот (1) и задниот сид (3)

, има уште 14 патентни барања



Нацрт 1.

Нацрт 2.

(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00**

(11) **8466** (13) T1

(21) **2018/425** (22) 23/05/2018

(45) 31/08/2018

(30) US201261745707P 24/12/2012 US

(96) 23/12/2013 EP13821368.1

(97) 28/02/2018 EP2935331

(73) **AbbVie Inc.**

North Chicago, IL 60064, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) ANDERSON, Mark; ZHANG, Qian; WANG, Jieyi; THAKUR, Archana; CHAO, Debra; HSIEN, Chung-Ming; REILLY, Edward, B.;

DIGIAMMARINO, Enrico, L.; LONGENECKER,

Kenton, L.; JUDGE, Russell, A.; EGAN, David, A.

and HUTCHINS, Charles, W.

(54) **ПРОЛАКТИН РЕЦЕПТОР ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИНИ И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Антитело или антиген врзувачки фрагмент од истото способно за врзување пролактин рецептор (PRLR), содржи антиген врзувачки домен со барем два променливи домен CDR комплети одбрани од групата составена од:

(1) било кој од CDR комплетите со променлив домен на тежок ланец СЕК ИД Бри:40, 41 и 42 или СЕК ИД Бри:46, 47 и 42, и CDR комплетот со променлив домен на лесен ланец СЕК ИД Бри:49, 50 и 51;


(2) било кој од CDR комплетите со променлив домен на тежок ланец СЕК ИД Бри:56, 57 и 58 или СЕК ИД Бри: 62, 63 и 58, и CDR комплетот со променлив домен на лесен ланец СЕК ИД Бри 65, 66 и 67;

(3) било кој од CDR комплетите со променлив домен на тежок ланец СЕК ИД Бри: 71, 72 и 73 или СЕК ИД Бри: 71, 77 и 73, и CDR комплетот со променлив домен на лесен ланец СЕК ИД Бри: 79, 80 и 81; и

(4) било кој од CDR комплетите со променлив домен на тежок ланец CEK ИД Бри:85, 86 и 87 или CEK ИД Бри: 149, 150 и 87, и CDR комплетот со променлив домен на лесен ланец

СЕК ИД Бри: 92, 93 и 94.

, има уште 33 патентни барања



(51) E 02B 3/10, E 02B 3/16, E 02B 3/14, E 02B 3/12

(11) 8471

(13) T1

(21) 2018/428

(22) 23/05/2018

(45) 31/08/2018

(30) IT2014MI00766 24/04/2014 IT

(96) 23/04/2015 EP15719658.5

(97) 28/02/2018 EP3134579

(73) **Carpi Tech B.V.**

Bredaseweg 185 4872 LA Etten-Leur, NL

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) SCUERO, Alberto, Maria


(54) ПОСТАПКА И СИСТЕМ ЗА

АНКЕРИСУВАЊЕ НА ВОДОИЗАЛАЦИОНИ

ОБЛОГИ ЗА ГРАНИЧНИЦИ НА

ХИДРАУЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА

(57) , има уште патентни барања



(51) A 61F 6/14, A 61K 31/196, A 61K 31/565, A 61K 31/567, A 61K 31/195, A 61K 31/569, A 61K 9/00, A 61K 31/57, A 61K 31/58, A 61K 45/06, A 61P 15/18, A 61P 7/04

(11) 8472

(13) T1

(21) 2018/429

(22) 28/05/2018

(45) 31/08/2018

(30) EP20080397516 03/07/2008 --

(96) 01/07/2009 EP14193392.9

(97) 25/04/2018 EP2905014

(73) Bayer Oy

Pansiontie 47 20210 Turku, FI

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Duesterberg, Bernd; Ahola, Manja; Pihlaja, Jyrki; Lyytikäinen, Heikki; Jukarainen, Harri; Kleemola, Satu; Parkatti, Tero; Valo, Tuula; Gröticke, Ina; Lindenthal, Bernhard and Fuhrmann, Ulrike

(54) **Интраутерински систем на дозирање за контрацепција**

(57) 1 Интраутерински систем за дозирање за контролирано ослободување на левоноргестрел во текот на подолг временски период и на ниво кое е потребно за контрацепција, при што интраутериниот систем


за доставување содржи конструкција на телото и најмалку еден резервоар кој содржи јадро и мембрана што го обвива јадрото, јадрото и мембраната во суштина се состојат од ист или различен полимерски состав, карактеристичен со тоа, што наведениот интраутерински систем за доставување содржи левоноргестрел и дополнително индометацин способен за спречување или супресија на нередовно ендометријално крварење, при што левоноргестрелот и индометацин се во одделни резервоари и полимерните композиции на јадрото и мембраната се избрани од групата составена од

- полимерен состав кој содржи поли (диметилсилоксан),

- полимерен состав кој содржи силоксенбезен полимер кој содржи 3,3,3-трифлуоропропил групи прикачени на Si-атомите на единиците на силоксан,

- полимерска композиција која содржи поли (алкилен оксид) групи, при што споменатите поли (алкилен оксид) групи се присутни како графтови или блокови поврзани со алкокси, со силикон-јаглеродни врски поврзани со полисилоксан, или мешавина од овие форми, и

- комбинација од најмалку две од нив. , има уште 3 патентни барања



СЛИКА 1

(51) C 07D 403/04, C 07D 417/04, C 07D 251/18,
C 07D 251/26, C 07D 401/14, C 07D 493/08, C
07D 405/12, C 07D 405/14, C 07D 413/04, C 07D
413/12, A 61K 31/53, A 61P 35/00

(11) 8473

(13) T1

(21) 2018/430

(22) 28/05/2018

(45) 31/08/2018

(30) US201261584214P 06/01/2012 US

(96) 05/01/2013 EP13733752.3

(97) 04/04/2018 EP2800743

(73) Agios Pharmaceuticals, Inc.

88 Sidney Street Cambridge, MA 02139, US


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) SALITURO, Francesco G.; YAN, Shunqi;
CIANCHETTA, Giovanni; DELABARRE, Byron;
POPOVICI-MULLER, Janeta; SAUNDERS, Jeffrey
O.; TRAVINS, Jeremy M.; GUO, Tao and ZHANG,
Li

(54) **ТЕРАПЕВТСКИ АКТИВНИ
СОЕДИНЕНИЈА И НИВНИ МЕТОДИ ЗА
УПОТРЕБА**

(57) 1 Соединение кое што има Формула I или
негова фармацевтски прифатлива сол или
хидрат:



каде што:

прстенот А е незадолжително заменет
моноцикличен хетероарил селектиран од
оксазолил, изоксазолил, пиридинил,
пиримидинил, пиразинил, и тиазолил, каде што
прстенот А е незадолжително заменет со
најмногу до два супституенти независно
селектирани од хало, -C1-C4 алкил, -C1-C4
халоалкил, -C1-C4 хидроксиалкил, -NH-S(0)2-
(C1-C4 алкил), -S(0)2NH(C1-C4 алкил), -CN, -
S(0)2-(C1-C4 алкил), C1-C4 алкокси, -NH(C1-C4
алкил), -OH, -OCF3, -CN, -NH2, -C(O)NH2, -
C(O)NH(C1-C4алкил), -C(O)-N(C1-C4Алкил)2, и
циклопропил незадолжително заменет со OH;
прстенот В е незадолжително заменет со член
моноцикличен арил или моноцикличен
хетероарил;

R1 и R3 се секој независно селектирани од водород, C1-C4 алкил, C1-C4 халоалкил, -O-C1-C4 алкил, и CN, каде што кој било алкил дел од R1 е незадолжително заменет со -OH, NH₂, NH(C1-C4 алкил), или N(C1-C4 алкил)₂;

R2 е селектиран од: -(C1-C6 алкил), -(C2-C6 алкенил или алкинил), -(C1-C6 алкилен)-N(R6)-(C1-C6 алкилен)-O-(C1-C6 алкил), -(C1-C6 алкилен)-N(R6)-(C0-C6 алкилен)-Q, -(C1-C6 алкилен)-N(R6) (R6), -(C1-C6 алкилен)-N(R6)-S(O)1-2-(C1-C6 алкил), -(C1-C6 алкилен)-N(R6)-S(O)1-2-(C0-C6 алкил)-Q, -(C1-C6 алкилен)-S(O)1-2-N(R6)(R6), -(C1-C4 алкилен)-S(O)1-2-N(R6)-(C1-C6 алкилен)-Q, -C(O)N(R6)-(C1-C6 алкилен)-C(O)-(C0-C6 алкилен)-O-(C1-C6 алкил), -C(O)N(R6)-(C1-C6 алкилен)-C(O)-(C0-C6 алкилен)-O-(C0-C6 алкилен)-Q, -(C1-C6 алкилен)-O-C(O)-(C1-C6 алкил), -(C1-C6 алкилен)-O-C(O)-(C0-C6 алкил)-Q, -(C1-C6 алкилен)-O-(C1-C6 алкил), -(C0-C6 алкилен)-C(O)-(C0-C6 алкилен)-O-(C1-C6 алкилен)-Q, -(C1-C6 алкилен)-O-C(O)-(C1-C6 алкил), -(C1-C6 алкилен)-O-C(O)-(C0-C6 алкилен)-Q, -(C0-C6 алкилен)-C(O)N(R6)-(C1-C6 алкил), -(C0-C6 алкилен)-C(O)N(R6)-(C0-C6 алкилен)-Q, -(C1-C6 алкилен)-N(R6)C(O)-(C1-C6 алкил), -(C1-C6 алкилен)-N(R6)C(O)-(C0-C6 алкилен)-Q, -(C0-C6 алкилен)-S(O)0-2-(C1-C6 алкил), -(C0-C6 алкилен)-S(O)0-2-(C0-C6 алкилен)-Q, -(C1-C6 алкилен)-N(R6)-C(O)-N(R6)-(C1-C6 алкил), -(C0-C6 алкилен)-Q, -(C0-C6 алкилен)-C(O)-(C1-C6 алкил), -(C0-C6 алкилен)-C(O)-(C0-C6 алкилен)-Q, каде што: која било алкил или алкилен половина присутна во R2 е незадолжително заменета со еден или повеќе -OH, -O(C1-C4 алкил) или хало; која било крајна метил половина присутна во R2 е незадолжително заменета со -CH₂OH, CF₃, -CH₂F, -CH₂Cl, C(O)CH₃, C(O)CF₃, CN,

или CO₂H;

секој R6 е независно селектиран од водород и C1-C6 алкил; и

Q е селектиран од арил, хетероарил, карбоциклил и хетероциклил, од кои секој е незадолжително заменет; или

R1 и R3 се незадолжително земени заедно со јаглеродниот атом за кој што тие се закачени за да формираат C(=O), или

R1 и R2 се незадолжително земени заедно за да формираат заменет карбоциклил, или незадолжително заменет хетероциклил;

а. кога прстенот A е незадолжително заменет пиридил и прстенот B е незадолжително заменет фенил; тогаш делот од соединението претставен со -NH-C(R1)(R2)(R3) не е -NH(CH₂)-арил;

б. кога прстенот A е пиридин-3-ил незадолжително заменет со еден или повеќе супституенти селектирани од хало, метил или CF₃, и прстенот B е фенил незадолжително заменет со еден или повеќе супституенти селектирани од хало, метил, CF₃; метокси, или CH=C(фенил)CN; тогаш делот од соединението претставен со -NH-C(R1)(R2)(R3) е поинаков од -NH(C1-C8 алкилен)-N(Ra)(Ra), -NH-1-(аминометил)циклопентилметил, -NH-4-(аминометил)циклохексилметил, каде што секој Ra е водород, C1-C4 алкил или два Ra се земени заедно со азотот за кој што тие се обично врзани за да формираат морфолин-4-ил или пиперидин-1-ил;

в. соединението е поинакво од:

4-((4-((фуран-2-илметил)амино)-6-(пиридин-4-ил)-1,3,5-триазин-2-ил)амино)фенол,

и

2-хлоро-4-(метилсулфонил)-N-[4-(фениламино)-6-(2-пиридинил)-1,3,5-триазин-2-ил]-бензамид.

, има уште 16 патентни барања

(51) **C 07D 491/14, A 61K 31/519, A 61P 35/02**

(11) **8474** (13) T1
(21) **2018/431** (22) 28/05/2018
(45) 31/08/2018

(30) GB20140002431 12/02/2014 GB

(96) 12/02/2015 EP15707168.9

(97) 28/03/2018 EP3105233


(73) **Karus Therapeutics Limited**
Genesis Building Library Avenue Harwell
Campus Oxfordshire OX11 0SG, GB

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) SHUTTLEWORTH, Stephen Joseph; CECIL,
Alexander Richard Liam and SILVA, Franck
Alexandre

(54) **ТРИЦИКЛИЧНИ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ**
СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИНХИБИТОРИ НА
ФОСФОИНОЗИТИДНИ 3-КИНАЗИ

(57) 1 Соединение на формула I:



или неговата фармацевтски прифатлива сол,
во која:

W е O, N-H, N-(C1-C10 алкил) или S;

секое X независно е CH или N;

R1 е 5- до 7-член заситен или незаситен,

опционо супституиран хетероцикл кој содржи
најмалку 1 хетероатом одбран од N или O;

R2 е LY;

секое L е директна врска, C1-C10 алкилен, C2-
C10 алкенилен или C2-C10 алкинилен;

Y е опционо супституиран фузиониран,
премостен или спироцикличен не-ароматизиран
5-12-член хетероцикл кој содржи до 4

хетероатоми одбрани од N или O; а

секое R3 независно е H, C1-C10 алкил, халоген,
флуоро C1-C10 алкил, O-C1-C10 алкил, NH-C1-
C10 алкил, S-C1-C10 алкил, O-флуоро C1-C10
алкил, NH-ацил, NH-C(O)-NH-C1-C10 алкил,
C(O)-NH-C1C10 алкил, арил или хетероарил.

, има уште 14 патентни барања

(51)

(11) **8476** (13) T1
(21) **2018/432** (22) 28/05/2018
(45) 31/08/2018

(30) EP12397519 20/06/2012 -- and FI20120031
31/01/2012 FI

(96) 31/01/2013 EP13707419.1

(97) 07/03/2018 EP2809176

(73) **Benemilk Ltd**

21200 Raisio, FI

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) HOLMA, Merja

(54) **ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ПРОЦЕС ЗА**
НЕЈЗИНА ПОДГОТОВКА

(57) 1 Храна која што содржи конвенционални хранливи состојки и конвенционални адитиви и други по-мошни агенци, што се карактеризира со тоа што храната има внатре, и на нејзината површина чес-тички од суров материјал кои што содржат протеин и јагленохидрати, мешавина од масни кисе-лини во количина од 1-10% според тежината на храната, каде што содржината на заситените масни кисе-лини во мешавината од масни киселини е повеќе од

90%, а мешавината од масни киселини ги содржи следните масни киселини, во %:

C16:0	60-100
C18:0	0-30
C18:1	0-10
други	0-10
трансмасни киселини	0-2.

, има уште 17 патентни барања

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/495, A 61P 35/00

(11) 8477 (13) T1
(21) 2018/433 (22) 28/05/2018
(45) 31/08/2018

(30) US201261734726P 07/12/2012 US;
US201361787568P 15/03/2013 US and
US201361868132P 21/08/2013 US

(96) 06/12/2013 EP13811716.3

(97) 07/03/2018 EP2941432

(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Boston, MA 02210, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) CHARRIER, Jean-Damien; KNEGTEL, Ronald; BOYALL, Dean; FRAYSSE, Damien; PIERARD, Françoise; PINDER, Joanne; DURRANT, Steven; KAY, David; AHMAD, Nadia; DAVIS, Chris; DAVIS, Rebecca; ETXEBARRIA I JARDI, Gorka; JIMENEZ, Juan-Miguel; MIDDLETON, Donald; O'DONNELL, Michael; PANESAR, Maninder; SHAW, David; STORCK, Pierre-Henri; STUDLEY, John and TWIN, Heather

(54) 2-АМИНО-6-ФЛУОРО-N-(5-ФЛУОРО-4-(4-(ОКСЕТАН-3-ИЛ)ПИПЕРАЗИН-1-КАРБОНИЛ) ПИПЕРИДИН-1-ИЛ)ПИРИДИН-3-ИЛ)ПИРАЗОЛО[1,5АЛФА]ПИРИМИДИН-3-КАРБОКСАМИД
КАКО ИНХИБИТОР НА АТР КИНАЗА

(57) 1 Соединение кое што ја има структурата I-G-32:



I-G-32

или негова фармацевтски прифатлива сол.

, има уште 30 патентни барања

(51) C 07D 263/48, C 07D 413/12, C 07D 401/12, C 07D 213/73, C 07D 237/20, C 07D 239/42, C 07D 241/20, C 07D 253/07, C 07D 261/14, C 07D 417/12, C 07D 271/07, C 07D 271/113, C 07D 277/40, C 07D 285/08, C 07D 285/12, C 07D 285/135, A 61K 31/433, A 61K 31/4245, A 61K 31/422

(11) 8478

(13) T1

(21) 2018/434

(22) 28/05/2018

(45) 31/08/2018

(30) EP10171342 29/07/2010 --; EP11160728 31/03/2011 --; EP11160731 31/03/2011 -- and EP11160738 31/03/2011 --

(96) 27/07/2011 EP11749119.1

(97) 04/04/2018 EP2598482

(73) **Oryzon Genomics, S.A.**

Carrera de San Jerónimo 15, 2nd Floor 28014 Madrid, ES


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) ORTEGA MUÑOZ, Alberto; FYFE, Matthew, Colin, Thor; MARTINELL PEDEMONTE, Marc; TIRAPU FERNANDEZ DE LA CUESTA, Iñigo and ESTIARTE-MARTÍNEZ, María de los Ángeles

(54) **ИНХИБИТОРИ НА ДЕМЕТИЛАЗА LSD1 ЗАСНОВАНИ НА АРИЛЦИКЛОПРОПИЛАМИН И НИВНА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА**

(57) 1 1. Соединение со формулата (I) или негова фармацевтски прифатлива сол или солват:



назначено со тоа, што:

(A) е арилна или хетероарилна група, каде што наведената арилна или хетероарилна група има n супституенти (R3);

(B) е -O-CH₂-фенил или фенил, каде што наведениот фенил или фенилна средини-на којашто се содржи во наведениот -O-CH₂-фенил има n супституенти (R2);

(D) е моноциклична хетероарилна група, каде што наведената хетероарилна група има еден супституент (R1) и, додатно, каде што наведената хетероарилна група е ковалентно поврзана со остатокот од молекулата преку јаглероден атом на прстенот;

(R1) е -NH₂;

секој (R2) е независно одбран од алкил, алкенил, алкинил, циклил, amino, амидо, C-амидо, алкиламино, хидроксил, нитро, хало, халоалкил, халоалкокси, цијано, сулфинил, сулфонил, сулфонамид, алкокси, ацил, карбоксил, карбамат или уреа;

секој (R3) е независно одбран од алкил, алкенил, алкинил, циклил, amino, амидо, C-амидо, алкиламино, хидроксил, нитро, хало, халоалкил, халоалкокси, цијано, сулфинил, сулфонил, сулфонамид, алкокси, ацил, карбоксил, карбамат или уреа; и

n е независно 0, 1, 2, 3 или 4.

, има уште 28 патентни барања

(51) C 07D 401/06, C 07D 409/14, A 61K

31/4439, A 61P 35/00, A 61P 9/00

(11) 8475

(13) T1

(21) 2018/436

(22) 28/05/2018

(45) 31/08/2018

(30) US201161569279P 11/12/2011 US and
US201261701370P 14/09/2012 US

(96) 10/12/2012 EP12858190.7

(97) 28/02/2018 EP2788343

(73) **Viamet Pharmaceuticals (NC), Inc.**
4505 Emperor Boulevard, Suite 300 Durham,
NC 27703, US


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) НОЕКСТРА, William, J. and YATES,
Christopher, M.

(54) **МЕТАЛОЕНЗИМ ИНХИБИТОРНИ**
СОЕДИНЕНИЈА

(57) 1 Соединение со формулата (I),
назначено со тоа, што:



R1 е хало;

R2 е хало;

секое R3 е независно циано, халоалкил,
алкокси, хало, халоалкокси, хидрокси, amino, -
NR6R9, -SR10, -C(O)R10, опционално
супституиран халоалкил, опционално
супституиран арилалкокси, -C(O)NR6R7, -
CH(OH)-халоалкил, опционално супституиран
алкил, хидроксиалкил, алкоксиалкил, изоциано,
циклоалкиламинокарбонил, опционално
супституиран арилоксиалкил, опционално
супституиран арилалкилтио, халоалкилтио,
опционално супституиран арилалкилсулфонил,
опционално супституиран арилалкилсулфинил,
опционално супституиран хетероарилалкокси,
опционално супституиран
арилтиоалкилфенилтиоалкил, или

халоалкилкарбонил;

n е 0, 1, 2 или 3;

R4 е фенил опционално супституиран со 0, 1, 2
или 3 независни R8;

R5 е H, алкил, фосфато, фосфито,
алкоксифосфато, или -C(O)алкил опционално
супституиран со 1 или 2 amino;

R6 е независно H или алкил;

R7 е независно H, опционално супституиран
алкил, или опционално супституиран
арилалкил;

секое R8 е независно циано, халоалкил,
алкокси, хало, или халоалкокси;

секое R9 е независно H, алкил, -C(O)алкил, -
C(O)H, -C(O)халоалкил, опционално
супституиран арилалкил, или опционално
супституиран халоалкил;

секое R10 е независно H, опционално
супституиран алкил, опционално супституиран
арил, опционално супституиран
хетероциклоалкил, или опционално
супституиран арилалкил;
Ar2 е

R11 е опционално супституиран фенил,
опционално супституиран тиенил, пиролил,
фуранил, опционално супституиран пиридил,
опционално супституиран индолил, опционално
супституиран бензофуранил, или

R12 е R4, -C(O)R4, -C(O)R7, -SO2R4;

MBG е тетразолил;

каде што "супституиран" на сите појавувања се
однесува на алкил, алкенил, алкинил,
циклоалкил, хетероциклоалкил, аралкил,
хетероаралкил, арил, хетероарил, халоген,
халоалкил, циано, нитро, алкокси, арилокси,
хидроксил, хидроксиалкил, оксо (т.е.,
карбонил), карбоксил, формил, алкилкарбонил,
алкилкарбонилалкил, алкоксикарбонил,
алкилкарбонилокси, арилоксикарбонил,
хетероарилокси, хетероарилоксикарбонил, тио,
меркапто, меркаптоалкил, арилсулфонил,



амино, аминоксил, диалкиламино, алкилкарбониламино, алкиламинокарбонил, алкоксикарбониламино, алкиламино, ариламино, диариламино, алкилкарбонил, или ариламино-супституиран арил; ариалкиламино, аралкиламинокарбонил, амидо, алкиламиносулфонил, ариламиносулфонил, диалкиламиносулфонил, алкилсулфониламино, арилсулфониламино, имино, карбоксамидо, карбамидо, карбамил, тиоуреидо, тиоцианато, сулфоамидо, сулфонилалкил, сулфониларил, меркаптоалкокси, N-хидроксиамидинил, или N'-арил, N"-хидроксиамидинил;

"алкил" на сите појавувања се однесува на праволиниска или разгранета јаглеводородна група што содржи 1 до 12 јаглеродни атоми;

"алкенил" на сите појавувања се однесува на незаситен јаглеводороден ланец кој може да е праволиниски ланец или разгранета ланец, што содржи 2 до 12 јаглеродни атоми и барем една јаглерод-јаглерод двојна врска;

"алкинил" на сите појавувања се однесува на незаситен јаглеводороден ланец кој може да е праволиниски ланец или разгранета ланец, што содржи 2 до 12 јаглеродни атоми и барем една јаглерод-јаглерод тројна врска;

"арил" на сите појавувања се однесува на јаглеводороден моноцикличен, бицикличен или трицикличен ароматичен прстенест систем;

"алкокси" на сите појавувања се однесува на -O-алкил супституент;

"циклоалкил" на сите појавувања се однесува на јаглеводороден 3-8 член моноцикличен или 7-14 член бицикличен прстенест систем што има барем еден заситен прстен или што има барем еден не-ароматичен прстен, каде што не-ароматичниот прстен може да има одреден степен на незаситеност;

"хетероарил" на сите појавувања се однесува на ароматичен 5-8 член моноцикличен, 8-12 член бицикличен, или 11-14 член трицикличен прстенест систем што има 1-4 прстенести хетероатоми ако е моноцикличен, 1-6 хетероатоми ако е бицикличен, или 1-9 хетероатоми ако е трицикличен, наведените хетероатоми одбрани од O, N, или S, и преостанатите прстенести атоми се јаглерод; и

"хетероциклоалкил" на сите појавувања се однесува на неароматичен 3-8 член моноцикличен, 7-12 член бицикличен, или 10-14 член трицикличен прстенест систем што содржи 1-3 хетероатоми ако е моноцикличен, 1-6 хетероатоми ако е бицикличен, или 1-9 хетероатоми ако е трицикличен, наведените хетероатоми одбрани од O, N, S, B, P или Si, назначено со тоа, што неароматичниот прстенест систем е целосно заситен.

, има уште 23 патентни барања

(51) A 61K 31/4706, A 61K 31/7088, A 61P 35/00

(57) 1 Коњугирана нуклеинска киселинска молекула со следната формула:

(11) 8482

(13) T1

(21) 2018/437

(22) 28/05/2018

(45) 31/08/2018

(30) EP20100166936 22/06/2010 --

(96) 21/06/2011 EP16183451.0

(97) 02/05/2018 EP3135301


(73) Centre National de la Recherche Scientifique; Institut Curie and ONXEO
3, rue Michel-Ange 75016 Paris, FR; 26, rue d'Ulm 75248 Paris Cedex 05, FR and 49, boulevard du Général Martial Valin 75015 Paris, FR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) SUN, Jian-Sheng; DUTREIX, Marie and QUANZ-SCHOEFFEL, Maria

(54) ОПТИМИЗИРАН ИН ВИВО
ОСЛОБОДУВАЧКИ СИСТЕМ СО
ЕНДОЗОМОЛИТИЧНИ АГЕНСИ ЗА
НУКЛЕИНСКО КИСЕЛИНСКИ КОЊУГАТИ




, има уште 8 патентни барања

Слика 1А



Слика 1В



(51) **A 47C 21/04, A 61F 7/00, A 61F 7/03, A 61H 39/04, A 61H 39/06, A 61H 23/00, A 61H 7/00, A 61H 15/00, A 61H 15/02**

(11) **8479**

(13) T1

(21) **2018/438**

(22) 29/05/2018

(45) 31/08/2018

(30) KR20100110787 09/11/2010 KR and
KR20110064845 30/06/2011 KR

(96) 09/11/2011 EP11840005.0

(97) 28/02/2018 EP2638889

(73) **Ceragem Co., Ltd.**

177-14 Osaekdang-ri Seonggeo-eup Seobuk-gu Cheonan-si, Chungcheongnam-do 331-831, KR

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) PARK, Ji Hoon


(54) **РЕГУЛАТОР НА ВЕРТИКАЛНО
ДВИЖЕЊЕ ЗА УРЕД ЗА ТЕРМОТЕРАПИЈА**

(57) 1 Регулатор на вертикално движење за
уред за термотерапија

што опфаќа:

единица за пренесување (100) обезбедена со подвижен дел (110) конфигуриран да се движи по подлога; регулаторот за вертикално движење дополнително се карактеризира со единица за поддршка (200) има една страна ротирачки споена со едната страна од единицата за пренесување (100); и единица за подигнување (300) поставена помеѓу единицата за пренесување (100) и единица за поддршка (200) и конфигуриран да го прилагоди аголот на наклон на единицата за поддршка (200) со подигање или спуштање на другата страна на единицата за поддршката (200) така што другата страна на единицата за поддршка (200) се поместува во форма на лак.

, има уште 25 патентни барања



Нацрт 1.

(51) **C 07K 16/24, A 61K 39/395**

(11) **8484**

(13) T1

(21) **2018/439**

(22) 29/05/2018

(45) 31/08/2018

(30) US20050749953P 13/12/2005 US and
US20060801948P 19/05/2006 US

(96) 05/12/2006 EP11192240.7

(97) 18/04/2018 EP2481753

(73) **Eli Lilly and Company**

**Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285,
US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Lu, Jirong; Allan, Barrett; Chow, Chi-kin;
Huang, Lihua; Liu, Ling; Ng, Kingman; Tetreault,
Jonathan Wendell and Werner, Andrew Gordon

(54) **АНТИ-IL-17 АНТИТЕЛА**

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи хуманизирано анти-IL-17 моноклонално антитело кадешто споменатото антитело содржи LCVR полипептид со аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO: 241 и HCVR полипептид со аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 118 и кадешто антителото понатаму содржи човечки IgG4 константен регион на тешка низа, има уште 3 патентни барања

Слика 1	IL-17 Family (Human)
	1 40
IL-17	MTPTKTSLSV LLLLLLEAI VKAGITIFR- HPGCFNSEDK
IL-17B	---MDWPM LFLATISIF LGLIPAPF- NWKRGQGRP
IL-17C	---MTLLPS LFLTWLITC LAHDPSLRG HFSHSTFRC
IL-17D	-----MLV ASFLALPPS WAAGAPRAG RPARPRGAD
IL-17E	MRERPLGED SSLISLFOV VAFAMVMT HTYSHWESCC
IL-17F	--MVYLLS ILGLAFLEA AARKIPKVG- HTFFQKFECC
	41 80
IL-17	NFRPTVMVNL NIHRNININ P-----
IL-17B	GPIAPGPHOV PLGIASRMKP YARKEEYRN IENVAQLAN
IL-17C	YSAEELFLQA PHLIARGAK WQALPVALV SLEAASHRG
IL-17D	RPEELLEQLY GKLAAGVLSA FHMTLQGPB EQANASCPA
IL-17E	FRGQUTSEE LLKSTVPVP FLEPAAPNRH PESCRAS---
IL-17F	
	81 * * * 120
IL-17	-----KR SDDYNRSTS PWNLRNEDP
IL-17B	SSELAQRKE VN-----LQ LNMENKRSLS PWGYEINHDP
IL-17C	RHERPSATTQ CPVLRPEEVL EADTHQRSIS PWRYRVITDE
IL-17D	QGRFADR--- -----RP RPTNLRSVS PWYRISYDP
IL-17E	-----E DGPLNRALS PWRYELDRDL
IL-17F	-----SM SRNIESRSTS PWNVYTWDP
	121 * * *
IL-17	KRYFSVINEA KCRNLGCINA D--GRVDTHM NSVPIQGEIL
IL-17B	SRIPVDLPEA RCLCLGCVNP FT--MKEDISM VSVPIVFSQV
IL-17C	DWYFQKLAF AELCRGIDA RT--GRETAAL NSVRLQSL
IL-17D	ANRYRYLPEA YCLCRGCTG LP--GERDVPF RSAPVYMTV
IL-17E	NKLPQDLVHA RCLCPHCVSL QTSRMDPRG NSLLYHMQT
IL-17F	NRYSEVVQA QCRNLGCINA Q--GKEDISM NSVPIQGEIL
	161 * * 200
IL-17	VLRSEPPHCE NS-----FPLEKILVS VGCTCVPIV
IL-17B	VRRRLCPFPF RTG-----PC RQRAVMTIA VGCTCIF---
IL-17C	VLRBPGRSD GSGLPDPAF AFHTEFINVF VGCTCVLFRS
IL-17D	VLRSTPACAG GRS-----VYTEATVTF VGCTCVFPE
IL-17E	VFYRRPCHGE KGTNKG---V CLEPTLYRS LACVCPRPV
IL-17F	VVRKKGQGS VS-----FPLEKLVLT VGCTCVFPVI
	201 228
IL-17	HRVA----- (SEQ ID NO: 1)
IL-17B	----- (SEQ ID NO: 2)
IL-17C	V----- (SEQ ID NO: 3)
IL-17D	HDADGINSBI EKQGAALLG FNDAPAGF (SEQ ID NO: 4)

(51) **H 04L 5/00, H 04W 52/14**

(11) **8485**

(13) T1

(21) **2018/440**

(22) 29/05/2018

(45) 31/08/2018

(30) JP2012171086 01/08/2012 JP

(96) 11/06/2013 EP13825002.2

(97) 11/04/2018 EP2739080

(73) **Sun Patent Trust**

New York, NY 10022, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) NISHIO, Akihiko and TAKEDA, Kazuki
(54) **ТЕРМИНАЛЕН УРЕД ЗА БЕЗЖИЧНА КОМУНИКАЦИЈА, БАЗНА СТАНИЦА ЗА**


БЕЗЖИЧНА КОМУНИКАЦИЈА И МЕТОД ЗА БЕЗЖИЧНА КОМУНИКАЦИЈА

(57) 1 Терминална апаратура за радио комуникација (300) за пренесување на непериодичен звучен ре-ферентен сигнал, A-SRS, која што се состои од:

приемник (301) прилагоден така да прима контролни информации, вклучително барање за пренос за A-SRS и команда за контрола на силата на преносот, TPC команда, за A-SRS, контролор (302) прилагоден така да ја контролира вредноста на силата на преносот на A-SRS со користење на прва вредност на акумулација ажурирана со примената TPC

команда; и преносник (303) прилагоден така да го пренесува A-SRS со споменатата вредност на силата на преносот, каде што контролорот понатаму е прилагоден така да користи втора вредност на акумулација наместо првата вредност на акумулација, при што втората вредност на акумулација е ажурирана со TPC команда која што е пренесена на специфична подрамка и во специфичен формат на влезни контролни информации (downlink control information – DCI).

, има уште 6 патентни барања



СЛИКА 1

(51) В 01D 53/94, В 01J 23/58, В 01J 37/02, В 01J 35/02, В 01J 37/00, В 01J 23/46, В 01J 23/63

(11) 8486

(13) T1

(21) 2018/441

(22) 30/05/2018

(45) 31/08/2018

(30) EP10165529 10/06/2010 --

(96) 09/06/2011 EP11792036.3

(97) 07/03/2018 EP2579983

(73) BASF SE

67056 Ludwigshafen am Rhein, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) HILGENDORFF, Marcus

(54) КАТАЛИЗАТОР ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА NOX СО НАМАЛЕНО RH ОПТОВАРУВАЊЕ

(57) 1 Катализатор за складирање на азотен оксид кој што се состои од:

подлога;

прв слој за плакнење поставен на подлогата, при што првиот слој за плакнење содржи честички на носител на метален оксид и материјал за складирање на азотен оксид кој што содржи најмалку едно метално соединение селектирано од групата која што се состои од земноалкални метални соединенија, алкални метални соединенија, ретки земноалкални метални соединенија, и нивни мешавини, при што најмалку еден дел од споменатото најмалку едно метално

соединение лежи на честички на носител на метален оксид; и


втор слој за плакнење поставен врз првиот слој за плакнење, при што споменатиот втор слој за плакнење содржи Rh, каде што првиот слој за плакнење содржи 0,001 wt.-% или помалку од Rh,

и каде што вториот слој за плакнење е поставен на 100 - x % од површината на првиот слој за плакнење, при што x се рангира од 20 до 80,

и каде што катализаторот за складирање на азотен оксид понатаму се состои од трет слој за плакнење кој што содржи Pd и кој што е поставен на најмалку еден дел од првиот слој за плакнење, на кој што вториот слој за плакнење не е поставен.

, има уште 23 патентни барања

СЛИКА 1



(51) C 07K 16/46, C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00

(11) 8488

(21) 2018/442

(30) US20100407107P 27/10/2010 US

(96) 27/10/2011 EP15195076.3

(13) T1

(22) 30/05/2018

(45) 31/08/2018

(97) 04/04/2018 EP3018145

(73) Amgen Research (Munich) GmbH
Staffelseestrasse 2 81477 München, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ZUGMAIER, Gerhard; NAGORSEN, Dirk and SCHEELE, Juergen



(54) СРЕДСТВА И МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА DLBCL

(57) 1 Состав кој што содржи CD19хCD3 биспецифично антитело за употреба во метод за третирање на туморозна маса од ткиво на лимфен јазол и/или лимфома надвор од

лимфниот јазол предизвикана од лимфома на големите Б клетки (DLBCL) кај пациент кој што е отпорен на третман со хемотерапија и/или болеста се повторува по третирањето со хемотерапија.

, има уште 13 патентни барања

(51) H 04N 19/117, H 04N 19/157, H 04N 19/176, H 04N 19/82, H 04N 19/46, H 04N 19/593, H 04N 19/182

(11) **8489** (13) T1
(21) **2018/443** (22) 31/05/2018
(45) 31/08/2018

(30) KRA20100074460 31/07/2010 KR and KRA20110063288 28/06/2011 KR

(96) 29/07/2011 EP16161930.9

(97) 13/06/2018 EP3059956

(73) **M&K Holdings Inc.**

3rd Floor Kisan Building, 67 Seocho-Daero 25-Gil Seocho-Gu Seoul 06586, KR

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје

(72) Oh, Soo Mi and Yang, Moonock

(54) АПАРАТ ЗА ИНТРА ПРЕДИКЦИЈА

(57) 1 Апарат за интра предикција, апаратот е составен од:

декодер на режим на предикција (230) конфигуриран за да воспостави режим на интра предикција врз база на информација за интра предикција;


генератор на референтни пиксели (240) конфигуриран за да генерира референтни пиксели кои соодветствуваат на недостапните референтни пиксели и адаптивно да ги филтрира референтните пиксели согласно режимот на интра предикција; генератор на блок за предикција (250) конфигуриран за да генерира блок за предикција користејќи референтни пиксели

одредени од режимот на интра предикција; и филтер на блок за предикција (260) конфигуриран за да адаптивно филтрира дел од блок за предикција користејќи режим на интра предикција,

каде што генераторот на референтни пиксели (240) адаптивно ги филтрира референтните пиксели согласно големината на блокот за предикција за режими на интра предикција кои што постојат помеѓу хоризонталниот режим и режимот на интра предикција кој што има насока од 45° во однос на хоризонталниот режим,

каде што, кога референтните пиксели се филтрирани за втор насочен режим на интра предикција, референтните пиксели се исто така филтрирани за првиот насочен режим на интра предикција кој што е поблиску на режимот на интра предикција кој што има насока од 45° во однос на хоризонталниот режим отколку што е вториот насочен режим на интра предикција, каде што вториот и првиот насочен режим на интра предикција постојат помеѓу хоризонталниот режим и режимот на интра предикција кој што има насока од 45° во однос на хоризонталниот режим, каде што филтерот е применет врз режимот на интра предикција кој што има насока од 45° во однос на хоризонталниот режим и не е применет врз хоризонталниот режим и вертикалниот режим, каде што бројот на насочени режими врз кои е применет филтерот се зголемува како што се зголемува големината на блокот за предикција,

каде што генераторот на референтни пиксели претходно утврдената големина. (240) не ги филтрира референтните пиксели од блокот за предикција кој што е помал од , има уште 1 патентни барања



(51) H 04N 19/117, H 04N 19/157, H 04N 19/176,
H 04N 19/82, H 04N 19/46, H 04N 19/593, H 04N
19/182

(11) 8490

(13) T1

(21) 2018/444

(22) 31/05/2018

(45) 31/08/2018

(30) KRA20100074460 31/07/2010 KR and

KRA20110063288 28/06/2011 KR

(96) 29/07/2011 EP16161940.8

(97) 13/06/2018 EP3059960

(73) **M&K Holdings Inc.**

**3rd Floor Kisan Building, 67 Seocho-Daero 25-
Gil Seocho-Gu Seoul 06586, KR**

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
Скопје

(72) Oh, Soo Mi and Yang, Moonock


(54) **АПАРАТ ЗА ЕНКОДИРАЊЕ НА СЛИКИ**

(57) 1 Апарат за енкодирање на слика, апаратот е составен од: единица за интра предикција (150) конфигурирана за да го одреди режимот на интра предикција, да генерира референтни пиксели кои што соодветствуваат на недостапните референтни пиксели, адаптивно да ги филтрира референтните пиксели согласно режимот на интра предикција и да генерира блок за предикција користејќи ги референтните пиксели одредени од режимот на интра предикција; единица за трансформирање (120) конфигурирана за да трансформира резидуален блок, кој што е резидуален сигнал помеѓу оригиналниот блок и блокот за предикција генериран од единицата за интра предикција (150), за да генерира блок за трансформирање;

единица за квантизација (130) конфигурирана за да го квантизира блокот за трансформирање за да генерира квантизиран блок; и единица за ентропи кодирање (140) конфигурирана за да го ентропи-кодира квантизираниот блок, каде што единицата за интра предикција (150) адаптивно ги филтрира референтните пиксели согласно со големината на блокот за предикција за режими на интра предикција кои што постојат помеѓу хоризонталниот режим и режимот на интра предикција кој што има насока од 45° во однос на хоризонталниот режим, каде што, кога референтните пиксели се филтрирани за втор насочен режим на интра предикција, референтните пиксели се исто така филтрирани за прв насочен режим на интра предикција кој што е поблиску до режимот на интра предикција кој што има насока од 45° во однос на хоризонталниот режим отколку што е

вториот насочен режим на интра предикција, каде што вториот и првиот насочен режим на интра предикција постојат помеѓу хоризонталниот режим и режимот на интра предикција кој што има насока од 45° во однос на хоризонталниот режим, каде што филтерот е применет врз режимот на интра предикција кој што има насока од 45° во однос на хоризонталниот режим и не е применет врз хоризонталниот режим и вертикалниот режим, каде што бројот на режими на интра предикција врз кои е применет филтерот се зголемува како што се зголемува големината на блокот за предикција, каде што единицата за интра предикција (150) не ги филтрира референтните пиксели од блокот за предикција кој што е помал од претходно определената големина.

, има уште 1 патентни барања



(51) **H 04L 5/00**

(11) **8491**

(13) T1

(21) **2018/445**

(22) 31/05/2018

(45) 31/08/2018

(30) EP09010053 04/08/2009 -- and

EP09015319 10/12/2009 --

(96) 02/08/2010 EP16181832.3

(97) 14/03/2018 EP3113538

(73) **Sun Patent Trust**

New York, NY 10017, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) GOLITSCHKE EDLER VON ELBWART,
Alexander


(54) **МАПИРАЊЕ НА КОНТРОЛНИ
ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТРОЛА НА
ЕЛЕМЕНТИ НА КАНАЛОТ**

(57) 1 Информации за квалитет на канал, CQI, при што методот за добивање се состои од:

битови до терминална апаратура, при што мноштвото битови означуваат барање за CQI извештај кои што покажуваат дали еден CQI извештај се бара или не се бара и кога се бара CQI извештајот, при што мноштвото битови понатаму означуваат индикатор на извор, при што барањето за CQI извештај покажува барање за непериодичен CQI извештај, што се карактеризира со тоа што индикацијата на изворот специфицира еден или повеќе компонентни носители, чиј што CQI извештај треба да го изврши терминалната апаратура, меѓу мноштвото компонентни носители;

комбинацијата на мноштвото битови земени заедно ги означуваат и барањето за CQI извештај и индикацијата на изворот; и приемот (1807), кога е побаран CQI извештајот, CQI извештајот на едниот или повеќето компонентни носители специфицирани со индикацијата на изворот.

пренесување (1802) на CQI контролни информации кои што се состојат од мноштво



(51) **C 07K 14/005, A 61K 39/00, A 61K 39/245, A 61K 38/00, A 61K 39/12**

(11) **8492**

(13) T1

(21) **2018/446**

(22) 31/05/2018

(45) 31/08/2018

(30) US201261647764P 16/05/2012 US;
US201261679387P 03/08/2012 US and
US201261714158P 15/10/2012 US

(96) 16/05/2013 EP13724492.7

(97) 18/04/2018 EP2850431

(73) **Immune Design Corp.**

1616 Eastlake Ave. E. Suite 310 Seattle, WA 98102, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) DUBENSKY, Thomas W. Jr.; HOSKEN, Nancy A.; ROBBINS, Scott, H. and MOORE, Margaret, D.

(54) **ВАКЦИНИ ЗА HSV-2**

(57) 1 Имуноген, фармацевтски состав којшто содржи:

(a)

(i) имуноген фрагмент на HSV-2 полипептид којшто е имуноген фрагмент на барем 100 аминокиселини на UL19 полипептид којшто содржи остатоци 451-1054 од SEQ ID NO:4, и недостаток на барем 75% од аминокиселините 1-450 од SEQ ID NO:4 и недостаток на барем 75% од аминокиселините 1055-1374 од SEQ ID NO:4; или негова имуногена варијанта којашто задржува барем 85% аминокиселинска идентичност преку барем 100 соседни аминокиселини;



(ii) HSV-2 UL25 протеин или негов имуноген фрагмент; и

(iii) HSV-2 gD2 протеин или негов имуноген фрагмент;

(b) монокиселински липид А (MALA) адјуванс; и

(c) фармацевтски прифатлив носач.

, има уште 12 патентни барања



Слика 1

(51) **C 07D 417/14**

(11) **8493**

(13) T1

(21) **2018/447**

(22) 01/06/2018

(45) 31/08/2018

(30) US201261582760P 03/01/2012 US

(96) 03/01/2013 EP16189661.8

(97) 02/05/2018 EP3133073

(73) **GENENTECH, INC. and Curis, Inc.**

1 DNA Way South San Francisco, CA 94080-4990, US and 4 Maguire Road Lexington, MA 02421, US


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) COHEN, Frederick; FLYGARE, John A.; GAZZARD, Lewis J. and TSUI, Vickie Hsiao-Wei

(54) **ИНХИБИТОРИ НА IAP**

(57) 1 Постапка за подготвување на соединение со формула I



кадешто

Ph е фенил;^[SEP]


R1 е C3-7 циклоалкил;^[SEP]

R2, R3, R4, R5, и R6 се секој независно во секоја појава H или C1-6 алкил; или

негова фармацевтска прифатлива сол;^[SEP]

којашто ги содржи чекорите на куплирање на аминокиселински аналог и не заштитување.

, има уште 14 патентни барања



Слика 1



(51) **C 04B 14/04, C 04B 40/02, C 04B 40/00, C 04B 18/14**

(11) **8494**

(13) T1

(21) **2018/448**

(22) 04/06/2018

(45) 31/08/2018

(30) WO2008EP55195 28/04/2008 --

(96) 28/04/2009 EP09738164.4

(97) 18/04/2018 EP2276714

(73) **Carbstone Innovation NV**

Henry Fordlaan 84 3600 Genk, BE

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) QUAGHEBEUR, Mieke; LAENEN, Ben and NIELSEN, Peter


(54) **Метод за производство воглавно на карбонатен врзан производ со карбонизација на алкални материјали**

(57) 1 Постапка за производство на воглавно карбонатен врзан производ за употреба како градежен материјал со карбонизација, при што постапката ги опфаќа чекорите на:


- обезбедување на грануларен материјал кој има рН поголем од или еднаков на 8.3, грануларен материјал кој содржи најмалку една силикатна фаза на алкално земјениот метал, при што грануларниот материјал содржи фина фракција која се состои од сите честички на гранулираниот материјал со големина помала од или еднаква на 500 μm , фината фракција која изнесува најмалку 50% од тежината на гранулираниот материјал и каде што најмалку 10% од волуменот на фината фракција која има големина на честички помала или еднаква на 50 μm ,
- компактирање на грануларниот материјал со

притисок за компресија од најмалку 5MPa за да се добие компактен грануларен материјал, при што гранулометријата на грануларен материјал е така избрана и чекорот за компактирање е така поставен да порозноста на компактниот материјал е помала или еднаква на 37% по волумен и инхерентната пропустливост на компактниот материјал е најмалку $1 \cdot 10^{-12} \text{cm}^2$ и - реакција на грануларен материјал во споменатиот компактен јаглероден диоксид во присуство на вода за да се формира најмалку 5% во тежината на карбонатите, со што се трансформира компактот воглавно карбонат врзан производ, при што реагирачкиот чекор на компактниот, незаситен со влага на почетокот на чекорот на реакција, се става во атмосфера која го содржи споменатиот јаглероден диоксид, при што наведената атмосфера е на температура од барем најмалку 70° C и под притисок од најмалку 0,5 MPa, така што наведената силикатна фаза на алкално земјениот метал придонесува за формирање на наведените карбонати, при што притисокот е повисок од заситениот притисок на пареата на водата на наведената температура, при што грануларниот материјалот е слободен од материјал кој има хидраулични врзувачки својства или содржи најмногу толкава количина од тоа што јакоста на компресијата на воглавно карбонат врзан производ е повеќе од два пати поголема од јачината на истиот компактен третиран во атмосферата на азот што не содржи јаглерод диоксид под исти услови како во реакциониот чекор.

, има уште 16 патентни барања



СЛИКА 1 А



СЛИКА 1 В

(51) В 01D 11/04, В 01D 17/02, В 01D 21/02, С 22В 3/02, С 22В 3/20, С 22В 3/22

(11) 8495

(13) Т1

(21) 2018/449

(22) 04/06/2018

(45) 31/08/2018

(30) FI20130005632 10/06/2013 FI

(96) 28/05/2014 EP14810542.2

(97) 18/04/2018 EP3007794

(73) Outotec (Finland) Oy

Rauhalaanpuisto 9 02230 Espoo, FI

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) SAARIO, Rami; FREDRIKSSON, Henri and VAARNO, Jussi

(54) **УРЕДУВАЊЕ НА РАСТВОРЕНАТА ЕКСТРАКЦИЈА**

(57) 1 Постапка за инсталирање на распрашувач на отопина прилагоден за хидрометалургијска постапка за екстракција на течности и течности процеси, назначен со тоа што


- резервоарот за одложување (1) кој има крај за

довод (2) и крај за празнење (3) кој е спротивен и на растојание во однос на крајот за довод, а резервоарот за дозирање е поставен така за да се одделат фазите на растворување (4, 5) од дисперзија (6) на наведените фази која содржи фаза на тежок раствор (4) и фаза на лесен раствор (5), додека наведената дисперзија што се доведува од крајот на доводот (2) тече кон крајниот отпуст (3), - ослободување на перење (7) кој е поставен на крајот за празнење (3) на долниот крај за собирање и празнење на фазата на тежок раствор (4), со слој од фаза на растворување на лесен раствор (5) за растворање на површината на фазата на тежок раствор, разделен како претекување од дисперзијата (6), ослободување на перење (7), вклучувајќи прв крај (8), прв излез (9) наредени на првиот крај, и затворен втор крај (10), и - излезна кутија (11) поврзана со првиот крај (8) од отвор за празнење (7) за да ја прими фазата

на тежок раствор (4) што тече преку првиот излез (9) од ослободување на перење(7), излезната кутија (11) кој што содржи вертикално вратило (12) дефинирано со страничен сид (13), дното (14) и горниот сид (15), влезот (16) во непосредна близина на горниот дел од вратилото за прием на фазата на тежок раствор (4), заедно со споменатиот слој од лесен раствор од фаза (5) што тече од првиот излез (9) од отворот за ослободување како и излез (17) за ослободување на фазата на тежок раствор од излезната кутија, при што излезниот отвор е лоциран под нивото на влезот (16), назначен со тоа, дека излезната кутија (11) содржи внатрешна цевка (18) поставена вертикално во внатрешноста на вратилото (12) и да се протега од дното (14) до и над горниот сид (15), при што внатрешната цевка (18) е распоредена од страничниот сид (13) на вратилото (12) за да се дефинира меѓупросторниот простор (19) помеѓу внатрешната цевка и вертикалната оска, внатрешната цевка (18) има внатрешен простор (20) и отвор (21) на долниот дел од внатрешната цевка во близина на дното за да

формира патека на течење за фазата на тежок раствор да тече од средниот простор (19) до внатрешниот простор (20), а внатрешната цевка има излез (17) над отворот (21), при што наведениот излез е назначен за исфрлање на излезот (17) за ослободување на фазата на тежок раствор (4) од излезната кутија, и дека вратилото (12) содржи втор отвор (22) кој е одвоен во однос на излезниот отвор (17) и над нивото на излезниот отвор, а вториот излез (22) се отвора преку страничниот сид (13) до средишниот простор (19) на локација во непосредна близина на горниот крај на вратилото (12) и на нивото на споменатиот слој од фаза (5) за растворање на лесен раствор за ослободување на наведениот слој на фаза на растворање на внесен лесен раствор од средниот простор, при што фазата на тежок раствор (4) се испушта преку излезниот отвор (17), а слојот од фазата на растворање на лесен раствор (5) се испушта преку вториот излез (22).

, има уште 2 патентни барања



СЛИКА 1

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8E05B47/00	8E05B67/22	8487	T1
8A61P29/00	8C07K16/18	8496	T1
8A61P37/06	8C07K16/18	8496	T1
8C07D403/04	8C07D213/70	8461	T1
8C07D417/04	8C07D213/70	8461	T1
8A61K31/567	8A61K9/00	8472	T1
8A61K31/569	8A61K9/00	8472	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	8472	T1
8A61P7/04	8A61K9/00	8472	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	8466	T1
8A61F7/03	8A61H15/02	8479	T1
8H04N19/117	8H04N19/117	8489	T1
8H04N19/46	8H04N19/117	8490	T1
8A61K31/4439	8C07D401/06	8475	T1
8C07D417/14	8C07D417/14	8493	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	8477	T1
8A61K31/40	8C07D207/34	8469	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	8470	T1
8A61P3/10	8A61K9/20	8470	T1
8A61P35/00	8C07D251/18	8473	T1
8C07D491/14	8C07D491/14	8474	T1
8A61K31/422	8A61K31/422	8478	T1
8C07D285/12	8A61K31/422	8478	T1
8B01J35/02	8B01J23/46	8486	T1
8A61K31/7088	8A61K31/4706	8482	T1
8E02B3/12	8E02B3/10	8471	T1
8E02B3/14	8E02B3/10	8471	T1
8A61K31/444	8C07D213/70	8461	T1
8A61P9/00	8C07D213/70	8461	T1
8C07D241/18	8C07D213/70	8461	T1
8A61K31/517	8A61K31/517	8464	T1
8A61K45/06	8A61K31/517	8464	T1
8H04N19/176	8H04N19/117	8489	T1

8H04N19/82	8H04N19/117	8489	T1
8H04N19/82	8H04N19/117	8490	T1
8C07D409/14	8C07D401/06	8475	T1
8A61K38/00	8A61K39/00	8492	T1
8C07K14/005	8A61K39/00	8492	T1
8C04B14/04	8C04B40/02	8494	T1
8C04B40/00	8C04B40/02	8494	T1
8C04B40/02	8C04B40/02	8494	T1
8C07D207/34	8C07D207/34	8469	T1
8A61K31/53	8C07D251/18	8473	T1
8C07D401/14	8C07D251/18	8473	T1
8A61K31/433	8A61K31/422	8478	T1
8C07D285/08	8A61K31/422	8478	T1
8A61K31/4706	8A61K31/4706	8482	T1
8C12N15/62	8C12N15/62	8458	T1
8A61P25/22	8A61K31/4174	8463	T1
8E03F5/04	8E03F5/04	8460	T1
8A61P15/18	8A61K9/00	8472	T1
8A61P35/00	8C07K16/28	8466	T1
8A61H39/06	8A61H15/02	8479	T1
8C07K16/46	8C07K16/28	8488	T1
8H04N19/182	8H04N19/117	8489	T1
8H04N19/46	8H04N19/117	8489	T1
8H04N19/593	8H04N19/117	8490	T1
8A61K39/12	8A61K39/00	8492	T1
8A61K39/245	8A61K39/00	8492	T1
8A61K31/519	8C07D498/14	8459	T1
8A61K31/519	8C07D487/04	8468	T1
8A61P37/00	8C07D487/04	8468	T1
8C07D413/04	8C07D251/18	8473	T1
8C07D417/04	8C07D251/18	8473	T1
8A61K31/519	8C07D491/14	8474	T1
8A61K39/395	8C07K16/24	8484	T1
8G06F1/16	8G06F1/16	8483	T1



8A61K9/08	8A61K31/4174	8463	T1
8C07D239/38	8C07D213/70	8461	T1
8C07D401/04	8C07D213/70	8461	T1
8A61K31/195	8A61K9/00	8472	T1
8A61H15/00	8A61H15/02	8479	T1
8A61H7/00	8A61H15/02	8479	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	8488	T1
8H04N19/593	8H04N19/117	8489	T1
8H04N19/157	8H04N19/117	8490	T1
8C07D401/06	8C07D401/06	8475	T1
8C04B18/14	8C04B40/02	8494	T1
8B01D11/04	8B01D21/02	8495	T1
8C22B3/22	8B01D21/02	8495	T1
8C07D251/18	8C07D251/18	8473	T1
8C07D213/73	8A61K31/422	8478	T1
8C07D237/20	8A61K31/422	8478	T1
8C07D261/14	8A61K31/422	8478	T1
8C07D401/12	8A61K31/422	8478	T1
8F23L7/00	8F23J15/06	8480	T1
8B01J23/58	8B01J23/46	8486	T1
8A61P23/02	8A61K31/4174	8463	T1
8E02B3/10	8E02B3/10	8471	T1
8A61K31/4965	8C07D213/70	8461	T1
8C07D213/70	8C07D213/70	8461	T1
8A61K31/57	8A61K9/00	8472	T1
8A61K31/58	8A61K9/00	8472	T1
8A61K31/5377	8A61K31/517	8464	T1
8A47C21/04	8A61H15/02	8479	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	8488	T1
8H04N19/157	8H04N19/117	8489	T1
8A61P35/00	8C07D401/06	8475	T1
8A61P9/00	8C07D401/06	8475	T1
8A61K31/495	8C07D487/04	8477	T1
8C07D498/14	8C07D498/14	8459	T1
8A61P31/00	8C07D207/34	8469	T1
8A61P31/12	8C07D487/04	8468	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	8468	T1
8C07D413/12	8C07D251/18	8473	T1
8A61P35/02	8C07D491/14	8474	T1
8A61K31/4245	8A61K31/422	8478	T1
8C07D253/07	8A61K31/422	8478	T1

8C07D271/07	8A61K31/422	8478	T1
8C07D417/12	8A61K31/422	8478	T1
8B01J23/63	8B01J23/46	8486	T1
8B01J37/00	8B01J23/46	8486	T1
8E05B67/22	8E05B67/22	8487	T1
8C07K16/40	8C07K16/18	8496	T1
8C07J75/00	8C07J75/00	8497	T1
8A61P35/00	8A61K31/4706	8482	T1
8C07K14/55	8C12N15/62	8458	T1
8B02C17/18	8B02C17/18	8462	T1
8B02C17/24	8B02C17/18	8462	T1
8A61K31/4174	8A61K31/4174	8463	T1
8A47K3/40	8E03F5/04	8460	T1
8A61K31/44	8C07D213/70	8461	T1
8C07D405/04	8C07D213/70	8461	T1
8A61H15/02	8A61H15/02	8479	T1
8A61H23/00	8A61H15/02	8479	T1
8A61H39/04	8A61H15/02	8479	T1
8A61P35/00	8C07K16/28	8488	T1
8H04N19/117	8H04N19/117	8490	T1
8H04N19/182	8H04N19/117	8490	T1
8A61P3/04	8A61K9/20	8470	T1
8C07D251/26	8C07D251/18	8473	T1
8C07D405/12	8C07D251/18	8473	T1
8C07D493/08	8C07D251/18	8473	T1
8C07D239/42	8A61K31/422	8478	T1
8C07D263/48	8A61K31/422	8478	T1
8F23J15/06	8F23J15/06	8480	T1
8C07K16/18	8C07K16/18	8496	T1
8B02C25/00	8B02C17/18	8462	T1
8A61K47/02	8A61K31/4174	8463	T1
8A61P19/06	8C07D213/70	8461	T1
8A61F6/14	8A61K9/00	8472	T1
8A61K31/196	8A61K9/00	8472	T1
8A61F7/00	8A61H15/02	8479	T1
8C22B3/02	8B01D21/02	8495	T1
8A61P35/00	8C07D498/14	8459	T1
8A61K38/26	8A61K9/20	8470	T1
8C07D403/04	8C07D251/18	8473	T1
8C07D405/14	8C07D251/18	8473	T1
8C07D277/40	8A61K31/422	8478	T1

8C07D413/12	8A61K31/422	8478	T1
8B01D53/94	8B01J23/46	8486	T1
8C07K14/715	8C12N15/62	8458	T1
8A61P29/00	8A61K31/4174	8463	T1
8A61P9/12	8A61K31/4174	8463	T1
8E02B3/16	8E02B3/10	8471	T1
8A61P9/12	8C07D213/70	8461	T1
8A61K31/565	8A61K9/00	8472	T1
8A61K45/06	8A61K9/00	8472	T1
8A61P35/00	8A61K31/517	8464	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	8466	T1
8H04N19/176	8H04N19/117	8490	T1

8A61K39/00	8A61K39/00	8492	T1
8B01D17/02	8B01D21/02	8495	T1
8B01D21/02	8B01D21/02	8495	T1
8C22B3/20	8B01D21/02	8495	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	8477	T1
8A61P29/00	8C07D487/04	8468	T1
8C07D241/20	8A61K31/422	8478	T1
8C07D271/113	8A61K31/422	8478	T1
8C07D285/135	8A61K31/422	8478	T1
8C07K16/24	8C07K16/24	8484	T1
8B01J23/46	8B01J23/46	8486	T1
8B01J37/02	8B01J23/46	8486	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
PopSockets LLC	G 06F 1/16	8483	T1
Novo Nordisk A/S	A 61K 38/26, A 61K 9/20, A 61P 3/04, A 61P 3/10	8470	T1
INOTECH Kunststofftechnik GmbH		8481	T1
RV Lizenz AG	F 23J 15/06, F 23L 7/00	8480	T1
Mul-T-Lock Technologies Ltd.	E 05B 67/22, E 05B 47/00	8487	T1
Janssen Sciences Ireland UC	C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 37/00, A 61P 29/00, A 61P 31/12	8468	T1
Alkermes, Inc.	C 07K 14/55, C 07K 14/715, C 12N 15/62	8458	T1
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III	C 07D 498/14, A 61K 31/519, A 61P 35/00	8459	T1
Janssen Sciences Ireland UC	C 07D 207/34, A 61K 31/40, A 61P 31/00	8469	T1
Dallmer GmbH & Co. KG	E 03F 5/04, A 47K 3/40	8460	T1
Ardea Biosciences, Inc.	C 07D 213/70, C 07D 405/04, C 07D 403/04, C 07D 401/04, C 07D 241/18, C 07D 239/38, C 07D 417/04, A 61K 31/4965, A 61K 31/444, A 61K 31/44, A 61P 9/12, A 61P 9/00, A 61P 19/06	8461	T1
Siemens Aktiengesellschaft	B 02C 17/18, B 02C 25/00, B 02C 17/24	8462	T1
Hospira, Inc.	A 61K 9/08, A 61K 47/02, A 61K 31/4174, A 61P 29/00, A 61P 25/22, A 61P 9/12, A 61P 23/02	8463	T1
Les Laboratoires Servier	A 61K 31/517, A 61K 31/5377, A 61K 45/06, A 61P 35/00	8464	T1
Bluesolar AG	F 24J 2/20, F 24J 2/52, F 24J 2/50, F 24J 2/46	8465	T1
AbbVie Inc.	C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00	8466	T1
Carpi Tech B.V.	E 02B 3/10, E 02B 3/16, E 02B 3/14, E 02B 3/12	8471	T1



Bayer Oy	A 61F 6/14, A 61K 31/196, A 61K 31/565, A 61K 31/567, A 61K 31/195, A 61K 31/569, A 61K 9/00, A 61K 31/57, A 61K 31/58, A 61K 45/06, A 61P 15/18, A 61P 7/04	8472	T1
Agios Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 403/04, C 07D 417/04, C 07D 251/18, C 07D 251/26, C 07D 401/14, C 07D 493/08, C 07D 405/12, C 07D 405/14, C 07D 413/04, C 07D 413/12, A 61K 31/53, A 61P 35/00	8473	T1
Karus Therapeutics Limited	C 07D 491/14, A 61K 31/519, A 61P 35/02	8474	T1
Benemilk Ltd		8476	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	C 07D 487/04, A 61K 31/495, A 61P 35/00	8477	T1
Oryzon Genomics, S.A.	C 07D 263/48, C 07D 413/12, C 07D 401/12, C 07D 213/73, C 07D 237/20, C 07D 239/42, C 07D 241/20, C 07D 253/07, C 07D 261/14, C 07D 417/12, C 07D 271/07, C 07D 271/113, C 07D 277/40, C 07D 285/08, C 07D 285/12, C 07D 285/135, A 61K 31/433, A 61K 31/4245, A 61K 31/422	8478	T1
Viamet Pharmaceuticals (NC), Inc.	C 07D 401/06, C 07D 409/14, A 61K 31/4439, A 61P 35/00, A 61P 9/00	8475	T1
Centre National de la Recherche Scientifique; Institut Curie and ONXEO	A 61K 31/4706, A 61K 31/7088, A 61P 35/00	8482	T1
Ceragem Co., Ltd.	A 47C 21/04, A 61F 7/00, A 61F 7/03, A 61H 39/04, A 61H 39/06, A 61H 23/00, A 61H 7/00, A 61H 15/00, A 61H 15/02	8479	T1
Eli Lilly and Company	C 07K 16/24, A 61K 39/395	8484	T1
Sun Patent Trust	H 04L 5/00, H 04W 52/14	8485	T1
BASF SE	B 01D 53/94, B 01J 23/58, B 01J 37/02, B 01J 35/02, B 01J 37/00, B 01J 23/46, B 01J 23/63	8486	T1
Amgen Research (Munich) GmbH	C 07K 16/46, C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00	8488	T1
M&K Holdings Inc.	H 04N 19/117, H 04N 19/157, H 04N 19/176, H 04N 19/82, H 04N 19/46, H 04N 19/593, H 04N 19/182	8489	T1
M&K Holdings Inc.	H 04N 19/117, H 04N 19/157, H 04N 19/176, H 04N 19/82, H 04N 19/46, H 04N 19/593, H 04N 19/182	8490	T1
Sun Patent Trust	H 04L 5/00	8491	T1
Immune Design Corp.	C 07K 14/005, A 61K 39/00, A 61K 39/245, A 61K 38/00, A 61K 39/12	8492	T1
GENENTECH, INC. and Curis, Inc.	C 07D 417/14	8493	T1
Carbstone Innovation NV	C 04B 14/04, C 04B 40/02, C 04B 40/00, C 04B 18/14	8494	T1
Outotec (Finland) Oy	B 01D 11/04, B 01D 17/02, B 01D 21/02, C 22B 3/02, C 22B 3/20, C 22B 3/22	8495	T1
Donesta Bioscience B.V.	C 07J 75/00	8497	T1
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/18, C 07K 16/40, A 61P 29/00, A 61P 37/06	8496	T1

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративни елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6))

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



(210) ТМ 2015/139 (220) 05/02/2015
(442) 31/08/2018

(731) Игор Николоски

ул.Боге Велјановски бр.15, Гостивар, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, црна, бела

(531) 26.04.16;26.04.18;26.11.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно

(210) ТМ 2015/360 (220) 27/03/2015
(442) 31/08/2018

(731) Џорџ Цветковски

ул. Московска бр. 9-1/10, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)

FERROFACT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2015/455 (220) 20/04/2015
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за трговија и услуги

КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт

Скопје

бул.Јане Сандански бр.71А/ТЦ Кап.-лок.Т1,
кат3, МК

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

(540)

4BOWLING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 производи за спорт

кл. 35 огласување, водење на работење,

управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 забава, спортски активности

(210) ТМ 2015/1302 (220) 18/12/2015
(442) 31/08/2018

(731) Pharma Vision Europe LTD

Aleksandar Makedonski street, No.4 , 1612,

Sofia, BG

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)

TOBRAVIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции

за перење, препарати за чистење, полирање,

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,

етерични масла, козметички производи,

лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

препарати; санитарни препарати за

медицински цели; диететски супстанции што

се користат во медицината, храна за бебиња,

фластери, материјали за завои, материјали

за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2015/1303** (220) 18/12/2015
(442) 31/08/2018

(731) **Pharma Vision Europe LTD**
Aleksandar Makedonski street, No.4 , 1612,
Sofia, BG

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

BRINZOVIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2015/1304** (220) 18/12/2015
(442) 31/08/2018

(731) **Pharma Vision Europe LTD**
Aleksandar Makedonski street, No.4 , 1612,
Sofia, BG

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

DORZOVIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2015/1305** (220) 18/12/2015
(442) 31/08/2018

(731) **Pharma Vision Europe LTD**
Aleksandar Makedonski street, No.4 , 1612,
Sofia, BG

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

MOXIVISION

(551) индивидуална
(510, 511)



кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2015/1306** (220) 18/12/2015
 (442) 31/08/2018

(731) **Pharma Vision Europe LTD**
Aleksandar Makedonski street, No.4 , 1612, Sofia, BG

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)

TRAVOVIS

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали

за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2015/1315** (220) 22/12/2015
 (442) 31/08/2018

(731) **NOVARTIS AG,**
CH - 4002 Basel, CH

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)

VOTRIENT

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2017/167** (220) 21/02/2017
 (442) 31/08/2018

(731) **Друштво за угостителство и услуги**
ФИТНЕС ХАУС ДОО Скопје

бул. Кочо Рацин 20-5, 1000, Скопје, МК
 (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)



(591) зелена и бела

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) ТМ 2017/888 (220) 18/09/2017

(442) 31/08/2018

(731) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
ул. Ѓорче Петров бр. 4, 1300, Куманово ,
МК

(540)



(531) 08.05.03;25.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 колбаси
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со колбаси

(210) ТМ 2017/1088 (220) 13/11/2017

(442) 31/08/2018

(731) SHOP LATINO NETWORK S de R.L.de
C.V.

Antiguo Camino Marroquin num. 07, Col
Barrio del Obraje, 37729 Guanajuato , MX
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

MAXI CLIMBER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 машини за вежбање

(210) ТМ 2017/1192 (220) 07/12/2017

(442) 31/08/2018

(731) Cainiao Smart Logistics Holding
Limited

Fourth Floor, One Capital Place P.O. Box
847, Grand Cayman, KY1-1103, KY

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)


(531) 28.03.00

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за обработка на податоци;
печатачи за употреба со компјутери; картички
со интегрално коло [мемориски смарт
картички]; електронски изданија што можат
да се симнат од интернет; компјутерски
програми [софтвер што може да се симнува
од интернет]; апапликации за компјутерски
софтвер, што може да се симнуваат од
интернет; мерни инструменти за количество;
поштенски печати [апарати за проверка на
поштенски печати]; машини за броење и
сортирање пари; видеокамери; електронски



етикети за производи; часовници [уреди за регистрирање на времето]; машини за мерење тежина; прстени за калибрирање; електронски огласни табли; направи за глобален систем за позиционирање [ГПС]; апарати за мерење брзина [фотографија]; инструменти за премер на земјиште; стереоскопски апарати; идентификациони нишки за електрични жици; полупроводници; интегрални кола; електрични калемии; автоматски временски прекинувачи; флуоресцентни екрани; апарати за далечинско управување; електрични инсталации за далечинско управување со индустриските процеси; апарати за гаснење пожар; аларми; батерии, електрични; безбедносни токени [направи за кодирање]; црни кутии [снимачи на податоци]; хуманоидни роботи со вештачка интелигенција; уреди за на глава за виртуелна реалност; биочипови; контролни системи за електронски пристап за врати со сигурносно заклучување; станици за полнење на електрични возила; уреди за навигација за возила [он-борд компјутери]; компјутерски мемории; компјутери; компјутерски програми, снимени; магнетни карти за идентификација; читачи на бар кодови; компјутерски оперативни програми, снимени; компјутерски периферни уреди; компјутерски софтвер, снимен; сврзници [опрема за обработка на податоци]; читачи [опрема за обработка на податоци]; компјутерски програми за играње; оптички носачи на податоци; дигитални знаци

кл. 16 хартија; печатени материјали; етикети од хартија или картон; печатени публикации; хартија за виткање / хартија за пакување; канцелариски прибор, освен мебел; материјали за цртање; креда за пишување; архитектонски макети; материјали за пишување; постери; книги; географски карти; весници; периодични публикации; списанија

[периодични публикации]; билтени; материјали за пакување [изолирање, полнење] од хартија и картон

кл. 35 рекламирање / публицитет; онлајн рекламирање на компјутерска мрежа; советување за бизнис работење; бизнис информации; комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица; комерцијални услуги за посредување; преговарање и заклучување на комерцијални трансакции за трети лица; обезбедување бизнис информации преку веб страни; промовирање на продажба за трети лица; услуги за набавки за трети лица [купување производи и услуги за други фирми]; консултации за раководење со персонал; систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; освежување и одржување на податоци во компјутерски бази со податоци; ревизија; изнајмување на вендинг машини; агенции за вработување; изнајмување на тезги; услуги на малопродажба или големопродажба за фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати и медицински набавки; обезбедување онлајн пазари за купувачи и продавачи на стоки и услуги; освежување и одржување на информации во регистри; собирање индекси со информации за комерцијални или рекламни цели; помош во водењето бизнис; бизнис испитување; комерцијално-информативни агенции; советување за бизнис работење и организација; помош за комерцијално или индустриско управување; експертски услуги за ефикасност на бизнисот; маркетинг студии; бизнис проценки; бизнис истражување; советување за организирање на работењето; компјутеризирани раководење со датотеки; собирање информации во компјутерските бази на податоци; пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица;

оптимизација на пребарувачки машини; бизнис пребарување; советодавни услуги за бизнис раководење; маркетинг истражување; професионално бизнис консултирање; економско прогнозирање; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; служби за споредување на цените;

комерцијални информации и советување на потрошувачи [советувалиште

за потрошувачи]; аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; собирање статистички податоци; обезбедување на комерцијални и бизнис контакт информации; управување со работење на програми за поврат на средства за други ; оптимизација на сообраќај на веб страни

кл. 36 договарање осигурување; финансиски услуги; купување на кредит / купување на лизинг ; инвестираање на фондови; проценување уметнички дела; изнајмување на недвижности; управување со недвижни имоти; брокерство; гаранции; прибирање добротворни средства; доверителство; изнајмување со залог

кл. 38 емитување телевизиски програми; испраќање пораки; комуникација со помош на компјутерски терминали; услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги]; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување он лајн форуми; стриминг на податоци; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување; пренос на дигитални датотеки

кл. 39 превезување; испорачување стоки; превозна логистика; шпедитерски услуги; посредување за шпедиција; посредување за

превоз; пакување стоки; поморско посредување; товарење и растоварање бродови; изнајмување возила; складирање стоки; изнајмување магацини;складирање; складирање информации; физичко складирање на електронски зачувани податоци или документи; изнајмување звона за нуркање; дистрибуирање енергија; управување со превојници на канали; испорачување пакети; курирски услуги [пораки или стока]; организирање патувања; изнајмување инвалидски колички; лансирање сателити за други; услуги на флаширање кл. 41 предавања / услуги на образование / обучувачки услуги; организирање и водење конференции; подвижни библиотеки/ услуги на подвижни библиотеки; обезбедување електронски он-лајн публикации што не можат да се симнуваат; објавување книги; он-лајн публикување електронски книги и списанија; обезбедување онлајн музика, која не може да се симнува; обезбедување онлајн видеа, кои не може да се симнуваат; забавни услуги; услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн од компјутерска мрежа; услуги на здравствени клубови [здравствен и спортски тренинг]; изнајмување на играчки; изнајмување на опрема за играње; дресирање животни; позирање за уметници како модели;

организирање лотарии кл. 42 истражувања во техниката; истражување и развој на нови продукти за други; контролирање на квалитетот; геолошки истражувања на терен; хемиски услуги; клинички тестирања; метеоролошки информации; испитување материјали; индустриски дизајн; архитектонски услуги; дизајнирање облека; компјутерско програмирање; изработка на компјутерски софтвер; советување на полето на компјутерски хардвер; ажурирање на компјутерските програми; одржување



компјутерски софтвер; анализа на компјутерски системи; советување за компјутерски софтвер; софтвер како услуга [SaaS]; советување за информатичка технологија [IT]; обезбедување информации за компјутерска технологија и програмирање преку веб страница; чување на електронски податоци;

компјутерство во облак; конверзија на компјутерски програми и податоци, која не е физичка; советување за безбедност на податоци; услуги на кодирање на податоци; надгледување на компјутерски системи за детектирање неовластен влез или пристап до податоци

(210) ТМ 2017/1256 (220) 26/12/2017
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ВЕТЕРИНАР ДОО експорт-импорт Гевгелија

ул. Моински пат бр. 221, Гевгелија, МК
(540)



(591) црвена

(531) 03.04.13;26.01.15;26.01.22

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо и месни преработки

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со месо и месни преработки

(210) ТМ 2018/41 (220) 23/01/2018
(442) 31/08/2018

(731) Electrolux Home Care Products, Inc
10200 David Taylor Drive Charlotte, North Carolina, 28262, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

SANITAIRE

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 7 електрични правосмукалки и нивни делови; електрични машини за чистење на под, имено подни четкарки, апарати за полирање и апарати за екстракција; нивни делови и додатоци, имено четки, филцеви, филц држачи, црева, цевки, дизни и резервоари за раствор

(210) ТМ 2018/206 (220) 13/03/2018
(442) 31/08/2018

(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77

ул. 5-та Партиска Конференција бб, 2000, Штип, МК
(540)



(591) црна, црвена и бела

(531) 27.05.01;27.07.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(210) ТМ 2018/246 (220) 20/03/2018

(442) 31/08/2018

(731) **ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.**
Acibadem Köftüncü Sokak No:1 Kadıköy 34718, Istanbul, TR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Gastrofam

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати

(210) **TM 2018/295** (220) 03/04/2018

(442) 31/08/2018

(731) **Друштво за продукција ФРАГМЕНТ ФИЛМ ДООЕЛ Скопје**
ул. Самоилова бр. 142 А, Скопје, МК

(740) Елена Накова, адвокат

ул. Ѓуро Стругар 11а, 1000, Скопје

(540)

FRAGMENT

(591)

(531) 27.05.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 филмови; анимирани филмови; кинематографски филмови,

експозиционирани; кинематографски

филмови, сензибилизирани но не експонирани

кл. 35 маркетинг; производство на рекламни филмови

кл. 41 филмска продукција; продукција на анимирани филмови; производство на

филмови; производство на анимирани филмови; студија (филмски студија);

титлување филмови; филмови на видео

ленти (производство на филмови на видео

ленти); продукција на радио и телевизиски програми; снимање видеоленти; микрофилмување (снимање микрофилмови)

(210) **TM 2018/363** (220) 17/04/2018

(442) 31/08/2018

(731) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.**
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Велько Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло кафена, темно кафена, кремова боја, златна

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31

ПИВСКИ

слад

кл. 32 пиво

(210) **TM 2018/370** (220) 20/04/2018

(442) 31/08/2018

(731) **Станчевска Кумева Лидија and Николовски Дејан**
ул. Народен фронт бр.7-18, Скопје, МК and
ул. Мице Козар бр. 4, Скопје, МК

(740) Станчевска Кумева Лидија

ул. Народен фронт бр. 7-18, Скопје

(540)

НЕТ ПРЕС

(551) индивидуална

(510, 511)



кл. 9 електронски изданија што можат да се
симнат од интернет
кл. 16 печатени публикации
кл. 35 комерцијално информативни агенции

(210) **TM 2018/397** (220) 25/04/2018
(442) 31/08/2018

(731) **Друштво за производство, трговија,
услуги и посредништво ХОМАКС ЛТД
ДООЕЛ Скопје**

**ул. Кумбара бр. 27, Чаир, Скопје, МК
(540)**



(591) жолта и црна
(531) 25.07.20;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 продажба на големо и мало со:мебел
(гарнитури,столици, АБЦ маси, големи маси)
санитарија, електрика, уреди за урадување
на домаќинстава, електроматеријал,
лустери,теписи, бужетерија, играчи, чаши,
комплет сет за кујна (лажички,
вилушки,ножеви) непрехрамбена стока
неспомнати на друго место

(210) **TM 2018/418** (220) 27/04/2018
(442) 31/08/2018

(731) **Интернационален Картичен Систем
АД Скопје**

**бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1, МК
(540)**



(591) црвена, бела и црна

(531) 26.03.18;27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 финансиски работи, монетарни работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2018/424** (220) 02/05/2018
(442) 31/08/2018

(731) **Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
Eckenheimer Landstrasse 100, 60318,
Frankfurt, DE**

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)**

PK - Merz

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли

(210) **TM 2018/428** (220) 03/05/2018
(442) 31/08/2018

(731) **Друштво за производство, трговија и
услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје**

**ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)**

Lea

(531) 27.05.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови пластични материји; вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; материји за штавење; адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, и производи од пластични маси, а особено амбалажа од пластика (кутии, шишиња и др.) наменета за пакување лекови и козметички производи

кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 42 подготвување храна и пијалоци; услуги за привремено сместување; медицинска и хигиенска помош и разубавување; ветеринарски и земјоделски услуги; правни услуги; научни и индустриски истражувања; изработка на програми за компјутери; услуги кои не се опфатени со другите класи, особено услуги за препакување, дозирање и доработка на полупроизводи и производи

(210) ТМ 2018/429 (220) 03/05/2018


(442) 31/08/2018

(731) Љубиша Златевски

Долна Бањица, ул. Фазанерија 2, бр. 96,

Гостивар, МК

(540)



(591) црна, црвена, портокалова, бела, сива, жолта

(531) 03.01.04;03.01.16;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 енергетски пијалоци и други видови безалкохолни пијалоци

(210) ТМ 2018/438 (220) 08/05/2018

(442) 31/08/2018

(731) Eurokarbon d.o.o.

Улица 1, бр. 22, Блато 2071, HR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(531) 26.01.18;27.05.01;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 индустриски лепила

кл. 3 бои за лице и козметички креони

кл. 16 канцелариски и училишен прибор

(210) ТМ 2018/440 (220) 08/05/2018

(442) 31/08/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) бела, светло и темно сина, окер,
розева, црна, жолта кафеава, светло
розева, виолетова, светло виолетова,
портокалова

(531) 02.05.03;02.05.23;03.01.06;24.09.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 шампони

(210) ТМ 2018/441 (220) 08/05/2018

(442) 31/08/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК



(591) бела, светло и темно сина, окер,
розева, црна, жолта, кафеава, светло розева,
виолетова, светло виолетова, портокалова

(531) 02.05.03;02.05.23;03.01.06;24.09.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 пенлива купка

(210) ТМ 2018/442 (220) 08/05/2018

(442) 31/08/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) бела, светло и темно сина, окер,
розева, црна, жолта, кафеава, светло
кафена, црвена, темно црвена, светло и
темно зелена

(531) 02.05.04;04.03.03;24.09.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 шампони

(210) ТМ 2018/443 (220) 08/05/2018
(442) 31/08/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, светло и темно сина, окер,
розева, црна, жолта, кафеава, светло
кафена, црвена, темно црвена, светло и
темно зелена

(531) 02.05.04;04.03.03;24.09.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 пенлива купка

(210) ТМ 2018/444 (220) 08/05/2018
(442) 31/08/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, светло и темно сина, окер,
розева, црна, жолта, кафеава, светло и темно
виолетова

(531) 01.01.01;02.05.03;24.09.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 пенлива купка

(210) ТМ 2018/445 (220) 08/05/2018
(442) 31/08/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, светло и темно сина, окер,
розева, црна, жолта, кафеава, светло и темно
виолетова

(531) 01.01.01;02.05.03;24.09.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 шампон

(210) ТМ 2018/446 (220) 08/05/2018
(442) 31/08/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, светло и темно сина, окер, розова, црна, сива, виолетова, светло и темно зелена, темно црвена, жолта, светло и темно кафена

(531) 02.05.02;02.05.08;24.09.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 пенлива купка

(210) ТМ 2018/447 (220) 08/05/2018

(442) 31/08/2018

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) бела, светло и темно сина, окер, розова, црна, сива, виолетова, светло и темно зелена, темно црвена, жолта, светло и темно кафена

(531) 02.05.02;02.05.08;24.09.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 шампон

(210) ТМ 2018/457 (220) 10/05/2018

(442) 31/08/2018

(731) **Матик Иван**

бул. АВНОЈ бр. 116/1-20, Скопје, МК

(540)

ПАНТЕР МИС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија и картон; Печатени работи; Книговезнички

материјал; Фотографии; Канцелариски

материјали и канцелариски предмети, освен

мебел; Лепила за канцелариска и куќна

употреба; Материјали за сликање и

материјали за уметници; Сликарски

четки; Материјали за обука и

настава; Пластични листови, фолии и кеси за

завиткување и пакување; Печатарски букви,

клишиња

акварели; албуми; алманаси; амбалажа за

шишиња од хартија или картон; апарати за

врамување фотографии; апарати за

нумерирање; апарати за пластифицирање

документи, за канцелариска

употреба; апарати за правење и украсување

вињети; апарати и машини за книговез

[канцелариски прибор]; апарати за рачно

етикетирање; аритметички

таблици; атласи; бакорез

[гравури]; бележници или

блокчиња; библиотечни регистри

[канцелариски материјали]; блокчиња за

цртање; блокчиња или перничиња за

впивање мастило [канцелариски

материјали]; бришачи за пенкала; бришачи за

табли за пишување; брошури; валјаци за

бојосување; валјаци за машини за

пишување; витрини за канцелариски

материјали [канцелариски прибор]; восок за

запечатување; восок за обликување, што не е

за дентална употреба; восочна

хартија;впивачи;географски карти;глина за обликување;глина од полимер за моделирање;глобуси на земјината топка;глутен [лепак] за канцелариски материјали или за употреба во домаќинствата гравирани уметнички предмети;градежни макети;графички репродукции;графички слики и модели;графички цртежи;гребалки [бришачи], за канцелариска употреба;гумени ленти за канцеларии;гумени лепила за канцелариски материјали или за употреба во домаќинствата;гумирано платно за канцелариска употреба;гумички за бришење;даски за сложување букви [печатарство];детски сликовници;држачи за документи [канцелариски прибор];држачи за мини од графит за технички моливи;држачи за моливи;држачи за пенкала;држачи за пенкала и моливи;држачи за печати;држачи за страници;држачи за фотографии;држачи за хартија;дупчалки за канцелариска употреба;дупчалки [канцелариски прибор];електротипови;етикети за картички во картотека;етикети од хартија или картон;желатин за канцелариски материјали или за употреба во домаќинствата;жици за книговез;заштитници [леплива хартија];златни пера за пишување;знаменца од хартија;знамиња од хартија;игли за бакрорез;игли за цртање;индига;индига за машини за правење копии на документи;инструменти за пишување;инструменти за цртање;калапи за обликување глина [уметнички материјали];календари;канцелариски материјали;канцелариски машини за запечатување пликоа;канцелариски прибор, освен мебел;карти *,картон *,каси за писма;каталози;кеси за готвење во микробранови печки;кеси од хартија или пластика за губре;кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување;кеси

(конусоидни хартиени кеси);класери [канцелариски материјали];книги;книжни амбалажи за креми;колекционерски сликички за размена кои не се за играње;коректорски ленти [канцелариски прибор];коритца за сортирање и броење пари;корици [канцелариски материјали];креда за пишување;креди за литографија;кројачки кредити;крпи за лице од хартија;крпи од хартија;крпи од хартија за маса;ксуан хартија за кинеско цртање и краснопис;кутии за матрици;кутии за пенкала;кутии за печати;кутии од картон за шапки;кутии од хартија или картон;кутии со бои [училишен прибор];ленти за подврзување [книговез];ленти за пури [цигари];ленти и картички од хартија за запишување компјутерски програми;ленти натопени во мастило за печатари, за компјутери;лепила од скроб за канцелариски материјали или за употреба во домаќинствата;лепливи средства за канцелариски материјали или за употреба во домаќинствата;летоци;лигавчиња од хартија;линијари за цртање;листови од вискоза за амбалажа;листови од преработена целулоза за амбалажа;листови хартија [канцелариски материјали];литографи;литографски камења;литографски уметнички дела;макари за ленти натопени во мастило;мали табли за пишување, со држач за хартија;маркери [прибор за пишување];маси за цртање;мастила *,мастилни перничкиња за печати;мастилни стапчиња [мини];мастилници [садови за мастило];мастило за коригирање [хелографија];материјал од скроб за амбалажа;материјали за настава [освен апарати];материјали за обликување;материјали за пишување;материјали за цртање;материјали од хартија за филтрирање;машини за



острење моливи, електрични или неелектрични;мини од графит за технички моливи;моделите за везење [мостри];моливи;моливи од шкрилци;моливи од јаглен;мостри за прецртување;музички честитки;навлажнувачи за лепливи површини [канцелариски прибор];навлажнувачи [канцелариски прибор];навлаки за пасоши;навлаки за чековни книшки;навлаки од хартија за саксии;налепници [канцелариски материјали];натписи од хартија или картон;неелектрични направи за отпечатоци на кредитни картички;ножеви за сечење хартија [канцелариски материјали];нотеси [бележници];обвивки за шишиња од хартија или картон;огласни карти [канцелариски материјали];огласни табли од хартија или картон;одбележувачи за во книги;олеографи;острилки за моливи,електрични или неелектрични;отпечатоци [резби];паковки (пластични паковки) за завиткување или пакување;палети за сликари;памфлети;пантографи [инструменти за цртање];папиемаше;папки за хартија;папки [канцелариски материјали];папки со листови што се вадат;пастелни боички;патенти[притиснувачи];паус хартија;пенкала [канцелариски прибор];пенкала на полнење;пера;пера за цртање;пергамент хартија;перничкиња за печати;перфорирани картички за разбои за ткаење;печатарски блокови;печатарски букви;печатарски броеви;печатарски букви и бројки;печатарски прекривки што не се одтекстил;печатени материјали;	печати;печати [жигови, отпечатоци];печати за запечатување;печати со адреси;плакати од хартија или картон;пластики за обликување;пластични кеси за фрлање измет од домашни миленичиње;пластични фолии за пакување;платна [слики], врамени или неврамени;платно за книговез;плика [канцелариски материјали];плочки со адреси за машини за адресирање;подлоги за печати;подметки за чаши за пиво;подметки од хартија за маса;подметки од хартија за шишиња;покажувачи за карти, неелектронски;портрети;постери;потпирачи за книги;потпирачи за рака за сликари;поштенски жигови;правоаголници линијари за цртање;преносливи печатарски прибори [канцелариски прибор];прецртани слики;прибори за пишување [канцелариски материјал];прибори за пишување [сетови];прибори за цртање;прирачници [упатства];притискачи за хартија;проекти;производи за бришење;проспекти;просирна хартија [канцелариски материјали];радиограми (хартија за радиограми);рамки на сложување [печатарство];рачно пишувани шаблони за копирање;резгледници;садови за боја;салфети од хартија за маса;
---	---

самолепливи ленти за канцелариски материјали или за употреба во домаќинствата;	одржување на влагата за пакување храна; хартиени или пластични фолии за впивање за пакување храна;
сликарски платна;	хартиени панделки;
сликарски штафелај;	хартиено или картонско обложување за пакети;
слики;	
смеси за обликување;	хартии за обложување фиоки, миризливи или немиризливи;
спојки за хартија;	хартија *;
спојници за канцеларии;	хартија за електрокардиограф;
сребрена хартија;	хартија за завиткување;
стапчиња за сложување;	хартија за копирање [канцелариски материјали];
стеатит [кројачки кредит];	хартија за машини за бележење;
стегачи за задржување на приборот за пишување;	хартија за пишување;
табли за пишување;	хартија за филтрирање;
тастатури од машини за пишување;	хартија од дрвена маса;
те-линијари за цртање;	хектографи;
тенка пластична фолија, растеглива, за палетизирање;	хефталици [канцелариски прибор];
тесни чаршафи за маса од хартија;	хромолиторграфи [печатење во боја];
теста за печатење;	цевки од картон;
течни коректори [канцелариски материјали];	чаршави од хартија за маса;
ткаенини за книговез;	челични букви;
ткаенини за копирање;	челични пера;
тоалетна хартија;	честитки;
топчиња за хемиски пенкала;	четириаголни линијари за цртање;
транспаренти од хартија;	четки;
тушеви за цртање;	четки за пишување;
украсни подметки од хартија;	четки за сликари;
уреди за копирање [канцелариски материјали];	чешли за гранулирање;
училишни набавки [канцелариски материјали];	чиничиња за водени бои за уметници;
фасцикли за документи [канцелариски материјали];	шаблони за кроење;
фигурини [статуетки] од хартија;	шаблони за цртање криви линии;
филтри за кафе од хартија;	шамичиња од хартија за отстранување шминка;
флуоресцентна хартија;	шапирографи, апарати и машини;
фотогравури;	шестари за цртање;
фотографии;	шишиња со мастило;
хартиени и картонски материјали за пакување [полнење, обложување];	школски табли;
хартиени или пластични фолии за	шкрилци за пишување;
	штипки за пари;
	штипки за пенкала;



штитници за бришачи;	кошници со пчели; еленски рогови; животински
штитници за прсти [канцелариски материјали];	копита; животински рогови; жолт
штици од дрвена маса [канцелариски материјал];	килибар; завеси од бамбус; завртки за спојување за кабли што не се од метал; завртки што не се од метал; закачалки; закачалки за капи; закачалки за костуми; закачалки за облека што не се од метал; закачалки за палта; затвораачи; затвораачи за садови што не се од метал; затвораачи за шишиња што не се од метал; затвораачи со навој, неметални, за шишиња; затвораачи што не се од метал; затки што не се од метал; заштитни мрежи за врати [мебел]; заштитни огради за детски креветчиња, освен постелнина; заштитни огради за пред камини, за домашна употреба; идентификациони белегии за употреб во болници што не се од метал; изложбени витрини [мебел]; имитации на оклоп од желки; камари за носење јајца; камп столови; канистри, неметални; канцелариски мебел; капачиња за шишиња што не се од метал; капачиња што не се од метал за запечатување; картички (пластични картички) за отворање на електронски брави, некодирани; каучи; клинови за чевли, неметални; клинци за чевли, неметални; клупи за сечење [мебел]; клупи [мебел]; колички за компјутери [мебел]; колички за послужување [мебел]; колички за послужување чај; колички на тркалца за послужување [мебел]; колчиња за шатори што не се од метал; комоди со фиоки; конзолни маси; контејнери [складирање, транспорт] што не се од метал; копчиња, неметални; корали; корита за мешање малтер што не се од метал; корозо; кошници за носење работи; кошници за пчели; кошници за риби; кошници [плетена стока]; кошници што не се од метал; кревети *; кревети за домашни миленичиња; креденци; кројачки кукли; куки за завеси; кутии за домашни миленичиња; кутии

за изложување накит;кутии од дрво или пластика;куќички за домашни миленичиња;куќички за кучиња;куќички за птици;куќни броеви, несветлечки, што не се од метал;лепези за лична употреба, неелектрични;лулки, колевки;макари од дрво за преѓа, свила, гајтан;макари, од пластика, за ролетни;маси *;маси за масирање;маси за преоблекување бебиња прицврстени на сид;маси за техничко цртање;маси од метал;мебел;Мебел на дување;мебел од метал;менгеме-маси [мебел];мијалници [мебел];морска пена;навлаки за алишта [гардероба];навлаки за облека [складирање];неметални вентили што не се делови од машини;неметални и немеханички кривулести навивки за флексибилни црева;неметални и немеханички калемии за флексибилни црева;неметални колци за растенија или дрвја;неметални куки за закачалки за облека;нитни што не се од метал;ногалки за мебел;ногари за мебел;ногари за сечење дрва;ногарки за маси [мебел];носачи за мебел, неметални;обрачи за буриња што не се од метал;огласни табли;огледала;оградени простори за бебиња;оклоп од желки;опрема за кревети што не е од метал;опрема за мебел што не е од метал;опрема за прозорци што не е од метал;опрема што не е од метал, за мртвовечки сандаци;опрема што не е од метал, за врати;ормани за картотеки;ормани за облека;палети за транспорт што не се од метал;палки за завеси;палки за скали;патент-брави што не се од метал;пекарски кошници за леб;перници;перници за домашни миленичиња;перничииња;плакари за крпи [мебел];плакати од дрво или пластика;пластични етикети;пластични затворачи за торби;пластични клучеви;плетени дрвени ролетни [мебел];плетени слами, со исклучок на рогозини;плетеници од слама;плочки од

пресуван килибар;плочки со натпис за идентификација што не се од метал;подвижни огледала со рачка [тоалетни огледала];подвижни прегради [мебел];подметки за оградени простори за бебиња;подметки што можат да се извадат, за мијалници;полици;полици за книги;полици за пушки;полици за складирање;полици за сточна храна;полици за чинии;полици за шишиња;полици за шкафови за картотеки [мебел];полици[мебел];пораби од пластика за мебел;послужавници што не се од метал *;посребрено стакло [огледала];постаменти за книги на катедра;постелнина, со исклучок на чаршафи;потперници;потпирачи за глава [мебел];потпирачи за качување, неметални;потпирачи за рамки за слики;резиња што не се од метал;резиња за врата, неметални;резервоари што не се од метал и што не се сидни;регистарски таблички што не се од метал;рачки за када, неметални;рачки за врати што не се од метал;рафтови за списанија;ратан;рамки од дрво за кревети;рамки за четки;рамки за слики;рамки за саке, за кошници со пчели;работни маси [мебел];работни маси за пишување на машина;работни маси за пишување;работни маси;птици (препарирани птици);прстени за клучови, неметални;прицврстени кутии за книжни крпи за раце што не се од метал;препарирани животни;предмети на надувување за рекламирање;прегради од дрво за мебел;прачки од пресуван килибар;прачки за мерење товар за железнички вагони што не се од метал;поштенски сандачиња што не се сидни или од метал;ремени, неметални, за прицврстување цевки;рог, необработен или полуобработен;



садови за течни горива што не се од метал;	пластика;
садови од пластика за амбалажа;	фотелји;
сандаци;	фотелји што се навалуваат;
сандаци за играчки;	хартени ролетни;
сандаци за месо;	хидростатични [водени] кревети што не се за
сандаци што не се од метал;	медицинска употреба;
саџе;	цистерни што на се од метал;
седеф, необработен или полуобработен;	чивилаци за одела;
седишта од метал;	шанкови;
сифони од пластика на одводни цевки;	шанкови-шкафови;
скали од дрво или пластика;	шни за завеси;
скали што не се од метал;	шкафови за лекови;
славини за буриња што не се од метал;	шкафови за регистри [мебел];
сламарици;	шкафчиња;
сламени пораби;	школки;
слонова коска, необработена или	школки од остриги;
полуобработена;	штипки за кабли или цевки од
софи;	пластика; штрафови што не се од метал;
стаклени плочи за огледала;	ѓерѓеф за везење;
стапови што не се од метал;	свончиња за врати, неметални,
статуи од дрво, восок, гипс или пластика;	неелектрични;
столарија;	свончиња на ветар што одцаваат звуци
столарски маси;	[украси];
столчиња;	сидни приклучоци за струја што не се од
столчиња за фризерски салони;	метал;
табли за закачување клучеви;	јареми;
табли, од дрво или пластика, со натписи;	кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за
табуретки;	домаќинството; Садови за готвење и прибор
табуретки за нозе; тапи за шишиња;	за јадење освен виљушки, ножеви и
тоалетни комоди;	лажици; Чешли и сунѓери; Четки, освен
тркалца за кревети што не се од метал;	сликарски четки; Материјали за правење
тркалца за мебел што не се од метал;	четки; Производи што се користат за
тропалки за врата, неметални;	чистење; Необработено и полуобработено
трска [материјал за плетење];	стакло [освен градежно стакло]; стакларија,
трупци за сечење [маси];	порцелан и грнчарија; абразивни сунѓери за
украси за рамки за слики;	триење кожа; абразивни тампони за кујнска
украси од пластика за храна;	употреба; авани за кујна, неелектрични; авани
украсни завеси со монистра за декорација;	за кујнска употреба; автоклави, што не се
уметнички дела од дрво, восок, гипс или	електрични, за готвење; аератори за
пластика;	вино; аеросолни распрскувачи што не се за
урни, за пепел на покојници;	медицинска употреба; апарати за бришење
училишен мебел;	прашина, неелектрични; апарати за
фигурини [статуетки] од дрво, восок, гипс или	дезодорирање за лична употреба; апарати за

филтер кафе, неелектрични;апарати и машини за полирање, за употреба во домаќинствата, неелектрични;апарати на вода за чистење заби и гингивит;базенчиња за птици *;биберници;бинлаци;бисти од порцелан, теракота или стакло;бокали за вино;бокалчиња;бришачи за под со реси;вазни;влакна (животински влакна) [за правење четки];влакна за четки;внатрешни аквариуми;внатрешни терариуми [вивариуми];внатрешни терариуми за одгледување растенија;војнички канчиња;гезвиња, неелектрични;глави за електрични четкички за заби;големи шолји со рачка, за пиво;готварски калапи;готвачки шприцови за преливање;градинарски ракавици;греачи за шишенца за храна;грнчарски предмети;даски за сечење во кујна;детски кадички, подвижни;длабоки садови;длабоки чинии за зеленчук;длабоки чинии за салати;длабоки чинии [садови за овошје];длабоки чинии за супа;дрвени калапи за чизми [растегнувачи];држачи за листи на јадења;држачи за ножеви за маса;држачи за пегли;држачи за салфети;држачи за сапуни;држачи за свеќи;држачи за сунѓер;држачи за тоалетна хартија;држачи за цвеќе и растенија [аранжирање цвеќе];држачи за чепкалки;држачи за четки за бричење;држачи за шишенца со масло и оцет;дршки за метли;електрични распрскувачи на средства против комарци;електрични уреди за привлекување и уништување инсекти;емајлирано стакло;жици за чистење;жици од метал за чистење тави;закачалки за сушење алишта;закачалки и алки за крпи за раце;закачалки што се шират за облека;затвораачи за капаци за тенџериња;земјени садови;изотермички вреќи;инки за преточување;казани;калапи за колачи;калапи за обувки [растегнувачи];калапи за правење коцки

мраз;калапи за растегнување ракавици;калапи [кујнски прибор];канделабри [свеќници];канти за искористена хартија;канти за полевање;канти за ѓубре;капаци за садови;капаци за садови за путер;капаци за садови за сирење;капаци за тенџериња;капаци што не се од хартија, за саксии со цвеќе;касички за штедење што не се од метал;кафеански послужавници;кафези за домашни миленичиња;кафези за птици;керамика за употреба во домаќинствата;кожа за полирање;козметички прибори;козметички шпатули;комплети за зачини;комплети за ликер;комплети тенџериња за готвење;конец од плексиглас што не е за текстилна употреба;корита за перење алишта со вода пепелница;корита за хранење;корита за хранење животни;корпи за леб за домашна употреба;коса (чешли за коса) со големи запци;кофи;коцки мраз за повеќекратна употреба;кошници за домашна употреба;кошнички за излети;коњски влакна за изработка на четки;кригли;кригли за пиво;крпи за бришење прашина од мебел;крпи за миеење подови;крпи за полирање;крпи за прашина;крпи за чистење;кршалки за ореви;куки за закопчување;кутивчиња за чај;кутии за леб;кутии за сапуни;кутии за слатки;кутии за тоалетен прибор;кутии за тоалетна хартија;кутии за употреба во домаќинствата и кујнска употреба;кутии од стакло;кутии со песок за домашни миленичиња;кутии со прозорци;кутии со топчеста форма, за чај;кујнски машини за мешање, неелектрични;мозаици од стакло што не се за градба;млечно стакло;миксери [блендери], неелектрични, за употреба во домаќинствата, мешалки, рачни [за правење коктейли];механички метли [рачни направи со четки за чистење килими];метли;метални кутии, за хартиени крпи за раце;мелници за употреба во домаќинствата, рачни;мелници



за бибер, рачно управувани;мајолика [видфина керамика];машини за правење тестенини, рачно управувани;машини за полирање со восок, неелектрични, за чевли;материјали за полирање за правење сјај, со исклучок на препарати, хартија и камен;матарки;маталки, неелектрични;маталки за јајца, неелектрични, за употреба во домаќинствата;лопатчиња за кујнска употреба;лопатки за сервирање пити;лонци за загревање храна што не се загреваат со електрична енергија;лажици за чевли;лажици за црпење, за кујнска употреба;лажици за сладолед;лажици за обување чевли;лажици за мешање [кујнски прибор];кујнски садови;навлаки за штици за пеглање, обликувани;направи за гасење свеќи;направи за полевање;направи за фаќање муви;неелектрични подвижни ладилници;ножеви за сечење слатки;ножеви за тесто;нокшири;огласни табли од порцелан или стакло;ознаки за декантери;опално стакло;отворачи за вадење тапи;отворачи за шишиња;отнувалки за затнати одводи;отпадоци од волна за чистење;памучни отпадоци за чистење;парни лонци, неелектрични;пердуви за бришење прашина;пипети [тестери за вино];пирусти [прибори за маса];пијалаци (садови, со топлинска изолација, за пијалаци);плитки чинии;плитки чинии за еднократна употреба;плоснати џебни шишенца;плочи за печење вафли, неелектрични;плочки за спречување претечување на млекото;подлошки за маса, што не се од хартија или текстил;подлошки за печење;подлошки за тенџериња;подлошки, што не се од хартија или текстил;подметки за чаши што не се од хартија или од текстил;поила за добиток;покривачи за чајници;покриви на аквариуми;полирање со восок (апарати за полирање со восок),

неелектрични;послужавници за употреба во домаќинствата;послужавници од хартија, за домаќинство;послужавници што се вртат;потпирачи за решетки за скара;правење четкарски производи (материјали за правење четкарски производи);предмети од порцелан;преси за вратоврски;преси за лук [прибори за кујна];преси за панталони;преси за цедење овошје, неелектрични, за употреба во домаќинствата;прибор за отстранување шминка;прибори за готвење, неелектрични;прибори за излет, вклучително и садови;прибори за кујна;прибори за употреба во домаќинствата;производи од кристал [стакларија];прскалки;прскалки за канти за полевање;прскалки за парфемии;прскалки за полевање цвеќе и растенија;прскалки за црева за полевање;прстени за држење свеќи;прстени за живина;прстени за птици;прстени за салфети;пудриери;пудрила;ражни за готвење, од метал;разладни патрони за ладење храна и пијалаци;ракавици за миене возила;ракавици за полирање;ракавици за рерна;ракавици за употреба во домаќинствата;рачни апарати за чистење;рачни мелници за кафе;рендиња [прибори за кујна];решета [кујнски прибор];рогови (чаши за пиење во форма на рогови);садови за горење миризливи материи;садови за ладење [кофи со мраз];садови за лепило;садови за пијалаци;садови за путер;садови за сапуни;садови за собирање маснотии од печење;садови за храна, топлински изолирани;садови за шеќер;садови од метал за правење мраз и ладни пијалаци;саксии за цвеќе;свилени конци за дентална употреба;свински влакна за изработка на четки;сепаратори за ножни прсти од пена за педикир;сепаратори за јајца, неелектрични, за домашна употреба;сервиси за

кафе;сервиси за чај;сервиси за јадење, со
исклучок на ножеви, вилушки и
лажици;сервиси [чиниин];сипачи на
пијалак;сита за сеење пепел [прибор во
домаќинствата];сита [прибори за
домаќинствата];сифони за газирана
вода;скарин [готварски прибор];сламки за
пиеење;слаткарски вреќички за
декорирање;снопови коноп за
чистење;соларници;стакла за прозорци на
возила [полуготови производи];стакларија
(бојосана стакларија);стаклена волна што не
е за изолација;стаклени длабоки
чиниин;стаклени затвораачи;стаклени кварцни
влакна што не се за употреба со
текстил;стаклени плоснати шишенца
[садови];стаклени садови;стаклени тегли
[дамицана];стаклени чаши за пиење;стаклени
шишенца за парфеми или лекови;стаклено
влакно, што не е за изолација или текстилна
употреба;стакло во прав за
декорирање;стакло, необработено или
полуобработено, со исклучок на стакло за
градба;стакло со вградени електрични
проводници;стапици за глувци;стапици за
инсекти;стапици за муви;стапици за
стаорци;стапчиња за коктели;стапчиња за
јадење;статуи од порцелан, теракота или
стакло;сукала, домашни;сунѓери за употреба
во домаќинствата;фаќалки за шеќер;фаќалки
за салата;фаќалки за мраз;урни *;уреди за
собирање трошки;уреди за отстранување
влакна од облека, електрични или
неелектрични;уреди за апсорбирање чад за
употреба во домаќинствата;уметнички дела
од порцелан, теракота или стакло;украсни
статуетки од порцелан, теракота или
стакло;украсни садови за маси;украси од
порцелан;топлински изолирани садови;топен
кварц [полуобработен производ] што не е за
употреба во градење;толчници за кујнска
употреба;тоалетни сунѓери;тоалетни
прибори;ткаенини (ведра од

ткаенини);термоси;тенџериња за
готвење;тенџериња;тегли за колачиња;тави
(земјени тави);тави за пржење;тави;сунѓери
за шминкање;филтри за кафе,
неелектрични;фритези,
неелектрични;футроли за чешли;цедилки за
крпи за бришење;цедилки за употреба во
домаќинствата;цедилки за чај;црпалки за
домашна употреба;црпалки за
сервирање;црпалки за сервирање вино;чаши
за сервирање варени јајца;чаши за
сервирање овошје;чаши од хартија или
пластика;чајници;чајници,
неелектрични;челична волна за
чистење;чепкалки;четкарски производи;четки
*;четки (електрични четки), со исклучок на
делови од машини;четки за бричење;четки за
заби;четки за заби, електрични;четки за
коњи;четки за купатила;четки за миеење
подови, со долги рачки;четки за миеење
садови;четки за нокти;четки за печиво;четки
за стаклени светилки;четки за триеење;четки
за чевли;четки за чистење резервоари и
садови;четкички за веѓи;четкички за
трепки;чешалки за тимарење
коњи;чешли;чешли (електрични
чешли);чешли за животни;чиниин;чиниин од
хартија;
чиниичиња;
чукалки за тресење теписи [рачни алати];
шишенца со масло и оцет;
шишиња;
шишиња за разладување;
шлифувано стакло [сурови материјали];
шолји;
штедни касички;
штипки за сушење алишта;
штици за леб;
штици за пеглање;
штици за перење;
јајца што се ставаат како полог во гнезда,
вештачки;
јарешка кожа за чистење;



кл. 28 игри и играчки;апарати за видео игри;производи за гимнастика и спорт;ухраси за елки амлии за игри;апарати за аркадни видеоигри;апарати за боди-билдинг;апарати за забава, автоматски и на парички;апарати за игри на среќа;апарати за игри различни од оние адаптирани за користење со надворешни екрани или монитори);апарати за исфрлање тениски топки;базени за пливање [објекти за игра];балони за играње;бебешки вежбални;билијарлски маси;билијардски маси што работаатсо парички;билијардски стапови;боб-санки;боксерски ракавици;валјаци за статички велосипеди за вежбање;вештачки снег за новогодишни елки;воздушни пиштоли [играчки];возила играчки;возила играчки со далечинско управување;возила макети во размер;врвови за билијардски стапови;вреќи за удирање;вртимушки [играчки];гимнастика (опрема за гимнастика);глинени гулаби [мети];дама [игри];даски за едрење;даски за едрење (појаси за даски за едрење);даски за пливање на стомак;даски за сурфање;дискови за спортови;домина;дрезги [обувки] за одење по снег;држачи за новогодишни елки;држачи за свеќи за новогодишни елки;друштвени игри;експлозивни бонбони [новогодишни бонбони што пукнуваат кога се отвораат];електронски мети;ефтини играчки за забави, игранки;жетони [дискови] за игри;жица за риболов;жици за рекети;жици од животински црева за рекети;забавни игри во кои се користи шах-часовник;заштитни потполнки [делови од спортски одела];игли за пумпи за напумпување топки за игри;играчки играчки за домашни миленичиња;игри *;игри за градење;игри со потковици;игри со табли;игри со чипови;игри со шах;калеидоскопи;каписли за пиштоли [играчки];карти зза играње;картички за

бинго;картички за гребење за игри на среќа;кожа од фока [обвивки за скии];конец за риболов;конфети;костими за пливање;коцки;коцки за градење [играчки];коњчињ а за нишање;креветчиња за кукли;креда за билијардски стапови;куглање [игри];кукли;куќички за кукли;лакови за стрелање;летала;летачки дискови [играчки];летање со змаеви;лизгалки за мраз;магионичарска опрема;макари за летала;макари за риболов;макети [играчки];макети на играчки;мамец (вештачки мамец) за риболов;мамки за лов или риболов;марионети;маркери [направи за бележење бодови во билијард];маси за пинг-понг;маси за собен фудбал;маски за камуфлажа [спортски предмети];маски за мечување;маски играчки;маски [играчки];матрошки [дрвени руски кукли „бабушки“];мах-јонг [кинеска хазардна игра];машини за видео-игри;машини за физички вежби;машини за фрлање топки;машки потпирачи за атлетика [спортска опрема];пачинко [механички игри];параглајдери;палки за жонглирање;палки за голф;отскочни даски [спортска опрема];оружје за мечување;опрема за стрелање со лак;опрема за риболов;опрема за возење на саеми/панаѓури;облоги за долниот дел од скиите;облека за кукли;носачи на тркала за голф-опрема;новогодишни елки од синтетички материјал;нишалки;направи за исфрлање глинени гулаби;мускули за бањање и пливање;мрежи за спортови;мрежи за пеперутки;мрежи за вадење уловена риба за спортски риболовци;мобици [играчки што треперат на ветар];миризливи мамки за лов или риболов;мечиња;меури од сапуница [предмети за играње];меури за топки за игри;мети;ремени за даски за сурфање;рекети;растегнувачи за гради

[направи за вежбање];ракавици за мечување;ракавици за крикет [опрема за игри];ракавици за игри;ракавици за голф;ракавици за безбол;рабови на скии;пушки со боја [спортска опрема];пумпи специјално приспособени за топки за игри;преносливи видео-игри со екран од течен кристал;појаси за пливање;полнети играчки;покажувачи за мамци [опрема за риболов];повици за игри со ловење;плишани играчки со прикачени кебиња;плишани играчки;плетени кошници за риби [опрема за риболов];планинарски појаси;пињати;пиштоли играчки;перничина за билијардски маси;пераи [перки за пливање];пеинт бол [муниција за пиштоли со боја] [спортска опрема];ремени за кревање тегови [спортска опрема];роботи играчки;ролери;ролери со тркала во една редица;санки [спортска опрема]; сензори за мамци [опрема за риболов];скејтборд;сложувалки; слот-машини [машини за игри]; снежни топки; соби за кукли; стапови за риболов; стрели за пикадо; табли за играње дама; табли за шах; фрлање обрачи околу клин; фигури на играчки; уреди и механизми за куглање; уреди за контрола за конзоли за игри; управувачи за играчки; украси за новогодишни елки, освен предмети за осветлување и кондиторски производи; ударни каписли [играчки]; тркала за рулет; трицикли за деца [играчки]; триктрак [игра]; трикови за мамење и шега на туѓа сметка [евтини играчки]; трамболини;	торби специјално дизајнирани за скии и даски за сурфање; торби за крикет; торби за голф со или без тркала; топчиња за билијард; топчиња за бадминтон; топки за игри; топки за играње; свончиња за новогодишни елки; свечки [играчки]; штици за пливање; шишина за храна за кукли; штитници за колена [спортска опрема]; штитници за лакти [спортска опрема]; штитници за нозе [спортска опрема]; чипови за игри на среќа; чизми за лизгање со додадени лизгалки; чашки за мешање коцки; чатали [спортска порема]; хартиени шешири за забава; харпун-пушки [спортска опрема]; тобогани [предмети за играње]; тениски мрежи; тегови за вежбање; тегови; театарски маски; тапи за риболов

	(210) TM 2018/459 (220) 11/05/2018 (442) 31/08/2018
	(731) Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation 300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(531) 19.07.10;19.07.13;26.01.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за белење; препарати за перење, препарати за чистење; препарати за полирање; препарати за триење; абразивни препарати, препарати за чистење рерна; препарати за чистење одвод; препарати за чистење под; препарати за чистење стакло; препарати за чистење тепих; препарати за чистење за употреба на плочки; средства за чистење тоалет; средства за чистење тапацир, препарати за чистење за употреба во домаќинството

(210) **TM 2018/463** (220) 14/05/2018

(442) 31/08/2018

(731) **CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED****Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown****Corporate Park 2, Blanchardstown, Dublin****15, IE**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.02.01;26.11.07;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитации на кожа; животински кожи; багаж и торби за носење, вклучувајќи, куфери, сандаци, спортски торби, патни торби, училишни чанти, торби со врвки, ранци, чанти кои се носат околу струк, торби за вежбање, платнени торби; чадори и сонцекрани; стапови за одење; камшици, узди и сарачки производи; околувратници, ремени и облека за животни

(210) **TM 2018/464** (220) 14/05/2018

(442) 31/08/2018

(731) **CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED****Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown****Corporate Park 2, Blanchardstown, Dublin****15, IE**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(531) 27.03.15;27.05.01;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитации на кожа; животински кожи; багаж и торби за носење, вклучувајќи, куфери, сандаци, спортски торби, патни торби, училишни чанти, торби со врвки, ранци, чанти кои се носат околу струк, торби за вежбање, платнени торби; чадори и сонцекрани; стапови за одење; камшици, узди и сарачки производи; околувратници, ремени и облека за животни

(210) **TM 2018/465** (220) 14/05/2018

(442) 31/08/2018

(731) **Colgate-Palmolive Company, a****Delaware corporation****300 Park Avenue New York, 10022 New York,****US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

PALMOLIVE CLAY+PURITY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 производи за лична нега, имено, препарати за чистење на кожата и телото; тврд сапун; течен сапун на раце; гелови и креми за туширање; средства за миење на тело; препарати за нега на коса; дезодоранси, антиперспиранти и спрејови за под пазувите за лична употреба; навлажнувачи, лосиони и креми за тело и кожа; талк во прав; препарати за бричење; козметички препарати за сончање и препарати за заштита на кожата од ефектите на сонцето; влажни марамчиња импрегнирани со раствор за чистење

(210) ТМ 2018/471 (220) 15/05/2018

(442) 31/08/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) бела, светло и темно сина, сива, сребрена, портокалова, жолта, светла и темна црвена

(531) 01.15.15;11.01.05;11.03.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детергент за миење садови

(210) ТМ 2018/472 (220) 15/05/2018

(442) 31/08/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) бела, светло и темно сина, сива, сребрена, портокалова, светла и темна црвена

(531) 01.15.15;11.01.05;11.03.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детергент за миење садови

(210) ТМ 2018/473 (220) 15/05/2018

(442) 31/08/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) бела, светло и темно сина, сива, сребрена, светла и темна црвена

(531) 01.15.15;11.01.05;11.03.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детергент за миене садови

(210) ТМ 2018/474 (220) 15/05/2018

(442) 31/08/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) бела, светло и темно сина, светло и
темно зелена, сива, жолта, светла и темна
црвена

(531) 01.15.15;05.03.15;12.03.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средство за чистење тоалет

(210) ТМ 2018/475 (220) 15/05/2018

(442) 31/08/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) бела, светло и темно сина, сива,
сребрена, портокалова, жолта, светла и
темна црвена

(531) 01.15.15;11.01.05;11.03.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детергент за миене садови

(210) ТМ 2018/476 (220) 15/05/2018

(442) 31/08/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) бела, светло и темно сина, сива,
сребрена, портокалова, жолта, светла и
темна црвена

(531) 01.15.15;11.01.05;11.03.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детергент за миене садови

(210) ТМ 2018/477 (220) 15/05/2018

(442) 31/08/2018

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, светло и темно сина, сива,
сребрена, виолетова, розова, светло и
темно црвена

(531) 01.15.15;11.01.05;11.03.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детергент за миене садови

(210) **ТМ 2018/478** (220) 15/05/2018
(442) 31/08/2018

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, светло и темно сина, зелена,
сива, жолта, сребрена, светло и темно
црвена

(531) 01.15.15;11.01.05;11.03.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детергент за миене садови

(210) **ТМ 2018/479** (220) 15/05/2018
(442) 31/08/2018

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, светло и темно сина, зелена,
сива, жолта, сребрена, светло и темно
црвена

(531) 01.15.15;11.01.05;11.03.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детергент за миене садови

(210) **ТМ 2018/480** (220) 15/05/2018
(442) 31/08/2018

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, светло и темно сина, зелена, сива, светло и темна жолта, светло и темно црвена

(531) 01.15.15;12.03.07;26.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средство за чистење тоалет

(210) ТМ 2018/481 (220) 15/05/2018

(442) 31/08/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) бела, светло и темно сина, светло и темно зелена, светло и темно црвена, жолта

(531) 01.15.15;05.03.15;12.03.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 гел за чистење на тоалетна школка и отстранување на бигор

(210) ТМ 2018/517 (220) 30/05/2018

(442) 31/08/2018

(731) Muslim World League and Makkah Al Mukarramah Halal Co, Limited
Umm Al-Joud, Makkah Al Mukarramah
21955, P.O.Box 537, SA and Office of
Walkers Corporate Limited, Cayman
Corporate Center, 27 Hospital Road, George
Town Grand Cayman KY1-9008, Cayman
Islands, KY

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) светло жолта, окер и зелена

(531) 01.05.01;26.01.18;28.01.00

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 производи за белење и други супстанции за перење на алишта; препарати за чистење, полирање, триење и абразивни производи; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; средства за чистење на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицински употреби; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, завојни материјали; материјали за запирање на забите, забен восок; дезинфекциони средства; производи за уништување на штеточинки; фунгициди, хербициди

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски

производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, природни билки и цвеќе; храна за животни, пивски слад кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) **TM 2018/518** (220) 01/06/2018

(442) 31/08/2018

(731) **SANOFI PASTEUR EUROPE**

14 Espace Henry Vallée, 69007, Lyon, FR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

REVAXIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, вакцини

(210) **TM 2018/519** (220) 01/06/2018

(442) 31/08/2018

(300) 2018 00139 02/02/2018 AZ

(731) **Rothmans of Pall Mall Limited**

Route de France 17, Boncourt 2926, CH

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(531) 05.03.01; 27.01.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замена за тутун (не е за медицински цели); пури, цигарилос; запалки; кибрити; артикли за пушачи; хартија за виткање цигари, обвивки за цигари, филтри за цигари; џебен апарат за виткање цигари; рачни машини за полнење на тутун во хартиени обвивки; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање

(210) **TM 2018/520** (220) 05/06/2018

(442) 31/08/2018

(731) **Друштво за производство, трговија и**

услуги ТЕЛЕСЕТ МЕБЕЛ ДОО Скопје

бул. Митрополит Теодосиј Гологанов, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ СКОПЈЕ

бул. Кочо Рацин бр. 14-6/6, 1000, Скопје
(540)



(591) сива и бела

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; неметални контејнери за складирање или транспорт, необработена или

полуобработена коска, рог, китова коска или седеф;школки;морска пена;килибар

(210) ТМ 2018/521 (220) 05/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за производство и трговија
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово

с. Радово бр. 45, Босилово, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) окер, црвена, жолта, кафена, црна, бела

(531) 11.03.04;25.07.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко

кл. 35 малопроджба и големопродажба на млеко

(210) ТМ 2018/522 (220) 05/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Горан Годя

ул.2 бр.2, Горно, Сопиште, МК

(540)

КОШТАНА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги на обезбедување на храна и пијалоци, привремено сместување,

ресторани, кафе барови, служење храна и пијалоци, услуги во барови

(210) ТМ 2018/523 (220) 05/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) British American Tobacco (Brands) Limited,

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

GLO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги на малопроджба на продавница во врска со продажба на е-цигари, електронски цигари, лични вапоризери и ароми и течни раствори за нив, уреди и нивни делови за загревање на тутун и/или на замена за тутун за инхалација, тутунски производи што се загреваат, тутун, артикли за пушачи, кибрит

(210) ТМ 2018/524 (220) 05/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за услуги и трговија РОМА ТЕЏ ГАБИ ДООЕЛ Струга

ул.,Маршал Тито бр. 25/1 - кат 1, Струга, МК

(540)



(591) црвена и златна

(531) 14.03.21;27.05.04;27.05.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил
кл. 25 облека, чевли и капи

(210) ТМ 2018/525 (220) 07/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Катерина Трпковска
ул. Божин Николов 35, 1000, Скопје, МК
(540)



(531) 26.04.16;27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 ламби, абажури за ламби, ЛЕД-диодии,
уреди за осветлување
кл. 20 двоседи, троседи, комоди со фиоки,
кревети маси мебел, полицаи, софи,
табуретки, столчиња, фотелји

(210) ТМ 2018/530 (220) 07/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за производство
градежништво трговија и услуги РОЈАЛ
Васе ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип
ул. Јаким Стојковски бр. 16, 2210,
Пробиштип, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) златна, црна

(531) 27.05.24;27.07.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 книговодство, сметки (изработка на изводи од сметки), комерцијална администрација на издавањето лиценци за стоки и услуги за други лица, административна обработка на нарачките за купување, рекламирање [огласување], агенции за рекламирање, рекламирање преку пошта, рекламен материјал (ажурирање на рекламниот материјал), рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), рекламен простор (изнајмување рекламен простор), советување на потрошувачите (комерцијални информации и советување на потрошувачите) [продавница за советување на потрошувачите], анализа (анализа на цените), одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни, проценки (бизнис проценки), договарање претплати на весници за трети лица, уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии), помош (помош во водењето бизнис), аукционерство, ревизија, лепење плакати, книговодство, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање), бизнис информации, бизнис испитување, бизнис истражување, советување за бизнис работење и организација, помош во водењето бизнис, бизнис менаџмент на хотели, советување за организирање на работењето, бизнис проучување, бизниси (услуги за преместување на бизнисите), комерцијално-информативни агенции, комерцијални информации и советување на потрошувачите [продавница за советување на потрошувачи], помош за комерцијално или индустриско работење, комуникациски медиуми (презентација на стоки на комуникациски медиуми) за малопродажба, служби за споредување (служби за споредување на цените), собирање статистички податоци, компјутерски датотеки (средување на

информации во компјутерски датотеки), компјутерски датотеки (систематизација на информации во компјутерски датотеки), консултирање (професионално бизнис консултирање), потрошувачи (комерцијални информации и советување на потрошувачи) [продавница за советување на потрошувачите], анализа на цените, пребарување податоци во компјутерски документи за трети лица, претставување на стоките, директно поштенско рекламирање, ширење на рекламните огласи, дистрибуција на примероци, копирање документи, економско прогнозирање, експерти за ефикасност, агенции за вработување, проценка на стеблата во шумите, проценка на волна, изложби (организирање изложби) од комерцијален и рекламен карактер, раководење со датотеки (компјутизирано раководење со датотеки), прогнозирање (економско прогнозирање), класификација на волна, агенции за увоз и извоз, помош за индустриско работење (помош за комерцијално или индустриско работење), информативни агенции (комерцијално-информативни агенции), советување за организирање на работењето, бизнис проучување, бизниси (услуги за преместување на бизнисите), комерцијално-информативни агенции, информации (бизнис информации), испитување (бизнис испитување), истражување (бизнис истражување), фактурирање, услуги за дизајн на страници, за рекламни цели, раководење (советнички услуги за бизнис раководење), помош за работење (помош за комерцијално или индустриско работење), раководење (компјутизирано раководење со датотеки), консултации за раководење (консултации за раководење со персонал), маркетинг истражување, маркетинг студии, ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи, услуги за

пратење на печатените вести, претплати на весници (договарање претплати на весници) за трети лица, изнајмување канцелариски машини и опрема, компјутерско рекламирање преку интернет, испитување на јавното мислење, организирање изложби од комерцијален и рекламен карактер, организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, надворешно рекламирање, аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси], подготовки за исплата, консултации за раководење со персонал, вработување персонал, фотокопирање, испитување (испитување на јавното мислење), презентација на стоки на комуникациски медиуми, за малопродажба, служби за споредување на цените, обработка (административна обработка на нарачките за купување), обработка (обработка на текстови), услуги за набавки за трети лица [купување производи и услуги за други фирми], психолошко тестирање за селекција на персонал, односи со јавноста, објавување рекламни текстови, рекламирање, агенции за рекламирање, подготвување рекламни рубрики, изнајмување рекламен материјал, рекламни текстови (објавување рекламни текстови), рекламни текстови (пишување рекламни текстови), нарачки за купување (административна обработка на нарачките за купување), рекламирање преку радио, радио реклами, вработување (вработување персонал), услуги за преместување на бизнисите, изнајмување рекламен простор, изнајмување време за рекламирање на медиумите, изнајмување машини за фотокопирање, изнајмување автомати [за цигари или пијалаци], изнајмување (изнајмување канцелариски машини и опрема), изнајмување (изнајмување рекламен материјал), копирање (копирање документи), проучување (бизнис

проучување), малопродажба (презентација на стоки на комуникациски медиуми за малопродажба), промовирање на продажбата за трети лица, примероци (дистрибуција на примероци), секретарски услуги, уредување излози, стенографски услуги, барање спонзорства, изводи од сметки (изработка на изводи од сметки), статистички податоци (собирање статистички податоци), претплати (договарање претплати на весници) за трети лица, систематизација на информации во компјутерски датотеки, подготвување даночни уплати, телекомуникациски услуги (договарање претплати за телекомуникациски услуги) за трети лица, телефонски одговор за претплатници што не се достапни, телевизиско рекламирање, телевизиски реклами, тестирање (психолошко тестирање) за селекција на персонал, текстови (пишување рекламни текстови, стебла (проценка на стеблата во шумите), трговски саеми (организирање трговски саеми) за комерцијални или рекламни цели, преписи , дактилографски услуги, ажурирање на рекламниот материјал, автомати (изнајмување автомати), обработка на текстови, пишување рекламни текстови кл. 37 заштита од рѓосување на возила, асфалтирање, зидање, надзор на градежни работи, изолирање градежни работи, изградба на штандови и продавници, изолирање градби, градби (чистење градби, надворешни површини), градби (чистење градби, внатрешни површини), булдожери (изнајмување булдожери), столарија (поправање), миење автомобили, чистење оџаци, мажини за чистење (изнајмување машини за чистење), чистење (чистење возила), изградба, опрема за градење (изнајмување опрема за градење), информирање за градби, хидроизолирање (градби), рушење градби, монтирање и

поправање печки, одржување мебел, обновување мебел, подмачкување (подмачкување возила), градење пристаништа, монтирање и поправање на апарати аз греење, индормирање (информирање за градби), известување (известување за поправки), монтирање врати и прозорци, изолирање (изолирање градежни работи), отстранување пречки кај електрични апарати, монтирање и поправање уреди за наводнување, монтирање кујнска опрема, монтирање и поправање лифтови, брави (поправање сигурносни брави), подмачкување (подмачкување возила), монтирање, одржување и поправка на машини, зидарски услуги, десонфектирање, копање бунари, монтирање и поправање електрични апарати, багери (изнајмување багери), уништување (уништување штетници), со исклучок на земјоделство, градење фабрики, монтирање и поправање противпожарни аларми, молерисување, внатрешност и надворешност, лепење тапети, поставување асфалтна површина (поставување асфалтна површина на патишта), градење заштитни зидови на пристаништа, изградба и одржување цевководи, малтерисување, поставување водоводни инсталации, поправање пумпи, услуги поврзани со каменолом, полнење тонери за печатачи, изнајмување булдожери, изнајмување опрема за градење, изнајмување кранови (градежна опрема), изнјмување багери, известување за поправки, поправање сигурносни брави, поправања (подводни поправања), обновивање (обновување мебел), менување гуми, занитнување, поставување асфалтна површина на патишта, ставање покриви на објекти, антикорозивно заштитување, поставување скелиња, изолирање (изолирање градби) бензиски станици (бензиски станици за



возила), натписи (бојосување или поправка натписи), надвоз(надзор на градежни работи), одржување базени, миење возила, лепење тапети, градење поправање складишта, бунари(копање бунари), чистење прозорци, прозорци (монтирање врати и прозорци), гуми менување, вулканизрање гуми, градење под вода, тапазирање, поправање тапациран мебел, лакирање, чистење возила, подмачкување возила, одржување возила кл. 42 градежно советување, архитектура, планирање градби, советување за заштеда на енергија, заштита на животна средина(истражување на полето на заштита на животната средина) истражување (подводно истражување), геолошки истражувања на терен, геолошки истражувања, геолошки испитувања, дизајнирање графика, давање простор за веб (интернет) страници, индустриски дизајн, премерување земјиште, одржување (креирање и одржување) веб интернет страници за други, испитување материјали, физика(истражување), проекти(технички проекти), истражувања на терен (геолошки истражувања на терен), обезбедување алати за пребарување по интернет, контролирање на квалитетот, внатрешно уредување, програмирање (програмирање копјутерски системи), дизајн (индустриски дизајн), внатрешно уредување, дизајнирање графика, планирање градби, заштеда на енергија (советување за заштеда на енергија), инжињерство, премерување, истражување на полето на заштита на животната средина, подводно истражување, урбанистичко планирање, геолошки истражувања, дизајнирање (индустриски дизајн), испитувања (геолошки испитувања, проекти (технички проекти), премерување земјиште

(210) **TM 2018/531** (220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги БИО ЕНЕРГО ЦЕНТАР доо увоз-извоз Скопје**

ул. 14-ти Декември бр. 20/Масандра бр. 4, Скопје, МК

(740) Марковски Саше

ул.14-ти Декември бр. 20/Масандра бр. 4, Скопје

(540)



(591) сива и црвена

(531) 26.11.09;27.05.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 8 прибор за јадење (ножеви, вилушки и лажици);

вилушки за маса;

сечачи за зеленчук;

месарски ножеви;

прибор за јадење;

лажици;

ножеви за отстранување крлушки;

ножеви за лупење;

сатари за зеленчук;

сатари (ножеви);

отворачи за остриги;

отворачи за конзерви, не електрични;

сребрен прибор за јадење (ножеви, вилушки,

лажици);

ножеви;

ножеви за сечење месо (рачни алати);

апарати за сечење сирење, неелектрични;

ножеви за пици неелектрични;

направи за сечење јајца неелектрични;

керамички ножеви;

пластични лажици, вилушки и ножеви;

лажици, вилушки и ножеви за бебиња;

дршки за ножеви;

кл. 10 апарати за масажа

кл. 11 греалки за нозе, електрични или неелектрични;	изолирани;длабоки садови;комплети
електричен прибор за готвење;	тенџериња за готвење;сипачи на
апарати и уреди за готвење;	пијалак;садови за путер;капаци за садови за
апарати за ладење пијалоци;	путер;кригли за пиво;стаклени тегли
апарати за филтрирање вода;	(дамиџана);садови за пијалоци;пијалаци
филтри за вода за пиење;	(садови, со топлинска изолација, за
садови за ладење;	пијалаци);длабоки чинии (садови за
тостери за леб;	овошје);отворачи за вадење тапи;стаклени
скарини (апарати за готвење);	длабоки чинии;шишиња;термоси;шишиња за
прибор за печење на скара;	разладување;шишенца со масло и
филтри за вода за пиење;	оцет;бокали за вино;тави;ќерамика за
електрични плочи за печење вафли;	употреба во домаќинството;калапи (кујнски
скарини на јаглен;	прибор);стаклени садови;рогови (чаши за
електрични чајници;	пиење во форма на рогови);козметички
греалки за кревети;	прибори;цедилки за употреба во
микробранови печки за индустриска	домаќинството;чаши за сервирање
употреба;	овошје;држачи за ножеви за маса;затворачи
кл. 20 рамки од дрво за	за капаци за тенџериња;капаци за
кревети;мебел;потпирачи за	тенџериња;навлаки за штици за пегла,
глава(мебел);фотелји;постелнина со	обликувани;миксери (блендери)
исклучок на	неелектрични за употреба во
чаршаф;перници;душеци;софи;кревети;навл	домаќинствата;решето (кујнски
аки за алишта	прибор);производи од кристал
(гардероба);перничина;воздушни перници	(стакларија);калапи за правење коцки
што не се за медицинска употреба;	мраз;тенџериња за готвење;црпалки за
каучи;	домашна употреба;готварски калапи;рачни
двоседи, троседи;	апарати за чистење;даски за сечење во
душеци со федери;	кујна;коса (чешли за коса) со големи
статуи од дрво, восок, гипс или пластика;	запци;сифони за газирана вода;комплети за
потперници;	зачини;земјени садови;тави за пржење;преси
воздушни перничина што не се за	за цедење овошје неелектрични за употреба
медицинска употреба;	во домаќинствата;скарини (готварски
воздушни душеци што не се за медицинска	прибор);тенџериња;длабоки чинии за
употреба;	зеленчук;комплети за ликер;лажици за
маси за масирање;	црпење за кујнска употреба;мајолкиа
табуретки за нозе;	(видфина ќерамика);уреди за собирање
навлаки за облека (складирање);	трошки;мелници за употреба во
душеци за преоблекување бебиња;	домаќинството рачни;чаши за сервирање
душеци за спиење;	варени јајца;прибор за излет вклучително и
детски креветчиња;	садови;лопатки за сервирање пити;пипети
табуретки;	(тестери за вино);штици за пеглање;тави
кл. 21 садови за храна, топлински	(земјени);мелници за бибер, рачно
	управувани;биберници;апарати и машини за



полирање за употреба во домаќинствата,	фаќалки	за	шеќер;
неелектрични;предмети од	црпалки	за сервирање	вино;
порцелан;вазни;садови за ладење (кофи со	кл. 22	влакна од	камила;
мраз);рендиња (прибори за кујна);кутии за	јоргани	од гускини	перја;
употреба во домаќинствата и кујнска	суро̀ва	или обработена	волна;
употреба;прстени за салфети;длабоки чинии	влачена		волна;
за салати;соларници;сервиси (чинии	чешлана		волна;
);чинии;сервиси за чај;држачи за	руно,		волна;
салфети;садови од метал за правење мраз и	стрижена		волна;
ладни пијалаци;чиничиња;длабоки чинии за	кл. 24	прекривки за кревети	
супа;садови за шеќер;украсни садови за	(јоргани);прекривки за душеци;платна		
маси;шољи;чајници;сервиси за јадење со	(постелнина);прекривки за патување		
исклучок на нож, вилушка и	(прекривки за скут);чаршафи за кревети		
лажица;кригли;плитки чинии;кутии за слатки;	(текстил);прекривки за кревет од гускино		
канделабри (свекници); чајници	перје;навлаки (не врзани) за мебел;волнени		
неелектрични;	ткаенини;постелнини;чаршафи постелнина		
сервиси за кафе;	за домаќинство;платна за душеци;навлаки за		
капаци за садови;	перници;вреќи за спиење; украсни навлаки за		
бокалчиња;	перници;	кебиња за кревети;	
кујнски садови;	прекривки за перници;		
прибори за кујни;	прекривки за мебел од текстил;		
прибори за готвење неелектрични;	подлоги одткаенини за преоблекување		
стаклени кварцни влакна што не се за	бебиња;		
употреба со текстил;	вреќи за спиење за бебиња;		
плоснати џебни шишенца;	вреќа скафандер за бебиња;		
големи шољи со рачка за пиво;	вреќи за спиење;		
држачи за шишенца со масло и оцет;	кл. 25	обувки за на плажа;	
плочи за печење вафли, неелектрични;	сандали за капење;		
ножеви за сечење слатки;	влечки за капење;		
тегли за колачиња;	чорапи;		
чаши од хартија или пластика;	чорапи против потење;		
стаклени чаши за пиење;	чизми;		
послужавници што се вртат;	получизми (кратки чизми);		
кошнички за излет;	џемпери;		
ножеви за тесто;	кратки чорапи;		
плитки чинии за еднократна употреба;	облека;		
фаќалки за мраз;	ракавици (облека);		
фаќалки за салата;	појаси;		
црпалки за сервирање;	елеци;		
толчници за кујнска употреба;	ливери (покривки);		
авани за кујнска употреба;	влечки;		
лажици за сладолед;	обувки за на плажа;		
кршалки за ореви;	дрвени чевли (налани);		

санадли;
чевли;
крзнени грејачи за нозе што не се на струја;
маски за спиење;
валенки (чизми од валана волна);
кл. 27 прекривки за подови;
вештачки тревници;
теписи

(210) **TM 2018/532** (220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) **Шпаркасе Банка Македонија**
ул. Македонија 9-11, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) темно сина
(531) 24.17.02;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 банкарство

(210) **TM 2018/533** (220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018
(731) **Горан Младеновски**
бул. Партизански одреди 133-1/13, 1000,
Скопје, МК
(540)

УБАВИНА

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

(210) **TM 2018/534** (220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) **Друштво за меѓународни образовни**
институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври“ бр. 1А, Скопје, МК
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

МААРИФ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
настава (освен апарати)
кл. 25 униформи и капи
кл. 36 управување со недвижен имот
кл. 41 образовни услуги, подготвување
настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и водење колоквиуми, организирање
натпревари (образование и забава), физичко
образование, информирање за
образованием школски образовни услуги

(210) **TM 2018/535** (220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) **Друштво за меѓународни образовни**
институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври“ бр. 1А, Скопје, МК
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

МААРИФ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
настава (освен апарати)
кл. 25 униформи и капи
кл. 36 управување со недвижен имот
кл. 41 образовни услуги, подготвување
настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и водење колоквиуми, организирање
натпревари (образование и забава), физичко
образование, информирање за
образованием школски образовни услуги



(210) ТМ 2018/536 (220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври“ бр. 1А, Скопје, МК
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

MAARIF INTERNATIONAL SCHOOLS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
настава (освен апарати)
кл. 25 униформи и капи
кл. 36 управување со недвижен имот
кл. 41 образовни услуги, подготвување
настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и водење колоквиуми, организирање
натпревари (образование и забава), физичко
образование, информирање за
образованием школски образовни услуги

(210) ТМ 2018/537 (220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври“ бр. 1А, Скопје, МК
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

МААРИФ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ УЧИЛИШТА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
настава (освен апарати)
кл. 25 униформи и капи
кл. 36 управување со недвижен имот
кл. 41 образовни услуги, подготвување
настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и водење колоквиуми, организирање
натпревари (образование и забава), физичко
образование, информирање за
образованием школски образовни услуги

(210) ТМ 2018/538 (220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври“ бр. 1А, Скопје, МК
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

МААРИФ МЕЃУНАРОДНИ ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
настава (освен апарати)
кл. 25 униформи и капи
кл. 36 управување со недвижен имот
кл. 41 образовни услуги, подготвување
настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и водење колоквиуми, организирање
натпревари (образование и забава), физичко
образование, информирање за
образованием школски образовни услуги

(210) ТМ 2018/539 (220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) **Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје**
ул. „11 Октомври“ бр. 1А, Скопје, МК
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)



(591) темно сина, бела

(531) 25.01.00;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи, книги, брошури, каталози, проспекти, материјали за обука и настава (освен апарати)
кл. 25 униформи и капи
кл. 36 управување со недвижен имот
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, интернати, академии, семинари, работилници, практична обука, организирање и водење колоквиуми, организирање натпревари (образование и забава), физичко образование, информирање за образованието школски образовни услуги

(210) ТМ 2018/540 (220) 08/06/2018

(442) 31/08/2018

(731) **Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје**
ул. „11 Октомври“ бр. 1А, Скопје, МК
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)



(591) темно сина, бела

(531) 25.01.00;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи, книги, брошури, каталози, проспекти, материјали за обука и настава (освен апарати)
кл. 25 униформи и капи
кл. 36 управување со недвижен имот
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, интернати, академии, семинари, работилници, практична обука, организирање и водење колоквиуми, организирање натпревари (образование и забава), физичко образование, информирање за образованието школски образовни услуги

(210) ТМ 2018/541 (220) 08/06/2018

(442) 31/08/2018

(731) **Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје**
ул. „11 Октомври“ бр. 1А, Скопје, МК
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)



(591) темно сива, бела

(531) 25.01.00;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи, книги, брошури, каталози, проспекти, материјали за обука и настава (освен апарати)
кл. 25 униформи и капи
кл. 36 управување со недвижен имот
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, интернати, академии, семинари, работилници, практична обука, организирање и водење колоквиуми, организирање натпревари (образование и забава), физичко образование, информирање за образованието школски образовни услуги

(210) ТМ 2018/543 (220) 08/06/2018

(442) 31/08/2018



(731) **Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје**
ул. „11 Октомври“ бр. 1А, Скопје, МК
 (740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
 ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
 (540)



(591) жолта, бела
 (531) 25.01.00;27.05.17
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 печатени работи, книги, брошури, каталози, проспекти, материјали за обука и настава (освен апарати)
 кл. 25 униформи и капи
 кл. 36 управување со недвижен имот
 кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, интернати, академии, семинари, работилници, практична обука, организирање и водење колоквиуми, организирање натпревари (образование и забава), физичко образование, информирање за образованието школски образовни услуги

(210) ТМ 2018/544 (220) 08/06/2018
 (442) 31/08/2018

(731) **Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје**
ул. „11 Октомври“ бр. 1А, Скопје, МК
 (740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
 ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
 (540)



(591) жолта, бела
 (531) 25.01.00;27.05.17
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 печатени работи, книги, брошури, каталози, проспекти, материјали за обука и настава (освен апарати)
 кл. 25 униформи и капи
 кл. 36 управување со недвижен имот
 кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, интернати, академии, семинари, работилници, практична обука, организирање и водење колоквиуми, организирање натпревари (образование и забава), физичко образование, информирање за образованието школски образовни услуги

(210) ТМ 2018/545 (220) 08/06/2018
 (442) 31/08/2018

(731) **Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје**
ул. „11 Октомври“ бр. 1А, Скопје, МК
 (740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
 ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
 (540)



(591) сина, бела
 (531) 25.01.00;27.05.17
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 печатени работи, книги, брошури, каталози, проспекти, материјали за обука и настава (освен апарати)
 кл. 25 униформи и капи
 кл. 36 управување со недвижен имот
 кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, интернати, академии, семинари, работилници, практична обука, организирање и водење колоквиуми, организирање натпревари (образование и забава), физичко образование, информирање за образованието школски образовни услуги

(210) ТМ 2018/546 (220) 08/06/2018
 (442) 31/08/2018

(731) Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври“ бр. 1А, Скопје, МК
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)



(591) сина, бела
(531) 25.01.00;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 печатени работи, книги, брошури, каталози, проспекти, материјали за обука и настава (освен апарати)
кл. 25 униформи и капи
кл. 36 управување со недвижен имот
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, интернати, академии, семинари, работилници, практична обука, организирање и водење колоквиуми, организирање натпревари (образование и забава), физичко образование, информирање за образованието школски образовни услуги

(210) ТМ 2018/547 (220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври“ бр. 1А, Скопје, МК
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)



(591) темно сива, бела
(531) 25.01.00;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 печатени работи, книги, брошури, каталози, проспекти, материјали за обука и настава (освен апарати)
кл. 25 униформи и капи
кл. 36 управување со недвижен имот
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, интернати, академии, семинари, работилници, практична обука, организирање и водење колоквиуми, организирање натпревари (образование и забава), физичко образование, информирање за образованието школски образовни услуги

(210) ТМ 2018/548 (220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври“ бр. 1А, Скопје, МК
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)



(591) темно сива, бела
(531) 25.01.00;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 печатени работи, книги, брошури, каталози, проспекти, материјали за обука и настава (освен апарати)
кл. 25 униформи и капи
кл. 36 управување со недвижен имот
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, интернати, академии, семинари, работилници, практична обука, организирање и водење колоквиуми, организирање натпревари (образование и забава), физичко образование, информирање за образованието школски образовни услуги

(210) ТМ 2018/549 (220) 08/06/2018

(442) 31/08/2018

(731) **Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје**
ул. „11 Октомври“ бр. 1А, Скопје, МК

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2

(540)



(591) темно сина, бела

(531) 25.01.00;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
настава (освен апарати)

кл. 25 униформи и капи

кл. 36 управување со недвижен имот

кл. 41 образовни услуги, подготвување
настава, интернати, академии, семинари,

работилници, практична обука, организирање
и водење колоквиуми, организирање

натпревари (образование и забава), физичко
образование, информирање за

образованием школски образовни услуги

(210) ТМ 2018/550 (220) 08/06/2018

(442) 31/08/2018

(731) **Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје**
ул. „11 Октомври“ бр. 1А, Скопје, МК

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2

(540)



(591) темно сина, бела

(531) 25.01.00;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
настава (освен апарати)

кл. 25 униформи и капи

кл. 36 управување со недвижен имот

кл. 41 образовни услуги, подготвување
настава, интернати, академии, семинари,

работилници, практична обука, организирање
и водење колоквиуми, организирање

натпревари (образование и забава), физичко
образование, информирање за

образованием школски образовни услуги

(210) ТМ 2018/551 (220) 08/06/2018

(442) 31/08/2018

(731) **Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје**
ул. „11 Октомври“ бр. 1А, Скопје, МК

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2

(540)



(591) сина, бела

(531) 25.01.00;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
настава (освен апарати)

кл. 25 униформи и капи

кл. 36 управување со недвижен имот

кл. 41 образовни услуги, подготвување
настава, интернати, академии, семинари,

работилници, практична обука, организирање и водење колоквиуми, организирање натпревари (образование и забава), физичко образование, информирање за образованием школски образовни услуги

(210) ТМ 2018/552 (220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври“ бр. 1А, Скопје, МК
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)



(591) сина, бела
(531) 25.01.00;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 печатени работи, книги, брошури, каталози, проспекти, материјали за обука и настава (освен апарати)
кл. 25 униформи и капи
кл. 36 управување со недвижен имот
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, интернати, академии, семинари, работилници, практична обука, организирање и водење колоквиуми, организирање натпревари (образование и забава), физичко образование, информирање за образованием школски образовни услуги

(210) ТМ 2018/553 (220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври“ бр. 1А, Скопје, МК
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)



(591) жолта, бела
(531) 25.01.00;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 печатени работи, книги, брошури, каталози, проспекти, материјали за обука и настава (освен апарати)
кл. 25 униформи и капи
кл. 36 управување со недвижен имот
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, интернати, академии, семинари, работилници, практична обука, организирање и водење колоквиуми, организирање натпревари (образование и забава), физичко образование, информирање за образованием школски образовни услуги

(210) ТМ 2018/554 (220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври“ бр. 1А, Скопје, МК
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)



(591) жолта, бела
(531) 25.01.00;27.05.17
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи, книги, брошури, каталози, проспекти, материјали за обука и настава (освен апарати)
 кл. 25 униформи и капи
 кл. 36 управување со недвижен имот
 кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, интернати, академии, семинари, работилници, практична обука, организирање и водење колоквиуми, организирање натпревари (образование и забава), физичко образование, информирање за образованието школски образовни услуги

(210) ТМ 2018/556 (220) 08/06/2018

(442) 31/08/2018

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп
 ул.„Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,
 МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, жолта, светло и темно сива,
 црвена, кафена

(531) 02.01.23;05.05.04;08.07.08;27.05.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 ужинки (снек храна) имено, чипс и крцкави производи, претежно изготвени од житарици; тортиља чипс

(210) ТМ 2018/557 (220) 08/06/2018

(442) 31/08/2018

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп

ул.„Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,
 МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, светло и темно сива,
 зелена, црвена, кафена

(531) 05.05.04;05.07.02;08.07.08;27.05.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 ужинки (снек храна) имено, чипс и крцкави производи, претежно изготвени од житарици; тортиља чипс

(210) ТМ 2018/558 (220) 08/06/2018

(442) 31/08/2018

(731) BINNI sh.p.k

Dumnice e Poshtme p.n. 42000 Vushtrri,
 Kosovo, --

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
 ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје
 (540)



(531) 26.03.04;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи што не се опфатени со другите класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замените за сите овие

материјали или производи од пластика
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи

(210) **TM 2018/559** (220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) **BINNI sh.p.k**

**Dumnice e Poshtme p.n. 42000 Vushtrri,
Kosovo, --**

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје
(540)

BINNI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;
производи што не се опфатени со другите
класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки,
рогозина, рогови, коски, слонова коска,
китова коска, школки, килибар, седеф,
морска пена и замените за сите овие
материјали или производи од пластика
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи

(210) **TM 2018/560** (220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
**бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК**

(540)



(591) бела, светло/темно сива, жолта,
зелена, светло/темно сина, црвена/темно
црвена, кафена

(531) 01.15.15;07.03.02;26.01.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 течен детергент за миење стакло

(210) **TM 2018/561** (220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
**бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК**

(540)



(591) бела, светло/темно сива, жолта,
зелена, светло/темно сина, црвена/темно
црвена, кафена

(531) 01.15.15;07.03.02;26.01.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 течен детергент за миење стакло

(210) **TM 2018/562** (220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) бела, светло/темно сива, жолта, зелена, светло/темно сина, црвена/темно црвена

(531) 01.15.15;07.03.02;26.01.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 течен детергент за миење стакло


(210) **TM 2018/563** (220) 11/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(591) светло сина, темно сина, розова и бела

(531) 26.11.09;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 диететски додатоци (додатоци на исхрана) за луѓе


(210) **TM 2018/564** (220) 11/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(591) сина, светло сина, темно сина, мент зелена и бела

(531) 26.11.09;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 диететски додатоци (додатоци на исхрана) за луѓе

(210) **TM 2018/565** (220) 11/06/2018
(442) 31/08/2018

(300) 87726943 19/12/2017 US

(731) **GENZYME CORPORATION**

50 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје

(540)

KAMAVOSIR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за лекување
на хемофилија

(210) **TM 2018/566** (220) 11/06/2018
(442) 31/08/2018
(300) 87726964 19/12/2017 US
(731) **GENZYME CORPORATION**
50 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

ZOKREZO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување
на хемофилија

(210) **TM 2018/567** (220) 11/06/2018
(442) 31/08/2018
(300) 87726974 19/12/2017 US
(731) **GENZYME CORPORATION**
50 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

FITVERSA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување
на хемофилија

(210) **TM 2018/586** (220) 20/06/2018
(442) 31/08/2018
(731) **Друштво за трговија и услуги**
КУТИВО експорт-импорт ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 130, Визбегово,
Бутел, 1000, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје
(540)

kutivo.com

(591) бела, црна, црвена, сина
(531) 26.13.01; 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на
работење; управување со
работи; канцелариски работи; анализа на
цени; комерцијални информации и
советување за потрошувачите
[советувалиште за потрошувачи]; агенции за
увоз-извоз; комерцијално информативни
агенции; односи со јавност, бизнис
проценки; изготвување на рекламни
рубрики; маркетинг студии; on-line
рекламирање по пат на компјутерска
мрежа; рекламен материјал за
изнајмување; изнајмување на рекламен
простор; испитување на јавното
мислење; презентација на стоки на
комуникациски медиуми со цел трговија на
мало; објавување на рекламни
текстови; ширење на рекламен
материјал; рекламирање по пат на
радио; рекламни огласи; рекламни
агенции; подготовка и систематизација на
информации во компјутерски бази на
податоци; телевизиското
рекламирање; бизнис проценки; пребарување
на податоци во компјутерски датотеки за
трети лица; услуги поврзани со споредба на
цените; унапредување на продажбата на
стоки и услуги на другите со помош на
доделување на дополнителни поени за
купувања направени со кредитни картички
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; услуги за вршење
електронско плаќање, финансиски
трансфери и трансакции и платежни услуги;
електронски трансфер на средства; размена
на пари; организирање на наплата; услуги на



дебитни и кредитни картички; услуги на безбедносни депозити; финансиски информации, вклучувајќи и по пат на електронски средства; услуги за електронски трансфер на пари; услуги за трансфер на пари по електронски пат; услуги за трансфер на пари со користење на електронски картички; услуги за управување со готовина; услуги во врска со финансиски трансакции; услуги за пренос на пари; управување со финансиски трансакции

кл. 38 електронски комуникациски услуги кои се однесуваат на авторизација на кредитни картички; телекомуникации; обезбедување на телекомуникациски врски со глобалната компјутерска мрежа; електронска пошта; услуги на електронска огласна табла [телекомуникациски услуги]; испраќање на пораки; електронски услуги; комуникации со помош на компјутерски терминали; обезбедување на пристап до бази на податоци; изнајмување на време на пристап до глобалните компјутерски мрежи; компјутерски потпомогнат пренос на пораки и слики; обезбедување на пристап на форуми за разговор на интернет (соби за разговор); Обезбедување на кориснички пристап до глобалните компјутерски мрежи; пренесување преку сателит; емитување на телевизиски програми

(210) **TM 2018/703** (220) 13/07/2018
(442) 31/08/2018
(731) **Climate Control Technologies PC**
14-16 Churchill Way, Cardiff, CF 102DX,
Wales, GB
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена, сина
(531) 27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 клима уреди; вентилатори за инсталации и апарати за климатизација; греапки за воздух; електрични радијатори; електрични вентилатори; одвлажнувачи; воздушни прочистувачи; електрични грејачи за вода; електрични автомати за вода; навлажнувачи; апарати и инсталации за климатизација, вентилатори кои се дел од инсталации за климатизација; филтри за климатизација; освежувачи на воздухот, имено, апарати за прочистување на воздухот

(210) **TM 2018/704** (220) 13/07/2018
(442) 31/08/2018
(731) **DORCO CO., LTD., (Golim-Dong)**
350 Kyungahnchoen-Ro, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Kyunggi-Do, KR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

DORCO EVE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 не-електрични машинки за бричење; сигурносни бричеви; бричеви; жилети; кутии за прибор за бричење; кутии за брич

(210) **TM 2018/720** (220) 16/07/2018
(442) 31/08/2018
(731) **Фондација НИКОЛА ЈАНЧЕВ**
Кавадарци
ул. Шишка бр. 37, 1430, Кавадарци, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, зелена, сина

(531) 01.15.15;05.03.11;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, ширење на рекламен материјал, водење дејност (служби за давање совети за водење на одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање на изложби, плакатирање и огласување, промоција (продажба за трето лице), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), водење на комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 36 финансиски работи; работи поврзани со недвижен имот; услуги на фондови за помош за позајмување; заеднички фондови;

организирање на финансирање на проекти од областа на образование, наука и здравство; инвестирање средства; финансиско управување со иаплатата на надомести за други; прибирање добротворни средства

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности, академии (обука), гимнастичка обука, детски градинки, дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубови) /забава/, конгреси (организирање и водење конгреси), модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /текстови кои не се рекламни/, објавување книги, образовни информации, образовни испитувања, услуги на забавувачи, услуги од областа на образование и забава, издавање на опрема за играње, издавање на сценографии, организирање и водење конференции, организирање и водење конгреси; педагошки истражувања; инатпревари (организирање натпревари) /обука или забава/, организирање и спроведување на едукативни форуми, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), организирање саемски манифестации, приредби, изложби, таторство, услуги на преведување. услуги на спортски кампови, театарска продукција; услуги на здравствени клубови; професионално насочување [совети во врска со образованието и оспособувањето]

(210) **TM 2018/726** (220) 17/07/2018
(442) 31/08/2018

(731) **Philip Morris Brands Srl**

Quai Jeanrenaud 3 Neuchtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) зелена, бела, сива и црна
(531) 01.03.02;24.01.19;25.01.19;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров;
производи од тутун; пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за вакање, бурмут, крегек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација, раствори со
течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
ебни машинки за мотање на цигари,
запалки, кибрити

(210) **TM 2018/727** (220) 17/07/2018
(442) 31/08/2018

(731) **Philip Morris Brands Srl**

Quai Jeanrenaud 3 Neuchtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) бела, сива, виолетова и црна
(531) 01.03.02;24.01.19;25.01.19;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров;
производи од тутун; пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за вакање, бурмут, крегек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација, раствори со
течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
ебни машинки за мотање на цигари,
запалки, кибрити

(210) **TM 2018/728** (220) 17/07/2018
(442) 31/08/2018

(731) **Philip Morris Brands Srl**

Quai Jeanrenaud 3 Neuchtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) сина, темно сина, сива и црвена

(531) 24.01.19;25.01.19;27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, крегек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација, раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(210) **TM 2018/729** (220) 17/07/2018

(442) 31/08/2018

(731) **Philip Morris Brands Srl**

Quai Jeanrenaud 3 Neuchtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) сина, темно сина, бела, сива и црвена

(531) 24.01.19;25.01.19;27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, крегек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација, раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(210) **TM 2018/730** (220) 17/07/2018

(442) 31/08/2018

(731) **Philip Morris Brands Srl**

Quai Jeanrenaud 3 Neuchtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) црвена, бела, и сива
(531) 24.01.19;25.01.19;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, крегек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација, раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(210) **TM 2018/731** (220) 17/07/2018
(442) 31/08/2018
(731) **Philip Morris Brands Sàrl**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) сина, бела и сива
(531) 24.01.19;25.01.19;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, крегек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација, раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(210) број на пријавата

(51)	(210)						
1	TM 2018/0428	3	TM 2018/0517	10	TM 2015/1306	20	TM 2018/0428
1	TM 2018/0438	3	TM 2018/0560	10	TM 2018/0531	20	TM 2018/0457
3	TM 2015/1302	3	TM 2018/0561	11	TM 2018/0525	20	TM 2018/0520
3	TM 2015/1303	3	TM 2018/0562	11	TM 2018/0531	20	TM 2018/0525
3	TM 2015/1304	5	TM 2015/0360	11	TM 2018/0703	20	TM 2018/0531
3	TM 2015/1305	5	TM 2015/1302	16	TM 2017/1192	20	TM 2018/0558
3	TM 2015/1306	5	TM 2015/1303	16	TM 2018/0370	20	TM 2018/0559
3	TM 2018/0428	5	TM 2015/1304	16	TM 2018/0438	21	TM 2018/0457
3	TM 2018/0438	5	TM 2015/1305	16	TM 2018/0457	21	TM 2018/0531
3	TM 2018/0440	5	TM 2015/1306	16	TM 2018/0534	22	TM 2018/0531
3	TM 2018/0441	5	TM 2015/1315	16	TM 2018/0535	24	TM 2018/0524
3	TM 2018/0442	5	TM 2018/0246	16	TM 2018/0536	24	TM 2018/0531
3	TM 2018/0443	5	TM 2018/0424	16	TM 2018/0537	25	TM 2018/0517
3	TM 2018/0444	5	TM 2018/0428	16	TM 2018/0538	25	TM 2018/0524
3	TM 2018/0445	5	TM 2018/0517	16	TM 2018/0539	25	TM 2018/0531
3	TM 2018/0446	5	TM 2018/0518	16	TM 2018/0540	25	TM 2018/0534
3	TM 2018/0447	5	TM 2018/0563	16	TM 2018/0541	25	TM 2018/0535
3	TM 2018/0459	5	TM 2018/0564	16	TM 2018/0543	25	TM 2018/0536
3	TM 2018/0465	5	TM 2018/0565	16	TM 2018/0544	25	TM 2018/0537
3	TM 2018/0471	5	TM 2018/0566	16	TM 2018/0545	25	TM 2018/0538
3	TM 2018/0472	5	TM 2018/0567	16	TM 2018/0546	25	TM 2018/0539
3	TM 2018/0473	7	TM 2018/0041	16	TM 2018/0547	25	TM 2018/0540
3	TM 2018/0474	8	TM 2018/0531	16	TM 2018/0548	25	TM 2018/0541
3	TM 2018/0475	8	TM 2018/0704	16	TM 2018/0549	25	TM 2018/0543
3	TM 2018/0476	9	TM 2017/1192	16	TM 2018/0550	25	TM 2018/0544
3	TM 2018/0477	9	TM 2018/0295	16	TM 2018/0551	25	TM 2018/0545
3	TM 2018/0478	9	TM 2018/0370	16	TM 2018/0552	25	TM 2018/0546
3	TM 2018/0479	10	TM 2015/1302	16	TM 2018/0553	25	TM 2018/0547
3	TM 2018/0480	10	TM 2015/1303	16	TM 2018/0554	25	TM 2018/0548
3	TM 2018/0481	10	TM 2015/1304	18	TM 2018/0463	25	TM 2018/0549
		10	TM 2015/1305	18	TM 2018/0464	25	TM 2018/0550



25	TM 2018/0551	34	TM 2018/0727	36	TM 2018/0537	41	TM 2018/0534
25	TM 2018/0552	34	TM 2018/0728	36	TM 2018/0538	41	TM 2018/0535
25	TM 2018/0553	34	TM 2018/0729	36	TM 2018/0539	41	TM 2018/0536
25	TM 2018/0554	34	TM 2018/0730	36	TM 2018/0540	41	TM 2018/0537
27	TM 2018/0531	34	TM 2018/0731	36	TM 2018/0541	41	TM 2018/0538
28	TM 2015/0455	35	TM 2015/0139	36	TM 2018/0543	41	TM 2018/0539
28	TM 2017/1088	35	TM 2015/0455	36	TM 2018/0544	41	TM 2018/0540
28	TM 2018/0457	35	TM 2017/0888	36	TM 2018/0545	41	TM 2018/0541
29	TM 2017/0167	35	TM 2017/1192	36	TM 2018/0546	41	TM 2018/0543
29	TM 2017/0888	35	TM 2017/1256	36	TM 2018/0547	41	TM 2018/0544
29	TM 2017/1256	35	TM 2018/0206	36	TM 2018/0548	41	TM 2018/0545
29	TM 2018/0517	35	TM 2018/0295	36	TM 2018/0549	41	TM 2018/0546
29	TM 2018/0521	35	TM 2018/0370	36	TM 2018/0550	41	TM 2018/0547
30	TM 2015/0139	35	TM 2018/0397	36	TM 2018/0551	41	TM 2018/0548
30	TM 2017/0167	35	TM 2018/0517	36	TM 2018/0552	41	TM 2018/0549
30	TM 2018/0517	35	TM 2018/0521	36	TM 2018/0553	41	TM 2018/0550
30	TM 2018/0556	35	TM 2018/0523	36	TM 2018/0554	41	TM 2018/0551
30	TM 2018/0557	35	TM 2018/0530	36	TM 2018/0586	41	TM 2018/0552
31	TM 2017/0167	35	TM 2018/0558	36	TM 2018/0720	41	TM 2018/0553
31	TM 2018/0363	35	TM 2018/0559	37	TM 2018/0530	41	TM 2018/0554
31	TM 2018/0517	35	TM 2018/0586	38	TM 2017/1192	41	TM 2018/0720
32	TM 2017/0167	35	TM 2018/0720	38	TM 2018/0206	42	TM 2017/1192
32	TM 2018/0363	36	TM 2017/1192	38	TM 2018/0418	42	TM 2018/0418
32	TM 2018/0428	36	TM 2018/0418	38	TM 2018/0586	42	TM 2018/0428
32	TM 2018/0429	36	TM 2018/0517	39	TM 2017/1192	42	TM 2018/0530
32	TM 2018/0517	36	TM 2018/0532	41	TM 2015/0455	43	TM 2015/0139
33	TM 2018/0533	36	TM 2018/0534	41	TM 2017/1192	43	TM 2017/0167
34	TM 2018/0519	36	TM 2018/0535	41	TM 2018/0206	43	TM 2018/0517
34	TM 2018/0726	36	TM 2018/0536	41	TM 2018/0295	43	TM 2018/0522

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

(731)	(210)
ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ	МК/Т/ 2017/888
SHOP LATINO NETWORK S de R.L.de C.V.	МК/Т/ 2017/1088
Cainiao Smart Logistics Holding Limited	МК/Т/ 2017/1192
Друштво за угостителство и услуги ФИТНЕС ХАУС ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/167

Игор Николоски	МК/Т/ 2015/139
Џорџ Цветковски	МК/Т/ 2015/360
Друштво за трговија и услуги КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2015/455
Друштво за производство, трговија и услуги ВЕТЕРИНАР ДОО екпорт-импорт Гевгелија	МК/Т/ 2017/1256
Electrolux Home Care Products, Inc	МК/Т/ 2018/41
ТРД РАДИО КАНАЛ 77	МК/Т/ 2018/206
АТАВАУ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	МК/Т/ 2018/246
Друштво за продукција ФРАГМЕНТ ФИЛМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/295
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2018/363
Станчевска Кумева Лидија and Николовски Дејан	МК/Т/ 2018/370
Друштво за производство, трговија, услуги и посредништво ХОМАКС ЛТД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/397
Интернационален Картичен Систем АД Скопје	МК/Т/ 2018/418
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA	МК/Т/ 2018/424
Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/428
Љубиша Златевски	МК/Т/ 2018/429
Eurokarbon d.o.o.	МК/Т/ 2018/438
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/440
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/441
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/442
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/443
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/444
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/445
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/446
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/447
Матиќ Иван	МК/Т/ 2018/457
Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation	МК/Т/ 2018/459
CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED	МК/Т/ 2018/463
CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED	МК/Т/ 2018/464
Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation	МК/Т/ 2018/465
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/471
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/472
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/473
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/474
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/475
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/476
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/477
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/478
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/479
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/480
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/481
Muslim World League and Makkah Al Mukarramah Halal Co, Limited	МК/Т/ 2018/517
SANOFI PASTEUR EUROPE	МК/Т/ 2018/518
Rothmans of Pall Mall Limited	МК/Т/ 2018/519
Друштво за производство, трговија и услуги ТЕЛЕСЕТ МЕБЕЛ ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/520
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово	МК/Т/ 2018/521



Горан Года	МК/Т/ 2018/522
British American Tobacco (Brands) Limited,	МК/Т/ 2018/523
Друштво за услуги и трговија РОМА ТЕЏ ГАБИ ДООЕЛ Струга	МК/Т/ 2018/524
Катерина Трпковска	МК/Т/ 2018/525
Друштво за производство градежништво трговија и услуги РОЈАЛ Васе ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип	МК/Т/ 2018/530
Друштво за производство, трговија и услуги БИО ЕНЕРГО ЦЕНТАР доо увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2018/531
Шпаркасе Банка Македонија	МК/Т/ 2018/532
Горан Младеновски	МК/Т/ 2018/533
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/534
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/535
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/536
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/537
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/538
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/539
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/540
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/541
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/543
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/544
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/545
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/546
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/547
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/548
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/549
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/550
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/551
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/552
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/553
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/554
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп	МК/Т/ 2018/556
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп	МК/Т/ 2018/557
BINNI sh.p.k	МК/Т/ 2018/558
BINNI sh.p.k	МК/Т/ 2018/559
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/560
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/561
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/562
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2018/563
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	МК/Т/ 2018/564
GENZYME CORPORATION	МК/Т/ 2018/565
GENZYME CORPORATION	МК/Т/ 2018/566
GENZYME CORPORATION	МК/Т/ 2018/567
Друштво за трговија и услуги КУТИВО експорт-импорт ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/586
Climate Control Technologies PC	МК/Т/ 2018/703
DORCO CO., LTD., (Golim-Dong)	МК/Т/ 2018/704
Фондација НИКОЛА ЈАНЧЕВ Кавадарци	МК/Т/ 2018/720
Philip Morris Brands Srl	МК/Т/ 2018/726
Philip Morris Brands Srl	МК/Т/ 2018/727
Philip Morris Brands Srl	МК/Т/ 2018/728

Philip Morris Brands Srl	МК/Т/ 2018/729
Philip Morris Brands Srl	МК/Т/ 2018/730
Philip Morris Brands Srl	МК/Т/ 2018/731
Pharma Vision Europe LTD	МК/Т/ 2015/1302
Pharma Vision Europe LTD	МК/Т/ 2015/1303
Pharma Vision Europe LTD	МК/Т/ 2015/1304
Pharma Vision Europe LTD	МК/Т/ 2015/1305
Pharma Vision Europe LTD	МК/Т/ 2015/1306
NOVARTIS AG,	МК/Т/ 2015/1315



РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-SU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(111) **26444** (151) 13/08/2018
 (210) ТМ 2011/497 (220) 16/05/2011
 (181) 16/05/2021
 (450) 31/08/2018

(300)

(732) **Коктел Трејд**

с.Голема Речица, МК

(540)

JUPIK

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, замтеријали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење(готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени
 кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 16 хартија, картони и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјали, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба,

машини за пишување и канцелариски прибор(освен мебелот), материјали за пакување кои не се опфатени со другите класи, печатарски букви, клишиња
 кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени од другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце, стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 25 облека, чевли и капи
 кл. 28 игри и грачки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови(како мирудии), мирудии, мраз
 кл. 44 медицински услуги, ветеринарски услуги, гигиенска нега и нега на убавина на луѓето и животните, услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(111) **26461** (151) 23/08/2018
 (210) ТМ 2013/1115 (220) 19/11/2013
 (181) 19/11/2023
 (450) 31/08/2018

(300)

(732) **Николовски Игор**

ул.Богџе Вељаноски бр.15, Гостивар, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)

GUTE FRUCHTE

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови;
сирупи и други препарати за производство
на пијалоци

(111) **26462** (151) 23/08/2018
(210) ТМ 2013/1120 (220) 22/11/2013
(181) 22/11/2023
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Николовски Игор**

ул.Богѐ Вељаноски бр.15, Гостивар, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, жолта, бела, црвена,
портокалова

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалоци

(111) **26521** (151) 27/08/2018
(210) ТМ 2015/81 (220) 27/01/2015
(181) 27/01/2025
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **ЕЛЕКТРО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО**
експорт импорт Скопје

ул. Огњен Прица бр.41а, Скопје, МК

(740) БЕРИН ДОО Скопје

ул. Македонија бр 27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Alpha

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 фискални апарати (фискални каси)

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
производи, продажба на големо и мало,
услуги при увоз и извоз со фискални апарати,
фискални каси

кл. 37 монтажа, одржување и поправка на
фискални апарати (фискални каси)

(111) **26427** (151) 14/08/2018
(210) ТМ 2015/941 (220) 24/09/2015
(181) 24/09/2025
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Акционерско друштво за**
производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-
импорт АД Скопје

ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна, златна, бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци
 кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
 кл. 35 демонстрација на производи, ширење рекламен материјал

(111) **26426** (151) 14/08/2018
 (210) ТМ 2015/942 (220) 24/09/2015
 (181) 24/09/2025
 (450) 31/08/2018

(300)

(732) **Акционерско друштво за производство и промет на вино**
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје

ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) бела, црна
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 33 вино

(111) **26428** (151) 14/08/2018
 (210) ТМ 2015/942 (220) 24/09/2015
 (181) 24/09/2025
 (450) 31/08/2018

(300)

(732) **Акционерско друштво за производство и промет на вино**

ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје

ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) црна, бела, златна
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 33 вино

(111) **26422** (151) 14/08/2018
 (210) ТМ 2016/202 (220) 25/02/2016
 (181) 25/02/2026
 (450) 31/08/2018

(300)

(732) **NOVARTIS AG**

4002 BASEL, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

SCHIZOSTAR

(591)
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(111) **26425** (151) 14/08/2018
 (210) ТМ 2016/223 (220) 01/03/2016

(181) 01/03/2026

(450) 31/08/2018

(300) 86889990 28/01/2016 US

(732) **HP Hewlett Packard Group LLC, a Delaware limited liability company**
11445 Compaq Center Drive West, Houston, Texas, 77070, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутери, персонални компјутери, лаптоп компјутери, компјутерски бележници (notebook), десктоп компјутери, таблет компјутери, компјутерски хардвер, рачни компјутери, компјутерски периферни уреди, имено компјутерско глумче, компјутерски дисплеј екран, мобилни телефони, паметни (smart) телефони, фаблети
 кл. 35 услуги на онлајн малопродажни продавници за компјутери, таблет компјутери, компјутерски хардвер, и компјутерски периферни делови; услуги на мобилни малопродажни продавници за компјутери, таблет компјутери, компјутерски хардвер, и периферни делови; обезбедување вебсајт со онлајн место за продажба за

продавачи и купувачи на компјутерски стоки и услуги

(111) **26477**

(151) 17/08/2018

(210) ТМ 2016/625

(220) 21/06/2016

(181) 21/06/2026

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ**

ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, МК

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
 ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
 (540)



SPEKTAR SYRUP Blueberry

(591)

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

(111) **26445**

(151) 14/08/2018

(210) ТМ 2016/952

(220) 06/10/2016

(181) 06/10/2026

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Хорти Експерт - Урбан Груп**
Бул. Партизански Одреди бр. 155-1
мезанин 3, Карпош, Скопје, МК
 (540)



(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 малопродажба (презентација на стоки преку комуникациски медиуми за малопродаба)
кл. 37 градежни работи (надзор на градежни работи)
кл. 39 складирање стоки, цвеќе (испорака на цвеќе)
кл. 42 архитектура, внатрешно уредување, инженерство
кл. 44 аранж. цвеќе, градинарство (пејсажно градинарство, дизајнирање пејсажи, пејсажно градинарство, хортикултура, услуги на расадници и уништување на штетници за земјоделството, хортикултурата и шумарството)

(111) **26446** (151) 14/08/2018
(210) ТМ 2016/977 (220) 13/10/2016
(181) 13/10/2026
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Сојуз на стопански комори на Македонија**
бул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 1, 1000, Скопје, МК
(540)



ГРАДЕЖНА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА (во изглед)

(591) кафена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги; подготвување на настава; забава; спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер, правни услуги
кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците, безбедни услови за заштита на имот и лица

(111) **26509** (151) 27/08/2018
(210) ТМ 2016/1222 (220) 19/12/2016
(181) 19/12/2026
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги ОЛИВЕС 1976 увоз-извоз ДООЕЛ Скопје**
бул. Партизански Одреди бр. 91, Скопје, МК
(740)

(540)



(591) црна, зелена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци



(111) **26510** (151) 27/08/2018

(210) ТМ 2016/1228 (220) 19/12/2016

(181) 19/12/2026

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA, a corporation organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of 33-8, Shiba 5-Chome, Minato-ku, Tokyo, JP**
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

ECLIPSE CROSS

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили, делови за овтомобили и опрема

(111) **26507** (151) 27/08/2018

(210) ТМ 2016/1238 (220) 21/12/2016

(181) 21/12/2026

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Друштво за управување со пакување и отпад од пакување Пакомак ДОО Скопје**
 бул. Партизански одреди - Porta Влае - блок 4, Карпош, Скопје, МК
 (740)

(540)



(591) бела, светло и темно зелена и сива

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 40 обработка на материјали

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **26506** (151) 27/08/2018

(210) ТМ 2016/1239 (220) 21/12/2016

(181) 21/12/2026

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Друштво за управување со пакување и отпад од пакување Пакомак ДОО Скопје**
 бул. Партизански одреди - Porta Влае - блок 4, Карпош, Скопје, МК
 (740)

(540)



(591) бела, светло и темно зелена и сива

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски

работи
кл. 40 обработка на материјали
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување

(111) **26470** (151) 15/08/2018
(210) ТМ 2017/60 (220) 25/01/2017
(181) 25/01/2027
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Piquante Brands International (Pty) Ltd.**

Block F, Knightsbridge Manor, 33 Sloane Street, Bryanston, ZA

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)



(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти
од месо; пастеризирани, сушени и зготвени
овошки и зеленчуци; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
јадливи масла и масти; пастеризиран грав;
чадено месо; сирење; пастеризирано
сирење; пастеризирано овошје; варено
овошје; желе од овошје; овошна каша; кора
од овошје; чипс од овошје; грицки врз база на
овошје; смрзнато овошје; конзервирано
овошје; пастеризиран лук; корнишони; желеа
за храна; нискомастен чипс од компири;

мармалад; пастеризирани печурки;
маслиново масло за храна; пастеризирани
маслинки; пастеризиран кромид;
пастеризирани круши; туршија; кисели
краставички; чипс од компири; колбаси; супи;
доматно пире; зеленчукови сокови за
готвење; пастеризирани зеленчуци; зготвени
зеленчуци; сушени зеленчуци; конзервирани
зеленчуци

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, вештачко кафе, брашно и подготовки од
житарки, леб, колачи и слатки, сладоледи;
мед, меласа; квасец, прашок за печиво; сол,
сенф; оцет, сосови; зачини; мраз;
ароматични подготовки за храна; индиски
сосови; пастеризирани билки од градина;
сосови; готварска сол; крекери; преливи за
салата; аромати различни од етерични
масла; кечап; овошно пире; маринади; сос за
тестенини; толчник за месо за домашна
употреба; пипер; песто; малицано; сосови;
зачини; тако; доматиен сос; тортиљи

(111) **26516** (151) 23/08/2018
(210) ТМ 2017/102 (220) 08/02/2017
(181) 08/02/2027
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Друштво за трговија со нафта и
нафтени деривати, транспорт и услуги
ТВИНС ПЕТРОЛЕУМ ДОО с. Негорци,
Гевгелија**

**Мирко Делев бр.90 Негорци Гевгелија,
Гевгелија, МК**

(740) Јела Бошковиќ Огњаноска, адвокат
Црвена Вода 7/1-12 п.фах 490 Скопје, 1000,
Скопје

(540)



(591) сина, жолта, зелена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката и фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи за калење и заварување; хемиски материи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; лепливи материи што се користат во индустријата

кл. 4 индустриски масла и масти; мазива; соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување; горива (вклучително и течни горива за мотори) и материи за осветлување; свеќи и фитили за осветлување

кл. 9 мерни инструменти за бензин

кл. 37 поправки; инсталациски услуги

кл. 39 транспортни услуги со нафта и нафтени деривати

(111) **26453** (151) 23/08/2018

(210) ТМ 2017/115 (220) 10/02/2017

(181) 10/02/2027

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Biscuit and Food Products****Manufacturing Company E. J.****PAPADOPOULOS S.A.**

26 Petrou Ralli Avenue, 11810, Tavros, , Athens, GR

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)



(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 алва;алги [додатоци во исхраната];анасон;анасоново семе;ароматични градинарски тревки, конзервирани ароматични подготовки за исхрана;ароми за колач, со исклучок на есенцијални масла;ароми за пијалаци, со исклучок на есенцијални масла;ароми на кафе [ароми];ароми, со исклучок на есенцијални масла;бадеми (пире од бадеми);бадемови слатки [тестенини];бакардан;бибер;биена павлака (средства за стврднување биена павлака);бикарбонат на сода за готвење [сода бикарбона];бисквити;бисквити петит-бер;божикни елки (слатки за украсување божикни елки);бонбони;бонбони (пеперминт бонбони);брашно за исхрана*;брашно од грав;брашно од јачмен;брашно од компири за исхрана;брашно од синап;брашно од соја;брашно од тапиока за исхрана;ванила [арома];ванила [замена за ванила];варена пченка;вафли;вермичели [вид тенки, долги тестенини];вода (морска вода) за готвење;врзивни средства за колбаси;гликоза за исхрана;глутен за исхрана;гриз;гуми за жвакање што не се за медицинска употреба;двопек;десерт со мраз, овошен сок и шеќер;додатоци на јадења;доматен сос;ѓумбир (леб со ѓумбир);ѓумбир [мирудифа];екстракти од слад за исхрана;есенции за исхрана, со исклучок на етерични есенции и есенцијални масла;желеа (овошни желеа) [слаткарски производи];жита (мали парчиња храна од жита);замена за кафе;замени за кафе (растителни подготовки како замени за кафе);замрзнат јогурт [вид сладолед];засладувачи (природни засладувачи);зачини;земички;златен сируп [сируп од меласа];излупено жито за

исхрана;исхрана (есенции за исхрана), со исклучок на етерични есенции и есенцијални масла;јачмен (дробен јачмен);јачмен (лупен јачмен);јогурт (замрзнат јогурт) [вид сладолед];какао;какао (пијалаци што се на основа на какао);капар [мирудија];карамели [бонбони];каранфилче [мирудија];кари [мирудија];кафе;кафе (замена за кафе);кафе (непржено кафе);кафе (пијалаци што се на основа на кафе);каша од брашно, со млеко, за исхрана квасец *,квасец во форма на таблета што не е за медицинска употреба;квасец за тесто;кечеп [сос];колач;колач (ароми за колач, со исклучок на есенцијални масла);колач (прашок за колач);колач (тесто за колач);колач (украси за колач) што се за јадење;колач (украси за колач) што се за јадење;колач од ориз;колачиња;колачиња од слад;конзервирање храна (сол за конзервирање храна);крекери;крем пудинг;кристализиран шеќер за исхрана;куркума [азиско тропско растение што се користи за мирудија и бојосување];кускус [гриз-јадење од Северна Африка];леб;леб без квасец;леб со ѓумбир;лебни трошки [презла];леден чај;ликорис [слаткарски производи];лупен јачмен;лупен овес;маја [квасец];мајонез;макарони;мали кифли [печива];мали парчиња храна од жита;мали парчиња храна од ориз;малтоза;марципан;матичен млеч за човечка исхрана што не е за медицинска употреба;мед;меласа за исхрана;мелничарски производи;месо (пити со месо);месо (сафт од печено месо);мирудии;мирудии за смекнување месо, за употреба во домаќинствата;мирудија направена од пименто;морска вода за готвење;мраз за освежување;мраз, природен и вештачки;мусли;мушкатов орев;нане за слаткарски преизводи;овес (дробен


овес);овес (лупен овес);овесни снегулки;овесно брашно;овошни желеа [слаткарски производи];ориз;ориз (колач од ориз);ориз (мали парчиња храна од ориз);оцет;палачинки;панцероти;пастили [слаткарски производи];пеперминт бонбони;пивски оцет;пијалаци (ароми за пијалаци, со исклучок на есенцијални масла);пијалаци од какао со млеко;пијалаци од кафе со млеко;пијалаци што се на основа на какао;пијалаци што се на основа на кафе;пијалаци што се на основа на чај;пијалаци што се на основа на чоколадо;пипер [мирудии];пире од бадеми;пити;пити со јајца, сирење и сланина;сосови (како мирудии);пити со месо;пици;подготовки од жита;пиранини;прашок за колач;прашок за печење;прашоци за сладоледи;преливи за салати;производи од какао;производи од тесто;пролетни ролати;прополис за исхрана на луѓето;пудинзи;пуканки;пченично брашно;пченка, мелена;пченка, печена;пченкарни снегулки;пченкарно брашно;равиоли;растителни подготовки како замени за кафе;резанки од тесто;релиш сосови [додатоци за исхрана];саго [нишесте од сагова палма];салати (преливи за салати);сафт од печено месо;сендвичи;сенф;скроб за храна;слад за човечка исхрана;сладолед;сладолед (прашок за сладолед);сладолед (средства за спојување смесиза сладоледи);слаткарски производи;слаткарски производи од кикиритки;слатки;слатки за украсување божикни елки;слатки од бадем;снегулки (овесни снегулки);снегулки (пченкарни снегулки);сода бикарбона [бикарбонат на сода за готвење];сол;сенф;соја-сос;сол за готвење;сол за конзервирање храна;сол од целер;сорбет [ладен овошен десерт];сос (доматен сос);сосови [додатоци на храна];состојки за згуснување при



готвење;средства за спојување смеси за
сладоледи;средства за стврднување биена
павлака;стапчиња од ликорис [слаткарски
производи];суши [јапонско јадење];табуле
(вид ориентално јадење од пченица);такос
[мексиканско
јадење];тапиока;тестенини;тестенини за
исхрана;тесто за колач;тесто од соја
[производи за исхрана];торти;тортиљи;фиде
[тестенини];фондани [слаткарски
производи];храна од овес;цикорија [замена
за кафе];цимет [мирудија];чаеви,
немедицински;чај;чај (леден чај);чај
(пијалаци што се на основа на чај);чајни
колачиња;чипс [производи од
житарици];чоколадни пијалаци со
млеко;чоколадо;чоколадо (пијалаци што се
на основана чоколадо);шатни [туршија од
овошје, лути индиски мирудии и
шеќер];шафран [мирудии];шербети [прашок
за освежителен пијалак];шеќер *;шоу-шоу
[мирудија];шпагети

(111) **26460** (151) 23/08/2018
(210) ТМ 2017/133 (220) 17/02/2017
(181) 17/02/2027
(450) 31/08/2018

(300)
(732) **ДППУ Корал ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје**
**бул. 12-та Македонска Бригада бр. 81 а,
Скопје, МК**
(540)



(591) портокалова и сина

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 бои, лакови
кл. 19 градежни материјали, малтери

(111) **26529** (151) 24/08/2018
(210) ТМ 2017/257 (220) 06/03/2017
(181) 06/03/2027
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Рамуш Исени**
ул. 21 бр.12, Сингелик, 1000, Скопје, МК
(740)

(540)

HAMZA DONER

(591) црвена и сива

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо;месни преработки
кл. 30 брашно и производи од жито, леб,
производи од тесто
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци

(111) **26447** (151) 10/08/2018
(210) ТМ 2017/393 (220) 04/04/2017
(181) 04/04/2027
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Државен завод за статистика**
ул. Даме Груев 4, Скопје, МК
(540)



(591) жолта,

сина, сива, бела и црна

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 научно истражување, статистика

(111) **26488** (151) 27/08/2018
(210) ТМ 2017/571 (220) 01/06/2017
(181) 01/06/2027
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Минекс Груп ДООЕЛ**
ул. Булевар Гоце Делчев бр. 11/ТЦ
Мавровка - сут. лок 11, Скопје, МК
(540)



(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 вафли (наполитанки)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со вафли (наполитанки)

(111) **26486** (151) 27/08/2018
(210) ТМ 2017/572 (220) 01/06/2017
(181) 01/06/2027
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Минекс Груп ДООЕЛ**
ул. Булевар Гоце Делчев бр. 11/ТЦ
Мавровка - сут. лок 11, Скопје, МК
(540)



(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалок

(111) **26485** (151) 27/08/2018
(210) ТМ 2017/573 (220) 01/06/2017
(181) 01/06/2027
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Минекс Груп ДООЕЛ**
ул. Булевар Гоце Делчев бр. 11/ТЦ
Мавровка - сут. лок 11, Скопје, МК
(540)



(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кондиторски производи (бисквити)

(111) **26505** (151) 27/08/2018
(210) ТМ 2017/600 (220) 09/06/2017
(181) 09/06/2027
(450) 31/08/2018

(300) 016412173 28/02/2017 ЕМ



**(732) Procter & Gamble Business Services
Canada Company**

**Suite 800, 1959 Upper Water Street, P.O. Box
997, Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, CA**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за нега на забите; препарати за орална хигиена; препарати за чистење на забите; пасти за заби; лосиони за чистење на забите; препарати за чистење забни протези; препарати за испирање на устата; не-медицински препарати за плакнење на устата; не-медицински спрејови за уста; освежувачи за здивот; ленти за освежување на здивот; спрејови за грло (не-медицински); гелови за белење на забите; ленти за белење на забите импрегнирани со препарати за белење на забите (козметика); препарати за полирање на забите; препарати за полирање на забни протези; пудра за заби; навлажнета пудра за заби; таблети за лична употреба што откриваат и покажуваат каменец на забите кл. 21 четки за заби; рачни четки за заби; електрични четки за заби; глави за електрични четки за заби; материјали за правење четки; артикли за чистење на забите; конец за заби; стапчиња за заби за лична употреба; чепкалки за заби; држачи за чепкалки за заби; четки за заби; држачи за четки за заби; футроли за четки за заби;

контејнери за препарати за нега на забите; комплекти за орална нега што се состојат од четки за заби и конец; кутии за држење вештачки заби; четки за забни протези; средства за чистење забни протези; интердентални четки за чистење на забите; апарати на вода за чистење заби и непца; ултасонични уреди за чистење забни протези

(111) **26515** (151) 27/08/2018

(210) ТМ 2017/634 (220) 20/06/2017

(181) 20/06/2027

(450) 31/08/2018

(300)

(732) Тони Костов

ул. Козара бр. 42/3-19, Скопје, МК

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје

(540)



Personal Concierge

Your Lifestyle Management Partner

Personal Concierge (во изглед)

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 45 лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **26443** (151) 17/08/2018

(210) ТМ 2017/740 (220) 21/07/2017

(181) 21/07/2027

(450) 31/08/2018

(300)

(732) СУН АНД СТАРС експорт-импорт

ДОО Тетово

ул. Гостиварска бр. 37, Тетово, МК

(740) Авни Таќи СУН АНД СТАРС експорт-

импорт ДОО Тетово

ул. Гостиварска бр. 37, Тетово
(540)

SCARDICA

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 води за пиење [пијалаци]; вода
(минерална вода); води за маса
кл. 39 дистрибуирање вода; снабдување со
вода
кл. 40 преработка на вода

(111) **26442** (151) 17/08/2018
(210) ТМ 2017/741 (220) 21/07/2017
(181) 21/07/2027
(450) 31/08/2018

(300)
(732) **СУН АНД СТАРС експорт-импорт
ДОО Тетово**
ул. Гостиварска бр. 37, Тетово, МК
(740) Авни Таќи СУН АНД СТАРС експорт-
импорт ДОО Тетово
ул. Гостиварска бр. 37, Тетово
(540)

ALEXANDRICA

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 води за пиење [пијалаци]; вода
(минерална вода); води за маса
кл. 39 дистрибуирање вода; снабдување со
вода
кл. 40 преработка на вода

(111) **26441** (151) 17/08/2018
(210) ТМ 2017/742 (220) 21/07/2017
(181) 21/07/2027
(450) 31/08/2018


(300)
(732) **СУН АНД СТАРС експорт-импорт
ДОО Тетово**
ул. Гостиварска бр. 37, Тетово, МК
(740) Авни Таќи СУН АНД СТАРС експорт-
импорт ДОО Тетово
ул. Гостиварска бр. 37, Тетово
(540)



(591) сина и бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 води за пиење [пијалаци]; вода
(минерална вода); води за маса
кл. 39 дистрибуирање вода; снабдување со
вода
кл. 40 преработка на вода

(111) **26440** (151) 17/08/2018
(210) ТМ 2017/743 (220) 21/07/2017
(181) 21/07/2027
(450) 31/08/2018

(300)
(732) **СУН АНД СТАРС експорт-импорт
ДОО Тетово**
ул. Гостиварска 37, Тетово, МК
(740) Авни Таќи СУН АНД СТАРС експорт-
импорт ДОО Тетово
ул. Гостиварска бр. 37, Тетово
(540)



(591) сина, зелена и бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 води за пиење [пијалоци]; вода (минерална вода); води за маса;
 кл. 39 дистрибуирање вода; снабдување со вода

кл. 40 преработка на вода

(111) **26487** (151) 23/08/2018

(210) ТМ 2017/818 (220) 17/08/2017

(181) 17/08/2027

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Трговско друштво за монтажа и одржување на електрични инсталации и електроенергетски постројки услуги и трговија ЕЛЕКТРОИНВЕСТ Александар ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Мара Междуречка 37А, Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при трговија на големо и мало со: ниско, средно и високонапонска опрема, заштитна опрема, резервни делови и репроматеријали; изнајмување наменски возила

кл. 37 поправки; инсталациски услуги; монтажа и одржување на електрични инсталации и електроенергетски постројки; ремонт на трансформатори; сервис на трансформатори

кл. 39 изнајмување возила

(111) **26483** (151) 27/08/2018

(210) ТМ 2017/947 (220) 05/10/2017

(181) 05/10/2027

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Друштво за едукација и консалтинг ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЕМАЧИ И МЕНАџЕРИ-ЦЕЕД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје**

ул.Загребска бр. 28Б/2-1, Скопје, МК

(740) **ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА**

ГРОЗДАНОВСКА

бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и сива

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; бизнис (помош во водењето бизнис); бизнис информации; бизнис консултирање (професионално бизнис

консултирање); консултации за раководење со персонал; консултирање (професионално бизнис консултирање); помош во водењето бизнис; советување за бизнис работење и организација

кл. 41 академии [образование]; конференции (организирање и водење конференции; насочување (професионално насочување) [совети во врска со образованието и оспособувањето]; објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови; образование (информирање за образование); образовни услуги; обука (практична обука) [демонстрирање]; он-лајн публикување електронски книги и списанија; организирање и водење конференции; организирање и водење работилници [обука]; организирање и водење семинари; практична обука [демонстрирање]; професионално насочување [совети во врска со образованието и оспособувањето]; работилници (организирање и водење работилници) [обука]; семинари (организирање и водење семинари); симпозиуми (организирање и водење симпозиуми)

кл. 42 истражување и развој за други

(111) **26489** (151) 27/08/2018
(210) ТМ 2017/948 (220) 05/10/2017
(181) 05/10/2027
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Фондација Центар за развој на претприемачи и менаџери-ЦЕЕД**
Македонија Скопје

ул.Загребска бр. 28Б/2-1, Скопје, МК

(740) **ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА**

ГРОЗДАНОВСКА

бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје

(540)



(591) сина и сива

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; бизнис (помош во водењето бизнис); бизнис информации; бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); консултации за раководење со персонал; консултирање (професионално бизнис консултирање); помош во водењето бизнис; советување за бизнис работење и организација

кл. 41 академии [образование]; конференции (организирање и водење конференции; насочување (професионално насочување) [совети во врска со образованието и оспособувањето]; објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови; образование (информирање за образование); образовни услуги; обука (практична обука) [демонстрирање]; он-лајн публикување електронски книги и списанија; организирање и водење конференции; организирање и водење работилници [обука]; организирање и водење семинари; практична обука [демонстрирање]; професионално насочување [совети во врска со образованието и оспособувањето]; работилници (организирање и водење работилници) [обука]; семинари (организирање и водење семинари); симпозиуми (организирање и водење симпозиуми)

кл. 42 истражување и развој за други

(111) **26439** (151) 27/08/2018
 (210) ТМ 2017/1039 (220) 27/10/2017
 (181) 27/10/2027
 (450) 31/08/2018

(300)

(732) **Трговец поединец Виолета Ставре
 Меновиќ ТП БИЛА М производство на леб,
 печива и слатки во свежа состојба -
 Скопје**

ул.Исаја Мажовски бр. 36-1/14, Скопје, МК

(740) **МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА
 ДОО**

бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)

КРОФНИТЕ ОД ХРОМ

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30

крофни

кл. 35 услуги при продажба на големо и
 мало со крофни

кл. 43 самопослужување/ресторани со
 самопослужување/служење храна и пијалаци

(111) **26471** (151) 23/08/2018

(210) ТМ 2017/1056 (220) 01/11/2017

(181) 01/11/2027

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **SHOP LATINO NETWORK S DE R.L.DE
 C.V.**

**Antiguo Camino Marroquin num.07, Col
 Barrio del Obraje, 37729 Guanajuato , MX**

(740) **КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ**

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(540)



(591) сива, црна

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 машини за вежбање

(111) **26468** (151) 23/08/2018

(210) ТМ 2017/1057 (220) 01/11/2017

(181) 01/11/2027

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **SHOP LATINO NETWORK S DE R.L.DE
 C.V.**

**Antiguo Camino Marroquin num.07, Col
 Barrio del Obraje, 37729 Guanajuato , MX**

(740) **КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ**

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(540)



(591) сина, црна

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 перници за кревет; перници за
 душеци; душеци; перници

кл. 24 кебиња за кревет; чаршафи за кревет;
 драпери за кревет; комфортери; јоргани;
 покривки за душек; покривки за перници;
 навлаки за перници; прекривки за кревет

(111) **26451** (151) 14/08/2018

(210) ТМ 2017/1085 (220) 10/11/2017

(181) 10/11/2027

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Brand Management Group Ltd**
**Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town
Tortola, VI**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена и златна

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно и производи од жита

(111) **26499**

(151) 27/08/2018

(210) ТМ 2017/1137 (220) 24/11/2017

(181) 24/11/2027

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Јулијана Велевска**
ул. „Гаврил Лесновски“ бр.13, Скопје, МК

(740) **ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ**

ул. Иво Лола Рибар бр.59/2/2

(540)



(591) бела, црвена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности

(111) **26482**

(151) 16/08/2018

(210) ТМ 2017/1168 (220) 05/12/2017

(181) 05/12/2027

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Приватна здравствена установа**
Градска аптека КОЧАНИ п.о. Кочани
ул. "Кеј на раволуцијата" бр. 3, Кочани, МК

(740)

(540)


Твоја + АПТЕКА (во изглед)

(591) бела, црна и зелена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со фармацевтски производи

(111) **26503**

(151) 27/08/2018

(210) ТМ 2017/1169 (220) 05/12/2017

(181) 05/12/2027

(450) 31/08/2018

(300)



(732) Друштво за производство, трговија
и услуги КАФЕ ИДЕАЛЕ ДОО увоз-извоз
ул. Борис Крајгер бр. 2, Штип, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) темно сина

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30

кафе

кл. 35 рекламирање во врска со кафе;
водење на работење во врска со кафе;
управување со работата во врска со кафе
кл. 39 транспортни услуги во врска со кафе;
пакување и складирање на кафе

(111) 26500 (151) 27/08/2018

(210) ТМ 2017/1170 (220) 05/12/2017

(181) 05/12/2027

(450) 31/08/2018

(300)

(732) MEGA DISPOSABLES S.A.

148, Dekelias street, 13678 Aharnes, GR

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) сина и бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 Пелени за инконтиненција; Гаќи,
впивачки, за инконтиненција; Санитарни
влошки; Санитарни гаќи; Санитарни тампони;
Санитарни марамчиња и секојдневни
влошки; Санитарни пешкири
кл. 10 Подлоги за кревет за инконтиненција

(111) 26504 (151) 27/08/2018

(210) ТМ 2017/1173 (220) 06/12/2017

(181) 06/12/2027

(450) 31/08/2018

(300)

(732) Amazon Europe Core S.à.r.l.

5, Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, LU

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ALEXA

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 направи за контрола на автоматизација
на домот; безжични комуникациски направи
за пренос на звук, податоци или слики;
направи за пренос и прием на звук и
податоци; самостојни информациона
направи со гласовна контрола; самостојни
направи како персонални асистенти со
гласовна контрола кои интегрираат услуги
кои се обезбедуваат преку апликации;
звучници со гласовна контрола; научни,
наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички апарати и
инструменти, апарати и инструменти за
мерење тежина, мерење, сигнализирање,
проверка (контрола), апарати
и инструменти за спасување и обучување;
апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слика; машини за
сметање; опрема за обработка на
информации; компјутери; апарати и

инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; магнетни носачи на податоци; дискови за снимање; компакт дискови, ДВДа, и останати дигитални медиуми за снимање; механизми за апаратите што се активираат со жетони; компјутерски софтвер; преносни електронски направи за прием, пренос и читање текст, слики и звук преку безжичен Интернет пристап; далечински управувачи за направи за снимање; далечински управувачи; далечински управувачи за далечинско следење и контрола на функцијата и статусот на други електрични, електронски, и механички направи или системи; компјутерски екрани на допир; дигитални аудио плеери; аудио рекордери; дигитални видео плеери; преносни апарати за снимање, пренос и репродукција на музика, слики, и видео; електронски апарати и инструменти за обука и учење; камери; дигитални камери; софтвер за препраќање на пораки; компјутерски хардвер и софтвер за обработка, репродукција, синхронизација, снимање, организирање, симнување, прикачување, стриминг, примање, пуштање и гледање на телевизиски шоуа, филмови, текст, слики, дигитални медиуми, мултимеиа, звук, слика и податочни фајлови; компјутерски софтвер за пристап, надгледување, следење, пребарување, чување, делење на информации на теми од генерален интерес; компјутерски софтвер, и периферни направи за персонализирано интерактивно телевизиско (ТВ) програмирање; компјутерски софтвер, и периферни направи за користење при прикажување и манипулирање со визуелни медиуми, графички слики, текст, фотографии, илустрации, дигитална анимација, видео клипови, филмски снимки и

аудио податоци, како и за користење за социјално вмрежување; компјутерски програми за влез, работа и пребарување на онлајн бази со податоци; компјутерски хардвер и софтвер за обезбедување интегрирана телефонска комуникација со компјутеризирани глобални информациона мрежи; компјутерски софтвер кој се користи за контрола на самостојни направи за информации и персонални асистенти со гласовна контрола; компјутерски софтвер кој се користи во врска со услуги за претплата на дигитални содржини, обезбедување платформи за пребарување кои им овозможуваат на корисниците да побараат и да добијат содржини од дигитални медиуми; компјутерски софтвер за креирање, творење, дистрибуирање, симнување, пренос, примање, пуштање, форматирање, уредување, вадење, кодирање, декодирање, конвертирање, прикажување, чување и организирање текст, визуелни дела, аудио дела, аудиовизуелни дела, литературни дела, податоци, фајлови, документи и електронски дела и мултимедијални содржини; компјутерски софтвер кој овозможува содржини, текст, визуелни дела, аудио дела, аудиовизуелни дела, литературни дела, податоци, документи и електронски дела да бидат симнувани на, и да им се пристапува на компјутер или други преносни електронски направи за широка потрошувачка; компјутерски софтвер за пренос, делење, примање, симнување, стриминг, прикажување и пренос на содржини, текст, визуелни дела, аудио дела, аудиовизуелни дела, литературни дела, податоци, фајлови, документи и електронски дела преку преносни електронски направи и компјутери и глобални компјутерски и комуникациски мрежи; персонални стерео звучници; микрофони; софтвер за препознавање на карактери; софтвер за



препознавање на глас; софтвер за електронска пошта и пораки; компјутерски софтвер за форматирање и конвертирање на содржини, текст, визуелни дела, аудио дела, аудиовизуелни дела, литературни дела, податоци, фајлови, документи и електронски дела во форма компатибилна со преносни електронски направи и компјутери; компјутерски софтвер за управување со лични информации, и за пристап, работа, и пребарување на аудио и мултимедијални содржини, игри, и софтверски апликации; софтвер за звучни команди и препознавање на звук, софтвер за преточување на говор во текст, и софтверски апликации кои се активираат со звук; софтвер за симнување во вид на мобилни апликации за компјутери или други преносни електронски направи за широка потрошувачка; компјутерски софтвер во областите пренос и приказ на текст, слики и звук

кл. 35 рекламирање; услуги на рекламирање и маркетинг, имено, промовирање на стоки и услуги од други; услуги на одработување на нарачано, имено, услуги поврзани со примање нарачки и обработка; обезбедување информации за производи со цел помагање при избор на стока за широка потрошувачка за задоволување на потребите на потрошувачот; обезбедување услуги за оптимизација на машини за пребарување; услуги за споредување при пазарење имено, промовирање на стоки и услуги од други; компјутеризирана база на податоци и управување со фајлови; креирање индекси со информации, страници и други извори достапни на глобални компјутерски мрежи и други електронски и комуникациски мрежи за други; обезбедување информации за потрошувачи со цел селектирање на стоката за широка потрошувачка да биде во согласност со спецификацијата и потребите на потрошувачот; пазарни информации и

совети за потрошувачи, имено, обезбедување можности за корисниците на Интернет да постираат вреднувања, евалуации и препораки за широк дијапазон на стоки за широка потрошувачка; услуги на онлајн малопродажни продавници со широка понуда на стоки за широка потрошувачка од други; услуги на продавници на мало со широка понуда на стоки за широка потрошувачка од други; услуги на продавници на мало и онлајн услуги на малопродажба во врска со книги, електроника за широка потрошувачка, храна, вино и пијалоци, кујнски производи, производи за чистење, садови за готвење, покуќнина, облека, производи за лична нега, производи за животни, спротска опрема, опрема за кампување, играчки, накит, цвеќиња, обувки и капи; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; обезбедување именици со телефонски броеви, бизнис адреси, адреси за електронска пошта, страници од мрежа, адреси и телефонски броеви од луѓе, места и организации

кл. 41 обезбедување информации поврзани со забава; објавување на периодични изданија; обезбедување онлајн електронски публикации (кои не може да се симнуваат); објавување на електронски книги, журнари; објавување на материјали на магнетни или оптички податочни медиуми; објавување на музика онлајн; обезбедување онлајн информации во областа на забавата; обезбедување предходно снимена музика и подкасти кои не може да се симнуваат; обезбедување едукативни и забавни информации, вести, и коментари во областа на актуелните настани, забава, културни настани, вести, спорт, забава, бизнис и финансии, политика и влада, здравје и физичка припрема, време, наука и технологија, патување, уметност и

литература, животен стил и личен развој, земјени возила и транспорт за пренос, образование и развој на деца, недвижности, мода и дизајн, рецепти, состојки и готвење, декорирање на домот, музика и кино, историја, медицина, право и обезбедување образовни и забавни информации за потрошувачки права; обезбедување веб страни со информации, звук, публикации сите поврзани со забава; обезбедување вести и информации во областа на забавата поврзани со информации, натпревари, текст, звук, публикации сите поврзани со забава; советување во областа на забавата и забавната индустрија; обезбедување информации за забава, филмови и телевизиски шоуа преку социјални мрежи; дистрибуција на радио забава и интерактивно рекламирање; услуги на забавни информации, имено, обезбедување можности за размена на информации и разговори во врска со широк дијапазон на теми преку настани во живо и информации преку пошта; обезбедување информации, мислења и персонализирани препораки во областа на забавата преку глобални комуникациски мрежи; обезбедување информации и коментари во областа на забавата или образованието преку глобални комуникациски мрежи, имено, информации од областа на музиката, книгите, филмовите, снимени содржини, игри, играчки, спортска опрема, електроника, мултимедијални содржини, и други стоки за домаќинството и стоки за широка потрошувачка; услуги на забава, имено, обезбедување онлајн предходно снимени звучни програми во областа на музиката, книгите, филмовите, содржини, игри, играчки, спортска опрема, електроника, мултимедијални содржини, и други стоки за домаќинството и стоки за широка потрошувачка; услуги на забава, имено, обезбедување онлајн мислења,

вреднувања и препораки за музика, книги, филмови, снимени содржини, игри, играчки, спортска опрема, електроника, мултимедијални презентации, и други стоки за домаќинството и стоки за широка потрошувачка; услуги на забава, имено, обезбедување делови од предходно снимени звучни дела преку Интернет; издавање на книги, магацини, публикации, литературни дела, звучни дела, и аудиовизуелни дела; обезбедување предходно снимени звучни, визуелни и аудиовизуелни дела кои не може да се симнуваат преку безжични мрежи; обезбедување онлајн компјутерски игри и онлајн интерактивни приказни; обезбедување информации, вести, натписи и коментари во областа на образованието и образовните институции; образовни услуги во име на насоки за училници и онлајн учење на далечина на теми за актуелни настани, образование, историја, јазик, либерални уметности, математика, бизнис, наука, хоби, технологија, култура, спорт, уметност, психологија, и филозофија; услуги на интерактивно образование во вид на компјутерски базирани и компјутерски потпомогнати насоки за теми од актуелни настани, образование, историја, јазик, либерални уметности, литература, математика, бизнис, наука, хоби, технологија, култура, спорт, уметност, психологија, и филозофија; образовни и услуги на забава во вид на подкасти, вебкасти, и продолжителни програми со вести и коментари во областа на музиката, звучните дела, книгите, театарот, литературните дела, спортски настани, рекреативни активности, активности во слободно време, турнири, уметност, танц, мјузикли, изложби, спортски тренинзи, клубови, радио, комедија, натпревари, визуелни дела, игри, играње, фестивали, музеи, паркови, културни настани, концерти, издавање, анимација,



актуелни настани, мода, и мултимедијални презентации достапни преку Интернет или други компјутерски комуникациски мрежи; продукција на радио програми; радио забава; услуги на студија за снимање; обезбедување онлајн информации поврзани со компјутерски игри и компјутерски подобрувања за игри; обезбедување онлајн бази со податоци со забавни содржини кои може да се пребаруваат онлајн со музика и други дигитални текстови кои не може да се симнуваат, звучни фајлови со книги, магазини, вести и информации; обезбедување на услуги на информирање, советување и помош поврзани со горенаведеното

кл. 42 обезбедување на машини за пребарување; компјутерски услуги, имено, хостирање на оперативни системи и компјутерски апликации од далечина; хостирање на оперативни системи и компјутерски апликации преку Интернет; компјутерско програмирање; консултантски услуги поврзани со управување со мултимедијални апликации, презентации и контрола; хардвер, софтвер и дизајн на компјутерски системи; уредување, освежување на информации, одржување и услуги за поддршка за софтвер и компјутерски системи; компјутерски услуги поврзани со управување на мултимедијални апликации, презентација и контрола, истражување, управување со бази со податоци, управување со помошни средства и аутсорсирање; компјутерски услуги, имено, хостирање онлајн бази со податоци со широк спектар на информации од генерален интерес преку Интернет; компјутерски услуги, имено, обезбедување на машини за пребарување за добивање информации од генерален интерес; хостирање интерактивна база на податоци за пренос на пораки помеѓу корисници на компјутери и претплатници;

хостирање интерактивна база на податоци за пренос на податоци помеѓу корисници на компјутери и претплатници во врска со книги, филмови, снимени содржини, телевизиски програми, игри, играчки, спортска опрема, електроника, мултимедијални презентации, и други стоки за домаќинство и стоки за широка потрошувачка, мислења за производи и продажни информации на Интернет; обезбедување онлајн софтвер за Интернет пребарувачи кој не може да се симнува; обезбедување софтвер за мобилни комуникациски направи кој не може да се симнува за појачување на мобилниот пристап до Интернет преку компјутери, мобилни компјутери, и мобилни комуникациски направи; техничка поддршка, имено, лоцирање на проблеми кај компјутерски хардвер и софтвер и мобилни компјутери и проблеми кај хардвер и софтвер кај мобилни комуникациски направи; советување и дизајн за компјутерски хардвер и софтвер; дизајн на компјутерски софтвер за други; советување и дизајн за хардвер и софтвер за мобилни компјутери и мобилни комуникациски направи; хостирање на содржини, фотографии, текст, податоци, слики, веб страници и други; обезбедување платформи за пребарување кои им овозможуваат на корисниците да побаруваат и примаат фотографии, текст, податоци, слики, електронски дела, визуелни дела, аудио дела, аудиовизуелни дела, литературни дела, и документи; услуги на интерактивен хостинг кои им овозможуваат на корисниците да објавуваат и споделуваат нивни лични фотографии, текст, податоци, слики онлајн; одржување и освежување на софтвер за обезбедување на компјутери, Интернет и лозинки и превенција на ризици за компјутери, Интернет и лозинки; инсталација и одржување на компјутерски софтвер; обезбедување веб страна со

технички информации поврзани со компјутерски софтвер и хардвер; компјутерско советување; пренос на податоци од документи од еден компјутерски формат во друг; хостирање дигитални содржини на глобални компјутерски мрежи, безжични мрежи, и мрежи за електронска комуникација; обезбедување на привремено користење на компјутерски софтвер кој не може да се симнува и онлајн помагала за да им се овозможи на корисниците да пристапат и да симнат компјутерски софтвер; обезбедување на привремено користење на онлајн компјутерски софтвер кој не се симнува а генерира персонализирани препораки за софтверски апликации базирани на преференците на корисникот; надгледување на компјутеризирани податоци и компјутерски системи и мрежи за безбедносни цели; хостирање, скелетирање и одржување на онлајн бази со податоци за други; компјутерски софтвер во облак за користење при управување со бази со податоци; хостирање на електронски бази на податоци преку облак; обезбедувачи на услуги на апликации (ASP) со софтвер за управување со бази со податоци; платформи како услуги (PAAS) со платформи на компјутерски софтвер за управување со бази со податоци; Софтвер како Услуга (SAAS) услуги со софтвер за користење при управување со бази со податоци; Софтвер како Услуга (SaaS) за пристап, набљудување, следење, пребарување, чување, и споделување информации на теми од генерален интерес; Софтвер како Услуга (SaaS) за управување со лични информации, и за пристапување, работење и пребарување на онлајн бази со податоци, аудио и мултимедијални содржини, игри, софтверски апликации, софтверски апликации за пазари, листи на програми и водичи, и видео по потреба; Софтвер како

Услуга (SaaS) со софтвер за гласовни команди и софтвер за препознавање глас, софтвер за конверзија на говор во текст, софтверски апликации кои се активираат со глас, управување со лични информации, и за пристап, работење и пребарување на онлајн бази со податоци, звучни, видео, и мултимедијални содржини, игри, софтверски апликации, софтверски апликации за пазари, програмски листи и водичи, и видео по нарачка; Софтвер како Услуга (SaaS) кој овозможува звучни и мултимедијални фајлови да се симнуваат и да им се пристапи на компјутер или други преносни електронски направи за широка потрошувачка; Софтвер како Услуга (SaaS) за мобилни направи кој му овозможува на корисникот да пребарува низ содржината на направата информации, контакти, и апликации; Софтвер како Услуга (SaaS) за креирање индекси со информации, индекси со веб страници, и индекси со други информативни ресурси; Софтвер како Услуга (SaaS) за препознавање на гласовни команди; Софтвер како Услуга (SaaS) за контрола на смарт аудио звучници; Софтвер како Услуга (SaaS) со софтвер за користење во врска со услуги на претплата на дигитални содржини; Софтвер како Услуга (SaaS) со софтвер за креирање, творење, дистрибуција, превземање, пренос, прием, пуштање, уредување, одделување, кодирање, декодирање, прикажување, чување и организирање звучни и мултимедијални содржини; обезбедување платформи за пребарување кои им овозможуваат на корисниците да бараат и примаат дигитални медиумски содржини, апликација; обезбедување привремено користење на онлајн софтвер кој не може да се симнува и апликации за пристап до стриминг звучни и видео фајлови, игри, социјални мрежи, текстуални фајлови и мултимедијални фајлови; компјутерски



услуги, имено, обезбедување сервери на бази со податоци со различен капацитет за други; обезбедување веб страни со софтвер кој не може да се превзема за управување со бази со податоци; обезбедување хостирани оперативни системи и компјутерски апликации преку Интернет; изнајмување на простории за чување на компјутери и податоци со различен капацитет; обезбедување, развој и дизајн на софтвер, кој не може да се симнува, до кој може да се пристапи преку глобална компјутерска мрежа, за управување со компјутерски апликации; дизајнирање, управување и следење на онлајн форуми за дискусии; креирање веб страни кои се чуваат електронски за онлајн услуги и Интернет; складиштење на податоци, образложување и одржување на веб страници за трети лица; управување веб страници за други; изнајмување на веб сервери; одржување на веб страни, услуги на креирање и хостинг; обезбедувач на услуги на апликации имено, обезбедување, хостирање, управување, развој и одржување апликации, софтвер, веб страни и бази со податоци во областите на електронската трговија, онлајн плаќања, редослед на нарачки, дизајн на веб страни, чување на податоци, подредување на капацитетот на компјутери кои се делат помеѓу повеќе корисници, услуги на пораки и пресметки на рангирање на веб страници базирани на посетите од корисниците; хостирање веб страни кои на корисниците им даваат можност да дават мислење за различни отпечатоци, фотографии, графички слики и звучни содржини и развој на специјално направен шаблон за обезбедување влезни информации, одобрување, неодобрување, уредување, измени, модификации, мислења, сугестии, и коментари и ангажирање во социјално, бизнис и општествено вмрежување;

компјутерски услуги, имено, креирање онлајн заедница за регистрираните корисници да учествуваат во дискусии, да добиваат повратно мислење од нивните колеги, формирање на виртуелни заедници, и ангажирање во социјално вмрежување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; дизајн и развој на софтвер за компјутерски игри; обезбедување привремено користење на онлајн софтверски развојни алатки кои не може да се симнуваат за дизајн и развој на електронски игри; услуги на техничка поддршка, имено, дијагностика на проблеми кај софтвер на компјутерски игри; обезбедување софтверски апликации кои не може да се симнуваат; обезбедување привремено користење на онлајн компјутерски софтвер во облак кој не може да се симнува за користење при електронско чување на податоци; развој на компјутерски софтвер во областа на мобилните апликации; обезбедување на услуги за апликации, имено, хостирање, управување, развој, и одржување на апликации, софтвер, и веб страни, во областите на личната продуктивност, безжичните комуникации, и мобилната технологија; научни и технолошки услуги и истражување и дизајн поврзани со тоа; индустриски анализи и услуги на истражување; обезбедување информации, советување и услуги на помош поврзани со горенаведеното

кл. 45 интернет базирани услуги на претставување, социјално вмрежување и состаноци; обезбедување контакти и потпомагање на претставување со цел креирање и развој на продуктивни лични врски за луѓе со заедничка желба да сретнат други луѓе со слични интереси; услуги на претставување, лични врски, и социјално вмрежување обезбедени преку Интернет или друга компјутерска или комуникациска

мрежа; онлајн услуги на социјално вмрежување, имено, потпомагање социјално претставување или интеракција помеѓу индивидуите; онлајн услуги на социјално вмрежување; онлајн услуги на социјално вмрежување во областа на забавата; услуги на социјално вмрежување во областа на забавата обезбедени преку веб страна и комуникациски мрежи; услуги на лични асистенти; правни услуги; услуги на обезбедување на заштита на имот и лица; обезбедување онлајн компјутерски бази со податоци и онлајн бази со податоци кои може да се пребаруваат во областа на социјалното вмрежување; обезбедување веб страни за социјално вмрежување за забавни цели; обезбедување услуги на социјално вмрежување со цел за коментирање, споредби, соработка, советување, помош, дискусии, истражување, размена на информации, индексирање, лоцирање на информации и забава; лични услуги за пазарување; обезбедување база на податоци која може да се пребарува со звучни, видео и аудиовизуелни содржини достапни преку Интернет, телекомуникациски мрежи и безжични телекомуникациски мрежи во областа на онлајн социјалното вмрежување

(111) **26512** (151) 27/08/2018
(210) ТМ 2017/1176 (220) 06/12/2017
(181) 06/12/2027
(450) 31/08/2018
(300)
(732) **Бобан Милошески**
бул. Јане Сандански бр. 74-23, Скопје, МК
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје, 1000
(540)



(591) црвена, црна и бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 маркетинг; односи со јавноста; рекламирање; телевизиско рекалмирање
кл. 41 изнајмување звучни записи; известување за забави; забави (планирање забави); забава; изнајмување диск-цокеј; организирање и водење концерти; продавање билети [забава]; продукција на музика; услуги на естрадни уметници (забавувачи)

(111) **26513** (151) 27/08/2018
(210) ТМ 2017/1178 (220) 06/12/2017
(181) 06/12/2027
(450) 31/08/2018

(300)
(732) **Бобан Милошески**
бул. Јане Сандански бр. 74-23, Скопје, МК
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје, 1000
(540)



(591) црвена, црна и бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 маркетинг; односи со јавноста; рекламирање; телевизиско рекалмирање
кл. 41 изнајмување звучни записи; известување за забави; забави (планирање забави); забава; изнајмување диск-џокеј; организирање и водење концерти; продавање билети [забава]; продукција на музика; услуги на естрадни уметници (забавувачи)

(111) **26511** (151) 27/08/2018
(210) ТМ 2017/1180 (220) 06/12/2017
(181) 06/12/2027
(450) 31/08/2018

(300)
(732) **BMJ INDUSTRIES FZ-LLC**
Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари, пури, тутун, сиров и преработен тутун, производи за пушачи, кибрити, запалки за пушачи, кутии за пури, кутии (цигари), тутун за цвакање, цигарилоси, филтери (цигари) кутии за кибрити

(111) **26514** (151) 27/08/2018
(210) ТМ 2017/1181 (220) 07/12/2017
(181) 07/12/2027
(450) 31/08/2018

(300)
(732) **Друштво за трговија, производство и услуги ГЛОБАЈ ТЕКСТИЛЕ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул. Јане Сандански бр. 71/а/ТЦ Капитол - Мол кат 2 Аеродром, 1000, Скопје, МК
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
(540)



Globay

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, торби за патување, кожени ремени, портмонеа, женски чанти, кожени кутии, прекривачи од кожа, крзна
кл. 25 облека, обувки, капи, вратоврски, костуми за капење, гакички за капење, облека за плкажа, баретки, корсети, чизми, спортски обувки, сандали, облека од имитација на кожа, облека од кожа, палта, јакни, фустани, ракавици, пењоари, трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери,

кошули, шамии, шалови, пантолони, костуми, елеци, џемпери, чорапи
 кл. 35 продажба на големо и продажба на мало на: кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, торби за патување, кожени ремени, портмонеа, женски чанти, кожени кутии, прекривачи од кожа, крзна, облека, обувки, капи, вратоврски, костуми за капење, гакички за капење, облека за плажа, баретки, корсети, чизми, спортски обувки, сандали, облека од имитација на кожа, облека од кожа, палта, јакни, фустани, ракавици, пењоари, трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери, кошули, шамии, шалови, пантолони, костуми, елеци, џемпери, чорапи

(111) **26496** (151) 27/08/2018
 (210) ТМ 2017/1182 (220) 07/12/2017
 (181) 07/12/2027
 (450) 31/08/2018

(300)
 (732) **Друштво за производство, трговија и услуги ИНКОФУДС ДОО**
ул.Максим Горки бр. 3, Центар, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) жолта, кафена
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 чоколадо
 кл. 35 продажба на големо и мало на чоколадо; дистрибуција на чоколадо

(111) **26497** (151) 27/08/2018
 (210) ТМ 2017/1185 (220) 07/12/2017
 (181) 07/12/2027
 (450) 31/08/2018

(300)
 (732) **Друштво за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ, експорт-импорт Велес**
ул.Благој Начев бр.49, Велес, МК
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) сина, црвена, светло сина, бела, зелена
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 маргарин

(111) **26498** (151) 27/08/2018
 (210) ТМ 2017/1186 (220) 07/12/2017
 (181) 07/12/2027
 (450) 31/08/2018

(300)
 (732) **Друштво за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ, експорт-импорт Велес**
ул.Благој Начев бр.49, Велес, МК
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски



Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, црвена, светло сина, бела,
зелена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 маргарин

(111) **26495** (151) 27/08/2018

(210) ТМ 2017/1187 (220) 07/12/2017

(181) 07/12/2027

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Gulbahar Tobacco International FZE**
P.O. Box 61401, Jebel Ali Free Zone, Dubai,
AE

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MILANO

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити

(111) **26494** (151) 27/08/2018

(210) ТМ 2017/1189 (220) 07/12/2017

(181) 07/12/2027

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Gulbahar Tobacco International FZE**
P.O. Box 61401, Jebel Ali Free Zone, Dubai,
AE

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MOMENTO

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити

(111) **26492** (151) 27/08/2018

(210) ТМ 2017/1190 (220) 07/12/2017

(181) 07/12/2027

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Cainiao Smart Logistics Holding**
Limited

Fourth Floor, One Capital Place P.O. Box
847, Grand Cayman, KY1-1103, KY

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

CAN!DO

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за обработка на податоци; печатачи за употреба со компјутери; картички со интегрално коло [мемориски смарт картички]; електронски изданија што можат да се симнат од интернет; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; апапликации за компјутерски софтвер, што може да се симнуваат од интернет; мерни инструменти за количество; поштенски печати [апарати за проверка на поштенски печати]; машини за броење и сортирање пари; видеокамери; електронски етикети за производи; часовници [уреди за регистрирање на времето]; машини за мерење тежина; прстени за калибрирање; електронски огласни табли; направи за глобален систем за позиционирање [ГПС]; апарати за мерење брзина [фотографија]; инструменти за премер на земјиште; стереоскопски апарати; идентификациони нишки за електрични жици; полупроводници; интегрални кола; електрични калемии; автоматски временски прекинувачи; флуоросцентни екрани; апарати за далечинско управување; електрични инсталации за далечинско управување со индустриските процеси; апарати за гаснење пожар; аларми; батерии, електрични; безбедносни токени [направи за кодирање]; црни кутии [снимачи на податоци]; хуманоидни роботи со вештачка интелигенција; уреди за на глава за виртуелна реалност; биочипови; контролни системи за електронски пристап за врати со сигурносно заклучување; станици за полнење на електрични возила; уреди за навигација за возила [он-борд компјутери]; компјутерски мемории; компјутери; компјутерски програми, снимени; магнетни карти за идентификација; читачи на бар кодови; компјутерски оперативни програми, снимени; компјутерски периферни уреди; компјутерски софтвер, снимен; сврзници

[опрема за обработка на податоци]; читачи [опрема за обработка на податоци]; компјутерски програми за играње; оптички носачи на податоци; дигитални знаци кл. 16 хартија; печатени материјали; етикети од хартија или картон; печатени публикации; хартија за виткање / хартија за пакување; канцелариски прибор, освен мебел; материјали за цртање; креда за пишување; архитектонски макети; материјали за пишување; постери; книги; географски карти; весници; периодични публикации; списанија [периодични публикации]; билтени; материјали за пакување [изолирање, полнење] од хартија и картон

кл. 35 рекламирање / публицитет; онлајн рекламирање на компјутерска мрежа; советување за бизнис работење; бизнис информации; комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица; комерцијални услуги за посредување; преговарање и заклучување на комерцијални трансакции за трети лица; обезбедување бизнис информации преку веб страни; промовирање на продажба за трети лица; услуги за набавки за трети лица [купување производи и услуги за други фирми]; консултации за раководење со персонал; систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; освежување и одржување на податоци во компјутерски бази со податоци; ревизија; изнајмување на вендинг машини; агенции за вработување; изнајмување на тезги; услуги на малопродажба или големопродажба за фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати и медицински набавки; обезбедување онлајн пазари за купувачи и продавачи на стоки и услуги; освежување и одржување на информации во регистри; собирање индекси со информации за комерцијални или рекламни цели; помош во



водењето бизнис; бизнис испитување; комерцијално-информативни агенции; советување за бизнис работење и организација; помош за комерцијално или индустриско управување; експертски услуги за ефикасност на бизнисот; маркетинг студии; бизнис проценки; бизнис истражување; советување за организирање на работењето; компјутеризирани раководење со датотеки; собирање информации во компјутерските бази на податоци; пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица; оптимизација на пребарувачки машини; бизнис пребарување; советодавни услуги за бизнис раководење; маркетинг истражување; професионално бизнис консултирање; економско прогнозирање; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; служби за споредување на цените; комерцијални информации и советување на потрошувачи [советувалиште за потрошувачи]; аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; собирање статистички податоци; обезбедување на комерцијални и бизнис контакт информации; управување со работење на програми за поврат на средства за други; оптимизација на сообраќај на веб страни

кл. 36 договарање осигурување; финансиски услуги; купување на кредит / купување на лизинг; инвестирање на фондови; проценување уметнички дела; изнајмување на недвижности; управување со недвижни имоти; брокерство; гаранции; прибирање добротворни средства; доверителство; изнајмување со залог
кл. 38 емитување телевизиски програми; испраќање пораки; комуникација со помош на компјутерски терминали; услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги]; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната

компјутерска мрежа; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување он лајн форуми; стриминг на податоци; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување; пренос на дигитални датотеки

кл. 39 превезување; испорачување стоки; превозна логистика; шпедитерски услуги; посредување за шпедиција; посредување за превоз; пакување стоки; поморско посредување; товарење и растоварање бродови; изнајмување возила; складирање стоки; изнајмување магацини; складирање; складирање информации; физичко складирање на електронски зачувани податоци или документи; изнајмување звона за нуркање; дистрибуирање енергија; управување со превојници на канали; испорачување пакети; курирски услуги [пораки или стока]; организирање патувања; изнајмување инвалидски колички; лансирање сателити за други; услуги на флаширање
кл. 41 предавања / услуги на образование / обучувачки услуги; организирање и водење конференции; подвижни библиотеки/ услуги на подвижни библиотеки; обезбедување електронски он-лајн публикации што не можат да се симнуваат; објавување книги; он-лајн публикување електронски книги и списанија; обезбедување онлајн музика, која не може да се симнува; обезбедување онлајн видеа, кои не може да се симнуваат; забавни услуги; услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн од компјутерска мрежа; услуги на здравствени клубови [здравствен и спортски тренинг]; изнајмување на играчки; изнајмување на опрема за играње; дресирање животни; позирање за уметници како модели; организирање лотарији

кл. 42 истражувања во техниката; истражување и развој на нови продукти за други; контролирање на квалитетот; геолошки истражувања на терен; хемиски услуги; клинички тестирања; метеоролошки информации; испитување материјали; индустриски дизајн; архитектонски услуги; дизајнирање облека; компјутерско програмирање; изработка на компјутерски софтвер; советување на полето на компјутерски хардвер; ажурирање на компјутерските програми; одржување компјутерски софтвер; анализа на компјутерски системи; советување за компјутерски софтвер; софтвер како услуга [SaaS]; советување за информатичка технологија [IT]; обезбедување информации за компјутерска технологија и програмирање преку веб страница; чување на електронски податоци; компјутерство во облак; конверзија на компјутерски програми и податоци, која не е физичка; советување за безбедност на податоци; услуги на кодирање на податоци; надгледување на компјутерски системи за детектирање неовластен влез или пристап до податоци

(111) **26490** (151) 27/08/2018

(210) ТМ 2017/1191 (220) 07/12/2017

(181) 07/12/2027

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Cainiao Smart Logistics Holding Limited**

Fourth Floor, One Capital Place P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, KY

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

cainiao

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за обработка на податоци; печатачи за употреба со компјутери; картички со интегрално коло [мемориски смарт картички]; електронски изданија што можат да се симнат од интернет; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; апапликации за компјутерски софтвер, што може да се симнуваат од интернет; мерни инструменти за количество; поштенски печати [апарати за проверка на поштенски печати]; машини за броење и сортирање пари; видеокамери; електронски етикети за производи; часовници [уреди за регистрирање на времето]; машини за мерење тежина; прстени за калибрирање; електронски огласни табли; направи за глобален систем за позиционирање [ГПС]; апарати за мерење брзина [фотографија]; инструменти за премејр на земјиште; стереоскопски апарати; идентификациони нишки за електрични жици; полупроводници; интегрални кола; електрични калемии; автоматски временски прекинувачи; флуоресцентни екрани; апарати за далечинско управување; електрични инсталации за далечинско управување со индустриските процеси; апарати за гаснење пожар; аларми; батерии, електрични; безбедносни токени [направи за кодирање]; црни кутии [снимачи на податоци]; хуманоидни работи со вештачка интелигенција; уреди за на глава за виртуелна реалност; биочипови; контролни системи за електронски пристап за врати со



сигурносно заклучување; станици за полнење на електрични возила; уреди за навигација за возила [он-борд компјутери]; компјутерски мемории; компјутери; компјутерски програми, снимени; магнетни карти за идентификација; читачи на бар кодови; компјутерски оперативни програми, снимени; компјутерски периферни уреди; компјутерски софтвер, снимен; сврзници [опрема за обработка на податоци]; читачи [опрема за обработка на податоци]; компјутерски програми за играње; оптички носачи на податоци; дигитални знаци кл. 16 хартија; печатени материјали; етикети од хартија или картон; печатени публикации; хартија за виткање / хартија за пакување; канцелариски прибор, освен мебел; материјали за цртање; креда за пишување; архитектонски макети; материјали за пишување; постери; книги; географски карти; весници; периодични публикации; списанија [периодични публикации]; билтени; материјали за пакување [изолирање, полнење] од хартија и картон

кл. 35 рекламирање / публицитет; онлајн рекламирање на компјутерска мрежа; советување за бизнис работење; бизнис информации; комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица; комерцијални услуги за посредување; преговарање и заклучување на комерцијални трансакции за трети лица; обезбедување бизнис информации преку веб страни; промовирање на продажба за трети лица; услуги за набавки за трети лица [купување производи и услуги за други фирми]; консултации за раководење со персонал; систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; освежување и одржување на податоци во компјутерски бази со податоци; ревизија; изнајмување на вендинг машини; агенции за

вработување; изнајмување на тезги; услуги на малопродажба или големопродажба за фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати и медицински набавки; обезбедување онлајн пазари за купувачи и продавачи на стоки и услуги; освежување и одржување на информации во регистри; собирање индекси со информации за комерцијални или рекламни цели; помош во водењето бизнис; бизнис испитување; комерцијално-информативни агенции; советување за бизнис работење и организација; помош за комерцијално или индустриско управување; експертски услуги за ефикасност на бизнисот; маркетинг студии; бизнис проценки; бизнис истражување; советување за организирање на работењето; компјутеризирани раководење со датотеки; собирање информации во компјутерските бази на податоци; пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица; оптимизација на пребарувачки машини; бизнис пребарување; советодавни услуги за бизнис раководење; маркетинг истражување; професионално бизнис консултирање; економско прогнозирање; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; служби за споредување на цените; комерцијални информации и советување на потрошувачи [советувалиште за потрошувачи]; аутсорсинг услуги [подршка на бизниси]; собирање статистички податоци; обезбедување на комерцијални и бизнис контакт информации; управување со работење на програми за поврат на средства за други; оптимизација на сообраќај на веб страни

кл. 36 договарање осигурување; финансиски услуги; купување на кредит / купување на лизинг; инвестирање на фондови; проценување уметнички дела; изнајмување на недвижности; управување со недвижни

имоти; брокерство; гаранции; прибирање добротворни средства; доверителство; изнајмување со залог кл. 38 емитување телевизиски програми; испраќање пораки; комуникација со помош на компјутерски терминали; услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги]; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување он лајн форуми; стриминг на податоци; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување; пренос на дигитални датотеки

кл. 39 превезување; испорачување стоки; превозна логистика; шпедитерски услуги; посредување за шпедиција; посредување за превоз; пакување стоки; поморско посредување; товарење и растоварање бродови; изнајмување возила; складирање стоки; изнајмување магацини; складирање; складирање информации; физичко складирање на електронски зачувани податоци или документи; изнајмување свона за нуркање; дистрибуирање енергија; управување со превојници на канали; испорачување пакети; курирски услуги [пораки или стока]; организирање патувања; изнајмување инвалидски колички; лансирање сателити за други; услуги на флаширање кл. 41 предавања / услуги на образование / обучувачки услуги; организирање и водење конференции; подвижни библиотеки/ услуги на подвижни библиотеки; обезбедување електронски он-лајн публикации што не можат да се симнуваат; објавување книги; он-лајн публикување електронски книги и списанија; обезбедување онлајн музика, која не може да се симнува; обезбедување онлајн

видеа, кои не може да се симнуваат; забавни услуги; услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн од компјутерска мрежа; услуги на здравствени клубови [здравствен и спортски тренинг]; изнајмување на играчки; изнајмување на опрема за играње; дресирање животни; позирање за уметници како модели; организирање лотарии кл. 42 истражувања во техниката; истражување и развој на нови продукти за други; контролирање на квалитетот; геолошки истражувања на терен; хемиски услуги; клинички тестирања; метеоролошки информации; испитување материјали; индустриски дизајн; архитектонски услуги; дизајнирање облека; компјутерско програмирање; изработка на компјутерски софтвер; советување на полето на компјутерски хардвер; ажурирање на компјутерските програми; одржување компјутерски софтвер; анализа на компјутерски системи; советување за компјутерски софтвер; софтвер како услуга [SaaS]; советување за информатичка технологија [IT]; обезбедување информации за компјутерска технологија и програмирање преку веб страница; чување на електронски податоци; компјутерство во облак; конверзија на компјутерски програми и податоци, која не е физичка; советување за безбедност на податоци; услуги на кодирање на податоци; надгледување на компјутерски системи за детектирање неовластен влез или пристап до податоци

(111) **26502** (151) 27/08/2018
(210) ТМ 2017/1194 (220) 11/12/2017
(181) 11/12/2027
(450) 31/08/2018
(300)
(732) **BASF Agro B.V. Arnhem (NL)**



**Freienbach Branch Huobstrasse 3 Pfäffikon
SZ, CH**

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

REVYSTAR

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултурата и шумарство, посебно препарати за одгледување на растенија; хемиски и/или биолошки препарати значајни за постапка за важноста кај растенијата, препарати за регулирање на раст на растенија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти

кл. 5 препарати за уништување и борба против штетници; инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(111) **26493** (151) 23/08/2018
(210) ТМ 2017/1198 (220) 11/12/2017
(181) 11/12/2027
(450) 31/08/2018

(300)
(732) **SCG Power Rangers LLC**
10100 Santa Monica Blvd. Suite 500, Los Angeles, California 90067, US

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

POWER RANGERS

(591)
(554)
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носач на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистер каси, машини за сметање и опрема за обработка за податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени во другите класи, печатени работи, книговезачки материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 28 игри и играчки, апарати за видео игри; производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка
кл. 41 образовни услуги; подготвување на настава; забава; спортски и културни активности

(111) **26466** (151) 23/08/2018
(210) ТМ 2017/1202 (220) 12/12/2017
(181) 12/12/2027
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Друштво за производство, градежништво, инженеринг, трговија и услуги ТЕРМО СИСТЕМ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје**

ул. Никола Парапунов бр. 1/1-13, Скопје, МК

(740) **ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА**

бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена и бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за греење; апарати за греење вода; вентили (термостатски вентили) [делови од инсталации за греење]; воздушни вентили за инсталации за парно греење; греење со топла вода (инсталации за греење со топла вода); електрични апарати за греење; елементи за греење; инсталации за греење; инсталации за греење [вода]; котли за греење; печки за централно греење; плочи за греење; печки; печки (пепелници за печки); печки (решетки за печки); печки [грејни апарати]; печки за централно греење; радијатори [греење]; радијатори на централно греење; регулатори за довод на воздух во печки [греење]; резервоари за ширење пареа за инсталации на централно греење; соларни колектори [греење]; соларни печки; термостатски вентили [делови од уреди за греење]; апарати за климатизација; инсталации за климатизација; климатизација (инсталации за климатизација); уреди и апарати за вентилација [климатизација]; водоводни инсталации
кл. 35 малопроджба (презентација на стоки преку комуникациски медиуми за

малопроджба); промовирање на продажбата за трети лица
кл. 37 термостатски вентили [делови од уреди за греење]; поставување водоводни инсталации; монтирање и поправање апарати за греење; монтирање и поправање печки

(111) **26434** (151) 14/08/2018

(210) ТМ 2018/1 (220) 29/12/2017

(181) 29/12/2027

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Facebook, Inc**

1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, US

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 Компјутерски хардвер; Софтвер за социјално вмрежување; Алатки за развој на софтвер; Софтвер кој се користи за апликационо програмски интерфејс (АРИ); Апликационо програмски интерфејс (АРИ) кој се користи за градење софтверски апликации; Апликационо програмски интерфејс (АРИ) за софтвер кој потпомага онлајн сервиси за социјално вмрежување и поврат на податоци, прикачување,



симнување, пристап и управување; Софтвер за креирање, управување, и интеракција со онлајн заедницата; Софтвер за организирање настани; Софтвер за креирање, уредување, прикачување, симнување, пристап, гледање, објавување, прикажување, означување, блогирање, стриминг, поврзување, аотирање, искажување на чувства, коментирање, прикачување, пренос, и споделување или поинакво обезбедување електронски медиуми или информации преку Интернет и комуникациски мрежи; Софтвер за модифицирање и овозможување пренос на слики, аудио визуелни и видео содржини; Софтвер за модифицирање фотографии, слики и звук, видео, и аудио визуелни содржини со фотографски филтри и ефекти на зголемена реалност (AR), имено, графика, анимации, текст, цртежи, гео-ознаки, метадата ознаки, хиперлинкови; Софтвер за прибирање, управување, уредување, организирање, модифицирање, пренос, споделување, и складирање на податоци и информации; софтвер за електронска трговија кој може да се симнува кој им овозможува на корисниците да остваруваат електронски бизнис трансакции преку глобални компјутерски и комуникациски мрежи; Софтвер за испраќање електронски пораки за предупредувања, известувања и потсетници; Софтвер за машини за пребарување; магнетно кодирани поклон картички; Софтвер кој се користи за креирање, управување, мерење, и ширење реклами од други; Рекламен сервер, имено, компјутерски сервер за складирање реклами и достава на реклами до веб страни; Софтвер кој овозможува развој, испитување, тестирање, и одржување на преносни софтверски апликации за мобилни електронски комуникациски направи, имено, мобилни телефони, смартфони, рачни

компјутери и компјутерски таблети; Софтвер за претварање на природен јазик во машински извршливи задачи; Софтвер, имено, интерпретативен интерфејс за поддржување на интеракција помеѓу луѓе и машини; софтвер за лична асистенција; софтвер за социјална асистенција; Софтвер за услуги за мапирање; Софтвер за планирање активности и правење препораки; Софтвер за социјално мапирање и мапирање на дестинации; Софтвер за закажување и правење резервации; Софтвер за нарачување и/или купување производи и услуги; Локациски свесен софтвер за пребарување, утврдување и споделување локации; Софтвер за безжични содржини, достава на податоци и информации; Софтвер за овозможување пристап, прикажување, уредување, поврзување, споделување и поинакво обезбедување електронски медиуми и информации преку Интернет и комуникациски мрежи; Софтвер, имено, апликација која обезбедува функционалности за социјално вмрежување; Софтвер за креирање, управување и пристап до групи во виртуелни заедници; Софтвер за локациски базирано пребарување и предупредување; Софтвер за пребарување и идентификување можности за вработување; Софтвер за идентификација и овозможување на корисниците да контактираат владини претставници; Софтвер кој обезбедува виртуелен пазар; Софтвер кој обезбедува локациски базирани информации за времето; Софтвер кој обезбедува поврзување со, или стриминг на вести или информации за актуелни настани; Софтвер за гледање и интеракција со поле со слики, звук, аудио визуелни и видео содржини и поврзани текстови и податоци; Софтвер за пронаоѓање содржини и издавачи на содржини, и за претплата на содржини; Софтвер за креирање и управување со профили на

социјални медиуми и кориснички пристапи; Софтвер кој овозможува индивидуи, групи, компании, и брендови да креираат и одржуваат онлајн присуство за целите на маркетинг; Софтвер за огласувачите да комуницираат и разменуваат податоци со онлајн заедниците; Софтвер за стриминг на мултимедијални забавни содржини; Софтвер за организирање настани; Компјутерски софтвер; Софтвер за испраќање и примање електронски пораки, предупредувања, известувања, потсетници, графика, слики, звук и аудио визуелни содржини преку Интернет и комуникациски мрежи; Софтвер за обработка на слики, графика, звук, видео, и текст; Софтвер за управување со содржини за социјално вмрежување, интеракција со виртуелна заедница, и пренос на слики, звук, аудио визуелни и видео содржини, фотографии, видеа, податоци, текст, пораки, коментари, реклами, медиумски рекламни комуникации и информации; Софтвер за користење при управување со односот со муштери (CRM); софтвер за пораки; Софтвер за потпомагање и организирање финансирање и дистрибуција на собрани финасиски средства и донации; Софтвер за онлајн собирање финансиски средства за добротворни цели и услуги на финансиски донации

кл. 16 Печатени материјали; Публикации; Списанија; Книги; Памфлети; Прирачници; Печатени водичи; Каталози; Фотографии; Канцелариски материјали; Слики; Дневници; Календари; Фото албуми; Печатени работи; Инструменти за пишување; Лични организатори; Адресари; Бележници; Канцелариски реквизити; Налепници; Постери; Бизнис картички и лични карти; Пенкала; Не-магнетни кодирани подарок картички

кл. 18 Торби, имено, спортски торби за сите намени, рачни торби за носење за сите

намени, торби и спортски торбици за спортска облека, платнени торби, торби за книги, торби за носење, торби за патување, торбици, ранци, торби за на плажа, торби за на појас, плик ташни, козметички торби што се продаваат празни, торби за на вежбање; Кожа и имитации на кожа; Животински крзна и кожи; Ковчези за патување; Чадори за сонце; Бастуни; Џебни книги; Рачни ташни; Паричници; Футроли за кредитни картички; Торбички со врвки; Актовки; Чадори; Актовки во вид на портфолио; Платнени торби кл. 20 Рамки за слики кл. 21 Топлински изолирани садови за храна и пијалоци; Преносни пластични ладилници; Преносни метални ладилници; Подметачи што не се од хартија и не се чаршафи за маса; Отвораачи за шишиња; Бокали; Пластични кофи; Пластични чаши; Послужбници што не се од скапоцен метал; Држачи за шишиња; Шолји; Чаши; Сунѓерести држачи за пијалоци; Тегли за складирање; Стаклени и порцелански подароци; Фигурини направени од стакло, порцелан, керамика, грнчарија и порцелански производи; Стаклени производи за пијалоци; Шишиња за вода што се продаваат празни кл. 25 Облека за мажи, жени, и деца, имено, кошули, маици, јакни, горни делови облека, горни тренерки, колани кои не се од кожа, капути, елеци, блузи, дресови, долни делови, шорцеви, панталони, фармерки, боксерски шорцеви, фустани, сукњи, вратоврски, шалови, марами, пиџами, облека за по дома, чорапи, џемпери, долни тренерки, престилки, штитници од сонце за на глава; обувки кл. 35 Услуги на обезбедување истражувања на пазарот и информации; Промовирање на производи и услуги од други преку Интернет и комуникациски мрежи; Бизнис и рекламни услуги, имено, медиумско планирање и купување на медиуми за други; Бизнис и рекламни услуги, имено, рекламни услуги за



следење на перформансите на рекламите, управување, дистрибуција и сервирање реклами, анализирање на рекламни податоци, репортирање рекламни податоци, и оптимизација на рекламни перформанси; Советодавни услуги во областите на реклами и маркетинг; Потпомагање на размена и продажба на услуги и производи од трети лица преку Интернет и комуникациски мрежи; Обезбедување онлајн пазари за продавачи на производи и/или услуги; Обезбедување онлајн алатки за поврзување на продавачи со купувачи; Бизнис вмрежување; Услуги на вработување и регрутирање; Услуги на дистрибуција на реклами и информации, имено, обезбедување класифициран рекламен простор преку глобална компјутерска мрежа; Обезбедување онлајн компјутерски бази со податоци и онлајн бази со податоци кои може да се пребаруваат во областа на класифицираните податоци; Услуги на предходно платени картички за подарок, имено, издавање потврди за подарок картички кои може да се заменат за производи или услуги; Добротворни услуги, имено, подигање на јавната свест за добротворни, филантропски, волонтерски, јавни и услуги за заедницата и хуманитарни активности; Реклами преку електронски медиуми; Управување со односот со муштери; Рекламни услуги; Ширење на реклами за други преку Интернет и комуникациски мрежи; Промовирање производи и услуги од други преку дистрибуција на видео реклами на Интернет и комуникациски мрежи; Рекламни услуги, имено, целење и оптимизација на онлајн реклами; Управување со бизнис; Бизнис администрација, канцелариски работи; бренд советување; Дизајн на рекламни материјали за други; Обезбедување онлајн бизнис директориуми кои содржат бизниси, производи и услуги од други

кл. 38 Услуги на споделување фото и видео, имено, електронски пренос на дигитални фото фајлови, видеа и аудио визуелни содржини помеѓу Интернет корисниците; Телекомуникации; Обезбедување пристап до компјутерски, електронски и онлајн бази на податоци; Телекомуникациски услуги, имено, електронски пренос на електронски медиуми, податоци, пораки, графика, слики, звук, видео и информации; Обезбедување онлајн форуми за комуникација на теми од општ интерес; Обезбедување онлајн комуникациски линкови кои ги пренесуваат мобилните уреди и Интернет корисниците до други локални и глобални онлајн локации; Потпомагање пристап до веб страни на трети лица или до други електронски содржини на трети лица преку унивезално најавување; Обезбедување онлајн соби за разговор, услуги на инстант пораки, и електронски огласни табли; Услуги на емитување на звук, текст и видео преку Интернет и други комуникациски мрежи; Услуги на глас преку Интернет протокол (VOIP); Услуги на телефонски комуникации; Обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци во областите на социјално вмрежување и социјално претставување и состанување; Услуги на споделување пријател-на-пријател (peer-to-peer) фотографии и податоци, имено, електронски пренос на дигитални фото фајлови, графика и звучни содржини помеѓу Интернет корисниците; Стриминг и стриминг во живо на видео, аудиовизуелни, и интерактивни аудиовизуелни содржини преку Интернет; телеконференции; Услуги на телекомуникации, имено, услуги на пренос и прием на податоци преку телекомуникациски мрежи; услуги на комуникации на мобилни телефони; Веб пораки; услуги на инстант пораки; Електронска размена на глас, податоци, звук, видео, текст и графика достапни преку Интернет и

телекомуникациски мрежи

кл. 41 Услуги за забава; Обезбедување пристап до интерактивни електронски и онлајн бази на податоци на кориснички дефинирани содржини, содржини од трети лица, фотографии, видео, аудио, визуелни и аудио-визуелни материјали од областа на општ интерес; Услуги за споделување на слики и споделување на видео; Електронски издавачки услуги за други; Објавување на едукативни материјали, имено, издавање на книги, списанија, билтени и електронски публикации; Онлајн списанија, имено, веб-блогови (блогови) со кориснички дефинирана содржина; Уредување и спроведување на едукативни конференции; Организирање изложби и настани од областа на развој на софтвер за образовни цели; Обезбедување на компјутерски, електронски и онлајн бази на податоци во областа на забавата; Издавачки услуги, имено, објавување на електронски публикации за други; Услуги за забава, имено, обезбедување онлајн услуги за забава за проследување на забава и видео стриминг во живо; Обезбедување информации за забава од индекси за пребарување и бази на информации, вклучувајќи текст, електронски документи, бази на податоци, графика, фотографски слики и аудио визуелни информации преку Интернет и комуникациски мрежи; Образовни услуги; Обезбедување на обука; Спортски и културни активности; Забава и образовни услуги, имено, обезбедување на филмови кои не се превземаат, телевизиски емисии, вебкаст (пренос преку Интернет), аудиовизуелни, мултимедијални дела преку Интернет, како и информации, критика, и препораки за филмови, телевизиски емисии, вебкаст, аудиовизуелни и мултимедијални дела

кл. 42 Дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; Компјутерски услуги,

имено, креирање виртуелни заедници за регистрираните корисници да организираат групи, состаноци, и настани, учествуваат во дискусии и да се ангажираат во социјално, бизнис и општествено вмрежување; Компјутерски услуги, имено, хостирање електронски олеснувања за други за организирање и одржување состаноци, настани и интерактивни дискусии преку Интернет и комуникациски мрежи; Компјутерски услуги во вид на кроени електронски лични и групни профили или веб страни со кориснички-дефинирани или специфицирани информации, вклучувајќи, звук, видео, слики, текст, содржини, и податоци; Компјутерски услуги, имено, обезбедување машини за пребарување за обезбедување податоци преку Интернет и комуникациски мрежи; Обезбедување онлајн олеснувања со технологија која овозможува онлајн корисниците да креираат лични профили со информации за социјално и бизнис вмрежување, да пренесуваат и споделуваат такви информации помеѓу повеќе онлајн алатки за да се ангажираат во социјално вмрежување, и да управуваат со нивните налози за социјално вмрежување; Обезбедување софтвер за социјално вмрежување, креирање виртуелна заедница, и пренос на звук, видео, слики, текст, содржини, и податоци; Обезбедување на онлајн мрежна услуга која овозможува корисниците да пренесуваат лични податоци за идентитет и да споделуваат лични податоци за идентитет со и помеѓу повеќе онлајн алатки; Обезбедување информации од индекси за пребарување и бази на податоци со информации, вклучувајќи текст, електронски документи, бази на податоци, графика, електронски медиуми, фотографски слики и аудио визуелни информации, преку Интернет и комуникациски мрежи; Обезбедување софтвер за електронска



трговија кој им овозможува на корисниците да остваруваат електронски бизнис трансакции преку глобални компјутерски мрежи; Компјутерски услуги, имено, давател на апликациони услуги со Апликационо програмски интерфејс (API) софтвер кој им овозможува на корисниците да остваруваат електронски бизнис трансакции преку глобална компјутерска мрежа; Услуги на Софтвер како Услуга (SAAS) со софтвер за испраќање електронски пораки, известувања и предупредувања, и за потпомагање електронски бизнис трансакции за пренос на нарачки и испраќање и примање електронски пораки, и кој им овозможува на корисниците да остваруваат електронски бизнис трансакции на глобална компјутерска мрежа; Обезбедување софтвер за користење при управување, мерење, и сервирање реклами од други; Давател на апликациони услуги со Апликационо програмски интерфејс (API) софтвер за управување, следење, известување и мерење медиумско планирање, медиумско купување и реклами од други; давател на онлајн платформа за купување реклами, имено, обезбедување софтверски програми кои не се симнуваат кои им овозможуваат на купувачите и продавачите на онлајн реклами да купуваат и продаваат рекламен инвентар; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер за користење при купување, продавање, дизајнирање, управување, следење, вреднување, оптимизирање, мерење, анализирање, достава, и известување на онлајн реклами и маркетинг; Обезбедување софтвер за овозможување развој, испитување, тестирање, и одржување на мобилни софтверски апликации за преносни компјутерски направи; Обезбедување услуги за автентификација на корисниците преку користење на едно најавување и софтвер технологија за трансакции на електронска

трговија; Обезбедување услуги за автентификација на корисниците на електронски трансфер на фондови, кредитни и дебитни картички и електронски чековни трансакции преку користење на едно најавување и софтвер технологија; Обезбедување на апликационо програмски интерфејс (API) кој им овозможува на корисниците да остваруваат електронски бизнис монетарни трансакции преку Интернет; Обезбедување софтвер за обработка на електронски плаќања; Платформа како услуга (PAAS) услуги со софтвер кој им овозможува на корисниците да остваруваат бизнис и трансакции на електронска трговија; Обезбедување Апликационо програмски интерфејс (API) софтвер за користење при електронски пораки и пренос на звук, видео, слики, текст, содржини и податоци; Обезбедување софтвер за електронски пораки; Услуги на мапирање; Обезбедување софтвер за услуги за мапирање; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер за услуги за мапирање; Обезбедување софтвер за споделување и прикажување на локацијата на корисникот, планирање активности со други корисници и давање препораки; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер кој овозможува или олеснува споделување и прикажување на локацијата на корисникот, планирање активности со други корисници и давање препораки; Обезбедување софтвер за социјално мапирање и мапирање на дестинации; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер кој овозможува или олеснува социјално и социјално мапирање и мапирање на дестинации; Обезбедување софтвер за закажување и правење резервации; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер кој овозможува или олеснува закажување и правење резервации; Обезбедување

софтвер за нарачување и/или купување производи и услуги; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер кој овозможува или олеснува нарачување и/или купување производи и услуги; Обезбедување локациски свесен софтвер за пребарување, утврдување и споделување локација на производи, услуги и настани од интерес; Давател на апликациони услуги (ASP) со локациски свесен софтвер за пребарување, утврдување и споделување локација на производи, услуги и настани од интерес; Обезбедување софтвер за креирање, управување и пристап со приватни групи во виртуелни заедници креирани и администрирани од корисниците; Обезбедување софтвер за пребарување и идентификација на локации и локациски базирани точки од интерес, настани, ориентационски точки, можности за вработување, забава, културни настани, шопинг и понуди; Обезбедување софтвер за пребарување и идентификување можности за вработување; Обезбедување софтвер за идентификација и овозможување на корисниците да контактираат владини претставници; Обезбедување софтвер за обезбедување виртуелен пазар; Обезбедување софтвер за обезбедување локациски базирани информации за времето; Обезбедување софтвер за поврзување со, или стриминг на вести или информации за актуелни настани; Платформа како услуга (PAAS) со софтверски платформи за користење при купување и ширење реклами; Обезбедување софтвер за модифицирање фотографии, слики и звук, видео, и аудио-видео содржини со фотографски филтри и ефекти на зголемена реалност (AR), имено, графика, анимации, текст, цртежи, гео-ознаки, метадата ознаки, хиперлинкови; Обезбедување софтвер за гледање и интеракција со поле од електронски

медиуми, имено, слики, аудио визуелни и видео содржини, стриминг во живо на видео, коментари, реклами, вести, и Интернет линкови; Обезбедување софтвер за пронаоѓање содржини и издавачи на содржини, и за претплата на содржини; Обезбедување организација на слики, видео, и аудио визуелни содржини преку користење на метадата ознаки; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер за социјално вмрежување, управување со содржини за социјално вмрежување, креирање виртуелни заедници, и пренос на слики, аудио визуелни и видео содржини, фотографии, видеа, податоци, текст, пораки, реклами, медиумски рекламни комуникации и информации; Давател на апликациони услуги (ASP) со Апликационо програмски интерфејс (АПИ) софтвер кој потпомага онлајн услуги за социјално вмрежување, на развој на софтверски апликации; Платформа како услуга (PAAS) со софтверски платформи за социјално вмрежување, управување со содржини за социјално вмрежување, креирање виртуелна заедница, и пренос на слики, аудио визуелни и видео содржини, фотографии, видеа, податоци, текст, пораки, реклами, медиумски рекламни комуникации и информации; Изнајмување на софтвер кој им пружа на корисниците можност на прикачуваат, уредуваат, и споделуваат слики, видеа и аудио визуелни содржини; Компјутерски услуги, имено, селектирање на онлајн содржини и реклами дефинирани од корисниците и креирање социјални медиумски полиња; Обезбедување софтвер за снимање фотографии и звук, аудио визуелни и видео содржини; Обезбедување софтвер за прикачување, симнување, архивирање, овозможување пренос, и споделување слики, аудио визуелни и видео содржини и поврзани текстови и податоци; Обезбедување софтвер за стриминг на



мултимедијални забавни содржини; Обезбедување софтвер за креирање и одржување на онлајн присуство за индивидуи, групи, компании, и брендови; Обезбедување софтвер за огласувачите да комуницираат и соработуваат со онлајн заедниците; Обезбедување софтвер за лична асистенција; Обезбедување софтвер за социјална асистенција; Обезбедување онлајн олеснувања преку привремено користење на софтвер што не се симнува за испраќање и примање електронски пораки, инстант пораки, електронски пораки, предупредувања и потсетници, фотографии, слики, графика, податоци, звук, видео и аудио визуелни содржини преку Интернет и комуникациски мрежи; Обезбедување софтвер за користење при потпомагање гласовни повици преку Интернет протокол (VOIP), телефонски повици, видео повици, текст пораки, електронски пораки, инстант пораки, и услуги на онлајн социјално вмрежување; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер кој овозможува или олеснува гласовни повици преку Интернет протокол (VOIP), телефонски повици, видео повици, текст пораки, електронски пораки, инстант пораки, и услуги на онлајн социјално вмрежување; Обезбедување софтвер за користење при снимање и уредување фотографии и видео; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер кој овозможува или олеснува снимање и уредување фотографии и видео; Развој на софтвер; Обезбедување онлајн софтвер; Давател на апликациони услуги (ASP); Обезбедување онлајн олеснувања кои им овозможуваат на корисниците да прикачуваат, модификуваат и споделуваат звук, видео, фотографски слики, текст, графика и податоци; Обезбедување софтвер и апликации за управување со односот со муштерии (CRM); Научни и технолошки

услуги и истражување и дизајн поврзан со нив; Индустриски анализи и истражувачки услуги; Обезбедување софтвер за потпомагање и организирање финансирање и дистрибуција на собрани финасиски средства и донации; Обезбедување софтвер за онлајн собирање финансиски средства за добротворни цели и услуги на финансиски донации

кл. 43 Услуги на хотели, ресторани и барови

кл. 45 Услуги на социјално претставување, вмрежување и состанување; Обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци и онлајн бази на податоци кои може да се пребаруваат во областите на социјално вмрежување, социјално претставување и состанување; Обезбедување информации во областа на личниот развој, себе-подобрување, себе-исполнување, добротворни, филантропски, волонтерски, јавни и општествени услуги, и хуманитарни активности; Обезбедување консиерж услуги за други, имено, правење резервации, потпомагање при купување, организирање испораки, организирање побарани лични аранжмани, обезбедување препораки за производи и услуги, обезбедување специфични потрошувачки информации за остварување на индивидуалните потреби, и обезбедување на електронски потсетници и известувања; Услуги на онлајн социјално вмрежување; Услуги за верификација на корисници; Услуги за верификација на идентификација; Услуги за верификација на бизнис идентификација

(111) **26433** (151) 14/08/2018

(210) ТМ 2018/2 (220) 27/12/2017

(181) 27/12/2027

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**

бул. "Александар Македонски" бр. 12,
1000, Скопје, МК

(740)

(540)



(591) розева, црвена, светла и темна
виолетова, светла и темна сина, бела, жолта

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 масло со лаванда

(111) **26432** (151) 14/08/2018

(210) ТМ 2018/3 (220) 27/12/2017

(181) 27/12/2027

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**

бул. "Александар Македонски" бр. 12,
1000, Скопје, МК

(740)

(540)



(591) светла и темна сина, зелена, розева,
бела, црвена, жолта

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 биоразградиви влажни марамчиња

(111) **26469** (151) 17/08/2018

(210) ТМ 2018/4 (220) 02/01/2018

(181) 02/01/2028

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Друштво за управување со
пакување и отпад од пакување Пакомак
ДОО Скопје**

бул. Партизански одреди - Porta Влае -
блок 4, Карпош, Скопје, МК

(740)

(540)



(591) бела, светло и темно зелена и сива

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски
работи

кл. 40 обработка на материјали

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, привремено сместување

(111) **26452** (151) 14/08/2018

(210) ТМ 2018/5 (220) 04/01/2018

(181) 04/01/2028

(450) 31/08/2018



(300)

(732) **САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје****Васил Левски 15, 1000, Скопје, МК**

(740)

(540)

С.К.И.Р.О.Л.

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 28 игри и играчки; предмети за спорт што не се опфатени со другите класи
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(111) **26436** (151) 14/08/2018

(210) ТМ 2018/7 (220) 04/01/2018

(181) 04/01/2028

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО**

ул. 15-ти КОрпус 89 А, Охрид, МК

(740) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски

бул. "Македонски просветители" 8 Охрид
 Република Македонија

(540)



(591) бела, црвена, црна, жолта, виолетова

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, научички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
 кл. 11 апарати за осветлување, греење, создавање пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и санитарни намени

(111) **26435** (151) 14/08/2018

(210) ТМ 2018/8 (220) 04/01/2018

(181) 04/01/2028

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО**

ул. 15-ти КОрпус 89 А, Охрид, МК

(740) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски

бул. "Македонски просветители" 8 Охрид
 Република Македонија

(540)



(591) бела, црвена, црна, жолта, виолетова
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење, создавање пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и санитарни намени

(111) **26430** (151) 14/08/2018
(210) ТМ 2018/23 (220) 11/01/2018
(181) 11/01/2028
(450) 31/08/2018
(300)

(732) **Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation)**
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

COASTER

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивни структурни делови

(111) **26431** (151) 14/08/2018
(210) ТМ 2018/24 (220) 11/01/2018
(181) 11/01/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) **Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation)**
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

LAND CRUISER PRADO

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивни структурни делови

(111) **26429** (151) 14/08/2018
(210) ТМ 2018/25 (220) 15/01/2018
(181) 15/01/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) **WORLD-WIDE SIRES, LTD.**
11740 U.S. Rt. 42 Plain City, Ohio 43064, US



(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 замрзната сперма од бик

(111) **26437** (151) 14/08/2018
(210) ТМ 2018/26 (220) 16/01/2018
(181) 16/01/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) **N.P.T. Trepfarm**
Magjistrallja Prishtinë-Pejë, Fushë Kosov,
Sllatin e Madhe, ZB, R.Kosovës, --
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

ACT

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти
вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки материјали
за шиене

(111) **26438** (151) 14/08/2018
(210) ТМ 2018/27 (220) 16/01/2018
(181) 16/01/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) **N.P.T. Trepfarm**
Magjistrallja Prishtinë-Pejë, Fushë Kosov,
Sllatin e Madhe, ZB, R.Kosovës, --
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

ACT Kids

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти
вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки материјали
за шиене

(111) **26522** (151) 23/08/2018
(210) ТМ 2018/36 (220) 18/01/2018
(181) 18/01/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) **IRIS NATION WORLDWIDE LIMITED**

185 Park Street, London, SE1 9DY, GB

(740) Борко Бајалски, адвокат
ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги за рекламирање и промоција;
услуги за односи со јавност; услуги за
истражување на пазарот; организирање на
настани за комерцијални рекламни цели;
услуги за рекламирање и промоција и
информативни услуги поврзани со нив; сите
достапни он-лајн преку компјутерска база на
податоци или на интернет; услуги за набавка
за други (купување на добра и услуги за
други) во класа 35; консултантски услуги за
бизнис менаџмент и организирање, услуги за
бизнис консалтинг и бизнис информации,
сите поврзани со претходнонаведените
услуги

кл. 41 организирање и договарање на
забавни, социјални (друштвени) и спортски
настани; услуги за набавка на билети за
забавни, социјални (друштвени) и спортски
настани

кл. 42 консултантски и дизајнерски услуги;
дизајнирање на брошури, разгледници,
пратки, материјали за продажба, графика за
излози и ентериери и други промотивни
материјали; дизајнирање на пакети; услуги за
истражување и развој; услуги за дизајн; но не

вклучувајќи дизајн на купони, ваучери за
подароци, безбедносни системи против
измама, и облека

(111) **26458** (151) 24/08/2018
(210) ТМ 2018/37 (220) 18/01/2018
(181) 18/01/2028
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH
PROIZVODA OBRENOVAC**

Industrijska 8, 11500, Obrenovac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

SABESP

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **26457** (151) 23/08/2018
(210) ТМ 2018/38 (220) 18/01/2018
(181) 18/01/2028
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH
PROIZVODA OBRENOVAC**

Industrijska 8, 11500, Obrenovac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

BOLBON

(591)
(554)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **26517** (151) 23/08/2018
(210) ТМ 2018/39 (220) 22/01/2018
(181) 22/01/2028
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Друштво за производство трговија и услуги АСПЕКТУС ФАРМА ДОО експорт-импорт Скопје**

ТИРЗ Скопје 1, парцела 17 п.фах 8, Скопје, МК

(740)

(540)



(591) светло зелена и светло сина
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **26518** (151) 23/08/2018
(210) ТМ 2018/40 (220) 22/01/2018
(181) 22/01/2028
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Друштво за производство трговија и услуги АСПЕКТУС ФАРМА ДОО експорт-импорт Скопје**

ТИРЗ Скопје 1, парцела 17 п.фах 8, Скопје, МК

(740)

(540)



(591) светло зелена и светло сина

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **26463** (151) 23/08/2018
(210) ТМ 2018/44 (220) 23/01/2018
(181) 23/01/2028
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **МАКПРОГРЕС ДОО**

ул. Илинденска бб., 2310, Винаца, Винаца, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

DONIA

(591)

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 желеа, џемови, компоти; конзервирано, смрзнато, сушено и варено

овошје и зеленчук
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз; локум; алва; бонбони; колачиња; чајни колачиња; бисквити; бускети; погачици; зелник; крем; смрзнати производи од тесто
 кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, услуги при увоз-извоз и трговија на големо и мало со желеа, џемови, компоти; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз; локум; алва; бонбони; колачиња; чајни колачиња; бисквити; бускети; погачици; зелник; крем; смрзнати производи од тесто

(111) **26530** (151) 23/08/2018
 (210) ТМ 2018/47 (220) 24/01/2018
 (181) 24/01/2028
 (450) 31/08/2018

(300)

(732) **Sun Pharma Global FZE**
Executive Suite Y-43, P.O. Box 122304, SAIF
Zone, Sharjah, AE

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
 бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
 (540)

ILUMETRI

(591)
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 Фармацевтски препарати за третман и спречување на болести и нарушувања на автоимуниот систем; Фармацевтски препарати за третирање и спречување на инфламаторни заболувања; Фармацевтски препарати за употреба во дерматологија; Фармацевтски препарати за третман на кожни болести и нарушувања; Фармацевтски препарати за третман на псоријаза; Фармацевтски препарати за лекување на имунолошки заболувања и нарушувања; Фармацевтски препарати за третман на гастроинтестинални заболувања и нарушувања

(111) **26448** (151) 23/08/2018
 (210) ТМ 2018/48 (220) 25/01/2018
 (181) 25/01/2028
 (450) 31/08/2018

(300)

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги СИМПЛ ПУНКТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

ул. Максим Горки бр. 17/2 - приземје, Скопје, МК

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
 Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 Скопје, 1000

(540)

SIMPLE.

(591)
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 21 Ракавици за перна
 кл. 24 Крпи од текстил; Материјали (текстилни материјали); Навлаки за перници; Навлаки [неврзани] за мебел; Памучни ткаенини; Платна [постелнина]; Подлоги од ткаенини за преоблекување бебиња;

Подметки за маса од текстил; Постелнина;
 Прекривки за перници; Украсни навлаки за
 перници; Чаршафи за кревети [текстил];
 Чаршафи и постелнина за домаќинство
 кл. 25 Бањарки; Горна облека [наметки];
 Женски маички/поткошули; Кимона; Маици со
 кратки ракави; Лигавчиња што не се од
 хартија; Кратки чорапи; Маски за спиење;
 Престилки [облека]
 кл. 40 Доработка на текстил; Доработка на
 хартија; Кројачки услуги; Обработка на
 текстил
 кл. 42 Графички дизајн; Дизајнирање
 [индустриски дизајн]; Дизајнирање облека;
 Компјутерско програмирање; Креирање и
 одржување веб [интернет] страници за други;
 Услуги за дизајн на амбалажи

(111) **26459** (151) 23/08/2018
 (210) ТМ 2018/49 (220) 25/01/2018
 (181) 25/01/2028
 (450) 31/08/2018

(300)
 (732) **МАКПРОГРЕС ДОО**
ул. Илинденска бб, 2310, Винаца, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, светло и темно жолта, црвена,
 сина, кафена
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 чајни колачиња со ванила и прелив од
 какао

(111) **26474** (151) 23/08/2018
 (210) ТМ 2018/50 (220) 25/01/2018
 (181) 25/01/2028
 (450) 31/08/2018

(300)
 (732) **Фонд за иновации и технолошки
 развој**

бул., Гоце Делчев“ бб, 1000, Скопје, МК
 (740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
 ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
 (540)



(591) зелена, портокалова и црна
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 36 Инвестициони фондови, финансирање
 на проекти, обезбедување фондови за развој
 на нови технологии
 кл. 41 Образовни услуги, обука,
 истражување во областа на образованието
 кл. 42 Научни и технолошки услуги и
 истражувања и планирање поврзано со нив,
 изработка и развој на компјутерски софтвер,
 електронско зачувување податоци, изработка
 на компјутерски програми, компјутерско
 програмирање, софтвер како услуга [SaaS],
 платформа како услуга (PaaS), алатки за
 пребарување за интернет; анализа на
 компјутерски системи; изнајмување веб
 сервери; изнајмување компјутерски
 програми, изработка на компјутерски
 програми, инсталирање на компјутерски
 програми, компјутерски бази на податоци,
 компјутери, компјутерски програми
 (изнајмување компјутерски програми),
 компјутерски програми (изработка на
 компјутерски програми), компјутерски

програми (инсталирање на компјутерски програми), компјутерски програми (одржување на компјутерски програми), компјутерски програми (осовременување на компјутерски програми), компјутерски програми (умножување компјутерски програми), компјутерски програми (советување за компјутерски програми), компјутерско програмирање, конверзија на податоци од физички на електронски носачи, програми, сервери, размена на компјутерски програми и податоци, програмирање компјутерски системи, истражувачки услуги

(111) **26472** (151) 23/08/2018
(210) ТМ 2018/51 (220) 25/01/2018
(181) 25/01/2028
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Фонд за иновации и технолошки развој**

бул., Гоце Делчев“ бб, 1000, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, сина, црна и бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 Рекламирање, водење на работењето, управување со работата, истражување, консултирање, помош во водење бизнис
кл. 36 Инвестициони фондови, финансирање на проекти, обезбедување фондови за развој на нови технологии
кл. 42 Научни истражувања поврзани со екологија, истражувања во областа на екологијата, услуги поврзани со контрола на загадување

(111) **26473** (151) 23/08/2018

(210) ТМ 2018/52 (220) 25/01/2018

(181) 25/01/2028

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Фонд за иновации и технолошки развој**

бул., Гоце Делчев“ бб, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)

#ОброкЗаСите

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 Инвестициони фондови, финансирање на проекти, обезбедување фондови за развој на нови технологии
кл. 42 Научни и технолошки услуги и истражувања и планирање поврзано со нив, изработка и развој на компјутерски софтвер, електронско зачувување податоци, изработка на компјутерски програми, компјутерско програмирање, софтвер како услуга [SaaS], платформа како услуга (PaaS), алатки за пребарување за интернет; анализа на компјутерски системи; изнајмување веб сервери; изнајмување компјутерски програми, изработка на компјутерски програми, инсталирање на компјутерски програми, компјутерски бази на податоци, компјутери, компјутерски програми (изнајмување компјутерски програми), компјутерски програми (изработка на компјутерски програми), компјутерски програми (инсталирање на компјутерски програми), компјутерски програми (одржување на компјутерски програми), компјутерски програми (осовременување на компјутерски програми), компјутерски



програми (умножување компјутерски програми), компјутерски програми (советување за компјутерски програми), компјутерско програмирање, конверзија на податоци од физички на електронски носачи, програми, сервери, размена на компјутерски програми и податоци, програмирање компјутерски системи
 кл. 43 Услуги за обезбедување храна и пијалоци

(111) **26456** (151) 23/08/2018
 (210) ТМ 2018/53 (220) 26/01/2018
 (181) 26/01/2028
 (450) 31/08/2018

(300)

(732) **Младенова Билјана; Младенова Ивана and Младенова Ана**
ул. Козле бр.19 Б, Карпош, 1000, Скопје, МК; ул. Козле бр.19 Б, Карпош, 1000, Скопје, МК and ул. Козле бр.19 Б, Карпош, 1000, Скопје, МК
 (740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
 (540)



(591) црвена, бела
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 изработка на реклами за веб страници, изнајмување рекламен простор, компјутерско рекламирање преку интернет, обезбедување деловни информации преку веб страница, презентација на стоки преку комуникациски медиуми за продажба, услуги за следење на печатените вести
 кл. 38 телекомуникации информирање /вклучувајќи веб страници/, пренесување во живо достапно преку главна

страница на интернет, провизии за пристап на веб страна, безжично емитување, комуникација со помош на мрежи со оптички кабли, пренесување слики и пораки со помош на компјутери
 кл. 41 обезбедување електронски он-лајн публикации што не можат да се данлодираат, објавување текстови /со исклучок на рекламни текстови/, Он-лајн публикување на електронски книги и списанија, Он-лајн списанија /блогови со кориснички дефинирани содржини во областите на социјални коментари, културни коментари и политички вести/; услуги за електронско издаваштво /објавување на дигитални медиуми во форма на електронски списанија преку глобални компјутерски и комуникациски мрежи во областа на социјалните коментари, културните коментари и политичките вести/

(111) **26476** (151) 23/08/2018
 (210) ТМ 2018/54 (220) 29/01/2018
 (181) 29/01/2028
 (450) 31/08/2018

(300)

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги БАНИАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП ДОО Скопје**
бул. Кочо Рацин бр. 38/1-5, Скопје, МК
 (740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат
 бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје
 (540)



(591) сива, црвена
 (554)
 (551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи

кл. 35 услуги при продажба, на мало и големо на цигари, тутун, тутунски производи

(111) **26527**

(151) 23/08/2018

(210) ТМ 2018/59

(220) 01/02/2018

(181) 01/02/2028

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Facebook, Inc**
1601 Willow Road, Menlo Park, California
94025, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 Компјутерски хардвер; Софтвер за социјално вмрежување и интеракција со онлајн заедниците; Алатки за развој на компјутерски софтвер; Софтвер кој се користи за апликационо програмски интерфејс (API); Апликационо програмски интерфејс (API) кој се користи за градење софтверски апликации; Апликационо програмски интерфејс (API) за софтвер кој потпомага онлајн услуги за социјално вмрежување и за поврат на податоци, прикачување, симнување, пристап и управување; Софтвер за креирање, управување и интеракција со онлајн заедницата; Софтвер за организирање настани, пребарување настани, закажување и управување со настани; Софтвер за креирање, уредување, прикачување, симнување, пристапување, гледање,

објавување, прикажување, означување, блогирање, стриминг, поврзување, аотирање, искажување на чувства, коментирање, приспособување, пренос и споделување или поинакво обезбедување електронски медиуми или информации преку компјутер, Интернет и комуникациски мрежи; Софтвер за модифицирање и овозможување пренос на слики, звук, аудиовизуелни и видео содржини и податоци; Софтвер за модифицирање фотографии, слики и звук, видео и аудиовизуелни содржини со фотографски филтри и ефекти на зголемена реалност (AR), имено, графика, анимации, текст, цртежи, гео-ознаки, метадата ознаки, хиперлинкови; Софтвер за прибирање, управување, уредување, организирање, модифицирање, пренос, споделување и складирање на податоци и информации; Компјутерски софтвер за електронска трговија кој се симнува што им овозможува на корисниците да остваруваат електронски бизнис трансакции преку глобални компјутерски и комуникациски мрежи; Софтвер за испраќање и примање електронски пораки, предупредувања, известувања и потсетници; Софтвер за машини за пребарување; Магнетно кодирани поклон картички; Софтвер за користење при креирање, управување, мерење и ширење реклами од други; Рекламен сервер, имено, компјутерски сервер за складирање реклами и испорачување на реклами до веб страници; Софтвер со игри со виртуелна реалност; Софтвер со игри со зголемена реалност; Софтвер со игри со измешана реалност; Компјутерски хардвер за игри со виртуелна реалност; Компјутерски хардвер за игри со зголемена реалност; Компјутерски хардвер за игри со измешана реалност; Компјутерски периферни уреди; Софтвер за виртуелна реалност и користење при овозможување на компјутерите, конзолите со видео игри,



рачните конзоли со видео игри, таблет компјутерите, мобилните уреди, и мобилните телефони да обезбедуваат искуства од виртуелна реалност; Софтвер за електронски игри за безжични уреди; Софтвер за електронски игри за рачни електронски уреди; Софтвер за електронски игри; Периферни уреди за компјутери, таблет компјутери, мобилни уреди и мобилни телефони кои може да се носат на телото; Софтвер за виртуелна реалност; Софтвер за зголемена реалност; Софтвер за измешана реалност; Софтвер за видео игри; Интерактивни мултимедијални програми за компјутерски игри; Програми за електронски игри кои може да се симнуваат; Софтвер за компјутерски игри; Уреди за на глава за користење со компјутери; Ласерска опрема за немедицински цели; Периферни уреди; Софтвер за интегрирање на електронски податоци со опкружувањето од реалниот свет за цели на забава, образование, играње, комуницирање и социјално вмрежување; Софтвер за пристапување и гледање текст, слики и електронски податоци поврзани со конференции во областа на развојот на софтвер; Софтвер кој овозможува развој, испитување, тестирање и одржување на мобилни софтверски апликации за преносни електронски комуникациски уреди, имено, мобилни телефони, паметни телефони, рачни компјутери и таблети; Софтвер за претворање на природен јазик во машински извршливи задачи; Софтвер, имено, интерпретативен интерфејс за олеснување интеракција помеѓу луѓе и машини; Софтвер за вештачка интелигенција; Софтвер за лични асистенти; Софтвер за социјални асистенти; Софтверски развојни алатки кои овозможуваат мобилни софтверски апликации да пристапуваат до крајни услуги, имено, складирање на податоци, пуш

известувања и корисничко управување; Софтвер за услуги за мапирање; Софтвер за планирање активности со другите корисници и правење препораки; Софтвер за социјално мапирање и мапирање на дестинации; Софтвер за закажување и правење резервации; Софтвер за наредување и/или купување производи и услуги; Локациски свесен софтвер за пребарување, утврдување и споделување локации; Софтвер за безжични содржини, достава на податоци и информации; Софтвер кој овозможува пристапување, прикажување, уредување, поврзување, споделување и поинакво обезбедување електронски медиуми и информации преку Интернет и комуникациски мрежи; Софтвер, имено, апликација за обезбедување функционалности за социјално вмрежување; Софтвер за креирање, управување и пристап до групи во виртуелни заедници; Софтвер за локациски базирано пребарување и предупредувања; Софтвер за пребарување и идентификување можности за вработување; Софтвер за идентификување кој овозможува корисниците да контактираат владини претставници; Софтвер за обезбедување на виртуелни пазари; Софтвер за обезбедување локациски базирани информации за времето; Софтвер за обезбедување, поврзување со, или стриминг на вести или информации за актуелни настани; Софтвер за родителска контрола; Софтвер за олеснување интеракција и комуникација помеѓу луѓето и платформи за AI (вештачка интелигенција); Софтвер во вид на мобилни апликации за креирање, споделување, ширење и објавување реклами; Софтвер за рекламирање базирано на гео локации и услуги за промоција на производи; Апликационо програмски интерфејс (API) софтвер кој овозможува поврат на податоци, прикачување, пристап и управување;

софтвер за гледање и интеракција со поле од слики, аудиовизуелни и видео содржини и поврзани текстови и податоци; Компјутерски софтвер кој може да се симнува за изнаоѓање содржини и издавачки содржини и за претплата на содржини; Софтвер за организирање слики, видео, и аудиовизуелни содржини со користење на метадата ознаки; Софтвер за креирање и управување со профили на социјални медиуми и кориснички пристапи; Софтвер за прикачување, симнување, стриминг, архивирање, пренос, и споделување слики, аудиовизуелни и видео содржини и поврзани текстови и податоци; Интерактивна фото и видео опрема, имено, киосци за фотографирање, прикачување, уредување, штампање и споделување дигитални слики и видеа; Софтвер кој овозможува индивидуалци, групи, компании и брендови да креираат и одржуваат онлајн присуство за маркетинг цели; Софтвер за огласувачи кој им овозможува да комуницираат и соработуваат со онлајн заедниците; Софтвер за стриминг на мултимедијални забавни содржини; Апликационо програмски интерфејс (API) за користење при развојот на платформи за AI (вештачка интелигенција), имено, ботови (софтверски работи), виртуелни агенти и виртуелни асистенти; софтвер за организирање настани; компјутерски софтвер, Компјутерски софтвер кој може да се симнува и мобилни софтверски апликации за користење при снимање и уредување фотографии и снимање и уредување видеа; Компјутерски хардвер за виртуелна реалност; Компјутерски хардвер за игри со виртуелна реалност; Софтвер за виртуелна реалност за користење при овозможување компјутерите, конзолите за видео игри, рачните конзоли за видео игри, таблет компјутерите, мобилните уреди, и мобилните телефони да обезбедуваат искуства од

виртуелна реалност; Софтвер за компјутерски игри за домашни конзоли за видео игри; Периферни уреди за компјутери, таблет компјутери, мобилни уреди и мобилни телефони кои може да се носат на тело, имено, конфигурациски дисплеи за на глава; уреди за на глава за користење со конзоли за видео игри; Компјутерски софтвер; Компјутерски хардвер за зголемена реалност; Уреди за на глава за виртуелна реалност; Уреди за на глава за зголемена реалност; Очила за виртуелна реалност; Очила за зголемена реалност; Софтвер за навигација во опкружување со виртуелна реалност; Софтвер за навигација во опкружување со зголемена реалност; Софтвер за зголемена реалност за користење при овозможување на компјутерите, конзолите за видео игри, рачните конзоли за видео игри, таблет компјутерите, мобилните уреди и мобилните телефони да обезбедуваат искуства од зголемена реалност; Уреди за на глава за игри со виртуелна реалност; Уреди за на глава за игри со зголемена реалност; Рачни управувачи за виртуелна реалност; Рачни управувачи за зголемена реалност; Програми за видео и компјутерски игри; Софтвер за интерактивна забава; Софтвер за препознавање на гестови; Сензори за следење на движења за технологија за виртуелна реалност; Сензори за следење на движење за технологија за зголемена реалност; Компјутерски софтвер за контрола на работата на звучни и видео уреди; Стриминг уреди за дигитални медиуми; Слушалки за во уши; Слушалки за на глава; Софтвер за видео прикажување; Хардвер за видео прикажување, имено, видео драјвери за видео очила; Софтвер за навигација низ опкружување со виртуелна реалност; Софтвер за користење при овозможување компјутерите, конзолите за видео игри,



рачните конзоли за видео игри, таблет компјутерите, мобилните уреди и мобилните телефони да обезбедуваат искуства на виртуелна и зголемена реалност; Софтвер за виртуелна реалност за следење на објекти, контрола на движење и визуелизација на содржини; Софтвер за зголемена реалност за следење на објекти, контрола на движење и визуелизација на содржини; Софтвер за виртуелна реалност за корисниците да почувствуваат визуелизација на виртуелна реалност, постапки и задлабоченост; Софтвер за зголемена реалност за корисниците да почувствуваат визуелизација на зголемена реалност, постапки и задлабоченост; софтвер за виртуелна реалност за управување со уреди за на глава за виртуелна реалност; Софтвер за зголемена реалност за управување со уреди за на глава за зголемена реалност; Софтвер за виртуелна реалност за интерактивна забава; Софтвер за зголемена реалност за интерактивна забава; Уреди за на глава; Софтвер за снимање, складирање, пренос, примање, прикажување и анализирање податоци од компјутерски хардвер кој може да се носи на телото; Компјутерски уреди кои може да се носат на телото сочинети примарно од софтвер и екрани за поврзување со компјутери, таблет компјутери, мобилни уреди и мобилни телефони со цел да овозможуваат искуства од светот на виртуелната реалност и зголемената реалност; Очила за овозможување искуства од светот на виртуелната реалност, зголемената реалност; Софтвер за користење при креирање и дизајнирање виртуелна реалност и софтвер за зголемена реалност; Апликационо програмски интерфејс (API) за компјутерски софтвер за развивање виртуелна реалност и искуства на зголемена реалност; Софтвер и фирмвер за програми

за оперативни системи; компјутерски оперативни системи; Софтвер за следење движење при визуелизирање, манипулирање, гледање, и прикажување искуства на зголемена и виртуелна реалност; Софтвер, фирмвер и хардвер за користење при следење и препознавање на слики, глас, звук, движења, очи и гестови; ККомпјутерски хардвер и софтвер за оперативни сензорски уреди; електронски сензорски уреди, камери, проектори, и микрофони за пронаоѓање, снимање и препознавање гестови, фаци и глас; Компјутерски хардвер и софтвер за пронаоѓање објекти, кориснички гестови и команди; Софтвер и фирмвер за контролни, конфигурирачки и управувачки контролори; Софтвер и фирмвер за овозможување електронски уреди да споделуваат податоци и комуницираат со еден со друг; Софтвер за компјутерски оперативни системи; Софтверски драјверски програми за електронски уреди за овозможување компјутерски хардвер и електронски уреди да комуницираат со еден со друг; Камери; Батерии; Батериски полначи; Батериски футроли; Батериски пакувања; Струја за полнење и уреди со управување на струја за мобилни електронски уреди; Станици за полнење; Штандови за полнење на мобилни електронски уреди; Полначи за мобилни електронски уреди со база; Банки за струја; Надворешни полначи; Безжични футроли за полнење; Електрични батериски уреди кои може да се полнат, имено, батерии за полнење и преносни добавувачи на струја; Надворешни батериски пакувања кои може да се полнат за користење со мобилни електронски уреди; Полначи за батерии; Адаптери за струја; Електрични адаптери; Електрични и електронски поврзувачи; Адаптери за струја; Ташни и футроли посебно адаптирани за мобилни електронски уреди; Акт ташни, Ранци и футроли за

носење мобилни електронски уреди; Футроли за мобилни електронски уреди; Маски; Заштитни покривачи и футроли за мобилни електронски уреди; Заштитни обвивки за мобилни електронски уреди; Држачи, стегачи за рака, штипки и футроли за носење посебно адаптирани за мобилни електронски уреди; Сидни држачи за држење на мобилни електронски уреди; Сталаци за мобилни електронски уреди; Држачи за мобилни електронски уреди; Далечински управувачи за мобилни електронски уреди; Електрични кабли и поврзувачи за звук и звучници; Звучници; Станици за држење за мобилни електронски уреди; Звучници со голема јачина; Електронски делови и опрема за кабли; Електрични кабли; Поврзувачки кабли; Кабли за пренос на оптички сигнал; Струјни кабли и поврзувачи за кабли; Микрофони; Рисивери за звук; Пренесувачи на звук; Безжични компјутерски периферни уреди; Видео дисплеи кои се ставаат на глава; Рисивери на електронски сигнали; Видео рисивери; Безжични пренесувачи и рисивери за репродукција на звуци и сигнали; Електрични сензори; Сензори за набљудување физички движења; Софтвер за испраќање и примање електронски пораки, графика, слики, звук и аудиовизуелни содржини преку Интернет и комуникациски мрежи; Софтвер во вид на мобилни апликации; СИМ картички; Софтвер за обработка на слики, графика, звук, видео и текст; Софтвер, имено, софтвер за инстант пораки, софтвер за споделување датотеки, комуникациски софтвер за електронска размена на податоци, звук, видео слики и графика преку компјутер, мобилни, безжични, и комуникациски мрежи; Софтвер за управување со лични информации и софтвер за синхронизација на податоци; Софтвер за управување со содржини за социјално вмрежување, интеракција со виртуелни

заедници, и пренос на слики, звук, аудиовизуелни и видео содржини, фотографии, видеа, податоци, текст, пораки, коментари, реклами, медиумско рекламирање, комуникации и информации; Софтвер за прикажување и споделување на локацијата на корисниците и нивно барање, лоцирање, и интеракција со други корисници и места; Софтвер за користење при управување на односот со потрошувачи (CRM); Софтвер за обезбедување потрошувачки информации; софтвер за пораки; Софтвер за олеснување и уредување финансирање и дистрибуција на собрани средства и донации; Софтвер за онлајн услуги за собирање средства за хуманитарни цели и услуги за финансиски донации; Софтвер за користење при олеснување на глас преку Интернет протокол (VOIP) повици, телефонски повици, видео повици, текст пораки, инстант пораки и онлајн услуги за социјално вмрежување; Телекомуникациска опрема за обезбедување пристап на трети лица и овозможување пренос на слики, податоци и глас преку, глобални комуникациски мрежи, имено, мобилни и пристапни компјутери и мобилни телефонски терминали, базни станици кои може да примаат и емитуваат, како и безжични радио делови, примачи и емитирачи на податоци, повторувачи на податоци, рутери и прекинувачи, преносни кола, интегрални кола, компјутерски хардвер, мобилни клиенти во облак и сервери, мултиплексери (комбинациони кола), дигитални обработувачи на сигнали, обработувачи на радио фреквенциски сигнали, мобилни прекинувачки кола, електрични контролори на воздушниот сообраќај, електрични контролори на подвижноста, електрични контролори на пристап, далечински електрични контролори на влезови, радио влезови, антени, електронски радио



компоненти, софтвер за телекомуникациски апликации, и мобилни јадрени мрежи кои содржат примачи и емитирачи на податоци, безжични мрежи и порти за прибирање, пренос и управување со податоци, глас и видео; Комуникациски софтвер и комуникациски компјутерски хардвер за обезбедување пристап до Интернет кл. 35 Услуги на маркетинг, рекламирање и промоции; Обезбедување на истражувања на пазарот и информациона услуги; Промовирање на производи и услуги од други преку компјутер и комуникациски мрежи; Бизнис и рекламни услуги, имено, медиумско планирање и медиумско купување за други; Бизнис и рекламни услуги, имено, рекламни услуги за следење на перформансите на рекламите, управување, дистрибуција и сервирање на реклами, анализирање на рекламни податоци, известување на рекламни податоци и за оптимизирање на рекламните перформанси; Советодавни услуги во областа на рекламирање и маркетинг; олеснување на размена и продажба на услуги и производи од трети лица преку компјутер и комуникациски мрежи; Онлајн малопродажни услуги со широк дијапазон на производи за широка потрошувачка од други, поклон картички и достава на дигитални медиуми, уреди за на глава за виртуелна реалност, и содржини и податоци од виртуелна реалност; Обезбедување онлајн пазари за продавачи на производи и/или услуги; Обезбедување онлајн олеснувања за поврзување на продавачи со купувачи; Бизнис вмрежување; Услуги за вработување и регрутирање; Услуги за дистрибуција на реклами и информации, имено, обезбедување класифициран рекламен простор преку глобална компјутерска мрежа; Обезбедување онлајн компјутерски бази со податоци и онлајн бази со податоци кои

може да се пребаруваат во областа на класифицираните податоци; Услуги на предходно платени картички за подарок, имено, издавање потврди за подарок картички кои може да се заменат за производи или услуги; Добротворни услуги, имено, подигање на јавната свест за добротворни, филантропски, волонтерски, јавни и општествени услуги и хуманитарни активности; Обезбедување натпревари и мотивирачки наградни програми дизајнирани да препознаат, наградат и поддржат индивидуалци и групи кои се ангажираат во себе-подобрувачки, себе-исполнувачки, хуманитарни, филантропски, волонтерски јавни и општествени услуги и хуманитарни активности и споделување на продукти од креативна работа; Организирање изложби и настани во областа на развојот на софтвер и хардвер за комерцијални или рекламни цели; Услуги на асоцијации кои ги промовираат интересите на професионалците и бизнисите во областа на развој на мобилни софтверски апликации; Онлајн рекламирање и промовирање производи и услуги од други преку Интернет; маркетинг и рекламни советодавни услуги; Услуги на истражувања на пазарот; Рекламирање, маркетинг и промовирање производи и услуги од други преку обезбедување фото и видео опрема за специјални настани; Обезбедување онлајн олеснувања за стриминг на видео во живо на промотивни настани; Организирање и спроведување специјални настани за комерцијални, промотивни или рекламни цели; Рекламирање преку електронски медиуми; Организирање, промовирање и спроведување изложби, трговски саеми и настани за бизнис цели; Организирање и спроведување настани, изложби, изложувања и конференции за комерцијални цели во индустриите за интерактивна забава, виртуелна реалност, електроника за широка

потрошувачка и видео игри; Онлајн малопродажни услуги на уреди за на глава, игри, содржини и дигитални медиуми со виртуелна реалност и зголемена реалност; Обезбедување информации на телефонски именици преку глобални комуникациски мрежи; услуги на електронски каталози; Управување со односи со потрошувачи; Услуги на помош при бизнис и советодавни услуги; Обезбедување онлајн олеснувања со кориснички коментари во врска со бизнис организации, обезбедувачи на услуги, и други ресурси; Рекламни услуги; Ширење на реклами за други преку глобални компјутерски мрежи; Рекламни услуги, имено, управување со рекламни кампањи, целиење, имплементација и услуги на оптимизација; Маркетинг истражувања, имено, рекламни кампањи и истражувања и анализи на желбите на потрошувачите; Промовирање производи и услуги од други преку дистрибуција на видео реклами на Интернет; Рекламни услуги, имено, закажување, следење и известување на рекламирање за други; Подготовка и реализација на медиумски и рекламни планови и концепти; Сервирање на реклами, имено, ставање на реклами на веб страници за други; Рекламни услуги, имено, целиење и оптимизација на онлајн рекламирање; Управување со бизнис информации, имено, известување на бизнис информации и бизнис аналитика во областа на рекламирање и маркетинг; Бизнис управување; Бизнис администрација, канцелариски работи; Бизнис советување во врска со маркетинг активности; Услуги на медиумско планирање и медиумско купување; Бренд советување; Дизајн на рекламни материјали за други; Обезбедување онлајн бизнис именици со ресторани, барови, кина, танцови клубови, музеи, уметнички галерии и други културни и социјални простори; Промовирање на

јавниот интерес и подигање на свеста за теми за глобалната популација со користење пристап до Интернет; Бизнис советување во областа на телекомуникациите; Советодавни услуги за бизнис управување со цел овозможување на бизнис единките, невладините организации и непрофитните организации да развијат, организираат, и управуваат со програми за нудење поголем пристап до глобални комуникациски мрежи

кл. 36 Услуги на обработка на финансиски трансакции, имено, обезбедување сигурни комерцијални трансакции и платежни опции; Електронска обработка и пренос на податоци за плаќање на сметки за корисниците на Интернет и комуникациски мрежи; услуги за пренос на електронски фондови; Услуги за обработка на трансакции со кредитни картички, дебитни картички, и поклон картички; Услуги на комерцијалисти, имено, услуги на обработка на платежни трансакции; Обезбедување електронски мобилни платежни услуги за други; Финансиски услуги; Услуги на обработка на плаќања; Услуги на финансиски трансакции; Олеснување и организирање на финансирање и дистрибуција на собирање средства и донации; Онлајн хуманитарни услуги за собирање средства и услуги на финансиски донации.

кл. 38 Услуги на споделување фото и видео, имено, електронски пренос на дигитални фото фајлови, видеа и аудиовизуелни содржини помеѓу Интернет корисниците; Телекомуникации; Обезбедување пристап до компјутерски, електронски и онлајн бази на податоци; Телекомуникациски услуги, имено, електронски пренос на електронски медиуми, податоци, пораки, графика, слики, звук, видео и информации; Обезбедување онлајн форуми за комуникација на теми од општ интерес; Обезбедување онлајн



комуникациски линкови кои ги пренесуваат мобилните уреди и Интернет корисниците до други локални и глобални онлајн локации; Потпомагање пристап до веб страни на трети лица или до други електронски содржини на трети лица преку универзално најавување; Обезбедување онлајн соби за разговор, услуги на инстант пораки и електронски огласни табли; Услуги на емитување на звук, текст и видео преку Интернет и други комуникациски мрежи; Услуги на глас преку Интернет протокол (VOIP); Услуги на телефонски комуникации; Обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци во областите на социјално вмрежување и социјално претставување и состанување; Услуги на споделување пријател-на-пријател (peer-to-peer) фотографии и податоци, имено, електронски пренос на дигитални фото фајлови, графика и звучни содржини помеѓу Интернет корисниците; Мрежни компјутерски услуги на телекомуникации и споделување пријател-на-пријател (peer-to-peer), имено, електронски пренос на слики, аудиовизуелни и видео содржини, фотографии, видео, податоци, текст, пораки, реклами, медиумски рекламни комуникации и информации; Услуги на соби за разговор за социјално вмрежување; Стриминг и стриминг во живо на видео, аудиовизуелни и интерактивни аудиовизуелни содржини преку Интернет; Телекомуникациски услуги, имено, електронски пренос на содржини и податоци од виртуелна реалност; Обезбедување електронски огласни табли за пренос на пораки помеѓу корисниците во области од општ интерес; Услуги на видео конференции; Обезбедување услуги на техничка поддршка во врска со користењето на комуникациска опрема; Обезбедување олеснувања и опрема за видео конференции; телеконференции; Обезбедува

ње форуми во онлајн заедницата за корисниците да споделување и пуштаат информации, звук, видео, вести во реално време, забавни содржини, или информации, да формираат виртуелни заедници и да се вклучуваат во социјално вмрежување; Телекомуникациски услуги, имено, услуги на пренос и прием на податоци преку телекомуникациски мрежи; Услуги на мобилни телефонски комуникации; испраќање Веб пораки; Услуги за видео телеконференции; Услуги на инстант пораки; Електронска размена на глас, податоци, звук, видео, текст и графика до кои може да се пристапува преку компјутер и телекомуникациски мрежи; Кодирани електронски пренос и достава на спасени податоци; Обезбедување на пристап до телекомуникациски мрежи и Интернет; Интернет поврзаност; Информации во врска со телекомуникации; Советодавни услуги во областа на телекомуникациите, имено, пренос на глас, податоци, и документи преку телекомуникациски мрежи

кл. 41 Услуги за забава; Обезбедување пристап до интерактивни електронски и онлајн бази на податоци на кориснички дефинирани содржини, содржини од трети лица, фотографии, видео, аудио, визуелни и аудиовизуелни материјали од областа на општ интерес; Услуги за споделување на слики и споделување на видео; Електронски издавачки услуги за други; Услуги на забава, имено, услуги на олеснување интерактивни игри за еден играч и за повеќе играчи кои се играат преку Интернет или комуникациски мрежи; Обезбедување информации преку компјутер или комуникациски мрежи за онлајн компјутерски игри и видео игри; Организирање и спроведување натпревари и олеснувања за настани за играчи на видео игри и компјутерски игри; Обезбедување онлајн ресурси за развивачи на софтвер;

Натпреварувачки и мотивирачки наградни програми дизајнирани да препознаат, наградат и мотивираат индивидуалци и групи кои се ангажираат во себе-подобрувачки, себе-исполнувачки, хуманитарни, филантропски, волонтерски, јавни и општествени услуги и хуманитарни активности и споделување на продукти од креативна работа; Организирање и спонзорирање натпревари и мотивирачки наградни програми за развивачи на софтвер; Објавување на едукативни материјали, имено, издавање на книги, списанија, билтени и електронски публикации; Образовни услуги, посебно, организирање и спроведување конференции, курсеви, семинари, и онлајн обуки во областа на рекламирањето, маркетингот, социјалното вмрежување, Интернет и социјални медиуми, и дистрибуција на материјали од обуки во врска со тоа; Онлајн списанија, имено, веб-логови (блогови) со кориснички дефинирана содржина; Услуги на забава, имено, обезбедување игри за виртуелна реалност, интерактивна забава и содржини од виртуелна реалност; Услуги на забава, имено, обезбедување игри со зголемена реалност, интерактивна забава и содржини со зголемена реалност; Услуги на забава, имено, обезбедување игри со измешана реалност, интерактивна забава и содржини со измешана реалност; Обезбедување компјутерски игри за користење низ целата мрежа од страна на корисниците на мрежата; Обезбедување онлајн игри со виртуелна реалност; Обезбедување онлајн игри со зголемена реалност; Обезбедување онлајн игри со измешана реалност; Услуги на забава, имено, обезбедување онлајн видео игри; Организирање изложби во областа на забавните индустрии на интерактивна забава, виртуелна реалност, електроника за широка потрошувачка и видео игри за

културни или образовни цели; Организирање и спроведување образовни конференции; Организирање изложби и настани во областа на развој на софтвер за образовни цели; Образовни услуги, имено, организирање и спроведување конференции и семинари во областа на вештачката интелигенција и Интернет на нештата; Обуки во областа на дизајнот, рекламирањето и комуникациските технологии; Обуки во областа на стратешкото медиумско планирање поврзани со рекламирање, маркетинг и бизнис; Онлајн журнари, имено, блогови за рекламирање, маркетинг и бизнис; Обезбедување компјутери, електронски и онлајн бази со податоци во областа на забавата; издавачки услуги, имено, издавање на електронски публикации за други; изнајмување на фотографски и/или видеографски киосци за фотографирање, прикачување, уредување и споделување на слики и видеа; Услуги на забава, имено, обезбедување онлајн олеснувања за стриминг на забавни содржини и стриминг во живо на видеа од забавни настани; Организирање изложби во живо и конференции во областа на културата, забавата и социјално вмрежување за не-бизнис и не-комерцијални цели; Обезбедување онлајн игри; Услуги на забава, имено, обезбедување игри со виртуелна реалност, интерактивна забава и содржини и искуства од виртуелна реалност; Услуги на забава, имено, обезбедување игри со зголемена реалност, интерактивна забава и содржини и искуства од зголемена реалност; Услуги на забава, имено, обезбедување игри со измешана реалност, интерактивна забава и содржини и искуства со измешана реалност; Услуги на забава, имено, организирање и спроведување на натпревари за поттикнување користење и развој на забавен софтвер и хардвер за интерактивна забава, виртуелна реалност,



зголемена реалност, електроника за широка потрошувачка, и видео игри; Организирање изложби и настани за културни, образовни, или забавни цели; Продукција на софтвер за видео и компјутерски игри; аркадни услуги за виртуелна реалност; Аркадни услуги за зголемена реалност; Услуги на игри со виртуелна реалност обезбедени преку онлајн компјутерски мрежи; Услуги на игри со зголемена реалност обезбедени преку онлајн компјутерски мрежи; Обезбедување онлајн компјутерски игри и интерактивни игри; Видео продукција за зголемена реалност; видео продукција за виртуелна реалност; Продукција на софтвер за видео и компјутерски игри; Обезбедување софтвер за онлајн игри; Услуги на забава, имено, обезбедување интерактивни игри; услуги на продукција на софтвер за мултимедијална забава; Услуги на продукција на мултимедија; Услуги на забава во вид на развој, креирање, продукција и пост-услуги на продукција на мултимедијални забавни содржини; Услуги на забава, имено, обезбедување игри со зголемена реалност и содржини за интерактивна забава; Услуги на забава, имено, обезбедување онлајн опкружување од виртуелна реалност; Услуги на забава, имено, обезбедување онлајн опкружување од зголемена реалност; Обезбедување забавни информации од индекси кои може да се пребаруваат и бази со информации, вклучувајќи текст, електронски документи, бази со податоци, графика, фотографски слики и аудиовизуелни информации преку Интернет и комуникациски мрежи; Организирање, промовирање и спроведување изложби, трговски шоа настани за бизнис цели; Обезбедување информации за онлајн компјутерски игри и видео игри преку компјутер или комуникациски мрежи; Организирање и спроведување и

олеснување натпревари и настани за играчи на видео и компјутерски игри; Организирање изложби во областа на забавните индустрии на интерактивна забава, виртуелна реалност, електроника за широка потрошувачка и видео игри за културни или образовни цели, организирање и спроведување образовни конференции организирање изложби и настани во областа на развој на софтвер за образовни цели; Обезбедување веб страници од кои не може да се симнуваат публикации за технологија за виртуелна реалност; Обезбедување веб страници од кои не може да се симнуваат публикации за технологија за зголемена реалност; Образование; Обезбедување на обуки; спортски и културни активности; Забава и образовни услуги, имено, обезбедување филмови кои не може да се симнуваат, телевизиски шоа, вебкастови, аудиовизуелни, и мултимедијални дела преку Интернет, како и информации, видувања, и препораки во врска со филмови, телевизиски шоа, вебкастови, аудиовизуелни, и мултимедијални дела; Обезбедување компјутери, електронски и онлајн бази со податоци за користење за образование, рекреација и забава во областите на забавата и на секундарните, колегијалните, социјалните и општествените групи од интерес кл. 42 Дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; Компјутерски услуги, имено, креирање виртуелни заедници за регистрираните корисници да организираат групи, состаноци, и настани, да учествуваат во дискусии и да се ангажираат во социјално, бизнис и општествено вмрежување; Компјутерски услуги, посебно, хостирање електронски олеснувања за други за организирање и спроведување состаноци, настани и интерактивни дискусии преку Интернет и комуникациски мрежи;

Компјутерски услуги во вид на кроени електронски лични и групни профили или веб страници со кориснички-дефинирани или специфицирани информации, вклучувајќи, звук, видео, слики, текст, содржини и податоци; Компјутерски услуги, имено, обезбедување машини за пребарување за обезбедување податоци преку Интернет и комуникациски мрежи; Обезбедување онлајн олеснувања со технологија која овозможува онлајн корисниците да креираат лични профили со информации за социјално и бизнис вмрежување, да пренесуваат и споделуваат такви информации помеѓу повеќе онлајн алатки за да се ангажираат во социјално вмрежување, и да управуваат со нивните пристапи за социјално вмрежување; Обезбедување софтвер за социјално вмрежување, креирање виртуелни заедници, и пренос на звук, видео, слики, текст, содржини и податоци; Давател на апликациони услуги (ASP) услуги, имено, хостирање софтвер апликации од други; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер кој овозможува или олеснува креирање, уредување, прикачување, симнување, пристапување, гледање, објавување, прикажување, означување, блогирање, стриминг, поврзување, аотирање, искажување на чувства, коментирање, приспособување, пренос, и споделување или поинакво обезбедување електронски медиуми или информации преку Интернет и комуникациски мрежи; Обезбедување онлајн мрежна услуга која овозможува корисниците да пренесуваат лични податоци и споделуваат лични податоци со и помеѓу повеќе онлајн алатки; Обезбедување информации од индекси кои може да се пребаруваат и бази со информации, вклучувајќи текст, електронски документи, бази со податоци, графика, електронски медиуми, слики и

аудиовизуелни содржини, преку Интернет и комуникациски мрежи; Обезбедување софтвер за електронска трговија кој не може да се симнува кој им овозможува на корисниците да прават електронски бизнис трансакции преку Интернет и комуникациски мрежи; Компјутерски услуги, посебно, Давател на апликациони услуги со Апликационо програмски интерфејс (API) софтвер кој им овозможува на корисниците да прават електронски бизнис трансакции преку глобални компјутерски мрежи; Софтвер како услуга (SAAS) услуги со софтвер за испраќање и примање електронски пораки, известувања и предупредувања и за олеснување електронски бизнис трансакции преку Интернет и комуникациски мрежи; Обезбедување софтвер за користење при дизајнирање, управување, мерење, анализирање, ширење, и сервирање реклами за други; Давател на апликациони услуги со Апликационо програмски интерфејс (API) софтвер за управување, следење, известување и мерење медиумско планирање, медиумско купување и рекламирање за други; Провајдери на онлајн платформа за огласи за купување, имено, обезбедување софтверски програми кои не може да се симнуваат кои овозможуваат купувачи и продавачи при онлајн рекламирање да купуваат и продаваат рекламен инвентар; Платформа како услуга (PAAS) со компјутерски софтвер платформи за користење при купување и ширење реклами; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер за користење при купување, продавање, дизајнирање, управување, следење, вреднување, оптимизирање, мерење, анализирање, достава, и известување на онлајн рекламирање и маркетинг; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер за



користење при дизајнирање и управување со онлајн рекламирање и маркетинг кампањи; Дизајнирање и развивање софтвер за компјутерски игри и софтвер за видео игри за користење со компјутери, програмски системи на видео игри и компјутерски мрежи; Развој на хардвер за користење во врска со електронски и интерактивни мултимедијални игри; Услуги на развој на електронски и интерактивни мултимедијални игри; Обезбедување онлајн страници што им овозможуваат на корисниците можност за прикачување, модифицирање и споделување содржини со виртуелна реалност, информации, искуства и податоци; Обезбедување онлајн страници што им овозможува на корисниците можност за прикачување, модифицирање и споделување содржини со зголемена реалност, информации, искуства и податоци; Обезбедување онлајн страници што им овозможува на корисниците можност за прикачување, модифицирање и споделување содржини со измешана реалност, информации, искуства и податоци; Услуги на дизајн, инженерство, истражувања, развој и тестирање во областа на развој на мобилни софтверски апликации поврзан со користење и функционалност на хиперлинкови; Техничко советување во областа на развој на мобилни софтверски апликации поврзани со користење и функционалност на хиперлинкови; Обезбедување софтвер кој овозможува развој, испитување, тестирање, и одржување на мобилни софтверски апликации за преносни компјутерски уреди; Образовни услуги, имено, организирање и спроведување конференции и семинари во областа на вештачката интелигенција и Интернет на нештата; Обезбедување кориснички услуги за автентификација преку користење на единствен пристап и софтвер технологија за трансакции со електронска

трговија; Обезбедување кориснички услуги за автентификација на електронски пренос на фондови, кредитни и дебитни картички и електронски чековни трансакции со користење на единствен пристап и софтвер технологија; Обезбедување Апликационно програмски интерфејс (API) кој овозможува корисниците да прават електронски бизнис трансакции преку Интернет; Обезбедување софтвер за обработка на електронски плаќања; Платформа како услуга (PAAS) услуги со компјутерски софтвер кој овозможува корисниците да остваруваат бизнис трансакции и електронска трговија; Обезбедување Апликационно програмски интерфејс (API) софтвер за користење при електронски пораки и пренос на звук, видео, слики, текст, содржини и податоци; Платформа како услуга (PAAS) со компјутерски софтверски платформи за електронски пораки и пренос на звук, видео, фотографии, слики, текст, графика и податоци; Обезбедување софтвер за електронски пораки; Услуги на мапирање; Обезбедување софтвер за услуги на мапирање; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер за услуги на мапирање; Обезбедување софтвер за споделување и прикажување на локацијата на корисниците, планирање активности со други корисници и правење препораки; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер кој овозможува или олеснува споделување и прикажување на локацијата на корисниците, планирање активности со други корисници и правење препораки; Обезбедување софтвер за социјално мапирање и мапирање на дестинации; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер кој овозможува или олеснува социјално мапирање и мапирање на дестинации; Обезбедување софтвер за закажување и правење резервации; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер кој

овозможува или олеснува закажување и правење резервации; Обезбедување Софтвер за нарачување и/или купување производи и услуги; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер кој овозможува или олеснува порачување и/или купување производи и услуги; Обезбедување локациски свесен софтвер за пребарување, утврдување и споделување локација на производи, услуги и настани од интерес; Давател на апликациони услуги (ASP) со локациски свесен софтвер за пребарување, утврдување и споделување локација на производи, услуги и настани од интерес; Обезбедување софтвер за креирање, управување и пристапување до приватни групи во виртуелните заедници кои се креирани и администрирани од страна на корисниците; Обезбедување софтвер за пребарување и идентификување локални и локациски базирани точки од интерес, настани, ориентациски точки, можности за вработување, забава, културни настани, пазарење и понуди; Обезбедување софтвер за пребарување и идентификување можности за вработување; Обезбедување софтвер за идентификување кој овозможува корисниците да контактираат владини претставници; Обезбедување софтвер за обезбедување на виртуелни пазари; Обезбедување софтвер за обезбедување локациски базирани информации за времето; Обезбедување софтвер за обезбедување, поврзување, или стриминг на вести или информации за актуелни настани; Обезбедување софтвер за олеснување на интеракција и комуникација помеѓу луѓето и AI (вештачка интелигенција) платформи; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер кој овозможува или олеснува интеракција и комуникација помеѓу луѓето и AI (вештачка интелигенција) платформи; Дизајн на ефекти на зголемена реалност и

виртуелна реалност за користење при модифицирање фотографии, слики, видеа и аудиовизуелни содржини; Обезбедување онлајн страници што им овозможуваат на корисниците можност за прикачување, модифицирање и споделување содржини со виртуелна реалност и податоци; Обезбедување онлајн страници што им овозможуваат на корисниците можност за прикачување, модифицирање и споделување содржини со зголемена реалност и податоци; Обезбедување онлајн страници што им овозможуваат на корисниците можност за прикачување, модифицирање и споделување содржини со измешана реалност и податоци; Провајдери на платформи за онлајн видео рекламно купување, имено, обезбедување софтверски програми кои не може да се симнуваат и овозможуваат купувачи и продавачи на онлајн видео рекламирање да купуваат и продаваат видео рекламен инвентар; Платформа како услуга (PAAS) со компјутерски софтвер платформи за користење при купување и ширење реклами; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер за користење при купување, продавање, следење, вреднување, оптимизирање, целење, анализирање, достава, и известување на онлајн рекламирање и маркетинг; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер за користење при дизајнирање и управување со онлајн видео рекламирање и маркетинг кампањи; Обезбедување веб страници со онлајн можности за корисниците да се ангажираат во социјално вмрежување и да управуваат со нивните содржини при социјално вмрежување; Обезбедување софтвер за креирање и управување со профили на социјални медиуми и кориснички пристапи; Обезбедување софтвер за модифицирање фотографии, слики и звук, видео, и аудио-видео содржини со



фотографски филтри и ефекти на зголемена реалност (AR), имено, графика, анимации, текст, цртежи, гео-ознаки, метадата ознаки, хиперлинкови; Софтвер за гледање и интеракција со група на електронски медиуми, имено, слики, аудиовизуелни и видео содржини, видео стриминг во живо, коментари, реклами, вести, и Интернет линкови; Обезбедување софтвер за пронаоѓање содржини и издавачки содржини, и за претплата за содржини; Обезбедување организирање слики, видео, и аудиовизуелни содржини со користење на метадата ознаки; Компјутерски услуги, имено, креирање виртуелни заедници за регистрирани корисници за споделување, гледање, претплата и соработка со слики, аудиовизуелни и видео содржини и поврзани податоци и информации; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер за социјално вмрежување, управување со содржини за социјално вмрежување, креирање виртуелни заедници, и пренос на слики, аудиовизуелни и видео содржини, фотографии, видеа, податоци, текст, пораки, реклами, медиумски рекламни комуникации и информации; Давател на апликациони услуги (ASP) со Апликационо програмски интерфејс (API) софтвер кој олеснува онлајн услуги за социјално вмрежување, развивање софтвер апликации; Платформа како услуга (PAAS) со софтверски платформи за социјално вмрежување, управување со содржини за социјално вмрежување, креирање виртуелни заедници, и пренос на слики, аудиовизуелни и видео содржини, фотографии, видеа, податоци, текст, пораки, реклами, медиуми рекламни комуникации и информации; Изнајмување на софтвер што им овозможува на корисниците да прикачуваат, уредуваат, и споделуваат слики, видеа и аудиовизуелни содржини; Компјутерски услуги, имено, селектирање онлајн кориснички-дефинирани

содржини и реклами и креирање групи на социјални медиуми; Обезбедување софтвер за фотографирање и снимање на звук, аудиовизуелни и видео содржини; Обезбедување софтвер за прикачување, симнување, архивирање, овозможување пренос, и споделување слики, аудиовизуелни и видео содржини и поврзани текстови и податоци; Обезбедување софтвер за стриминг на мултимедијални забавни содржини; Обезбедување софтвер за креирање и одржување онлајн присуство за индивидуалци, групи, компании, и брендови; Обезбедување софтвер за огласувачи да комуницираат и соработуваат со онлајн заедниците; софтвер за лични асистенти; софтвер за социјални асистенти; Обезбедување софтвер кој не може да се симнува со онлајн олеснувања за привремено користење при испраќање и примање електронски пораки, инстант пораки, електронски пораки предупредувања и потсетници, фотографии, слики, графика, податоци, звук, видеа и аудиовизуелни содржини преку Интернет и комуникациски мрежи; Софтвер за електронска трговија кој овозможува корисниците да прават електронски бизнис трансакции преку Интернет; Обезбедување привремено користење на компјутерски софтвер кој не може да се симнува за пристапување, прибирање, прикажување, уредување, поврзување, модифицирање, организирање, означување, стриминг, споделување, складирање, пренос и поинакво обезбедување електронски медиуми, фотографии, слики, графика, звук, видеа, аудиовизуелни содржини, податоци и информации преку Интернет и комуникациски мрежи; Обезбедување привремено користење на компјутерски софтвер кој не може да се симнува за користење при олеснување на глас преку

Интернет протокол (VOIP) повици, телефонски повици, видео повици, текст пораки, електронски пораки, инстант пораки, и услуги на онлајн социјално вмрежување; Давател на апликациони услуги (ASP) услуги со софтвер кој овозможува или олеснува глас преку Интернет протокол (VOIP) повици, телефонски повици, видео повици, текст пораки, електронски пораки, инстант пораки, и услуги на онлајн социјално вмрежување; Компјутерски услуги, имено, обезбедување информации во областа на технологијата и софтверски развој преку Интернет и комуникациски мрежи; Обезбедување софтвер за користење при снимање и уредување фотографии и снимање и уредување видеа; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер кој овозможува или олеснува снимање и уредување фотографии и снимање и уредување видеа; Дизајн и развој на хардвер и софтвер за компјутерски игри; Дизајн и развој на хардвер и софтвер за виртуелна реалност; Дизајн и развој на хардвер и софтвер за измешана реалност; Дизајн и развој на хардвер и софтвер за видео игри; Обезбедување привремено користење на софтверски апликации кои не може да се симнуваат за социјално вмрежување, креирање виртуелни заедници, и пренос на содржини со виртуелна реалност и податоци; Компјутерски услуги во вид на обезбедување кроени онлајн страници со кориснички-дефинирани или специфицирани информации, лични профили, виртуелна реалност и содржини со зголемена реалност и податоци; Услуги на компјутерско програмирање за креирање видеа и игри со виртуелна реалност; Дизајн и развој на хардвер и софтвер за зголемена реалност; развој на софтвер; Развој на интерактивен мултимедијален софтвер; Одржување и поправка на компјутерски софтвер; Обезбедување привремено користење на

компјутерски софтвер кој не може да се симнува за пренос, споделување, примање, симнување, прикажување, интеракција и пренесување на содржини, текст, визуелни дела, звучни дела, аудиовизуелни дела, дела од литературата, податоци, датотеки, документи и електронски дела; Компјутерски услуги, имено, обезбедување информации во областа на технологијата и софтверски развој преку глобални компјутерски мрежи; Услуги на техничка поддршка, имено, откривање на проблеми во вид на дијагностика на компјутерски хардвер и софтверски проблеми; Компјутерски услуги, имено, услуги на провајдери на хостирање во облак; Обезбедување привремено користење на онлајн компјутерски софтвер во облак кој не може да се симнува за користење при електронско складирање на податоци; Обезбедување привремено користење на онлајн компјутерски софтвер во облак кој не може да се симнува за апликации за виртуелна, и зголемена реалност и опкружување; Услуги на споделување на датотеки, имено, обезбедување онлајн олеснувања за други со технологија која овозможува корисниците да прикачуваат и симнуваат електронски датотеки; Компјутерски услуги, имено, хостирање електронски олеснувања за други за интерактивни дискусии преку комуникациски мрежи; Обезбедување онлајн софтвер кој не може да се симнува; Давател на апликациони услуги, имено, обезбедување, хостирање, управување, развивање, и одржување апликации, софтвер, веб страници, и бази со податоци во областа на безжичните комуникации, мобилен пристап до информации, и далечинско управување со податоци за безжична достава на содржини за рачни компјутери, лаптопи и мобилни електронски уреди; Давател на апликациони услуги (ASP); Обезбедување онлајн



олеснувања кои им даваат можност на корисниците за прикачување, модифицирање и споделување звук, видео, фотографски слики, текст, графика и податоци; Обезбедување привремено користење на онлајн софтвер кој не може да се симнува и апликации за инстант пораки, глас преку Интернет протокол (VOIP), видео конференции, и звучни конференции; Компјутерски услуги, имено, креирање онлајн заедници за регистрираните корисници да се ангажираат во социјално вмрежување; Услуги за кодирање на податоци; Кодирани електронски пренос и достава на спасени податоци; Обезбедување софтвер и апликации за управување со односот со потрошувачи (CRM); Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер за управување со односот со потрошувачи (CRM); Обезбедување онлајн услуги на софтвер платформа која им овозможува на корисниците да постираат вреднувања, мислења, референци и препораки поврзани со бизниси, ресторани, обезбедувачи на услуги, настани, јавни услуги и владини агенции; Компјутерски услуги, посебно, Давател на апликациони услуги со Апликационно програмски интерфејс (API) софтвер за управување со односот со потрошувачи (CRM); Хостирање на дигитални [виртуелна реалност и зголемена реалност] содржини на Интернет; Научни и технолошки услуги и истражувања и дизајн поврзан со тоа; Услуги на индустриски анализи и истражувања; Компјутерски услуги, имено, обезбедување далечинско управување на уреди преку компјутерски мрежи, безжични мрежи или Интернет; Обезбедување софтвер за олеснување и организирање на финансирањето и дистрибуцијата на собрани фондови и донации; Обезбедување софтвер за онлајн хуманитарни услуги за собирање фондови и

услуги на финансиски донации кл. 45 Услуги на социјално претставување, вмрежување и состанување; Обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци и онлајн бази на податоци кои може да се пребаруваат во областите на социјално вмрежување, социјално претставување и состанување; Обезбедување информации во областа на личниот развој, себе-подобрување, себе-исполнување, добротворни, филантропски, волонтерски, јавни и општествени услуги, и хуманитарни активности; Обезбедување консиерж услуги за други, имено, правење резервации, потпомагање при купување, организирање испораки, организирање побарани лични аранжмани, обезбедување препораки за производи и услуги, обезбедување специфични потрошувачки информации за остварување на индивидуалните потреби и обезбедување на електронски потсетници и известувања; Услуги на онлајн социјално вмрежување; Обезбедување информации во форма на бази со податоци со информации во областа на социјално вмрежување и социјално претставување; Услуги за верификација на корисници; Услуги за верификација на идентификација; Услуги за верификација на бизнис идентификација; Правни услуги

(111) **26479** (151) 23/08/2018

(210) ТМ 2018/60 (220) 02/02/2018

(181) 02/02/2028

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги БАНИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП ДОО Скопје**

бул. Кочо Рацин бр. 38/1-5, Скопје, МК

(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат

бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје

(540)

MASSA

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо на цигари, тутун и тутунски производи

(111) **26475** (151) 23/08/2018

(210) ТМ 2018/61 (220) 02/02/2018

(181) 02/02/2028

(450) 31/08/2018

(300)

(732) Друштво за производство, трговија и услуги БАНИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП ДОО Скопје

бул. Кочо Рацин бр. 38/1-5, Скопје, МК

(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат

бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје

(540)

UGARIT

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо на цигари, тутун и тутунски производи

(111) **26531** (151) 23/08/2018

(210) ТМ 2018/63 (220) 02/02/2018

(181) 02/02/2028

(450) 31/08/2018

(300)

(732) ДИГИТАЛ ОРИНЦ ДОО Скопје
бул. Партизански одреди бр. 15А/2/2,
Скопје, МК

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, портокалова, зелена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 маркетинг, дигитален маркетинг, маркетинг на социјалните медиуми, дизајн на рекламен материјал, услуги при продажба на големо и мало со дизајн на веб страници и мобилни апликации

кл. 41 дизајнерски услуги што не се за рекламни цели

(111) **26464** (151) 23/08/2018

(210) ТМ 2018/64 (220) 02/02/2018

(181) 02/02/2028

(450) 31/08/2018

(300)

(732) Philip Morris Brands Sàrl

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(591) темно виолетова, виолетова, светло виолетова, розева, црвена, портокалова, жолта, светло зелена, зелена, темно сина, црна, сива, бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(111) **26450** (151) 13/08/2018

(210) ТМ 2018/65 (220) 02/02/2018

(181) 02/02/2028

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Philip Morris Brands Sàrl**

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(591) темно виолетова, виолетова, светло виолетова, розева, црвена, портокалова, жолта, светло зелена, зелена, темно зелена, светло сина, сина, темно сина, црна, сива, бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(111) **26467** (151) 23/08/2018

(210) ТМ 2018/68 (220) 15/02/2018

(181) 15/02/2028

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Друштво за трговија и услуги
ИНТЕРАКТИВЕ СОЛУТИОНС ДООЕЛ
Скопје**

бул. Туристичка 77 А, 6000, Охрид, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО.
КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ
Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(540)



(591) златна, бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците

(111) **26465** (151) 23/08/2018
(210) ТМ 2018/69 (220) 05/02/2018
(181) 05/02/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) **ORE investiranje in upravljanje naložb
d.o.o.**

Poljska pot 2, 1000, Ljubljana, SI

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 течност за сопирачки; течност за
хидраулични кола; стврднувачки агенси за
метали; хидраулични
течности; антифриз; дестилирана
вода; детергенти за употреба во производни
процеси
кл. 4 индустриска маст; индустриско масло;
лубриканти; маст за подмачкување; масло за
подмачкување; моторно масло; текстилно
масло; масло од репка за индустриски цели;
течности за сечење; масла за расклопување
(градежништво)

(111) **26449** (151) 23/08/2018
(210) ТМ 2018/79 (220) 07/02/2018
(181) 07/02/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) **STRIPE, INC.**
**a corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware**
**185 Berry Street, Suite 550, San Francisco,
California 94107, US**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

STRIPE

(591)



(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 деловно советување и услуги на информирање; услуги на развој на нови деловни потфати и советувања при основање; услуги на деловен развој, имено, обезбедување на почетна поддршка при деловно управување за други; препораки во областа на бизнис; препораки во област на сметководство; книговодствени услуги за електронски пренос на средства; собирање и анализа на метрички податоци за квалитет за потреби на работење на електронски продавачи; управување, фактурирање и усогласување на сметки во име на други; обезбедување на деловни информации, имено, статистички податоци обезбедени онлајн од компјутерски бази на податоци или интернет; обезбедување на статистички податоци во деловни или комерцијални цели; услуги на чување на финансиски податоци за употреба при управување со ризици во врска со платежни трансакции; наплата; фактурирање; услуги на планирање, советување, информирање и консултантски услуги во врска со данок и оданочување; советување и информирање во врска со сметководство; адвокатски препораки; промовирање на банкарски услуги за други преку дистрибуција на печатен и аудио-визуелен промотивен материјал, и преку давање на совети за промоција на продажба; деловно вмрежување; деловно планирање; организирање на деловни конвенции; управување со регулаторни поднесоци, имено, помагање на други во подготовка и поднесување на пријави за субвенции за мали претпријатија пред владини регулаторни тела; обезбедување на препораки за осигурителни агенти; овозможување на групно купување на банкарски услуги; управување со програми за

групно купување на попусти, имено, преговарање за услови на договор со давателите на услуги на банкарство, осигурување, деловни и правни услуги поради остварување на групни попусти на купување на услуги за други; деловни услуги, имено, поврзување со потенцијални приватни инвеститори со претприемачи на кои им е потребно финансирање; советодавни услуги кои се однесуваат на деловна организација, деловно планирање и деловно управување и оперативно работење; советодавни услуги за подготовка и изведување на комерцијални трансакции; анализирање на деловни податоци; услуги на деловна администрација за обработка на продажба преку интернет; управување со деловни информации; собирање, систематизација, составување и анализа на деловни податоци и информации складирани во компјутерски бази на податоци; обезбедување на помош во управување со деловни активности; услуги на обезбедување на комерцијални информации преку интернет; услуги на пријавување на данок кл. 36 трговски услуги, имено, услуги на обработка на платежни трансакции; услуги на проверка на плаќања и парични средства; проверка на кредитни картички; услуги на обработка на плаќања на данок онлајн и во реално време, финансиско управување со плаќање на данок, и услуги на финансиско анализирање на плаќање на данок; услуги на менувачници; услуги на пренос на валута; финансиски услуги, имено, обезбедување на услуги на размена на странски валути по пат на интернет и интранет системи; финансиски услуги, имено, обезбедување на услуги на електронски пренос на виртуелни валути преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на парични средства; обезбедување на услуги на електронска обработка на електронски пренос на парични

средства, АКК (автоматска клириншка куќа), кредитни картички, дебитни картички, електронски чекови и електронски плаќања; обезбедување на услуги на онлајн компјутерски бази на податоци во областа на финансиски трансакции; финансиски анализи, имено, собирање и анализирање на статистички податоци и други извори на информации за финансиски потреби; финансиски информации и проценки; услуги на управување со финансиски ризик; финансиски трансакции, имено, обезбедување на услуги на сигурни комерцијални трансакции и можности на плаќање; консултантски и услуги на информирање во врска со осигурување; советување од областа на банкарството; советување од областа на финансии; обезбедување на онлајн информации кои се однесуваат на финансиски, банкарски, услуги на осигурување, и услуги на вложувања; обезбедување на онлајн финансиски информации од компјутерски бази на податоци или од Интернет; обезбедување на финансиски информации во врска со кредитна способност на претпријатија и поединци; обезбедување на финансиски информации по пат на електронски средства; финансиски услуги обезбедени по пат на електронски средства; услуги на плаќање по пат на безжични телекомуникациски апарати и уреди; обезбедување на услуги на електронски пренос на виртуелни валути; спроведување на финансиски трансакции онлајн

(111) **26478** (151) 23/08/2018

(210) ТМ 2018/82 (220) 08/02/2018

(181) 08/02/2028

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Xplore Music

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци кл. 38 слуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на



лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна

пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

 (111) **26480** (151) 23/08/2018
 (210) ТМ 2018/83 (220) 08/02/2018

(181) 08/02/2028

(450) 31/08/2018

(300)

**(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**

**ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Вип Експлор Мјузик

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 слуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица;



телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на

компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **26481** (151) 23/08/2018

(210) ТМ 2018/84 (220) 08/02/2018

(181) 08/02/2028

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Друштво за комуникациски услуги**

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Xplore TV

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни

огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци кл. 38 слуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации,

податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на



автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **26484** (151) 23/08/2018

(210) ТМ 2018/85 (220) 08/02/2018

(181) 08/02/2028

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Вип Експлор ТВ

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција

/продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци кл. 38 слуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на

пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист

сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **26524** (151) 23/08/2018
(210) ТМ 2018/91 (220) 09/02/2018
(181) 09/02/2028
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

EBVAKSA

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 вакцински препарати

(111) **26525** (151) 23/08/2018
(210) ТМ 2018/92 (220) 09/02/2018
(181) 09/02/2028
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



ERVEBO

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 вакцински препарати

(111) **26491** (151) 23/08/2018
(210) ТМ 2018/93 (220) 09/02/2018
(181) 09/02/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) **ЕЛКОТЕХНА доо**
ул. Народен Фронт бр. 5/2-4, 1000, Скопје,
МК
(740)

(540)



(591) зелена и кафена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 шперплочи

(111) **26523** (151) 23/08/2018
(210) ТМ 2018/103 (220) 15/02/2018
(181) 15/02/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) **E.I. du Pont de Nemours and Company**
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805, US
(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

VIVOLT

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 земјоделски адјуванти

(111) **26528** (151) 23/08/2018
(210) ТМ 2018/107 (220) 16/02/2018
(181) 16/02/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) **Друштво за трговија и услуги**
ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје
ул. Загребска бр. 28А-1/1/8, Центар, Скопје,
МК
(740)

(540)



(591) сина и црвена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 анализирање (финансиско
анализирање), информации (финансиски
информации), советување во врска со
финансии, управување (финансиско
управување) финансиски услуги

(111) **26423** (151) 14/08/2018
(210) ТМ 2018/115 (220) 16/02/2018
(181) 16/02/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET**
ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde,
ESKİŞEHİR, TR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. Даме Груев бр.3/2-11
1000 Скопје
Република Македонија

(540)



(591) жолта, портокалова, црвена, црна и бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бисквити, чоколади, торти, крекари, наполитанки, слатки, пити, сладолед, десерт со мраз, овошен сок и шеќер

(111) **26424** (151) 14/08/2018

(210) ТМ 2018/121 (220) 19/02/2018

(181) 19/02/2028

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **IP For ALL OOD**

M.K. Vidisnki No. 8, office 6, 1164, Sofia, BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

UPLA

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи направени од овие материјали, што не се

вклучени во другите класи; кожа, делови од животинска кожа; торби и куфери; чадори, сонцекрани и стапови за одење; камшици, узда и сарачки производи
кл. 25 облека, обувки и капи

(111) **26454** (151) 14/08/2018

(210) ТМ 2018/129 (220) 21/02/2018

(181) 21/02/2028

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Hankook Tire Co., Ltd**

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, KR

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

Technoring

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 управување со згради (услуги во врска со недвижности); изнајмување или закуп на згради; изнајмување на згради; лизинг на канцелариски простор; издавање на деловен простор (недвижности); давање на информации кои се однесуваат на изнајмување на згради; изнајмување на индустриски простор; вложување во недвижности; услуги на управување со недвижности кои се однесуваат на трговски центри; услуги на продажба на трговски центри; изнајмување на трговски центри; изнајмување на деловни простории; агенции или брокерски услуги за изнајмување на згради; услуги на управување со недвижности кои се однесуваат на комерцијални згради



кл. 42 услуги на истражување на гуми; техничко испитување (преглед) на автомобилски гуми; техничко испитување (преглед) на возила; преглед (испитување) на моторни возила пред транспорт (за проверка на исправност); техничко испитување (инспекција) на моторни возила (за проверка на исправност); тестирање на исправност на возила; технички совети во врска со производство на гуми; услуги на анализа на гуми (инспекција); услуги на дизајнирање на деловни простории за трговија со гуми; тестирање на автомобилски тркала; тестирање на автомобилски гуми; истражување и развој на производи; тестирање на квалитет на производи; анализа на развој на производи; оценување на развој на производи; тестирање на безбедност на производи; процена на производи

(111) **26455** (151) 14/08/2018
(210) ТМ 2018/130 (220) 21/02/2018
(181) 21/02/2028
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **Hankook Tire Co., Ltd**

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, KR

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

Technotrac

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 управување со згради (услуги во врска со недвижности); изнајмување или закуп на згради; изнајмување на згради; лизинг на

канцелариски простор; издавање на деловен простор (недвижности); давање на информации кои се однесуваат на изнајмување на згради; изнајмување на индустриски простор; вложување во недвижности; услуги на управување со недвижности кои се однесуваат на трговски центри; услуги на продажба на трговски центри; изнајмување на трговски центри; изнајмување на деловни простории; агенции или брокерски услуги за изнајмување на згради; услуги на управување со недвижности кои се однесуваат на комерцијални згради

кл. 42 услуги на истражување на гуми; техничко испитување (преглед) на автомобилски гуми; техничко испитување (преглед) на возила; преглед (испитување) на моторни возила пред транспорт (за проверка на исправност); техничко испитување (инспекција) на моторни возила (за проверка на исправност); тестирање на исправност на возила; технички совети во врска со производство на гуми; услуги на анализа на гуми (инспекција); услуги на дизајнирање на деловни простории за трговија со гуми; тестирање на автомобилски тркала; тестирање на автомобилски гуми; истражување и развој на производи; тестирање на квалитет на производи; анализа на развој на производи; оценување на развој на производи; тестирање на безбедност на производи; процена на производи

(111) **26526** (151) 17/08/2018
(210) ТМ 2018/218 (220) 15/03/2018
(181) 15/03/2028
(450) 31/08/2018

(300)

(732) **PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA OBRENOVAC**

Industrijska 8, 11500, Obrenovac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

SOLD3EVIT

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, медицински и
ветеринарни препарати; диететска храна и
супстанции прилагодени за употреба во
медицината или ветеринарна употреба;
диететски додатоци (додатоци на исхрана) за
луѓе или животни

(111) **26520** (151) 23/08/2018
(210) ТМ 2018/219 (220) 15/03/2018
(181) 15/03/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) **HESHAN HUIXIA TRADING CO., LTD.**
No.01-6 Dongsheng Road, GongheTown,
Heshan City, Guangdong, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 заштитни шлемови; штитници за глава
за спортови; ракавици за заштита при
несреќи; заштитни уреди за лична употреба
против незгоди; аларми против кражба;
очила; очила за спорт; облека за заштита од
оган; заштитни шлемови за спортови;
шлемови за јавање
кл. 25 облека; облека за мотористи; облека

за велосипедисти; капи за капење; обувки;
водоотпорна облека; капи; трикотажа;
ракавици за скијање; појаси

(111) **26519** (151) 23/08/2018
(210) ТМ 2018/242 (220) 20/03/2018
(181) 20/03/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) **АМК МОТО СКОПЈЕ - Скопје**
ул. Дичо Петров 8А, 1000, Скопје, МК
(740) Зоран Наумовски
ул.Дичо Петров 8А, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црна, сива, црвена, портокалова,
жолта
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 организирање патувања; возачи на
мотори (услуги на возачите), галерии за
возила (изнајмување галерии за возила),
гаражи (изнајмување гаражи), земање под
наем паркинг простори, земање под наем
возила, излети (организирање излети), лични
возила (изнајмување лични возила), лични
возила (превоз со лични возила),
навигациски услуги, организирање излети,
паркиралишта (услуги на паркиралишта),
патници (превоз на патници), патувања
(организирање патувања), патувања
(резервации за патувања), посредување при
превоз, придружба на патници, упатства



/информации/ за превоз
 кл. 41 услуги на клубови (забава и образование), спортски и културни активности, забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубовите) /забава/, книги (издавање книги), книги (изнајмување книги), конференции (организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /текстови што не се рекламни/, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредбите), разговори (организирање и водење разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење симпозиуми), спортска опрема (користење спортска опрема), спортски натпревари, слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), изработка на безбедносни кампањи во врска со безбедноста на патиштата, формирање на научни собири

(111) **26501** (151) 23/08/2018
 (210) ТМ 2018/244 (220) 20/03/2018
 (181) 20/03/2028
 (450) 31/08/2018

(300)

(732) **ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.**

Acibadem Köftüncü Sokak No:1 Kadiköy 34718, Istanbul, TR

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

Cetaflu

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати

(111) **26508** (151) 23/08/2018

(210) ТМ 2018/245 (220) 20/03/2018

(181) 20/03/2028

(450) 31/08/2018

(300)

(732) **ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.**

Acibadem Köftüncü Sokak No:1 Kadiköy 34718, Istanbul, TR

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

Levonat

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број

(510)	(111)
1	26465
1	26502
1	26516
1	26523
2	26460
3	26432
3	26433
3	26444
3	26505
4	26465
4	26516
5	26422
5	26429
5	26437
5	26438
5	26444
5	26457
5	26458
5	26500
5	26501
5	26502
5	26508
5	26517
5	26518
5	26524
5	26525
5	26526
5	26530
9	26425
9	26434
9	26435
9	26436
9	26490

9	26492
9	26493
9	26504
9	26516
9	26520
9	26521
9	26527
10	26437
10	26438
10	26500
11	26435
11	26436
11	26444
11	26466
12	26430
12	26431
12	26510
12	26516
14	26444
16	26434
16	26444
16	26490
16	26492
16	26493
16	26516
18	26424
18	26434
18	26444
18	26514
19	26460
19	26491
20	26434
20	26468
21	26434

21	26444
21	26448
21	26505
24	26448
24	26468
25	26424
25	26434
25	26444
25	26448
25	26452
25	26493
25	26514
25	26520
28	26444
28	26452
28	26471
28	26493
29	26451
29	26463
29	26470
29	26497
29	26498
29	26529
30	26423
30	26439
30	26444
30	26451
30	26453
30	26459
30	26463
30	26470
30	26485
30	26488
30	26496

30	26503
30	26529
32	26427
32	26440
32	26441
32	26442
32	26443
32	26444
32	26461
32	26462
32	26477
32	26486
33	26426
33	26427
33	26428
33	26444
34	26450
34	26464
34	26475
34	26476
34	26479
34	26494
34	26495
34	26511
35	26425
35	26427
35	26434
35	26439
35	26445
35	26449
35	26452
35	26456
35	26463
35	26466

35	26467
35	26469
35	26472
35	26475
35	26476
35	26478
35	26479
35	26480
35	26481
35	26482
35	26483
35	26484
35	26487
35	26488
35	26489
35	26490
35	26492
35	26496
35	26503
35	26504
35	26506
35	26507
35	26512
35	26513
35	26514
35	26521
35	26522
35	26527
35	26531
36	26449
36	26454
36	26455
36	26472
36	26473



36	26474	39	26440	41	26434	42	26446	43	26434
36	26490	39	26441	41	26446	42	26447	43	26439
36	26492	39	26442	41	26456	42	26448	43	26444
36	26527	39	26443	41	26474	42	26454	43	26451
36	26528	39	26445	41	26483	42	26455	43	26467
37	26445	39	26487	41	26489	42	26472	43	26469
37	26466	39	26490	41	26490	42	26473	43	26473
37	26487	39	26492	41	26492	42	26474	43	26506
37	26516	39	26503	41	26493	42	26478	43	26507
37	26521	39	26516	41	26499	42	26480	43	26509
38	26434	39	26519	41	26504	42	26481	43	26529
38	26456	40	26440	41	26512	42	26483	44	26444
38	26478	40	26441	41	26513	42	26484	44	26445
38	26480	40	26442	41	26519	42	26489	45	26434
38	26481	40	26443	41	26522	42	26490	45	26446
38	26484	40	26448	41	26527	42	26492	45	26467
38	26490	40	26469	41	26531	42	26504	45	26504
38	26492	40	26506	42	26434	42	26522	45	26515
38	26527	40	26507	42	26445	42	26527	45	26527

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка

(111) регистарски број

(210) број на пријавата

(732)	(111)	(210)
Коктел Трејд	26444	МК/Т/ 2011/497
Николовски Игор	26461	МК/Т/ 2013/1115
Николовски Игор	26462	МК/Т/ 2013/1120
Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ	26477	МК/Т/ 2016/625
Рамуш Исени	26529	МК/Т/ 2017/257
Државен завод за статистика	26447	МК/Т/ 2017/393
Трговско друштво за монтажа и одржување на електрични инсталации и електроенергетски постројки услуги и трговија ЕЛЕКТРОИНВЕСТ Александар ДООЕЛ СКОПЈЕ	26487	МК/Т/ 2017/818
Друштво за едукација и консалтинг ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЕМАЧИ И МЕНАџЕРИ-ЦЕЕД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје	26483	МК/Т/ 2017/947
Фондација Центар за развој на претприемачи и менаџери-ЦЕЕД Македонија Скопје	26489	МК/Т/ 2017/948
NOVARTIS AG	26422	МК/Т/ 2016/202
HP Hewlett Packard Group LLC, a Delaware limited liability company	26425	МК/Т/ 2016/223
Хорти Експерт - Урбан Груп	26445	МК/Т/ 2016/952
Сојуз на стопански комори на Македонија	26446	МК/Т/ 2016/977

Трговец поединец Виолета Ставре Меновиќ ТП БИЛА М производство на леб, печива и слатки во свежа состојба - Скопје	26439	МК/Т/ 2017/1039
SHOP LATINO NETWORK S DE R.L.DE C.V.	26471	МК/Т/ 2017/1056
SHOP LATINO NETWORK S DE R.L.DE C.V.	26468	МК/Т/ 2017/1057
Brand Management Group Ltd	26451	МК/Т/ 2017/1085
Јулијана Велевска	26499	МК/Т/ 2017/1137
Приватна здравствена установа Градска аптека КОЧАНИ п.о. Кочани	26482	МК/Т/ 2017/1168
Друштво за производство, трговија и услуги КАФЕ ИДЕАЛЕ ДОО увоз-извоз	26503	МК/Т/ 2017/1169
MEGA DISPOSABLES S.A.	26500	МК/Т/ 2017/1170
Amazon Europe Core S.à.r.l.	26504	МК/Т/ 2017/1173
Бобан Милошески	26512	МК/Т/ 2017/1176
Бобан Милошески	26513	МК/Т/ 2017/1178
BMJ INDUSTRIES FZ-LLC	26511	МК/Т/ 2017/1180
Друштво за трговија, производство и услуги ГЛОБАЈ ТЕКСТИЛЕ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	26514	МК/Т/ 2017/1181
Друштво за производство, трговија и услуги ИНКОФУДС ДОО	26496	МК/Т/ 2017/1182
Друштво за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ, експорт-импорт Велес	26497	МК/Т/ 2017/1185
Друштво за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ, експорт-импорт Велес	26498	МК/Т/ 2017/1186
Gulbahar Tobacco International FZE	26495	МК/Т/ 2017/1187
Gulbahar Tobacco International FZE	26494	МК/Т/ 2017/1189
Cainiao Smart Logistics Holding Limited	26492	МК/Т/ 2017/1190
Cainiao Smart Logistics Holding Limited	26490	МК/Т/ 2017/1191
Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги ОЛИВЕС 1976 увоз-извоз ДООЕЛ Скопје	26509	МК/Т/ 2016/1222
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA, a corporation organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of	26510	МК/Т/ 2016/1228
Друштво за управување со пакување и отпад од пакување Пакомак ДОО Скопје	26507	МК/Т/ 2016/1238
Друштво за управување со пакување и отпад од пакување Пакомак ДОО Скопје	26506	МК/Т/ 2016/1239
Piquante Brands International (Pty) Ltd.	26470	МК/Т/ 2017/60
Друштво за трговија со нафта и нафтени деривати, транспорт и услуги ТВИНС ПЕТРОЛЕУМ ДОО с. Негорци, Гевгелија	26516	МК/Т/ 2017/102
Biscuit and Food Products Manufacturing Company E. J. PAPADOPOULOS S.A.	26453	МК/Т/ 2017/115
ДППУ Корал ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	26460	МК/Т/ 2017/133
ЕЛЕКТРО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт импорт Скопје	26521	МК/Т/ 2015/81
Минекс Груп ДООЕЛ	26488	МК/Т/ 2017/571
Минекс Груп ДООЕЛ	26486	МК/Т/ 2017/572
Минекс Груп ДООЕЛ	26485	МК/Т/ 2017/573
Procter & Gamble Business Services Canada Company	26505	МК/Т/ 2017/600
Тони Костов	26515	МК/Т/ 2017/634
СУН АНД СТАРС експорт-импорт ДОО Тетово	26443	МК/Т/ 2017/740
СУН АНД СТАРС експорт-импорт ДОО Тетово	26442	МК/Т/ 2017/741
СУН АНД СТАРС експорт-импорт ДОО Тетово	26441	МК/Т/ 2017/742
СУН АНД СТАРС експорт-импорт ДОО Тетово	26440	МК/Т/ 2017/743
BASF Agro B.V. Arnhem (NL)	26502	МК/Т/ 2017/1194
SCG Power Rangers LLC	26493	МК/Т/ 2017/1198
Друштво за производство, градежништво, инженеринг, трговија и услуги ТЕРМО СИСТЕМ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје	26466	МК/Т/ 2017/1202



Facebook, Inc	26434	МК/Т/ 2018/1
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	26433	МК/Т/ 2018/2
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	26432	МК/Т/ 2018/3
Друштво за управување со пакување и отпад од пакување Пакомак ДОО Скопје	26469	МК/Т/ 2018/4
САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје	26452	МК/Т/ 2018/5
Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО	26436	МК/Т/ 2018/7
Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО	26435	МК/Т/ 2018/8
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation)	26430	МК/Т/ 2018/23
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation)	26431	МК/Т/ 2018/24
WORLD-WIDE SIRES, LTD.	26429	МК/Т/ 2018/25
N.P.T. Trepharm	26437	МК/Т/ 2018/26
N.P.T. Trepharm	26438	МК/Т/ 2018/27
IRIS NATION WORLDWIDE LIMITED	26522	МК/Т/ 2018/36
PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA OBRENOVAC	26458	МК/Т/ 2018/37
PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA OBRENOVAC	26457	МК/Т/ 2018/38
Друштво за производство трговија и услуги АСПЕКТУС ФАРМА ДОО експорт-импорт Скопје	26517	МК/Т/ 2018/39
Друштво за производство трговија и услуги АСПЕКТУС ФАРМА ДОО експорт-импорт Скопје	26518	МК/Т/ 2018/40
МАКПРОГРЕС ДОО	26463	МК/Т/ 2018/44
Sun Pharma Global FZE	26530	МК/Т/ 2018/47
Друштво за производство, трговија и услуги СИМПЛ ПУНКТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	26448	МК/Т/ 2018/48
МАКПРОГРЕС ДОО	26459	МК/Т/ 2018/49
Фонд за иновации и технолошки развој	26474	МК/Т/ 2018/50
Фонд за иновации и технолошки развој	26472	МК/Т/ 2018/51
Фонд за иновации и технолошки развој	26473	МК/Т/ 2018/52
Младенова Билјана; Младенова Ивана and Младенова Ана	26456	МК/Т/ 2018/53
Друштво за производство, трговија и услуги БАНИАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП ДОО Скопје	26476	МК/Т/ 2018/54
Facebook, Inc	26527	МК/Т/ 2018/59
Друштво за производство, трговија и услуги БАНИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП ДОО Скопје	26479	МК/Т/ 2018/60
Друштво за производство, трговија и услуги БАНИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП ДОО Скопје	26475	МК/Т/ 2018/61
ДИГИТАЛ ОРИНЦ ДОО Скопје	26531	МК/Т/ 2018/63
Philip Morris Brands Sàrl	26464	МК/Т/ 2018/64
Philip Morris Brands Sàrl	26450	МК/Т/ 2018/65
Друштво за трговија и услуги ИНТЕРАКТИВЕ СОЛУТИОНС ДООЕЛ Скопје	26467	МК/Т/ 2018/68
ORE investiranje in upravljanje naložb d.o.o.	26465	МК/Т/ 2018/69
STRIPE, INC. a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware	26449	МК/Т/ 2018/79
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	26478	МК/Т/ 2018/82
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	26480	МК/Т/ 2018/83
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	26481	МК/Т/ 2018/84
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	26484	МК/Т/ 2018/85

Merck Sharp & Dohme Corp.	26524	МК/Т/ 2018/91
Merck Sharp & Dohme Corp.	26525	МК/Т/ 2018/92
ЕЛКОТЕХНА доо	26491	МК/Т/ 2018/93
E.I. du Pont de Nemours and Company	26523	МК/Т/ 2018/103
Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје	26528	МК/Т/ 2018/107
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	26423	МК/Т/ 2018/115
IP For ALL OOD	26424	МК/Т/ 2018/121
Hankook Tire Co., Ltd	26454	МК/Т/ 2018/129
Hankook Tire Co., Ltd	26455	МК/Т/ 2018/130
PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA OBRENOVAC	26526	МК/Т/ 2018/218
HESHAN HUIXIA TRADING CO., LTD.	26520	МК/Т/ 2018/219
АМК МОТО СКОПЈЕ - Скопје	26519	МК/Т/ 2018/242
ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.	26501	МК/Т/ 2018/244
ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.	26508	МК/Т/ 2018/245
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје	26427	МК/Т/ 2015/941
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје	26426	МК/Т/ 2015/942
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје	26428	МК/Т/ 2015/943

ПРОМЕНИ

(111) 1500

(732) SANYO ELECTRIC CO. LTD

1-1, Sanyo-cho, Daito-shi, Osaka, JP

(111) 6984

(732) Chiquita Brands L.L.C

2051 SE 35th Street, Fort Lauderdale, Florida
33316, US

(111) 7695

(732) Wyeth Holdings LLC

235 East 42nd Street New York, NY 10017-
5755, US

(111) 13290

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-
импорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, МК

(111) 12556

(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ВИПРО ДООЕЛ
Индустриска бр. 60, с. Прдејци, 1480,
Гевгелија, МК

(111) 13645

(732) Bluetooth SIG, Inc.

5209 Lake Washington Boulevard NE, Suite
350 Kirkland, Washington 98033, US

(111) 13998

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS

(111) 13984

(732) TGI Friday's of Minnesota. Inc., a
corporation organized and existing



according to the laws of the State of
Minnesota

19111 North Dallas Parkway, Suite 165,
Texas 75287, US

(111) 14233

(732) Друштво за производство и трговија
Пелистерка АД Скопје
Бул. Кочо Рацин бр. 97, 1000, Скопје, МК

(111) 14010

(732) MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., Ltd.
3-20, Kandaogawamachi, Chiyoda-ku, Tokyo,
JP

(111) 14011

(732) MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., Ltd.
3-20, Kandaogawamachi, Chiyoda-ku, Tokyo,
JP

(111) 15009

(732) КАМ ДОО
ул. "Индустриска" бб , 1000, Скопје, МК

(111) 15873

(732) КАМ ДОО
ул. "Индустриска" бб , 1000, Скопје, МК

(111) 16556

(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ВИПРО ДООЕЛ
Индустриска бр. 60, с. Прдејци , 1480,
Гевгелија, МК

(111) 17967

(732) КАМ ДОО
ул. "Индустриска" бб , 1000, Скопје, МК

(111) 18783

(732) КАМ ДОО
ул. "Индустриска" бб , 1000, Скопје, МК

(111) 19317

(732) КАМ ДОО
ул. "Индустриска" бб , 1000, Скопје, МК

(111) 18970

(732) КАМ ДОО
ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, МК

(111) 19316

(732) КАМ ДОО
ул. "Индустриска" бб , 1000, Скопје, МК

(111) 22237

(732) КАМ ДОО
ул. "Индустриска" бб , 1000, Скопје, МК

(111) 19900

(732) КАМ ДОО
ул. "Индустриска" бб , 1000, Скопје, МК

(111) 20252

(732) КАМ ДОО
ул. "Индустриска" бб , 1000, Скопје, МК

(111) 21044

(732) КАМ ДОО
ул. "Индустриска" бб , 1000, Скопје, МК

(111) 22563

(732) КАМ ДОО
ул. "Индустриска" бб , 1000, Скопје, МК

ПРЕНОС

(111) **2297**

(732) **Travelport International Operations Limited**

**Axis One, Axis Park, 10 Kurricane Way,
Langley, Berkshire, United Kingdom SL3
8AG, GB**

(111) **16739**

(732) **GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited**

**980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB**

ОБНОВУВАЊА

(111) 3095	(186) 19/09/2026
(111) 1455	(186) 25/05/2027
(111) 1500	(186) 30/11/2026
(111) 2470	(186) 15/09/2026
(111) 3329	(186) 04/10/2026
(111) 2812	(186) 10/10/2026
(111) 4653	(186) 05/03/2027
(111) 6984	(186) 12/06/2026
(111) 7040	(186) 20/06/2026
(111) 7043	(186) 20/06/2026
(111) 7115	(186) 22/08/2026
(111) 7665	(186) 02/09/2026
(111) 8410	(186) 03/09/2026
(111) 7291	(186) 04/09/2026
(111) 7990	(186) 12/09/2026
(111) 7217	(186) 30/09/2026
(111) 7219	(186) 30/09/2026
(111) 7220	(186) 30/09/2026
(111) 7221	(186) 30/09/2026
(111) 7223	(186) 30/09/2026
(111) 8787	(186) 02/10/2026
(111) 7232	(186) 22/10/2026
(111) 7207	(186) 23/10/2026
(111) 7239	(186) 30/10/2026
(111) 7247	(186) 30/10/2026
(111) 7254	(186) 30/10/2026



(111) 7695	(186) 18/11/2026
(111) 7446	(186) 19/11/2026
(111) 8520	(186) 19/11/2026
(111) 7444	(186) 28/11/2026
(111) 7445	(186) 28/11/2026
(111) 7459	(186) 03/12/2026
(111) 7451	(186) 05/12/2016
(111) 9438	(186) 09/12/2026
(111) 7421	(186) 12/12/2026
(111) 7989	(186) 06/01/2027
(111) 8671	(186) 17/01/2027
(111) 7611	(186) 24/04/2027
(111) 7693	(186) 04/08/2027
(111) 7708	(186) 04/08/2027
(111) 13290	(186) 29/09/2025
(111) 13474	(186) 08/02/2026
(111) 12556	(186) 05/04/2026
(111) 13768	(186) 08/05/2026
(111) 14474	(186) 07/06/2026
(111) 14530	(186) 14/06/2026
(111) 13591	(186) 27/06/2026
(111) 14228	(186) 27/07/2026
(111) 15356	(186) 03/08/2026
(111) 13645	(186) 11/08/2026
(111) 14016	(186) 01/09/2026
(111) 14767	(186) 05/09/2026
(111) 14093	(186) 14/09/2026
(111) 14054	(186) 18/09/2026
(111) 13999	(186) 29/09/2026
(111) 13993	(186) 02/10/2026
(111) 13998	(186) 03/10/2026
(111) 15499	(186) 10/10/2026
(111) 13984	(186) 12/10/2026
(111) 14233	(186) 19/10/2026
(111) 14525	(186) 27/10/2026
(111) 14524	(186) 27/10/2026

(111) 14512	(186) 27/10/2026
(111) 14523	(186) 27/10/2026
(111) 14522	(186) 27/10/2026
(111) 14521	(186) 27/10/2026
(111) 14520	(186) 27/10/2026
(111) 14519	(186) 27/10/2026
(111) 14010	(186) 31/10/2026
(111) 14011	(186) 06/11/2026
(111) 14157	(186) 08/12/2026
(111) 14154	(186) 08/12/2026
(111) 14632	(186) 19/12/2026
(111) 14631	(186) 19/12/2026
(111) 15123	(186) 19/12/2026
(111) 14511	(186) 24/01/2027
(111) 14528	(186) 24/01/2027
(111) 14514	(186) 24/01/2027
(111) 14303	(186) 26/02/2027

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(11) **839** (45) 31/08/2018
 (21) ID 2017/11 (22) 22/06/2017
 (18) 22/06/2022

(28) 2 (два) дизајна, тродимензионални
 (30)

(72) Љупчо Стефановски (ул. 11-ти Октомври бр. 14-1/7, 1000 Скопје)

(73) **ТДПЕАИ ЕЛЕКТРО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО** експорт-импорт
ул. Огњен Прица бр. 41А, МК

(74) АНДОНОСКИ МИТКО, АДВОКАТ

Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2

(51) 20-01

(54) **Автоматски наплатен терминал**



(11) **840** (45) 31/08/2018

(21) ID 2017/26 (22) 18/12/2017

(18) 18/12/2022

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30)

(72) Насибе Џабири (ул. ЈНА бр. 297, Гостивар,)

(73) Друштво за поризводство, трговија, градежништво, транспорт, угостителство и услуги ЧИКАГО СТОУН.ЛЛЦ ДООЕЛ увоз-извоз с. Равен, Гостивар


Населено место без уличен систем бр. 1 Равен, Гостивар, МК


(51) 25-01

(54) **ЦИГЛА**



- (11) **838** (45) 31/08/2018
 (21) ID 2018/3 (22) 15/01/2018
 (18) 15/01/2023
 (28) 22 (дваесет и два) дизајни, дводимензионални
 (30)
 (72) Бајрам Демири (с. Ваксинце, Липково, Куманово)
 (73) **Д.П.Т.У.Т. Демир Импекс-С**
"Х.Т. Карпош" 34, 1300 Куманово, МК
 (51) 06-06
 (54) **"Дизајн за врати"**





(11) **837** (45) 31/08/2018

(21) ID 2018/7 (22) 02/02/2018

(18) 02/02/2023

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30)

(72) ПАВЛЕСКИ СТОЈАН (ул. Франклин Рузвелт бр. 62-4, 1000 Скопје); СИМЕОНОВ ИВАН (ул. Наум Наумовски Борче бр. 98, 1000 Скопје); РАДОВАНОВИЌ ЃОРГИ (ул. Владимир Комаров бр. 1А/1-38, 1000 Скопје) and ТАСЕВСКИ ЉУПЧО (ул. Баница бр. 24, 1000 Скопје)

(73) **Друштво за производство, промет и услуги СТОУН ДИЗАЈН ДОО Скопје**


ул. ДЕБАРЦА 43 ЛОК. 3, 1000 Скопје, МК

(74) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98 1000 Скопје

(51) 25-03

(54) **"АНТЕНСКИ СТОЛБ"**





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн

(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
20-01	839
25-01	840
06-06	838
25-03	837

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(11) регистарски број на документот

(21) број на пријавата

(73)	(11)	(21)
ТДПЕАИ ЕЛЕКТРО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт-импорт	839	МК/І/ 2017/11
Друштво за поризводство, трговија, градежништво, транспорт, угостителство и услуги ЧИКАГО СТОУН.ЛЛЦ ДООЕЛ увоз-извоз с. Равен, Гостивар	840	МК/І/ 2017/26
Д.П.Т.У.Т. Демир Импекс-С	838	МК/І/ 2018/3
Друштво за производство, промет и услуги СТОУН ДИЗАЈН ДОО Скопје	837	МК/І/ 2018/7

ОБНОВУВАЊА

(111) 755

(186) 01/08/2023

ЛИСТА НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

1. Адвокатско друштво ЈОАНИДИС

ул. "Домбас" 14/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 02 3067-199, 3067-201

2. БИНСО Д.О.О. Скопје

Друштво за застапување
ул. "Народен фронт" 7/ 4
п.п. 768
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 02 3117-871;
3082-280; 3117-755

4. БИНПРО ДООЕЛ Скопје

Друштво за заштита на индустриска
сопственост
ул. "Ленинова" бр.15а-13
П.Факс 716
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3118 709, 3166 046
факс: 02 3118-709, 3227 144
[e-mail: mail@binpro.com.mk](mailto:mail@binpro.com.mk)

6. Драган ТОНЕВСКИ, адвокат

бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4-13
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3111-270
факс: 02 3111-267

10. МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ

Центар за заштита, искористување и
унапредување на музичко книжевни
дела, пронајдувачки дејности, стоковни и
услужни жигови и други авторски права
Д.О.О. Скопје,
ул. "Апостол Гусларот" бр.3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3121-053, 3121-059; 3122-189
факс: 02 3121-059

11. АЛКАЛОИД А.Д.

Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија
ул. "Александар Македонски" 12
1000 Скопје
тел: 02 3104 - 000
факс: 02 3104 - 014; 3104 - 036

12. Борис НОШПАЛ, адвокат

Ул. "Славе Деловски" 7
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3093093; 3093094
факс 02 3093070
[e-mail: egal@mol.com.mk](mailto:egal@mol.com.mk)

13. Драган ПОПОВСКИ, адвокат

ул. "Маршал Тито" 10/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3231-610
факс: 02 3137-284
e-mail: info@popovski-law-office.com.mk

14. Адвокатско друштво Никола ДОДЕВСКИ

ул. Дебарца бр. 12
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 313 1400
факс: 02 313 1410
e-mail:
contact@dodevski.lawoffice.com.mk

16. БЕРИН Д.О.О. Друштво за

интелектуална сопственост
ул. "Македонија" бр. 27/2/22
1000 Скопје
тел: 02 3130-367 и 3130-398
факс: 02 3130-367 и 3130-398
[e-mail: berin@unet.com.mk](mailto:berin@unet.com.mk)
www.berin.com.mk

19. ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. Скопје

Агенција за услуги од областа на
авторското право и индустриската
сопственост
бул. "Кузман Јосифовски Питу" 28 лок.8
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 2469-476
факс: 02 2469-886
[e-mail: patent@mt.net.mk](mailto:patent@mt.net.mk)

**29. МАКЕДОНСКА АВТОРСКА
АГЕНЦИЈА ДОО**

бул. "Кочо Рацин" 14
П.О. Бокс 148
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3114-655
факс: 02 3115-762

41. Маргарита ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. "Народен фронт" 21/4-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3229- 859
факс: 02 3229- 859
мобилен: 070 936 976; 070 56 55 65
е-маил: pekevski@unet.com.mk

45. Митко АНДОНОВСКИ, адвокат

Бул. Кочо Рацин бр. 30/2-2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/ факс 02 3238 126
Моб. 070 231 801

49. МАКПЕТРОЛ-

Акционерско друштво за промет со
нафта и нафтени деривати Скопје
ул. "Мито Хаџивасилев-Јасмин" бр.4
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3112-144
факс: 02 3111-525; 3119-323

68. Билјана ПАНОВА, адвокат

ул. Мирче Оровчанец бр. 25/1-2
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 309 18 36; 02 309 18 37; 02 309 18
38
факс: 02 308 62 11
моб. 070 22 55 27
е-маил: panova@panova.com.mk

73. Пандорка КИМОВА, адвокат

ул. "Васил Главинов" бр.3/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3111-637

75. Мирјана МАРКОВСКА, адвокат

ул. "Орце Николов" бр. 75
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3129 240
мобилен. 070 24 31 00

76. Анета ИНДОВСКА, адвокат

ул. "Даме Груев" 3/ 2-11
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3222- 175, 3227- 919

**77. Адвокатско друштво
ПЕПЕЉУГОСКИ**

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3211- 005
факс.: 02 3211- 004
мобилен. 070 22 11 97
[e-mail: vpelju@unet.com.mk](mailto:vpelju@unet.com.mk)

81. Ирена КОЦАРЕВА, адвокат

бул. Крсте Мисирков 11
ДТЦ Мавровка лам. Ц 1/10
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3132-376
02 3220-021

**87. Адвокатско друштво
ПОЛЕНАК**

ул. "Орце Николов" 98
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3114-737
мобилен 070 249- 284

92. Ерол ХАСАН, адвокат

ул. "М.Х. Јасмин" 52В 1/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3133- 191
моб. 070 204- 961

94. Бранко РАДОЈЧИЌ, адвокат

бул. "Јане Сандански" бр.71А-2/11 кат 5
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 321 70 48

**96. Адвокатско друштво Георги
Димитров Адвокати**

ул. "Иво Лола Рибар" бр.57/1-6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3230-789

101. Ненад ЈАНИЌЕВИЌ, адвокат

бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс 02 3166-629
02 3165-409 моб. 070 245-353

118. Валентина ЈОВАНОВСКА

ВАСИЛЕВА, адвокат
ул. "Пролет" бр. 10А 2/13
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3298-280
факс. 02 3225-089

105. СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје

Дрштво за застапување и заштита на
интелектуална сопственост
Ул. Сава Ковачевиќ бр.47А локал бр. 10
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс 02 2784-427
е- mail: senzaldooel@yahoo.com

120. Адвокатско друштво**РУЖОЈЧИЌ Скопје**

ул. "Бојмија" бр. 8 мезанин
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 365-177
факс. 02 5111 459
е-mail: advokat.aleksandra@gmail.com

108. Адвокатско друштво**Кнезовиќ и соработници Скопје**

ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 4-2/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3220-680
факс. 02 3220-690

121. Леонид ТРПЕНОСКИ, адвокат

ул. "Аминта Трети" бр. 37/22
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3296-465
факс. 02 3296-557
е-маил: leonidtrpenoski@mt.net.mk

112. Златко АНТЕВСКИ, адвокат

Бул. Св. Климент Охридски 29,
4 кат, стан бр. 20
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: . 02 3217-377
факс: 02 3239-168
[e-mail: lawyersa@mt.net.mk](mailto:lawyersa@mt.net.mk)

123. Адвокатско друштво**ДЕ ЛЕГЕ Скопје**

Бул. Кочо Рацин бр. 14-6/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3132-200
факс: 02 3225-131

116. Адвокатско друштво**ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И
КЕЛЕШОСКА**

Ул. "Мирче Ацев" бр.2 кат 3
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3136-530
Факс. 02 3215-470

124. Адвокатско друштво**ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ**

ул. "8-ма Ударна бригада" 43/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3115-205
факс: 02 3111-521
info@cakmakova.com.mk

**117. Друштво за застапување од
областа на индустриската
сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје**

ул. Даме Груев бр.3/2-11
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс 02 3222-175

**132. Адвокатско друштво ЧУКИЌ И
МАРКОВ**

ул. "Македонија" бр. 7
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3230 - 916
Факс. 02 3120 – 916
е-маил: office@cukic-markov.com.mk



137. Петошевиќ ДООЕЛ друштво за остварување и заштита на интелектуална сопственост Скопје
ул. Орце Николов 68/4 реон 20
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3245 955, 3245 985
Факс. 02 3245 984
емаил: Macedonia@petosevic.com

138. Марта Поповска, адвокат
ул. Црвена Вода бр. 7/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3112 833
Факс. 02 3110 915
е-маил: martapopovska@yahoo.com

143. Билјана Јоанидис, адвокат
ул. Орце Николов бр. 155 б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3067 199
Факс 02 3067 201
е-маил: joanidis@t-home.mk

144. Александар Јоанидис, адвокат
ул. Орце Николов бр. 155 б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3067 199
Факс 02 3067 201

145. Данче Чакаровска Гроздановска, адвокат
Бул. Св. Климент Охридски бр. 63а-8
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс 02 3109 704
Моб. 075 488 244
е-маил: lawoffice@cakarovska.com.mk

147. Снежана Станковиќ, адвокат
Бул. Партизански одреди бр. 18/2-7
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3124 209, 3116 845

148. Агенција за интелектуална сопственост
АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје
Ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр. 39/28
1000 Скопје
Република Македонија
Тел.факс 02 3122 599
Моб. 070 212721
Web: www.artpick.com.mk
е-маил: artpick@artpick.com.mk

152. БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје,
Агенција за интелектуална сопственост,
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б,
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел/факс. 02 307 7626
е-маил: brendprotekt@yahoo.com

156. Ана Пекевска-Василева, адвокат
бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3,
локал 5, Бизнис Центар Аура
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3223 870 моб. 070 565 565
Факс. 02 3223 871
е-маил: ana.pekevaska@karanovic-nikolic.com

159. Анета Мострова, адвокат
Ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 54
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3 122 792
Моб. 070 327 512
Факс: 02 551 1304
е-маил: info@mostrova.com.mk

161. Златко Колевски, адвокат
Ул. Метрополит Теодосиј Гологанов бр. 59/2-2, 1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3116 262
Факс. 02 3118 430
е-маил: lawoffice@kolevski.com.mk

163. Зоран Стојановски, адвокат
ул. Борис Кидрич бр. 72
Тетово
Република Македонија
Тел/факс. 044 336-714
моб. 071 240-989
е-маил. zsferiks@gmail.com

165. АЦТИ-ДОО Скопје,

Друштво за консултантски услуги
ул. Адолф Циборовски бр. 13-А,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс . 23 224 131
e-mail: info@act.com.mk

166. Илија Чилиманов, адвокат

Ул. 27 Март бр. 14
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3116 232
Моб. 070 222 624
e-mail: ilija@chilimanov.mk

168. Живка Костовска Стојковска

ул. Орце Николов 68/4 реон 20
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3245 955 / 985
Факс 02 3245 984
e-mail: zkostovska@petosevic.com

170. Маја Парговска, адвокат

бул. 8-ми Септември бр. 3/2-75
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. / факс 02 3256 657
e-mail: advokati@email.com

**172. Друштво за застапување МСА
ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДООЕЛ
Куманово**

Србо Томовиќ 36/1-7,
1300 Куманово
Република Македонија
Тел. 072 259 599
e-mail: Elena.bliznakovska@msa-iplaw.com

**173. Адвокатско друштво
Гоцо, Кичеец и Новаковски**

бул. "Македонски просветители" 8
Охрид
Република Македонија
тел. 046 263-163
факс. 046 263-362
e-mail: dragan.godzo@gknlegal.com

**174. Јела Бошковиќ Огњаноска,
адвокат**

ул. Црвена Вода бр. 7-1/12
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 070 930-603
факс. 02 3225-089
e-mail: jela_boskovic@yahoo.com

175. Борко Бајалски, адвокат

ул. 11 Октомври бр. 86/2-3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3151-454
факс. 02 3151-886
e-mail: info@bajalski.com

178. Фани Михалјовска, адвокат

ул. "Лермонтова" бр. 3/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3129 072, 3151 637
факс. 02 3129 072
моб. 070 244 828
e-mail: fanimihaljovska@hotmail.com

179. Трајче Саздов, адвокат

ул. "Дебарца" бр. 57/1-17
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 3241 144
e-mail: strajce@gmail.com

**180. Адвокатско друштво
АПОСТОЛСКА И ПАРТНЕРИ**

Ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 2466 001
e-mail: info@businesslaw.mk

182. Дарко Јанкуловски, адвокат

бул. "Крсте Мисирков" бр. 13/2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 3135 043
Моб. 070 335 774
e-mail: nikodije@hotmail.com

**183. Адвокатско друштво БОНА
ФИДЕ**

Ул. Јордан Константинов-Џинот 3
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 3232065
E-mail: contact@bonafide.mk

**184. Марин ГАВРИЛОВСКИ, адвокат**

бул. "Кочо Рацин" бр.14/3-4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 075 471 559
факс: . 02 3116 238
E-mail: office@industrialproperty.com

**186. Адвокатско друштво ИНТЕР
ПАРТЕС Скопје**

Бул. Крсте Мисирков бр. 11 ДТЦ
Мавровка лам. Ц 2/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 3123 034
e-mail. office@interpartes.mk

**191. СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
Скопје**

ул. "Кемал Ататурк" бр. 10/1-7
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 071 266 686
e-mail: dritakalisi@hotmail.com

192. Марко Димов, адвокат

ул. "Никола Оровчанец" бр. 15/1-5
Велес
Република Македонија
тел. 070 265 354
факс. 043 612 601
e-mail: advokatdimov@yahoo.com

195. Нина Петковска, адвокат

ул. "Скопска" бр. 15/2-4
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3117 366
e-mail: nina@petkovska.com.mk

196. Димитар Панчевски, адвокат

бул. "8ми Септември" бр. 2/2-4
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 070 234 163
факс. 02 3213 683
e-mail: dimitarp@t.mk

**197. Адвокатско друштво Папазоски
и Мишев**

Бул. 8 Септември бр. 16
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3140 909
Факс. 02 3116 525
e-mail: kiril.p@mk.pwc.com

**198. Адвокатско друштво
Величковски Скопје**

ул. Аминта Трети бр. 37-1/13
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 2402 991
Факс. 02 2402 992
e-mail:
posta.advokati@velickovski.com.mk

200. Блаже Крчински, адвокат

ул. Рајко Жинзифов бр. 49А
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3246 350
факс. 02 3246 350
e-mail: info.krcinski@gmail.com

201. Македонка Богеска, адвокат

ул. Македонија бр. 53/1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3298 280
моб. 070 244327
факс. 02 3225089
e-mail: advokat.brsakoska@ikrp.mk

202. Маја Лазаревиќ, адвокат

ул. Мирослав Крлежа бр. 29/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 923123
e-mail: info@advokatmajalazarevic.mk

203. Лидија Јаќимовиќ, адвокат

ул. Христо Смирненски бр. 17
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 071 336659
e-mail: advokat.lidijajacimovic@gmail.com

204. Николчо Лазаров, адвокат

ул. Димитрие Чуповски бр. 4/1-14
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 276085
е-mail: nikolcolazarov@yahoo.com

205. Марко Илиевски, адвокат

ул. 11 Октомври бр. 1 (лок. Хотел
Куманово)
1300 Куманово
Република Македонија
моб. 071 234536
е-mail: ilievski_marko@yahoo.com

**206. Адвокатско друштво Тошиќ и
Јевтиќ Скопје**

Ул. Вељко Влаховиќ број 1-2/17
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 078 323989
Email: ivana@tjlaw.com.mk

**207. Адвокатско друштво Мојсовска и
Марковски**

Ул. Никола Тримпаре број 33/6
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3100-085
моб. 070 597979
Email: bojana@advokatimm.mk

208. Христина Стојановиќ, адвокат

бул. АСНОМ бр. 98/30
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 078 289701
е-mail: advokathristina@gmail.com

209. Елена Накова, адвокат

ул. Ѓуро Стругар бр. 11а
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 071 808008
е-mail: advokatnakova@gmail.com

210. КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Ул. Пиринска 66
7500 Прилеп
Република Македонија
Моб. 078 418 142
Факс. 048 418 142
е-mail: mmladenovska@t.mk

211. Весна Јовановска, адвокат

ул. 1737 бр. 32/1-28
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 078 219-176
е-mail: vesna_982@yahoo.com

212. Сања Ѓорѓиева, адвокат

ул. 11 Октомври бр. 25/708
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 078 430 703
е-mail: sanjagj@gmail.com

213. Наташа Атанасовска, адвокат

ул. Црвена Вода бр. 9/1-8
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 075 350 223
е-mail:
Natasha@lawofficeatanasovska.com

**214. Адвокатско друштво
Колемишевски и партнери**

Ул. Коста Шахов број 7/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3110510
Email: office@kip.mk

215. Ивана Митровска, адвокат

бул. Кочо Рацин бр. 14
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 449-071
факс. 02 2556-007
е-mail: ivanamitrovska@gicev.com.mk

216. Александар Симјаноски, адвокат

ул. Струшка бр. 25/1
Тетово
Република Македонија
моб. 070 371-787
факс. 044 338-599
е-mail: info@simjanoski.com

217. Даниела Велкоска, адвокат

бул. Јане Сандански бр. 14/1-2
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 398-173
е-mail: velkoska.daniela@yahoo



**218. Адвокатско друштво
Константиновиќ и Милошевски**

Ул. Пролет број 31
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3246-995
Email: office@konstantinovic-milosevski.mk

**219. Друштво за правни работи МЕНС
ЛЕГИС ДООЕЛ Скопје**

Ул. Димитрие Чуповски број 4-1/14
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3126-462
факс. 02 3115-677
[Email.mlegis@t.mk](mailto:mlegis@t.mk)

220. Филип Ристески, адвокат

ул. Даме Груев бр. 7/8-14
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 452 289
e-mail: risteskifilip@hotmail.com

**221. Адвокатско друштво
ДИМИТРОВСКИ**

Ул. Рузвелтова број 17 локал 3
7000 Битола
Република Македонија
Тел/факс. 047 237-384
Email: Dimitrovski.adv@gmail.com

222. Емил Мифтари, адвокат

ул. Васил Главинов бр. 3/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 6133-646
Факс. 02 6133-645
e-mail: miftari@miftarilaw.com.mk

223. Владимир Стојановски, адвокат

бул. Кочо Рацин бр. 7А-1/6
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 355 884
Факс. 02 3220 012
e-mail: office@stsh-legal.com

ИСПРАВКИ НА ГРЕШКИ

- (210) **ТМ 2018/384** (220) 19/04/2018
(442) 31/08/2018
(731) **Друштво за трговија и услуги**
ХИБРИДЕАС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Булевар Партизански одреди бр.27 А
24, Скопје, МК
(740) Маја Кировска
ул. Булевар Партизански одреди бр. 27А-24,
Скопје
(540)

OLPEO

- (551) индивидуална
(510, 511)

Кл.3

лепила за прицврстување перики;камен за мазнење;производи за
острење;антисептички камења за бричење;бадемово маспо;бадемов сапун;амбра
[парфем];скробен сјај за перење алишта;штирак за алишта;црвило за
сјај;сапун;сапуни за освежување текстил;платило за алишта;есенција од
анис;капење (козметички производи за капење);сапуни за бричење; кармини;
стапчиња обложени со памук за козметичка употреба;маски за разубавување;
бергамотови масла;белило;креми за белење на кожата;производи за белење
кожа;соли за белење;сода за белење;средства за белење при перење алишта;сјај
за алишта;миризливо дрво;раствори за дезинфекција на устата, што не се за
медицинска употреба;лак за нокти;производи за шминкање;лосиони за коса метални
карбиди [абразиви];силициумов карбид [абразивно средство];кедар (есенцијални
маспа од кедар);вулканска пепел за чистење;креми [пасти] за чевли;бои за
коса;производи за виткање коса;вештачки трепки;козметички производи за
трепки;производи за светнување;препарати за полирање;восок за чевли;политура
за мебел и подови;производи за постигнување сјај [политури];восок за
чевлари;чевларски восок;восок за алишта;восок за мустаки;восок за паркетни
подови;восок за полирање;восок за кројачи; есенцијални масла од лимон;колонска
вода;бои за тоалетна употреба;производи за заштита на кожа [политури];корунд
[абразивно средство];козметички производи за животни;козметички
прибор;козметички производи;памук за козметичка употреба;креда за
чистење;средства за чистење флеку;моливчиња (козметички моливчиња);креми за
полирање;креми (козметички креми);сода бикарбона за чистење;пасти за ремени за
острење бричеви;креми за кожени производи;детергенти што не се користат во
производствените процеси и што не се за медицинска употреба;раствори за
триење;средства за одматување што не се користат во производствените
процеси;производи за отстранување шминка;средства за чистење на
забите;средства за отстранување бигор што се користат во
домаќинството;дијамантин [бор во прав како абразивно средство];средства за
неутрализација на статичкиот електрицитет што се користат во
домаќинството;хартит за стружење;препарати за отстранување лак;ткаенина за
стружење;производи за отстранување бои;производи за отстранување



лак;жавелова вода;лавандова вода;миризлива водичка;тоалетна вода;кора од дрво
квилаја за миене;кварц;темјан;производи за депилација;восок за
депилација;производи за киснење алишта;етерични екстракти;есенцијални
масла;екстракти од цвеќе [парфеми];шминка;производи за чистење;цветни мириси
(бази за цветни мириси);производи за кадење [мириси];ароми за слатки
[есенцијални масла];масла од голтерија;нафтено желе за козметичка
употреба;гераниол;масти за козметичка употреба;хидроген пероксид за козметичка
употреба;хелиотропин;масла за козметичка употреба;масло од јасмин;масло од
лаванда;масла за чистење;масла за парфеми и мириси;масло од роза;масла за
тоалетна употреба;јонон [парфимерија];лосиони за козметичка употреба;млеко за
чистење за тоалетна употреба;производи за перење алишта;тоалетни
производи;течности за чистење шофершајбна;производи за измазнување
[штиркање];екстракт од нане [есенцијални масла];нане за парфимерија;козметички
производи за веѓи;мошус [парфимерија]; неутрализатори за трајно виткање на
косата;шампони;парфеми;вештачки нокти;производи за нега на ноктите;производи
за чистење тапети;хартија за полирање;стаклена хартија;парфимерија;нега на
кожата (козметички производи за нега на кожата);сапуни против потење на
стапалата;камен за полирање;камен од пемза;брилијантин за козметичка
употреба;пудра за шминкање;производи за бричење;дезодорантни сапуни;кесички
за парфимирање постелнина;сафрол;пити одсапуни;вода пепелница за перење со
сода;моливчиња за веѓи;талк за тоалетна употреба;бои (козметички бои);терпентин
за одмастување;масло од терпентин за одмастување;терпени [есенцијални
масла];абразивна ткаенина;стапено платно [абразивно платно];средства против
потење [тоалетни производи];сапуни против потење;триполски камен за
полирање;абразивни средства*;абразивна хартија; амонијаќ [испарливи алкалии]
[детергент];камена стипса [антисептик];бадемово млеко за козметичка
употреба;средства за отстранување корозија;производи за сончање [козметички
производи];аромати [есенцијални масла];ароми за пијалаци [есенцијални
масла];хемиски средства за освежување на боите што се користат во
домаќинството [перење алишта];соли за капење, што не се за медицинска
употреба;бои за брада;козметички препарати за слабеење;трепки (лепила за
вештачки трепки);средства за отстранување бои;дезодоранси за лична
употреба;цртежи (декоративни цртежи) за козметичка употреба;средства за
спречување на крварење за козметичка употреба производи за белење
[деколоранти] за козметичка употреба;смекнувачи за ткаенини што се користат при
перење алишта;производи за чистење вештачки вилици;производи за чистење
одводни цевки;шампони за домашни миленичиња [немедицински препарати за
нега];шамивчиња натопени со козметички лосиони;препарати за полирање
вештачки вилици;лепила за козметичка употреба;лосиони што се користат по
бричење;спрејови за коса;маскара;сушено ароматично лисје и мирудии
[мириси];спрејови за освежување на здивот;производи за хемиско
чистење;отстранувачи на восок за подови [производи за триење];восок против
лизгање за подови;течности против лизгање за подови;воздух во лимени садови под
притисок за чистење и бришење прав;гелови за белење на забите;ткаенини
импрегнирани со детергент за чистење;производи што им даваат сјај на листовите
на растенијата;страк кинески темјан;средства за сушење садови во машини за
садови;препарати за парфимирање;траки за освежување на здивот;дезодоранси за
домашни миленици;препарати за туширање за лична хигиена и како дезодоранси
[за тоалетна употреба];препарати од алое вера за козметичка намена;гелови за
масажа што не се за медицинска употреба;сјај за усни;балсами што не се за
медицинска употреба;шампони за суво миене;декоративни налепници за
нокти;препарати за сончање;етерично масло од лимон;кана [козметичка
боја];средства за чистење чевли;футроли за кармини;препарати за бањање, не за
медицинска употреба, балсам за коса;производи за исправување на
косата;марамчиња натопени со препарати за вадење шминка;фитокосметички

препарати; средства за чистење за интимна лична хигиена, немедицински; растителни екстракти за козметичка употреба; отстранувачи на лак за нокти; восок за подови; шампони за животни [немедицински препарати за нега]; течности за миење очи, кои не за медицинска употреба; вагинални исплакувачи за лична хигиена или за дезодорирање

Кл.35

помош во водењето бизнис; бизнис испитување; лепење плакати; агенции за увоз и извоз; комерцијално-информативни агенции; анализа на цените; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); фотокопирање; агенции за вработување; изнајмување канцелариски машини и опрема*; книговодство; изработка на изводи од сметки; ревизија; советување за бизнис работење и организација; консултации за раководење со персонал; советување за бизнис работење; дактилографски услуги; претставување на производитите; директно рекламирање преку пошта; помош за комерцијално или индустриско; управување; умножување документи; ажурирање на рекламниот материјал; дистрибуција на примероци; експерти за ефикасност; аукционерство; маркетинг студии; бизнис проценки; бизнис истражување; изнајмување рекламен материјал; советување за организирање на работењето; објавување рекламни текстови; рекламирање; рекламирање преку радио; бизнис пребарување; односи со јавноста; стенографски услуги; телевизиско рекламирање; преписи; уредување излози; агенции за рекламирање; раководење (советодавни услуги за бизнис раководење); ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; маркетинг истражување; раководење со датотеки (компјутеризирано раководење со датотеки); професионално бизнис консултирање; економско прогнозирање; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; бизнис информации; испитување на јавното мислење; подготвување платни списоци; вработување персонал; бизниси (услуги за преместување на бизнисите); изнајмување рекламен простор; промовирање на продажбата за трети лица; секретарски услуги; подготвување даночни уплати; одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни; обработка на текстови; договарање претплата на весници за трети лица; рекламирање преку пошта; бизнис менаџмент на хотели; бизнис менаџмент кај уметничките професии; собирање информации во компјутерските бази на податоци; систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; изнајмување машини за фотокопирање; компјутерско рекламирање преку интернет; услуги за набавки за трети лица [купување производи и услуги за други фирми]; пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица; изнајмување време за рекламирање преку медиумите; услуги за следење на печатените вести; изнајмување автомати [за цигари или пијалаци]; психолошкотестирање за селекција на персонал; служби за споредување на цените; презентација на стоки преку комуникациски медиуми за малопродажба; комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; административна обработка на нарачките за купување; комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица; аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; фактурирање; пишување рекламни текстови; собирање статистички податоци; услуги за дизајн на страници, за рекламни цели; барање спонзорства; организирање модни ревији за промотивни цели; производство на рекламни филмови; деловно управување на спортисти; маркетинг; услуги за телемаркетинг; малопродажба и големопродажба на фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати и медицински материјал; изнајмување штандови за продажба; обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации; оптимизација за пребарувачи; оптимизација на сообраќајот на



интернет-страници;огласување со плаќање по клик;услуги за посредување во трговија;деловно управување за независни вршители на услуги; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; услуги за управување со деловни проекти за градежни проекти; обезбедување деловни информации преку веб- страница; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; дизајнирање рекламен материјал; ангажирање надворешни фирми за административно управување со компании; услуги за пријавување данок; деловно управување со програми за рефундирање за други; изнајмување билборди [паноа за рекламирање]; пишување лични биографии за други; регистрација на писмена комуникација и податоци; ажурирање и одржување информации во регистри; составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; услуги на деловно посредување кои се однесуваат на поврзување на потенцијални приватни инвеститори со претприемачи кои бараат средства; продукција на програми за телевизиска продажба; консултации за стратегија на комуникации во односи со јавноста; консултации за стратегија на комуникации во рекламирање; преговори за бизнис контакти со други

Кл.42

хемиски анализи; анализи за искористување на нафтените полиња;архитектура; бактериолошки истражувања; хемиски услуги; хемиски истражувања; градежно советување; изработка на градежни планови; истражувања во техниката; тестирање на нафтени извори; истражувања во козметиката; внатрешно уредување; индустриски дизајн; услуги за дизајн на амбалажи; испитување материјали; водење студија за техничко проектирање; геолошки испитувања; испитувања на нафтените полиња; инженерство; метеоролошки информации; премерување земјиште; изнајмување компјутери; компјутерско програмирање; трагање по нафта; физика [истражување]; истражување во машинството; тестирање ткаенини; геолошки истражувања на терен; геолошки истражувања; утврдување автентичност на уметнички дела;калибрирање [мерење]; изработка на компјутерски програми; осовременување на компјутерските програми;советување на полето на компјутерски хардвер;дизајнирање облека; графички дизајн; контролирање на квалитетот; изнајмување компјутерски програми; истражување и развој за други;дизајнирање [индустриски дизајн];подводно истражување;обновување компјутерски бази на податоци;одржување компјутерски програми;анализа на компјутерски системи;биолошки истражувања;урбанистичко планирање; премерување;програмирање компјутерски системи;тестирање на возната состојба на возилата; умножување компјутерски програми; конверзија на податоци од физички на електронски носачи; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; давање простор за веб [интернет] страници инсталирање компјутерски програми; создавање вештачки дождови; конверзија на компјутерски програми и податоци освен физичка конверзија;оветување за компјутерски програми; изнајмување веб [интернет] сервери; услуги за заштита на компјутери од вируси; советување за заштеда на енергија;истражувања на полето на заштита на животната средина; обезбедување алатки за пребарување по интернет; дигитализација на документи [скенирање]; анализа на ракопис [графологија]; обезбедување научни информации, совети и консултации во однос на намалување на емисијата на јаглен; процена на квалитетот на непречесени дрва; процена на квалитетот на волна; следење компјутерски системи со далечински пристап; анализа на водата; услуги на научни лаборатории; енергетска ревизија; советување за правење веб-страници; софтвер како услуга [SaaS]; советување во врска со информатичка технологија; научно истражување; хостирање сервери; клинички испитувања; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата; електронско зачувување податоци; давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници; картографски услуги; обработка во облак

[Cloud computing]; услуги на надворешни фирми во областа на информациските технологии; советодавни услуги од областа на технологијата; советодавни услуги од областа на компјутерската технологија; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии, временска прогноза, отклучување мобилни телефони, надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти; креирање и дизајнирање за други на индекси на информации засновани на Интернет [услуги на информатичка технологија]; консултации за безбедноста на Интернет; консултации за безбедност на податоци; услуги на кодирање податоци; надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; електронско надгледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку Интернет; електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку Интернет